

КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА

(пречистен текст¹)

РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, РЕПУБЛИКА ФИНСКА, РЕПУБЛИКА ИСЛАНД, КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА, КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА, ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА,

во понатамошниот текст именувани како земји на ЕФТА,

ЕВРОПСКАТА ЕКОНОМСКА ЗАЕДНИЦА,

во понатамошниот текст именувана како Заедницата,

ТРГНУВАЈЌИ од спогодбите за слободна трговија помеѓу Заедницата и секоја од земјите на ЕФТА,

ТРГНУВАЈЌИ од Заедничката декларација за создавање на Европска економска зона, усвоена на 9 април 1984 година во Луксембург од страна на министрите на земјите на ЕФТА и земјите членки на Заедницата и Комисијата на Европските заедници, особено во поглед на поедноставувањето на граничните формалности и на правилата за потекло,

ТРГНУВАЈЌИ од Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока, склучена помеѓу земјите на ЕФТА и Заедницата, со која се воведува единствен царински документ за употреба во таквата трговија,

ТРГНУВАЈЌИ од тоа дека употребата на овој единствен документ во рамките на заедничката транзитна постапка за превоз на стока помеѓу Заедницата и земјите на ЕФТА и помеѓу самите земји на ЕФТА ќе доведе до поедноставувања,

¹ Пречистениот текст на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка е изготвен врз основа на текстот на Законот за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2015 и 45/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 261/24).

Пречистениот текст нема правна сила. За правни цели, единствено валидни се текстовите на Законите за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка кои што се објавени во претходно наведените Службени весници.

ТРГНУВАЈЌИ од тоа дека најпогоден начин за остварување на оваа цел е транзитната постапка, која моментално се применува за превозот на стока во рамките на Заедницата, помеѓу Заедницата и Австрија и Швајцарија, и помеѓу Австрија и Швајцарија, да се прошири со оние земји на ЕФТА кои не ја применуваат,

ТРГНУВАЈЌИ и од Нордискиот транзитен договор што се применува помеѓу Финска, Норвешка и Шведска,

ОДЛУЧИЈА да ја склучат следнава Конвенција:

Општи одредби

Член 1

1. Оваа Конвенција пропишува мерки за превоз на стока во транзит помеѓу Заедницата и земјите на ЕФТА, како и помеѓу самите земји на заеднички транзит, вклучувајќи ја тука, доколку е применливо, и стоката која се претовара, повторно испраќа или складира, преку воведување на заедничка транзитна постапка, без оглед на видот и потеклото на стоката.
2. Без да е во спротивност со одредбите од оваа Конвенција и посебно со оние одредби кои се однесуваат на гаранциите, стоката која се превезува во рамките на Заедницата има третман на стока ставена во транзитна постапка на Унијата.
3. Според одредбите од членовите од 7 до 12 подолу, правилата на заедничката транзитна постапка се пропишани во Додатоците I и II кон оваа Конвенција.
4. Транзитните декларации и транзитните документи кои се применуваат за целите на заедничката транзитна постапка треба да бидат усогласени со Додатокот III и изготвени во согласност со истиот.

Член 2

1. Заедничката транзитна постапка во понатамошниот текст ќе се именува како постапка T1 или постапка T2, во зависност од случајот.

2. Постапката T1 може да се применува за која било стока која се превезува согласно одредбите од член 1 став 1.
3. Постапката T2 се применува за стока која се превезува согласно одредбите од член 1 став 1:
 - (а) во Заедницата:

само кога стоката има статус на стока на Унијата. „Стока на Унијата“ е стока која спаѓа во која било од следниве категории:

 - стока која е целосно добиена на царинското подрачје на Заедницата и која не вклучува стока увезена од земји или територии кои се надвор од царинското подрачје на Заедницата;
 - стока донесена во царинското подрачје на Заедницата од земји или територии кои се надвор од тоа подрачје и која е пуштена во слободен промет;
 - стока добиена или произведена на царинското подрачје на Заедницата или само од стока која е опфатена во втората алинеја или од стока опфатена во првата и втората алинеја.

Сепак, без да е во спротивност со оваа Конвенција или со другите спогодби склучени од страна на Заедницата, стоката која, и покрај исполнувањето на условите пропишани во некоја од претходните три алинеи, повторно се внесува на царинското подрачје на Заедницата откако била извезена надвор од ова подрачје, ќе се смета дека не е стока на Унијата.
 - (б) во земји на заеднички транзит:

Само кога стоката пристигнала во таа земја во постапка T2 и повторно била извезена согласно посебните услови пропишани подолу во член 9.
4. Посебните услови пропишани со оваа Конвенција во однос на ставањето на стоката во постапката T2 се применуваат, исто така, и на издавањето на документи кои го потврдуваат царинскиот статус на стоката како стока на Унијата и стоката опфатена со таков документ се третира на ист начин како и стоката која се превезува во постапката T2, со тоа што документот кој го потврдува царинскиот статус на стоката како стока на Унијата нема потреба да ја придружува стоката.

Член 3

1. За целите на оваа Конвенција, поимот:

- (а) „транзит“ значи постапка во која стоката се превезува под контрола на надлежните органи од една Договорна страна до друга Договорна страна или до истата Договорна страна со минување на најмалку една граница;
- (б) „земја“ значи било која земја на заеднички транзит, било која земја членка на Заедницата или било која друга држава која пристапила на оваа Конвенција;
- (в) „трета земја“ значи која било земја која не е Договорна страна на оваа Конвенција;
- (г) „земја на заеднички транзит“ значи било која земја, освен земја членка на Заедницата, која е Договорна страна на оваа Конвенција.

2. Избришан

3. Земјите на заеднички транзит и Заедницата и нејзините земји членки ги имаат истите права и обврски при примената на правилата за постапките T1 и T2 пропишани со оваа Конвенција.

Член 4

- 1. Оваа Конвенција не ја исклучува примената на која било друга меѓународна спогодба која се однесува на транзитна постапка, со почитување на ограничувањата за таква примена во поглед на превозот на стока од едно место во Заедницата до друго место во Заедницата и оние ограничувања кои се однесуваат на издавањето на документи кои го потврдуваат статусот на стока како стока на Заедницата.
- 2. Оваа Конвенција, исто така, не ја исклучува примената на:
 - (а) движењето на стока во постапката за привремен увоз; и
 - (б) спогодбите кои се однесуваат на пограничниот сообраќај.

Член 5

Доколку не постои спогодба помеѓу Договорните страни и трета земја, според која движењето на стоката помеѓу Договорните страни може да биде изведено низ таа трета земја со постапка T1 или T2, таквата постапка се применува на стока превезувана преку таа трета земја само ако превозот преку таа земја се

врши врз основа на единствен транспортен документ изготвен на територијата на Договорната страна и ако извршувањето на таа постапка е суспендирано за територијата на третата земја.

Член 6

Под услов да е обезбедено спроведување на сите мерки кои се применуваат на стоката, земјите можат, во рамките на постапките T1 или T2, помеѓу себе да воведат поедноставени постапки преку билатерални или мултилатерални спогодби, кои треба да бидат во склад со критериумите кои, доколку е неопходно, се пропишуваат во Додатокот I и кои се применуваат на одредени видови на сообраќај или на одредени фирми.

Овие спогодби се доставуваат до Комисијата на Европските заедници и до другите земји.

Спроведување на транзитната постапка

Член 7

1. Согласно посебните одредби на оваа Конвенција, надлежните испостави на земјите на заеднички транзит се овластени за преземање на функциите на појдовни испостави, транзитни испостави, одредишни испостави и гарантни испостави.
2. Надлежните испостави на земјите членки на Заедницата имаат овластување да прифаќаат T1 или T2 декларации за транзит кон одредишна испостава која се наоѓа во земја на заеднички транзит. Согласно посебните одредби од оваа Конвенција тие, исто така, се овластени за потврдување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, за таа стока.
3. Кога повеќе пратки со стока се групирани и натоварени на едно превозно средство, и се испраќаат како збирен товар од страна на еден носител на постапката во рамки на единствена T1 или T2 операција од една појдовна царинска испостава до една одредишна царинска испостава, за достава до еден примач, тогаш Договорната страна може да побара, освен во исклучителни и оправдани случаи, ваквите пратки заедно со соодветниот список со наменуванија да бидат вклучени во една единствена T1 или T2 декларација.

4. Независно од барањето за потврдување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, кога е потребно, лицето кое ги извршува извозните формалности во граничната царинска испостава на една Договорна страна нема обврска испратената стока да ја стави во постапка T1 или T2, без оглед на царинската постапка во која ќе се стави стоката на граничната царинска испостава во соседната земја.
5. Независно од барањето за потврдување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, кога е потребно, граничната царинска испостава на Договорната страна каде што се завршуваат извозните формалности може да одбие да ја стави стоката во постапка T1 или T2, доколку ваквата постапка треба да биде завршена во соседната гранична царинска испостава.

Член 8

За стоката превезувана во рамките на постапката T1 или T2 не е дозволено никакво додавање, отстранување или заменување, посебно кога пратките се поделени, претоварени или во растурена состојба.

Член 9

1. Стоката која се внесува во земја на заеднички транзит со постапка T2 и која може да биде повторно испратена со истата постапка, мора постојано да биде под контрола на царинските органи на таа земја, за да се обезбеди дека нејзиниот идентитет или состојба не се променети.
2. Постапката T2 не може да се примени кога таквата стока повторно се испраќа од земја на заеднички транзит откако во истата таа земја на заеднички транзит стоката била ставена во царинска постапка различна од постапките на транзит или складирање.
Оваа одредба, меѓутоа, не се применува на стоката што е привремено увезена со цел да биде прикажана на изложба, саем или слично јавно прикажување, и со која не е постапувано на никаков начин, освен оној потребен за нејзино сочувување во нејзината првобитна состојба или за поделба на пратките.

3. Кога стоката повторно се испраќа од земја на заеднички транзит после складирање согласно постапка на царинско складирање, тогаш постапката T2 може да биде применета само под следниве услови:
 - стоката да не била складирана за период подолг од пет години; меѓутоа, кога станува збор за стока која се распоредува во глава 1 до 24 од Номенклатурата за распоредување на стоката во Царинската тарифа (Меѓународна конвенција за Хармонизиран систем на имиња и шифрирани ознаки на стока од 14 јуни 1983 година), овој период се ограничува на шест месеци;
 - стоката да била складирана во посебни простории и со неа да не е постапувано на поинаков начин, освен оној потребен за нејзино сочувување во првобитна состојба или за поделба на пратките без заменување на амбалажата;
 - секое постапување било извршено под царински надзор.
4. Секоја прифатена декларација T2 или секој документ издаден од надлежна испостава на земја на заедничкиот транзит со кој се потврдува царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, треба да содржи повикување на соодветната декларација T2 или на документот кој го потврдува царинскиот статус на стока на Унијата врз основа на кој стоката пристигнала во таа земја на заедничкиот транзит и треба да ги содржи сите посебни заверки што се појавуваат на нив.

Член 10

1. Освен ако не е поинаку одредено во ставот 2 подолу или во Додатоците, секоја T1 или T2 операција мора да биде покриена со гаранција со важност за сите Договорни страни вклучени во дадената операција.
2. Одредбите од став 1 не го исклучуваат правото:
 - (а) на Договорните страни меѓу себе да договорат изземање од гаранцијата за операциите T1 или T2 кои се одвиваат само на нивните територии;
 - (б) на Договорната страна да не бара гаранција за оној дел од операцијата T1 или T2 што се извршува помеѓу појдовната испостава и првата транзитна испостава.
3. Избришан

Член 11

1. Истоветноста на стоката, по правило, се обезбедува со пломбирање.
2. Пломбирањето се врши на:
 - (а) просторот во кој се наоѓа стоката, кога транспортното средство или контејнерот бил одобрен согласно други прописи или било прифатено од појдовната царинска испостава како погодно за пломбирање;
 - (б) секој поединечен колет во останатите случаи.
2. Појдовната царинска испостава ги смета за погодни за пломбирање транспортните средства и контејнери под следниве услови:
 - (а) пломбите да може да се наместат на транспортното средство или на контејнерот на едноставен и ефикасен начин;
 - (б) транспортното средство или контејнерот се така конструирани што кога стоката се отстранува или внесува, таквото отстранување или внесување остава видливи траги, пломбите се скинати или на нив има видливи траги од манипулирање или електронски систем за надгледување го регистрира отстранувањето или внесувањето;
 - (в) транспортното средство или контејнерот не содржат скришни простори каде што може да се скрие стоката;
 - (г) просторите наменети за стоката да се лесно пристапни за проверка од страна на царинските органи.
4. Појдовната царинска испостава може да се откаже од пломбирањето доколку, имајќи ги предвид другите можни мерки за идентификација, описот на стоката во податоците на декларацијата или во дополнителните документи ја чини лесно препознатлива.

Член 12

1. Избришан
2. Избришан

3. Носителот на постапката или неговиот овластен застапник, на барање на националните служби одговорни за статистика за транзит, треба да ги обезбеди сите информации за T1 или T2 декларациите неопходни за изготвување на статистички податоци.

Административна помош

Член 13

1. Надлежните органи од засегнатите земји меѓу себе ги разменуваат сите информации со кои располагаат и кои се важни за утврдување на тоа дека оваа Конвенција правилно се користи.
2. Кога е неопходно, надлежните органи од засегнатите земји меѓу себе ги разменуваат сите наоди, документи, извештаи, записници и информации кои се однесуваат на транспортните операции извршени со постапка T1 или T2 и на неправилностите и прекршоците во врска со таквите операции. Освен тоа, кога е неопходно, тие меѓу себе ги разменуваат и сите наоди за стоката за која е предвидена меѓусебна поддршка и која е предмет на постапка на царинско складирање.
3. При сомневања за неправилности или прекршоци во врска со стоката која во една земја е внесена од друга земја, или која минала низ некоја земја или пак била складирана во постапка на царинско складирање, надлежните органи на засегнатите земји, по упатено барање, меѓу себе ги разменуваат сите информации за:
 - (а) условите под кои таа стока била превезувана:
 - без оглед на начинот на кој таа е повторно испратена, кога во земјата до која е упатено барањето стоката пристигнала со постапката T1 или T2, или со документ кој го потврдува царинскиот статус на стока на Унијата; или
 - без оглед на начинот на кој е пристигната, кога од земјата до која е испратено барањето стоката е повторно испратена со документ T1 или T2 или со документ со кој се потврдува царинскиот статус на стока на Унијата.
 - (б) условите на кое било складирање на оваа стока кога во земјата до која е упатено барањето стоката е пристигната со постапка T2 или со документ кој го потврдува царинскиот статус на стока на Унијата, или пак кога стоката е повторно испратена од таа земја во постапка T2 или со документ кој го потврдува царинскиот статус на стока на Унијата.

4. Секое барање изготвено согласно ставовите од 1 до 3 го наведува случајот или случаите на кои се однесува.
5. Доколку надлежниот орган на една земја побара помош којашто самиот не би можел да ја обезбеди во случај таква помош да биде од него побарана, тој тоа ќе го наведе во своето барање. Постапувањето по однос на тоа барање е дискреционо право на надлежниот орган до кој е упатено барањето.
6. Информациите добиени во согласност со ставовите од 1 до 3 се користат само за целите на оваа Конвенција, и во земјата примател им се обезбедува онаква заштита каква што им се обезбедува на информациите од слична природа согласно националното законодавство на таа држава. Ваквите информации можат да бидат употребени за други цели само со писмена согласност од надлежниот орган кој ги обезбедил, и во рамките на ограничувањата пропишани од страна на тој орган.

Наплата

Член 13а

Кога побарувањата се настанати во врска со T1 или T2 операција, надлежните органи на засегнатите земји си пружаат меѓусебна помош за обезбедување на наплата на истите, согласно одредбите од Додаток IV.

Мешовита комисија

Член 14

1. Со овој документ се формира Мешовита комисија во која се застапени сите Договорни страни на оваа Конвенција.
2. Мешовитата комисија постапува по постигнат заеднички договор.
3. Мешовитата комисија се состанува по потреба, но најмалку еднаш годишно. Секоја Договорна страна може да побара одржување на состанок.

4. Мешовитата комисија усвојува сопствен деловник кој, меѓу другото, содржи и одредби за начините на свикување на состаноци и за назначувањето на претседавач и за утврдување на неговиот мандат.
5. Мешовитата комисија може да донесе одлука за формирање на поткомитет или работна група за помагање во извршувањето на обврските на Мешовитата комисија.

Член 15

1. Мешовитата комисија е одговорна за управување со оваа Конвенција и за обезбедување на нејзина правилна примена. За таа цел Договорните страни редовно ја информираат за искуствата при примената на Конвенцијата, и таа дава препораки, додека пак, во случаите предвидени со став 3, донесува одлуки.
2. Мешовитата комисија дава препораки посебно во однос на:
 - (а) измените на оваа Конвенција, освен оние наведени во став 3;
 - (б) секоја друга мерка потребна за примена на Конвенцијата.
3. Мешовитата комисија со одлука донесува:
 - (а) измени на Додатоците;
 - (б) избришано
 - (в) други измени на оваа Конвенција кои неопходно произлегуваат од измените на Додатоците;
 - (г) преодни мерки кои се потребни во случаите на пристапување на нови земји членки кон Заедницата;
 - (д) покани до трети земји во смисла на член 3 став (1) точка в) за нивно пристапување кон Конвенцијата во согласност со член 15а.

Одлуките донесени согласно точките од (а) до (г) во договорните страни влегуваат на сила согласно нивното законодавство.

4. Доколку во рамките на Мешовитата комисија, претставникот на некоја Договорна страна прифати одлука под услов да се исполнат уставни барања, тогаш оваа одлука, во случај да е со неодреден датум, стапува на сила на првиот ден од вториот месец кој следи по известувањето за подигањето на резервацијата.

5. Одлуките на Мешовитата комисија наведени во став 3 точка д) за упатување покана до трета земја за пристапување кон оваа Конвенција, се доставуваат до Генералниот секретаријат на Советот на Европските Заедници, кој истите ќе ги достави до предметната трета земја, заедно со текстот на Конвенцијата што е на сила на тој датум.
6. Засегнатата трета земја може да биде застапена во Мешовитата комисија, поткомитетите и работните групи преку набљудувачи од датумот наведен во став 5.

Пристапување на трети земји

Член 15а

1. Договорна страна на Конвенцијата може да стане која било трета земја доколку е поканета да го направи истото од депозитарот на Конвенцијата после одлука на Мешовитата комисија.
2. Третата земја која е поканета да стане Договорна страна на оваа Конвенција може тоа да го направи со поднесување на инструмент за пристапување до Генералниот секретаријат на Советот на Европските Заедници. Кон овој инструмент се приложува превод на Конвенцијата на службениот јазик или службените јазици на земјата која пристапува.
3. Пристапувањето влегува во сила на првиот ден од вториот месец по поднесувањето на инструментот за пристапување.
4. Депозитарот ги известува сите Договорни страни за датумот на поднесување на инструментот за пристапување, како и за датумот на кој пристапувањето стапува на сила.
5. Препораките и одлуките на Мешовитата комисија наведени во член 15 став (2) и став (3) донесени во периодот помеѓу датумот од став 1 од овој член и датумот на кој пристапувањето стапува на сила, исто така, ѝ се соопштуваат на поканетата трета земја преку Генералниот секретаријат на Советот на Европските Заедници.
Изјавата за прифаќање на овие акти се содржи или во инструментот за пристапување или во посебен инструмент кој му се приложува на Генералниот секретаријат на Советот на Европските Заедници во

рок од шест месеци по соопштувањето. Пристапувањето се смета за неважечко доколку изјавата не се приложи во овој рок.

Разно и завршни одредби

Член 16

Секоја Договорна страна презема соодветни мерки за обезбедување на ефикасна и усогласена примена на одредбите на оваа Конвенција, имајќи ја предвид потребата за намалување, во најголема можна мера, на формалностите кои се задолжителни за економските оператори, како и потребата за наоѓање на заеднички прифатливи решенија за сите потешкотии кои би можеле да произлезат од примената на овие одредби.

Член 17

Договорните страни меѓусебно се информираат за одредбите што тие ги донесуваат за спроведување на оваа Конвенција.

Член 18

Одредбите на оваа Конвенција не ги исклучуваат забраните или ограничувањата на увозот, извозот или транзитот на стока донесени од страна на Договорните страни или од земјите членки на Заедницата и чија оправданост се заснова на јавниот морал, јавната политика или јавната безбедност, заштитата на здравјето и животот на луѓето, животните или растенијата, заштитата на националните богатства со уметничка, историска или археолошка вредност, или заштитата на индустриската или трговската сопственост.

Член 19

Додатоците кон оваа Конвенција претставуваат нејзин составен дел.

Член 20

1. Оваа Конвенција, од една страна, се применува на териториите во кои се применува Договорот за основање на Европската Економска Заедница и според условите утврдени со тој Договор, и од друга страна, на териториите на земјите на заеднички транзит.
2. Оваа Конвенција се применува и на Кнежеството Лихтенштајн сè додека Кнежевството останува поврзано со Швајцарската Конфедерација преку договор за царинска унија.

Член 21

Секоја Договорна страна може да се повлече од оваа Конвенција, под услов да достави писмено известување до депозитарот 12 месеци однапред, кој пак за тоа ги известува другите Договорни страни.

Член 22

1. Оваа Конвенција стапува на сила на 1 јануари 1988 година, под услов Договорните страни да ги имаат депонирано инструментите за прифаќање кај Секретаријатот на Советот на Европските Заедници, кој има улога на депозитар, пред 1 ноември 1987 година.
2. Ако оваа Конвенција не стапи на сила на 1 јануари 1988 година, истата ќе стапи на сила на првиот ден од вториот месец по депонирањето на последниот инструмент за прифаќање.
3. Депозитарот го објавува датумот на депонирање на инструментот за прифаќање од секоја Договорна страна, како и датумот на стапување на сила на оваа Конвенција.

Член 23

1. Со стапувањето на сила на оваа Конвенција престануваат да важат спогодбите од 30 ноември 1972 година и од 23 ноември 1972 година за примена на правилата за транзит на Заедницата, склучени помеѓу Австрија и Заедницата и Швајцарија и Заедницата, како и спогодбата од 12 јули 1977 година за проширување на примената на правилата за транзит на Заедницата склучени од страна на овие земји и Заедницата.

2. Спогодбите од став 1, сепак, и понатаму се применуваат за операции T1 или T2 кои започнале пред оваа Конвенција да стапи на сила.
3. Нордискиот транзитен поредок кој се применува помеѓу Финска, Норвешка и Шведска престанува да важи на датумот на кој оваа Конвенција влегува на сила.

Член 24

Оваа Конвенција, која е изготвена во еден единствен примерок на дански, холандски, англиски, француски, германски, грчки, италијански, португалски, шпански, фински, исландски, норвешки и шведски јазик, каде сите текстови се еднакво автентични, се депонира во архивите на Секретаријатот на Советот на Европските заедници, кој доставува заверена копија до секоја Договорна страна.

ДОДАТОК I
ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА
ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ
ГЛАВА I

Предмет на уредување и опфат на постапката и дефиниции

Член 1

Предмет на уредување

1. Како што е предвидено со член 1 став (3) од Конвенцијата, со овој Додаток се пропишуваат правилата со кои се регулира заедничката транзитна постапка.
2. Освен ако не е поинаку наведено, одредбите од овој Додаток се применуваат на операциите во заедничката транзитна постапка.

Член 2

Неприменливост на заедничката транзитна постапка за поштенски пратки

Заедничката транзитна постапка не се применува за поштенски пратки (вклучувајќи и поштенски пакети) кои се превезуваат во согласност со актите на Светскиот поштенски сојуз, кога стоката се превезува од или за иматели на права и обврски кои произлегуваат од тие акти.

Член 3

Дефиниции

За целите на оваа Конвенција се применуваат следниве дефиниции:

- (а) „царински органи“ се царинските управи кои се одговорни за примена на оваа Конвенција и кои било други органи кои се овластени со домашното законодавство да ја применуваат оваа Конвенција;
- (б) „лице“ е физичко лице, правно лице и кое било здружение на граѓани кое нема статус на правно лице, но кое согласно законодавството на Унијата, домашното законодавство или законодавството на земја на заедничкиот транзит, има овластување да извршува правни дејствија;

- (в) „транзитна декларација“ е дејство со кое некое лице во пропишана форма и на пропишан начин изразува желба да стави стока во заедничка транзитна постапка;
- (г) „транзитен придружен документ“ е документ кој ја придружува стоката, отпечатен со користење на техники за електронска обработка на податоци врз основа на поединостите од транзитната декларација;
- (д) „декларант“ е лице кое поднесува транзитна декларација во свое име или лице во чие име се поднесува ваквата декларација;
- (ѓ) „носител на постапката“ е лице кое поднесува транзитна декларација или во чие име таа декларација е поднесена;
- (е) „појдовна царинска испостава“ е царинската испостава каде се прифаќа транзитната декларација;
- (ж) „транзитна царинска испостава“ е царинската испостава назначена како местото за влез во царинското подрачје на Договорната страна кога стоката се пренесува во заедничка транзитна постапка, или царинската испостава назначена како местото на излегување од царинското подрачје на Договорната страна кога во текот на транзитната операција стоката го напушта тоа подрачје преку границата помеѓу Договорната страна и трета земја;
- (з) „одредишна царинска испостава“ е царинската испостава каде стоката ставена во заедничка транзитна постапка се става на увид со цел да се заврши постапката;
- (с) „Главен референтен број (ГРБ)“ е регистарскиот број што надлежниот царински орган ѝ го доделува на транзитната декларација со примена на техники за електронска обработка на податоци;
- (и) „гарантна царинска испостава“ е царинската испостава каде царинските органи на секоја земја одлучуваат дека гаранциите треба да се поднесат;
- (ј) „долг“ е обврска за лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки и други надоместоци кои треба да се платат за стоката ставена во заедничката транзитна постапка;
- (к) „должник“ е кое било лице одговорно за плаќање на долг;
- (л) „пуштање на стока“ е дејство со кое царинските органи ја ставаат стоката на располагање за целите на заедничката транзитна постапка во која била ставена;
- (љ) „лице со седиште на царинското подрачје на Договорна страна“ е
 - во случај на физичко лице, кое било лице чие вообичаено престојувалиште се наоѓа на царинското подрачје на таа Договорна страна, или
 - во случај на правно лице или здружение на лица, кое било лице кое има регистрирано седиште, централно седиште или постојано деловно седиште на царинското подрачје на таа Договорна страна;

- (м) „техники за електронска обработка на податоци“ претставуваат електронска размена на информации помеѓу економски оператори и царински органи, помеѓу царински органи, како и помеѓу царински органи и други засегнати владини агенции или институции или европски агенции или институции или агенции или институции на земјите на заедничкиот транзит во договорен и утврден формат, со цел автоматизирана обработка и чување на податоци по нивниот прием, со користење на кои било од следниве средства:
- (i) електронска размена на податоци;
 - (ii) размена на податоци помеѓу компјутери;
 - (iii) електронско пренесување на структурирани податоци со стандардни пораки или услуги од една кон друга околина за електронска обработка без човечка интервенција;
 - (iv) електронско (online) внесување на податоци во царинските системи за обработка на податоци, за чување и обработка што резултира со електронски (online) одговори.
- (н) „електронска размена на податоци“ („ЕРП“) е електронско пренесување на податоци структурирани согласно со договорените стандарди за пораки, помеѓу два компјутерски системи;
- (њ) „електронски транзитен систем“ претставува електронски систем кој се користи за електронска размена на податоци од заедничката транзитна постапка;
- (о) „стандардна порака“ претставува претходно дефинирана структура за електронско пренесување на податоци;
- (п) „лични податоци“ се кои било информации кои се однесуваат на идентификувано лице или лице кое може да се идентификува;
- (р) „фиксна транспортна инсталација“ се технички средства (на пример: цевководи или електрични водови) кои се користат за непрекинат транспорт на стока;
- (с) „постапка за обезбедување на континуитет во работењето“ е постапка која се заснова на употреба на хартиени документи со цел да се овозможи поднесување на транзитната декларација и следење на транзитната операција кога нема можност за користење на постапката заснована на техники за електронска обработка на податоци.

ГЛАВА II

Општи одредби во врска со заедничката транзитна постапка

Член 4

Електронски систем во однос на постапката

1. За извршување на царинските формалности во заедничката транзитна постапка ќе се користи електронски транзитен систем, освен доколку поинаку не е придвидено во овој Додаток.
2. Договорните страни, со меѓусебна согласност, ќе усвојат мерки за примена на електронскиот транзитен систем, а со кои се пропишува следново:
 - (а) правилата со кои се дефинираат и се уредуваат пораките кои се разменуваат меѓу царинските испостави, во согласност со барањата за примена на царинското законодавство;
 - (б) заеднички сет на податоци и форматот на податочните пораки кои се разменуваат согласно царинското законодавство.

Член 5

Користење на електронскиот транзитен систем

1. За целите на заедничката транзитна постапка, надлежните органи ќе го користат електронскиот транзитен систем за размена на информации, освен доколу поинаку не е придвидено во овој Додаток.
2. Во однос на размената на информации од став 1 од овој член, Договорните страни користат Заедничка комуникациска мрежа/Заеднички системски интерфејс на Европската унија (CCN/CSI).

Финансиското учество на земјите на заедничкиот транзит, пристапот од страна на земјите на заеднички транзит до CCN/CSI и за други поврзани прашања ќе бидат договорени помеѓу Унијата и секоја од земјите на заеднички транзит.

Член 6

Безбедност на податоци

1. Договорните страни пропишуваат услови за изведување на формалностите по пат на техники на електронска обработка на податоци кои содржат, меѓу другото, и мерки за проверка на изворот на податоците и за заштита на податоците од случајно или незаконско уништување или случајно губење, менување или неовластен пристап.

2. Покрај мерките опишани во став 1 од овој член, надлежните органи воспоставуваат и одржуваат соодветни безбедносни режими за ефикасно, сигурно и безбедно функционирање на целиот електронски транзитен систем.
3. Измените и бришењето на податоците се евидентира заедно со информациите за причините за измената или бришењето, точното време на измената или бришењето и идентитетот на лицето кое го извршило тоа.
Оригиналните податоци или кои било обработени податоци се чуваат најмалку три календарски години, сметајќи од крајот на годината во која таквите податоци се евидентирани или пак за подолго, доколку тоа се бара од страна на земјите.
4. Надлежните органи редовно ја следат безбедноста на податоците.
5. Инволвираните надлежни органи меѓусебно се известуваат за сите сомневања за безбедносни пропусти.

Член 7

Заштита на лични податоци

1. Личните податоци кои се разменуваат при примената на оваа Конвенција, од Договорните страни се користат единствено за целите на заедничката транзитна постапка и за која било царинска постапка или привремено чување кои следат по заедничката транзитна постапка.
Ова ограничување не ја спречува употребата на тие податоци за целите на анализа на ризик и истраги од страна на царинските органи во текот на заедничката транзитна постапка, како и за законски постапувања кои произлегуваат од оваа заедничка транзитна постапка. Во случај податоците да биле искористени за такви цели, надлежните органи кои ги обезбедиле информациите ќе бидат известени без одлагање.

2. Договорните страни обезбедуваат обработката на личните податоци што се разменуваат во примената на Конвенцијата да се врши во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот¹.
3. Секоја Договорна страна ги преземе сите потребни чекори за да се обезбеди придржувањето кон овој член.

ГЛАВА III

Обврски на носителот на постапката, превозникот и примачот на стоката која се пренесува во заедничката транзитна постапка

Член 8

Обврски на носителот на постапката, превозникот и примачот на стоката која се пренесува во заедничката транзитна постапка

1. Носителот на постапката е одговорен за сè од наведеново:
 - (а) ставање на стоката на увид кај одредишната царинска испостава во непроменета состојба, заедно со потребните информации, во пропишаниот рок, со почитување на мерките преземени од страна на надлежните органи за да се обезбеди нејзина идентификација;
 - (б) почитување на царинските одредби кои се однесуваат на заедничката транзитна постапка;
 - (в) освен доколку не е поинаку предвидено во оваа Конвенција, доставување на гаранција за обезбедување на плаќањето на износот на долгот кој може да настане во однос на стоката.
2. Превозникот или примачот на стоката кој ја прима стоката знаејќи дека се пренесува во заедничката транзитна постапка е исто така одговорен за ставање на стоката на увид во одредишната царинска испостава во непроменета состојба, во пропишаниот рок и со почитување на мерките преземени од царинските органи за да се обезбеди нејзина идентификација.

ГЛАВА IV

¹¹ Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на физичките лица во однос на заштитата на личните податоци и на слободното движење на таквите податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (Општа регулатива за заштита на податоците) (ОЈ L 119, 4.5.2016, стр. 1)

Гаранции

Член 9

Електронски систем за гаранции

За размена и чување на информации кои се однесуваат на гаранциите се користи техника за електронска обработка на податоци.

Член 10

Обврска за поднесување гаранција

1. Носителот на постапката поднесува гаранција со цел обезбедување на плаќањето на долгот кој може да настане во однос на стоката ставена во заедничка транзитна постапка.
2. Гаранцијата се поднесува како:
 - (а) поединечна гаранција која покрива поединечна операција или
 - (б) општа гаранција која покрива неколку операции за преземање на обврска од страна на гарантот, кога се применува поедноставување пропишано во член 55 став (1) точка (а) од оваа Конвенција.
3. Сепак, царинските органи може да го одбијат предложениот вид на гаранција, доколку истиот не е соодветен за правилното функционирање на заедничката транзитна постапка.

Член 11

Форми на поединечна гаранција

1. Поединечната гаранција може да се поднесе во една од следниве форми:
 - (а) готовински депозит,
 - (б) преземање на обврска од страна на гарант,
 - (в) ваучери.
2. Во случај од став 1 точка (в), поединечната гаранција се обезбедува во форма на преземање на обврска од страна на гарант.

Член 12

Гарант

1. Гарантот од членовите 10 став (2) точка (б), 11 став (1) точка (б) и 11 став (2) мора да биде трето лице со седиште во Договорната страна во која гаранцијата е поднесена и одобрена од страна на царинските органи кои ја бараат гаранцијата.
Гарантот ја посочува во документот за преземање на обврска адресата за достава или пак назначува застапник во секоја од земјите на Договорните страни кои се вклучени во операцијата на заеднички транзит.
2. Гарантот по писмен пат презема обврска да го плати обезбедениот износ на долг. Преземањето на обврската, исто така, во рамките на обезбедениот износ, покрива и износи на долг кои можат да се наплатат по дополнителни проверки.
3. Царинските органи може да одбијат да одобрат гарант за кој сметаат дека не може да обезбеди плаќање на износот на долгот во пропишаниот рок.

Член 13

Изземање од обврска за поднесување на гаранција

1. Гаранција нема да се бара за која било од следниве ситуации:
 - (а) стока превезена по воздушен пат каде што се користи транзитна постапка заснована на електронски транспортен документ како транзитна декларација за воздушен транспорт;
 - (б) стока која се превезува по реката Рајна, Рајнските водотеци, реката Дунав или Дунавските водотеци;
 - (в) стока која се пренесува со фиксни транспортни инсталации;
 - (г) стока која се превезува преку железница или по воздушен пат за која се користи транзитна постапка во хартиена форма за стока превезувана преку железница или по воздушен пат.
2. Во случаите од став 1 точка (г), изземањето од обврската за поднесување на гаранција ќе се применува единствено за одобренијата за употреба на заедничка транзитна постапка во хартиена форма за стока која се превезува преку железница или по воздушен пат, издадени пред 1 мај 2016 година.

ГЛАВА V Разни одредби

Член 14

Правен статус на документите и записите

1. Документите кои се издадени и записите кои се чуваат согласно правилата на земјата во која тие биле издадени или се чуваат, без оглед на техничкиот формат и мерките воведени или прифатени од надлежните органи на една земја, ја имаат истата правна сила на подрачјето на други земји како и во земјата каде истите се издадени или се чуваат.
2. Резултатите од контролите извршени при постапката за заеднички транзит од страна на надлежните органи на една земја ја имаат истата правна сила во другите земји како и резултатите од контролите извршени од надлежните органи на секоја од тие земји.

Член 15

Список на царински испостави надлежни за постапување со заеднички транзитни операции

Секоја земја во компјутеризираниот систем одржуван од страна на Европската комисија („Комисија“) го внесува списокот на царински испостави надлежни за постапување со операции на заеднички транзит, наведувајќи ги соодветните броеви за нивна идентификација, нивните задолженија и деновите и часовите кога се отворени. Во компјутерскиот систем се внесува и секоја измена.

Комисијата ќе го користи тој компјутеризиран систем за доставување на овие информации до другите земји.

Член 16

Централна испостава

Доколку некоја земја воспоставила централна испостава задолжена за управување и следење на заедничката транзитна постапка и прием и пренос на документи поврзани со таа постапка, тогаш земјата е должна да ја извести Комисијата за таквата централна испостава.

Комисијата ги препраќа овие информации до другите земји.

Член 17

Прекршоци и казни

Земјите ги преземаат сите неопходни чекори за справување со кои било прекршоци или неправилности и воспоставуваат ефективни, пропорционални и обесхрабрувачки казни.

ПОГЛАВЈЕ II

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

ГЛАВА I

Поединечна гаранција

Член 18

Пресметка на износот на поединечната гаранција

Поединечна гаранција поднесена согласно членот 10 став (2) точка (а) го покрива износот на долгот кој може да настане, пресметан врз основа на највисоките стапки на давачки применливи за стока од ист вид. За целите на таа пресметка, стоката на Унијата пренесувана во согласност со оваа Конвенција се третира како стока која нема статус на стока на Унијата.

Член 19

Поединечна гаранција во форма на готовински депозит

1. Поединечна гаранција обезбедена во форма на готовински депозит или кој било друг еднаков начин на плаќање се дава во согласност со одредбите кои важат во земјата на поаѓање во која се бара гаранцијата.
2. Поединечните гаранции во форма на готовински депозит обезбедени во една од договорните страни се важечки во сите Договорни страни. Тие се враќаат по раздолжувањето на постапката.

3. Во случај на гаранција обезбедена во форма на готовински депозит или преку кој било друг еднаков начин на плаќање, царинските органи немаат обврска за плаќање на камати во однос на истата.

Член 20

Поединечна гаранција во форма на преземена обврска од страна на гарантот

1. Преземање на обврска од страна на гарантот за целите на поединечната гаранција се доставува на образецот пропишан во Прилог В1 на Додатокот III. Документот за преземање на обврска се задржува во гарантната царинска испостава за време на неговата важност.
2. Кога тоа се бара со национален закон, уредба или управна одредба или пак е во согласност со вообичаена пракса, земјата може да дозволи преземањето на обврската од став 1 да има различна форма, под услов да има иста правна сила како и преземањето на обврската утврдена во образецот.
3. За секое преземање на обврска, гарантната царинска испостава му ги доставува на носителот на постапката следните информации:
 - (а) референтен број на гаранција;
 - (б) шифра за пристап поврзана со референтниот број на гаранција.Носителот на постапката не смее да ја менува шифрата за пристап.

Член 21

Поединечна гаранција во форма на ваучери

1. Преземање на обврска од страна на гарантот за целите на поединечната гаранција во облик на ваучери се доставува на образецот пропишан во Прилог В2 на Додатокот III. Документот за преземање на обврска се задржува во гарантната царинска испостава за време на неговата важност. Членот 20 став (2) соодветно се применува.
2. Гарантот ги издава ваучерите на образецот пропишан во Прилог В3 на Додатокот III и им ги дава на лицата кои имаат намера да бидат носители на постапката. Тие ваучери важат во сите договорни страни.

Секој ваучер покрива износ од 10.000 евра за кои одговара гарантот. Рокот на важност на ваучерот изнесува една година од денот на издавањето.

3. Гарантот ѝ ги обезбедува на гарантната царинска испостава сите потребни податоци за ваучерите на поединечна гаранција кои ги издал.
4. За секој ваучер, гарантот му ги соопштува на лицето кое има намера да биде носител на постапката следниве податоци:
 - (а) референтниот број на гаранцијата;
 - (б) шифрата за пристап поврзана со референтниот број на гаранцијата.Лицето кое има намера да биде носител на постапката не смее да ја менува шифрата за пристап.
5. Лицето кое има намера да биде носител на постапката поднесува кај појдовната испостава онолкув број на ваучери кој одговара на повеќекратен износ од по 10.000 евра потребен да се покрие целосниот износ на долгот кој може да настане.
6. Кога се прифаќа хартиена транзитна декларација согласно членот 26 став (1) точка (б), ваучерите се доставуваат во хартиена форма и се задржуваат кај појдовната царинска испостава. Таа царинска испостава ги доставува броевите за идентификација на секој ваучер до гарантната испостава наведена на ваучерот.

Член 22

Одобрување на преземање на обврска

Преземањето на обврска од страна на гарантот го одобрува гарантната царинска испостава и за тоа го известува лицето од кое се бара да ја обезбеди гаранцијата.

Член 23

Укинување на одобрување на гарантот или на преземањето на обврска и откажување на преземањето на обврска

1. Гарантната царинска испостава може во секое време да го укине одобрувањето за гарантот или одобрувањето на преземањето на обврска од страна на гарант. Гарантната царинска испостава за укинувањето го известува гарантот и лицето од кое се бара да ја обезбеди гаранцијата. Укинувањето на одобрувањето на гарантот или на преземањето на обврската од страна на гарантот влегува во сила на шеснаесеттиот ден по датумот на прием на одлуката за укинување е примена или се смета дека била примена од страна на гарантот.
2. Гарантот може да го откаже преземањето на обврската во секое време. Гарантот е должен да ја извести гарантната царинска испостава за таквото откажување. Откажувањето на преземањето на обврска од страна на гарантот нема да влијае на стоката, која во моментот на влегување во сила на откажувањето, веќе била ставена или сè уште се наоѓа во заедничка транзитна постапка покриена со откажаното преземање на обврска. Откажувањето на преземањето на обврска од страна на гарантот влегува во сила на шеснаесеттиот ден по датумот на кој гарантната царинска испостава е известена за откажувањето од страна на гарантот.
3. Царинските органи од земјата одговорна за соодветната гарантна царинска испостава, во електронскиот систем од член 9 внесуваат податоци за секое укинување на прифаќање на гарантот, прифаќање на преземање на обврска од страна на гарантот или откажување од гарантот и за датумот кога истото влегува во сила.

ГЛАВА II

Превозни средства и декларации

Член 24

Транзитна декларација и превозни средства

1. Со транзитна декларација се опфаќа само стоката ставена во заедничка транзитна постапка која се превезува или треба да се превезува од една појдовна царинска испостава до една одредишна царинска испостава со едно превозно средство во контејнер или во колет. Сепак, со една транзитна декларација може да се опфати стока која се превезува или треба да се превезува од една појдовна царинска испостава до една одредишна царинска испостава во повеќе од

еден контејнер или повеќе од еден колет, кога контејнерите или колетите се натоварени на едно превозно средство.

2. За целите на овој член, под услов стоката што се превезува да се испраќа заедно, како едно превозно средство се смета:
 - а) патно возило придружено со својата(ите) приколка(и) или полуприколка(и);
 - б) композиција на поврзани железнички возила или вагони;
 - в) пловни објекти кои сочинуваат единствен синџир.
3. Кога за целите на заедничката транзитна постапка, едно превозно средство се употребува за товарење на стока во повеќе појдовни царински испостави и за истовар во повеќе одредишни царински испостави, тогаш за секоја пратка се поднесува посебна транзитна декларација.

Член 25

Транзитни декларации со употреба на техники за електронска обработка на податоци

Поединостите и структурата на податоците од транзитната декларација се пропишани во Прилозите А1, А2 и Б6 на Додатокот III.

Од датумите на воведување на надградбата на Новиот компјутеризиран транзитен систем („НКТС“) наведен во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578² се применуваат податоците и структурата на податоците на транзитната декларација наведени во Прилогот А1а кон Додатокот IIIа.

Член 26

Транзитни декларации во хартиена форма

1. Царинскиот орган прифаќа транзитна декларација во хартиена форма во следните случаи:
 - (а) кога стоката се превезува од патници кои немаат директен пристап до електронскиот транзитен систем, во согласност со методите опишани во член 27;

² Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578 од 11 април 2016 за воспоставување на Работна програма во однос на развој и воведување на електронските системи од Царинскиот закон на Унијата (ОЈ L 99, 15.4.2016, стр. 6).

- (б) кога се применува постапка за обезбедување на континуитет во работењето во согласност со Прилог II, во случај на привремена достапност на:
 - (i) електронскиот транзитен систем;
 - (ii) компјутеризираниот систем кој го користат носителите на постапката за поднесување на декларацијата за заеднички транзит со употреба на техники за електронска обработка на податоци;
 - (iii) електронската врска помеѓу компјутеризираниот систем кој го користат носителите на постапката за поднесување на декларацијата за заеднички транзит со употреба на техники за електронска обработка на податоци и електронскиот транзитен систем;
 - (в) кога така ќе одлучи земјата на заедничкиот транзит.
2. За примена на став 1 точки (а) и (в), царинските органи обезбедуваат дека податоците за транзитот се евидентирани во електронскиот транзитен систем и се разменети помеѓу царинските органи со употреба на тој систем.
3. Прифаќањето на транзитната декларација во хартиена форма од ставот 1 точка (б) подточки (ii) и (iii) е предмет на одобрение од страна на царинските органи.

Член 27

Транзитна декларација за патници

Во случаите од член 26 став (1) точка (а), патникот ја изготвува транзитната декларација во хартиена форма во согласност со членовите 5 и 6 и Прилогот Б6 на Додатокот III.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведен во Анексот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578, во случаите наведени во член 26 став (1) точка (а), патникот изготвува хартиена транзитна декларација согласно членовите 5 и 6 и Прилог А1а кон Додатокот IIIа.

Член 28

Мешовити пратки

Пратка може да биде составена и од стока која треба да се стави во постапката T1 и од стока која треба да се стави во постапката T2, под услов секое наменување од стоката да биде соодветно означено во транзитната декларација со шифрите „T1“, „T2“ или „T2F“.

Член 29

Заверување на транзитната декларација и одговорност на носителот на постапката

1. Транзитната декларација се заверува од декларантот,
2. Со поднесувањето на транзитната декларација од носителот на постапката кај царинските органи, носителот на постапката станува одговорен за следново:
 - (а) точноста и комплетноста на информациите дадени во транзитната декларација;
 - (б) веродостојноста, точноста и валидноста на документите кои ја придружуваат транзитната декларација;
 - (в) почитување на сите обврски поврзани со ставањето во заедничка транзитна постапка на стоката наведена во транзитната декларација.

Член 29а

Поднесување транзитна декларација пред ставање на стоката на увид

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведен во Анексот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578, може да се поднесе транзитна декларација пред очекуваното ставање на стоката на увид во појдовната царинска испостава. Доколку стоката не биде ставена на увид во рок од 30 дена од поднесувањето на транзитната декларација, таа декларација се смета дека не е поднесена.

Глава III

Формалности во појдовната царинска испостава

Член 30

Поднесување и прифаќање на транзитна декларација

1. Транзитната декларација се поднесува кај појдовната царинска испостава.

2. Појдовната царинска испостава ја прифаќа транзитната декларација, доколку се исполнети следните услови:
 - (а) да ги содржи сите податоци неопходни за целите на заедничката транзитна постапка како што е наведено во Прилог II на Додаток III;
 - (б) да ги има во прилог сите неопходни документи;
 - (в) стоката за која се однесува транзитната декларација е ставена на увид на царинските органи во текот на официјалното работното време.Појдовната царинска испостава може, на барање на декларантот, да дозволи стоката да се стави на увид по истекот на официјалното работното време или на кое било друго место.
3. Царинските органи можат да дозволат документите од став 1 точка (б) да не се стават на увид кај појдовната царинска испостава. Во таков случај, тие документи ќе останат во посед на декларантот и ќе им бидат на располагање на царинските органи.

Член 31

Измена на транзитна декларација

1. На декларантот, на негово барање, му се одобрува да измени еден или повеќе податоци во транзитната декларација, откако истата била прифатена од царинските органи. Измената не смее да предизвика транзитната декларација да опфати друга стока освен онаа која таа првобитно ја опфаќала.
2. Нема да се дозволат измени кога барањето е поднесено откако се случил кој било од следниве настани:
 - (а) царинските органи го информирале декларантот дека имаат намера да ја прегледаат стоката;
 - (б) царинските органи утврдиле дека податоците од царинската декларација се неточни;
 - (в) царинските органи ја пуштиле стоката.

Член 32

Поништување на транзитна декларација

1. Појдовната царинска испостава, на барање на декларантот, ја поништува веќе прифатена транзитна декларација во кој било од следниве случаи:

- (а) кога е убедена дека стоката без одлагање ќе се стави во друга царинска постапка;
- (б) кога е убедена дека, како резултат на посебни околности, ставањето на стоката во царинската постапка за која таа е декларирани повеќе не е оправдано.

Сепак, доколку појдовната царинска испостава веќе го известила декларантот за нејзината намера да ја прегледа стоката, барањето за поништување на царинската декларација нема да се прифати пред да биде извршен прегледот.

- 2. Транзитната декларација нема да се поништи откако стоката била пуштена, освен кога:
 - (а) стоката која е во слободен промет во некоја Договорна страна била по грешка декларирани во заедничка транзитна постапка и нејзиниот царински статус како стока во слободен промет во истата Договорна страна подоцна е докажан;
 - (б) стоката била погрешно декларирани во повеќе од една царинска декларација.

Член 33

Правец на движење во рамките на заедничкиот транзит

- 1. Стоката ставена во заедничка транзитна постапка се превезува до одредишната царинска испостава по економски оправдан правец на движење.
- 2. Кога појдовната царинска испостава или декларантот сметаат дека тоа е потребно, појдовната царинска испостава го пропишува правецот на движење на стоката во текот на заедничката транзитна постапка, водејќи сметка за сите релевантни податоци соопштени од декларантот. Кога пропишува правец на движење, царинската испостава во електронскиот транзитен систем ги внесува најмалку ознаките на земјите низ кои ќе се одвива транзитот.

Член 34

Временски рок за ставање на стоката на увид

- 1. Појдовната царинска испостава одредува временски рок во кој стоката треба да се стави на увид кај одредишната царинска испостава, водејќи сметка за следново:
 - (а) правецот на движење;
 - (б) превозните средства;

(в) транспортните или други прописи кои би можеле да влијаат на одредување на временскиот рок;
(г) кои било релевантни податоци соопштени од страна на носителот на постапката.

2. Кога временскиот рок е одреден од појдовната царинска испостава, истиот е обврзувачки за царинските органи на земјите во чие подрачје стоката влегува во текот на заедничката транзитна операција и тој временскиот рок не се менува од страна на тие органи.

Член 35

Проверка на транзитната декларација и преглед на стоката

1. За да ја провери точноста на поединостите содржани во прифатената транзитна декларација, појдовната царинска испостава може:
 - (а) да ја прегледа декларацијата и придружните документи;
 - (б) да побара од декларантот да обезбеди други документи;
 - (в) да ја прегледа стоката;
 - (г) да земе мостри за анализа или за детален преглед на стоката.
2. Појдовната царинска испостава го проверува постоењето и важноста на гаранцијата.
3. Прегледот на стоката пропишан во став 1 точка (в) се врши на местата што појдовната царинска испостава ги определила за таа цел и во текот на официјалното работно време. Сепак, царинските органи можат, на барање на декларантот, прегледот на стоката да го извршат по истекот на официјалното работното време или на кое било друго место.

Член 36

Идентификација на пломби

Појдовната царинска испостава го евидентира во електронскиот транзитен систем бројот на пломби ставени од страна на таа царинска испостава и специфичните идентификациски ознаки на пломбите.

Член 37

Соодветност за пломбирање

Патни возила, приколки, полу-приколки и контејнери одобрени за превоз на стока под царинска пломба, во согласност со меѓународна спогодба чии договорни страни се Унијата и земјите на заедничкиот транзит, исто така се сметаат како соодветни за пломбирање.

Член 38

Карактеристики на царинските пломби

1. Царинските пломби мора да ги поседуваат најмалку следниве основни карактеристики и да бидат во склад со следниве технички спецификации:
 - (а) основни карактеристики на пломбите:
 - (i) да останат неоштетени и безбедно прицврстени при редовна употреба;
 - (ii) лесно да се проверуваат и препознаваат;
 - (iii) да се изработени на начин којшто овозможува секое кршење, неовластено менување или отстранување да биде видливо со голо око;
 - (iv) да бидат направени за еднократна употреба или, ако се наменети за повеќекратна употреба, да бидат направени на начин којшто овозможува при секоја повторна употреба да даваат јасна единствена идентификациска ознака;
 - (v) да содржат единствени идентификациски ознаки кои се трајни, лесно читливи и нумерирани со единствен број.
 - (б) технички спецификации:
 - (i) обликот и димензиите на пломбите можат да варираат зависно од употребениот начин на пломбирање, но димензиите мора да бидат такви што ќе обезбедуваат лесно читање на идентификациските ознаки;
 - (ii) идентификациските ознаки на пломбите треба да е невозможно да се фалсификуваат и тешко да се репродуцираат;
 - (iii) користениот материјал мора да биде отпорен на случајни кршење и таков да оневозможува незабележливо фалсификувања или повторна употреба.
2. Доколку пломбите биле сертифицирани од страна на надлежно тело во согласност со меѓународен стандард ИСО бр. 17712:2013 „Контејнери за превоз на стока – Механички пломби“, за тие пломби се смета дека ги исполнуваат барањата пропишани во став 1.

За контејнерски превоз треба да се користат во најголема можна мера пломби со високо ниво на безбедност.

3. Царинските пломби треба да ги содржат следниве податоци:
 - (а) зборот „царина“ на еден од службените јазици на Унијата или на јазиците од земјите на заедничкиот транзит или соодветна кратенка;
 - (б) шифра на земјата, во облик на ISO-alpha-2 шифра на земја, која ја означува земјата во која пломбата била ставена.Договорните страни може по пат на заеднички договор да одлучат да применуваат заеднички заштитни карактеристики и технологија.
4. Секоја земја ја известува Комисијата за видовите на царински пломби кои се користат. Комисијата ќе им ја стави на располагање оваа информација на сите земји.
5. Секогаш кога има потреба да се отстрани пломба за да се овозможи царински преглед, царинскиот орган мора да се потруди повторно да изврши пломбирање, како што е неопходно, со царинска пломба која поседува најмалку еднакви заштитни карактеристики и во документација за товарот да ги внесе поединостите за таквото дејствие, вклучително и бројот на новата пломба.
6. Царинските пломби кои се во согласност со Прилог II од овој Додаток, изменет со Одлуката бр. 1/2008³ можат да продолжат да се употребуваат до исцрпување на залихите или до 1 мај 2019, во зависност од тоа кој датум се случува порано.

Член 39

Алтернативни мерки за идентификација како замена за пломбирање на стока

1. По исклучок на член 11 став (1) од оваа Конвенција, појдовната царинска испостава може да одлучи да не ја пломбира стоката ставена во заедничка транзитна постапка и наместо тоа да се ослони на описот на стоката во транзитната декларација или во дополнителните документи, под услов тој опис

³ Одлука број 1/2008 на Мешовитата комисија на ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит од 16 Јуни 2008 со која се менува Конвенцијата за заедничка транзитна постапка од 20 мај 1987 година (Сл.весник на ЕЗ L 274, 15.10.2008, стр.1)

да е доволно прецизен за да овозможи лесна идентификација на стоката и да е наведена количина и природата на стоката и кои било посебните карактеристики, како што се сериски броеви на стоката.

2. По исклучок на член 11 став (1) од оваа Конвенција, освен доколку појдовната царинска испостава не одлучи поинаку, не се врши пломбирање на превозното средство ниту на поединечните колети кои содржат стока, доколку:
 - (а) стоката се превезува по воздушен пат и доколку на секоја пратка се ставени етикети со бројот на придружниот авионски товарен лист или пратката е сочинета од единичен товар на кој е назначен бројот на придружниот авионски товарен лист;
 - (б) стоката се превезува со железница и железничките компании презеле мерки за идентификација.

Член 40

Пуштање на стока во заедничка транзитна постапка

1. Во заедничка транзитна постапка се пушта единствено стока која била пломбирана во согласност со членот 11 ставови (1), (2) и (3) од оваа Конвенција или за која биле преземени алтернативни мерки за идентификација во согласност со членот 11 став (4) од оваа Конвенција и членот 39 од овој Додаток.
2. При пуштање на стоката, појдовната царинска испостава ги испраќа поединостите за заедничката транзитна операција:
 - (а) до декларираната одредишна царинска испостава;
 - (б) до секоја декларирана транзитна царинска испостава.Овие поединости се засноваат на податоците добиени од транзитната декларација, изменети доколку е соодветно.
3. Појдовната царинска испостава го известува носителот на постапката за пуштањето на стоката во заедничката транзитна испостава.

Член 41

Транзитен придружен документ и Листа на наменуванија

1. Појдовната царинска испостава му издава на декларантот транзитен придружен документ. Транзитниот придружен документ се издава на образецот пропишан во Прилог 3 на Додатокот III и ги содржи поединостите пропишани во Прилог A4 на Додатокот III.
2. Доколку е неопходно, транзитниот придружен документ се надополнува со список на наменуванија базиран на образецот пропишан во Прилог A5 на Додатокот III и ги содржи поединостите пропишани во Прилог A6 на Додатокот III. списокот на наменуванија претставува составен дел од транзитниот придружен документ.
3. Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, појдовната царинска испостава му издава на декларантот транзитен придружен документ дополнет со Список на наменуванија. списокот на наменуванија е составен дел на транзитниот придружен документ.
Транзитниот придружен документ се издава на образецот од Прилог A3а од Додатокот IIIа и содржи податоци од Прилогот A4а од Додатокот IIIа. списокот на наменуванија се издава на образецот од Прилог A5а од Додатокот IIIа и содржи податоци од Прилог A6а од Додатокот IIIа.
Транзитниот придружен документ и списокот на наменуванија се доставуваат во печатена форма.

ГЛАВА IV

Формалности во текот на транспортот

Член 42

Ставање на увид на транзитниот придружен документ

Транзитниот придружен документ со ГБД од транзитната декларација и други документи кои ја придружуваат стоката се ставаат на увид секогаш кога тоа ќе го побараат царинските органи.

Член 43

Ставање на увид на стока која се превезува во заедничка транзитна постапка кај транзитната царинска испостава

1. Стоката заедно со транзитниот придружен документ со соодветниот ГБД се ставаат на увид кај секоја транзитна царинска испостава.
2. Транзитната царинска испостава го евидентира преминувањето на стоката преку границата врз основа на поединостите за заедничката транзитна операција примени од појдовната царинска испостава. Транзитните царински испостави ја известуваат појдовната царинска испостава за преминувањето.
3. Транзитните царински испостави може да вршат контрола на стоката. Која било контрола на стоката се врши воглавно врз основа на поединостите за заедничката транзитна операција примени од појдовната царинска испостава.
4. Кога стоката се превезува преку транзитна царинска испостава различна од пријавената, стварната транзитна царинска испостава ги бара поединостите за заедничката транзитна операција од појдовната царинска испостава и за преминувањето на границата ја известува појдовната царинска испостава.
5. Ставовите 1, 2 и 4 не се применуваат за превоз на стока со железница, под услов транзитната царинска испостава да може со други средства да го провери преминувањето на стоката преку граница. Таквата проверка се врши единствено во случај на потреба. Проверката може да се изврши ретроспективно.

Член 44

Незгоди во текот на преносот на стоката во рамки на заедничка транзитна операција

1. Од превозникот се бара да ги внесе потребните податоци во транзитниот придружен документ и без непотребно одлагање по незгодата да ја стави стоката заедно со тој документ на увид кај најблискиот царински орган во земјата на чија територија се наоѓа превозното средство доколку:
 - (а) превозникот е обврзан да отстапи од правецот на движење пропишан во согласност со член 33 став (2) поради околности кои се надвор од негова контрола;
 - (б) пломбите се оштетени или неовластено променети во текот на транспортната операција од причини кои се надвор од контрола на превозникот;
 - (в) стоката се претовара од едно на друго превозно средство под надзор на царинскиот орган;
 - (г) поради непосредна опасност е потребен неодложен делумен или целосен истовар на пломбираното превозно средство;

(д) се случил инцидент кој може да влијае на способноста на носителот на постапката или на превозникот да ги исполни неговите обврски;

(ѓ) настанала промена кај кој било од елементите кои сочинуваат едно превозно средство од член 24 став (2).

Кога царинските органи на чија територија се наоѓаат транспортните средства сметаат дека односната операција на заеднички транзит може да продолжи, тие ги преземаат сите чекори што ги сметаат за неопходни, тие ги потврдуваат записите кои превозникот ги направил во транзитниот придружен документ.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, по инцидентот превозникот без непотребно одлагање ја става на увид стоката и транзитниот придружен документ со ГБД на транзитната декларација до најблискиот царински орган на земјата на чија територија се наоѓа транспортното средство во ситуацијата наведена во точките од (а) до (ѓ) од првиот потстав.

Кога царинските органи на чија територија се наоѓаат транспортните средства сметаат дека односната операција на заеднички транзит може да продолжи, тие ги преземаат сите чекори што ги сметаат за неопходни и ги евидентираат релевантните информации во врска со инцидентите наведени во првиот потстав од овој став во електронскиот транзитен систем од член 4.

2. Од превозникот нема да се бара да ги приложи стоките и транзитниот придружен документ со потребните записи до царинскиот орган од став 1 во следните случаи:

(а) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (в), ако стоката е пренесена од транспортно средство кое не е запечатено;

(б) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (ѓ), кога едно или повеќе возила или вагони се повлечени од збир на споени железнички возила или вагони поради технички проблеми;

(в) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (ѓ), кога влекачот на патно возило се менува без да се сменат неговите приколки или полуприколки.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, од превозникот нема да се бара да ги приложи стоките и транзитниот придружен документ со ГРБ од транзитната декларација на царинскиот орган од ставот (1), доколку носителот на постапката или превозникот за сметка на носителот на постапката достават соодветни информации за инциденти до царинскиот орган во следните случаи:

- а) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (в), ако стоката е пренесена од транспортно средство кое не е запечатено;
- б) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (ѓ), кога едно или повеќе возила или вагони се повлечени од збир на споени железнички возила или вагони поради технички проблеми;
- в) Инциденти како што е наведено во став 1 точка (ѓ), кога влекачот на патно возило се менува без да се сменат неговите приколки или полуприколки.

3. Релевантните информации во придружниот документ за транзит во врска со инцидентите наведени во став 1 се евидентираат во електронскиот транзитен систем од страна на царинските органи, во зависност од случајот, во транзитната царинска испостава или во одредишната царинска испостава. Почнувајќи од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, релевантните информации во врска со инцидентите наведени во став 1 ќе бидат евидентирани во електронскиот транзитен систем од најблискиот царински орган на земјата на чија територија се наоѓа превозното средство.

ГЛАВА V

Формалности во одредишната царинска испостава

Член 45

Ставање на увид на стока ставена во заедничка транзитна постапка кај одредишната царинска испостава

1. Кога стоката која е ставена во заедничка транзитна постапка пристигнува кај одредишната царинска испостава, кај таа царинска испостава се става на увид следново:
 - (а) стоката;
 - (б) транзитниот придружен документ;
 - (в) кои било информации што ги бара одредишната царинска испостава.Ставањето на увид се врши во текот на официјалното работното време. Сепак, одредишната царинска испостава може, на барање на засегнатото лице, да дозволи ставање на увид да се изврши и по истекот на официјалното работно време или на кое било друго место.

2. Кога ставањето на увид се врши по истекот на временскиот рок утврден од појдовната царинска испостава во согласност со член 34 став (1), ќе се смета дека носителот на постапката го почитувал временскиот рок, доколку тој или превозникот обезбедат доказ прифатлив за одредишната царинска испостава дека доцнењето не може да му се припише на него.
3. Одредишната царинска испостава го задржува транзитниот придружен документ. Одредишната царинска испостава контролата на стоката ја врши по правило врз основа на поединостите од заедничката транзитна декларација примени од појдовната царинска испостава.
4. Кога е завршена заедничката транзитна постапка и одредишната царинска испостава не открила никаква неправилност, а носителот на постапката го ставил на увид транзитниот придружен документ, таа царинска испостава ќе го завери тој документ на барање на носителот на постапката со цел обезбедување на алтернативен доказ во согласност со член 52 став (1). Заверката се состои од печат на таа царинска испостава, потпис на службеното лице, датум и следнава напомена:
„ - Алтернативен доказ - 99202“.
5. Заедничката транзитна постапка може да се заврши во царинска испостава различна од декларираната во транзитната декларација. Таа царинска испостава тогаш се смета за одредишна царинска испостава.

Член 46
Потврда

1. На барање на лицето кое ја става стоката на увид кај одредишната царинска испостава, таа царинска испостава заверува потврда дека стоката и транзитниот придружен документ биле ставени на увид кај таа царинска испостава.
Потврдата содржи упатување на ГРБ на транзитната декларација.
2. Потврдата се издава на образецот пропишан во Прилог Б10 на Додатокот III и истата однапред ја пополнува засегнатото лице.
3. Потврдата не се користи како алтернативен доказ дека заедничката транзитна постапка завршила во смисла на член 51 став (1).

Член 47

Известување за пристигнување на стока во заедничка транзитна постапка и резултати од контролата

1. Одредишната царинска испостава ја известува појдовната царинска испостава за пристигнувањето на стоката на денот кога стоката и придружниот транзитен документ биле ставени на увид во согласност со член 45 став (1).
Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, одредишната царинска испостава ја известува појдовната царинска испостава на денот кога стоката и транзитниот придружен документ со ГРБ на транзитната декларација се ставени на увид согласно член 45 став (1).
2. Кога заедничката транзитна операција е завршена во царинска испостава различна од декларираната во транзитната декларација, царинска испостава која смета дека е одредишна царинска испостава во согласност со член 45 став (5), ја известува појдовната царинска испостава за пристигнувањето на денот кога стоката и транзитниот придружен документ биле ставени на увид во согласност со член 45 став (1).
Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, кога заедничката транзитна операција е завршена во царинска испостава различна од декларираната во транзитната декларација, царинската испостава која се смета за одредишна царинска испостава согласно член 45 став (5) ја известува за пристигнувањето појдовната царинска испостава на денот кога стоката и транзитниот придружен документ со ГРБ на транзитната декларација се ставени на увид согласно член 45 став (1).
Појдовната царинска испостава за пристигнувањето ја известува одредишната царинска испостава која е декларирана во транзитната декларација.
3. Известувањето за пристигнување од ставовите (1) и (2) нема да се смета за доказ дека заедничката транзитна постапка била завршена правилно.
4. Одредишната царинска испостава ја известува појдовната царинска испостава за резултатите од контролата најдоцна третиот ден по денот на кој стоката била ставена на увид кај одредишната

царинска испостава или на друго место во согласност со член 45 став (1). Во исклучителни случаи, тој временски рок може да се продолжи до шест дена.

5. По исклучок на став 4 од овој член, доколку стоката се прима од овластен примач од член 87, појдовната царинска испостава се известува најдоцна шестиот ден по денот кога стоката била испорачана кај овластениот примач.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, кога стоката се превезува со железница и едно или повеќе возила или вагони вагони се повлечени од збир на споени железнички возила или вагони поради технички проблеми, како што е наведено во член 44 став (2) точка (б), појдовната царинска испостава се известува најдоцна дванаесетиот ден по денот кога првиот дел од стоката е ставен на увид.

ГЛАВА VI

Формалности поврзани со завршувањето на постапката

Член 48

Завршување и раздолжување на постапката

1. Заедничката транзитна постапка се завршува и обврски на носителот на постапката се сметаат за исполнети кога стоката ставена во постапката и бараните информации се достапни на одредишната царинска испостава, во согласност со царинското законодавство.
2. Царинските органи ја раздолжуваат заедничката транзитна постапка кога се во можност да утврдат дека постапката правилно завршила, врз основа на споредба на податоците достапни на појдовната царинска испостава и оние кои се достапни на одредишната царинска испостава.

Член 49

Испитна постапка за стока превезувана во заедничка транзитна постапка

1. Доколку појдовната царинска испостава не ги добие резултатите од контролата во рок од шест дена согласно член 47 ставови (4) или (5) по приемот на известувањето за пристигнување на стоката, таа

царинска испостава веднаш ги бара резултатите од контролата од одредишната царинска испостава која го испратила известувањето за пристигнување на стоката.

Одредишната царинска испостава ги испраќа резултатите од контролата веднаш по приемот на барањето од појдовната царинска испостава.

2. Доколку царинскиот орган од земјата на поаѓање сè уште не добил информации кои овозможуваат раздолжување на заедничката транзитна постапка или наплата на долгот, тој ќе побара соодветни информации од носителот на постапката или, ако во одредиштето се достапни доволно поединости, од одредишната царинска испостава, во следниве случаи:
 - (а) појдовната царинска испостава не добила известување за пристигнување на стоката до истекот на временскиот рок за ставање на стоката на увид пропишан во согласност со член 34;
 - (б) појдовната царинска испостава не ги добила резултатите од контролата побарани во согласност со став 1;
 - (в) појдовната царинска испостава увидела дека известувањето за пристигнување на стоката или резултатите од контролата биле испратени по грешка.
3. Царинскиот орган од земјата на поаѓање испраќа барања за информации во согласност со ставот 2 точка (а) во рок од седум дена по истекот на временски рок утврден во оваа точка и барање за информации во согласност со став 2 точка (б) во рок од седум дена по истекот на соодветниот временски рок од став 1.

Сепак, доколку пред истекот на тие временски рокови, царинскиот орган од земјата на поаѓање добие информација дека заедничката транзитна постапка не била завршена правилно или се сомнева дека тоа ќе се случи, тогаш го испраќа барањето без одлагање.
4. Одговорите на барањата доставени во согласност со став 2 се испраќаат во рок од 28 дена од денот на испраќање на барањето.
5. Доколку одредишната царинска испостава не обезбедила доволно информации за раздолжување на заедничката транзитна постапка по барањето во согласност со став 2, царинскиот орган од земјата на поаѓање, најдоцна 28 дена од започнувањето на испитната постапка, бара од носителот на постапката да ги обезбеди тие информации.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, кога по барањето од ставот (2), одредишната царинска испостава не обезбеди доволно информации за раздолжување на заедничката транзитна постапка, царинскиот орган од земјата на поаѓање бара од носителот на постапката да ги обезбеди тие информации, најдоцна 35 дена по иницирањето на испитна постапка.

Носителот на постапката е должен да одговори на тоа барање во рок од 28 дена од денот на испраќање.

6. Доколку информациите обезбедени како одговор од страна на носителот на постапката во согласност со став 5 не се доволни за раздолжување на заедничката транзитна постапка, но царинскиот орган од земјата на поаѓање смета дека истите се доволни за продолжување на испитната постапка, тој орган веднаш испраќа барање за дополнителни информации до засегнатата царинска испостава. Таа царинска испостава одговара на барањето во рок од 40 дена од денот на испраќање на барањето.
7. Кога во текот на чекорите од испитната постапка пропишани во ставовите од 1 до 6 ќе се утврди дека заедничката транзитна постапка била завршена правилно, царинскиот орган од земјата на поаѓање ја раздолжува заедничката транзитна постапка и веднаш го информира носителот на постапката за раздолжување на таа постапка и, кога тоа е соодветно, кој било царински орган кој можеби започнал наплата.
8. Кога во текот на чекорите од испитната постапка пропишани во ставовите од 1 до 6 ќе се утврди дека заедничката транзитна постапка не може да се раздолжи, царинскиот орган од земјата на поаѓање утврдува дали настанал долг.
Доколку настанал долг, царинскиот орган од земјата на поаѓање ги презема следниве мерки:
 - (а) го идентификува должникот;
 - (б) го утврдува царинскиот орган кој е одговорен за известување за долгот.

Член 50

Барање за пренос на наплата на долг

1. Кога царинскиот орган на земјата на поаѓање во текот на испитната постапка и пред истекот на временскиот рок од член 114 став (2), добие докази дека местото каде се случиле настаните од кои

произлегува долгот се наоѓа во друга земја, тој царински орган веднаш, и во секој случај во рамките на тој временски рок, ги испраќа сите расположливи информации до царинскиот орган надлежен за тоа место.

3. Царинскиот орган надлежен за тоа место го потврдува приемот на информациите и го информира царинскиот орган на земјата на поаѓање дали тој е одговорен за наплатата. Доколку царинскиот орган на земјата на поаѓање не ја добие таа информација во рок од 28 дена, веднаш ќе продолжи со испитната постапка или ќе започне со наплата.
3. Кога царинскиот орган на земја вклучена во заедничка транзитна постапка обезбеди доказ, пред истекот на временскиот рок од член 114 став (2) точка (а), дека местото каде што се случиле настаните заради што настанал долг е на нејзината територија, тој орган веднаш и во секој случај во тој временски рок ќе испрати соодветно оправдано барање до царинскиот орган на земјата на поаѓање да ја преземе одговорноста за започнување на наплата на царинскиот орган барател.
4. Царинскиот орган на земјата на поаѓање ќе го потврди приемот на барањето поднесено во согласност со став (3) и ќе го информира царинскиот орган барател, во рок од 28 дена од датумот на кој е испратено барањето, дали се согласува со барањето и дали ќе ја пренесе одговорноста на органот барател за започнување на наплата.

Член 51

Алтернативен доказ за завршување на заедничката транзитна постапка

1. Заедничката транзитна постапка се смета за правилно завршена кога носителот на постапката, на начин кој е задоволителен за царинскиот орган на земјата на поаѓање, става на увид еден од следниве документи за идентификација на стоката:
 - (а) документ заверен од царинскиот орган на одредишната земја со кој се идентификува стоката и се утврдува дека истата била ставена на увид кај одредишната царинска испостава или била доставена до овластен примач од член 87;
 - (б) документ или царински запис, заверен од царинскиот орган на земјата, со кој се утврдува дека стоката физички го напуштила царинското подрачје на договорната страна;
 - (в) царински документ издаден во трета земја во која стоката е ставена во царинска постапка;

(г) документ издаден во трета земја, со печат или заверен на друг начин од царинскиот орган на таа земја со кој се утврдува дека за стоката се смета дека се наоѓа во слободен промет во таа земја.

2. Наместо документите од став (1), како доказ може да се обезбедат нивни копии заверени како верни на оригиналот од органот кој ги заверил оригиналните документи, од органот на третата засегната земја или од органот на една од земјите.

Член 52

Проверка и административна помош

1. Надлежните царински органи можат да вршат дополнителна контрола на информациите дадени во кои било документи, обрасци, одобренија или на податоците поврзани со заедничката транзитна операција со цел да ја проверат веродостојноста на внесените податоци, разменетите информации и печатите. Ваквите контроли се вршат при појава на сомненија во однос на точноста и веродостојноста на обезбедените информации или кога се претпоставува измама. Тие можат да се направат и врз основа на анализа на ризик или по случаен избор.
2. Надлежниот царински орган кој добил барање за дополнителна контрола постапува без одлагање.
3. Кога надлежниот царински орган на земјата на поаѓање доставува барање до надлежниот царински орган за дополнителна контрола на информациите поврзани со заедничката транзитна операција, се смета дека условите од член 48 став (2) во однос на раздолжувањето на транзитната постапка не се исполнети сè додека не се потврди веродостојноста и точноста на податоците.

ГЛАВА VII

Заедничка транзитна постапка за пренос на стока по фиксни транспортни инсталации

Член 53

Заедничка транзитна постапка за пренос на стока по фиксни транспортни инсталации

1. Кога стоката која се пренесува по фиксна транспортна инсталација влегува во царинското подрачје на една од договорните страни преку таа инсталација, се смета дека е ставена во заедничка транзитна постапка кога истата ќе влезе во тоа подрачје.
2. Кога стоката веќе се наоѓа на царинското подрачје на една од договорните страни и се пренесува по фиксна транспортна инсталација, се смета дека е ставена во заедничка транзитна постапка кога истата ќе биде внесена во фиксната транспортна инсталација.
3. За целите на заедничката транзитна постапка, кога стоката се пренесува по фиксни транспортни инсталации, носител на постапката е лицето кое управува со фиксната транспортна инсталација кое е регистрирано во договорната страна низ чие подрачје стоката влегла во царинското подрачје на договорните страни во случајот од став 1 или лицето кое управува со фиксната транспортна инсталација во договорната страна во која започнало движењето во случајот од став 2.
Носителот на постапката и царинскиот орган се договараат за методот на царински надзор на пренесуваната стока.
3. За целите на член 8 став (2), лицето кое управува со фиксната транспортна инсталација кое е регистрирано во земја низ чие подрачје стоката се пренесува по фиксната транспортна инсталација се смета за превозник.
5. Без исклучок на одредбите од став 8, заедничката транзитна постапка се смета за завршена кога во комерцијалната евиденција на примачот или на лицето кое управува со фиксната транспортна инсталација е внесен соодветен запис со кој се потврдува дека стоката пренесувана низ фиксната транспортна инсталација:
 - (а) пристигнала во постројката на примачот;
 - (б) е прифатена во дистрибутивната мрежа на примачот; или
 - (в) го напуштила царинското подрачје на договорните страни.
4. Кога стоката која се движи по фиксна транспортна инсталација помеѓу две Договорни страни се смета дека е ставена во заедничка транзитна постапка согласно одредбите од став 2, и во текот на операцијата, поминува низ подрачјето на земја на заедничкиот транзит каде оваа постапка не се

користи за пренесување по фиксна транспортна инсталација, заедничката транзитна постапката се прекинува за време на преминувањето на стоката преку ова подрачје.

5. Кога стоката се движи по фиксна транспортна инсталација од една земја на заедничкиот транзит каде заедничката транзитна постапка не се користи за пренесување по фиксна транспортна инсталација до одредиште во Договорна страна каде постапката се користи, се смета дека заедничката транзитна постапката започнала кога стоката влегла на подрачјето на втората Договорната страна.
8. Кога стоката се движи преку фиксна транспортна инсталација од една Договорна страна каде се користи заедничката транзитна постапка за движење по фиксна транспортна инсталација до одредиште во земја на заедничкиот транзит каде постапката не се користи, се смета дека заедничката транзитна постапката завршила кога стоката го напуштила подрачјето на Договорната страна каде постапката се користи.

Член 54

Факултативна примена на заедничката транзитна постапка за движење на стока по фиксни транспортни инсталации

Земја на заедничкиот транзит може да одлучи да не ја применува заедничката транзитна постапка за движење на стока по фиксни транспортни инсталации. Ваквата одлуката ја соопштува на Комисијата, која ќе ги информира другите земји.

ПОГЛАВЈЕ III

ПОЕДНОСТАВУВАЊА КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА

ГЛАВА I

Општи одредби за поедноставувањата

Член 55

Видови на транзитни поедноставувања

1. На барање, царинските органи можат да одобрат кое било од следниве поедноставувања:
 - (а) употреба на општа гаранција или изземање од обврската за поднесување на гаранција;

- (б) употреба на пломби од посебен вид кога се бара пломбирање за да се обезбеди идентификација на стоката ставена во постапка на заеднички транзит;
- (в) статус на овластен испраќач, што му овозможува на имателот на одобрението да ја стави стоката во заедничка транзитна постапка без да ја става на увид кај царинските органи;
- (г) статус на овластен примач, што му овозможува на имателот на одобрението да прима стока која се движи во заедничката транзитна постапка на одобрено место со цел завршување на постапката во согласност со член 48 став (1);
- (д) користење на заедничка транзитна постапка заснована на хартија за стоки што се превезуваат по воздушен пат;
- (ѓ) употреба на хартиена заедничка транзитна постапка специфична за стока превезувана со железница;
- (е) употреба на други поедноставени постапки врз основа на член 6 од Конвенцијата;
- (ж) заедничка транзитна постапка заснована на електронски манифест за стока превезувана по воздушен пат;
- (з) употреба на царинска декларација со намален број на податоци за ставање на стока во заедничка транзитна постапка.

2. Поедноставувањето согласно член 55 став (1) точка (з) за употреба на царинска декларација со намален број на податоци за ставање на стока во заедничка транзитна постапка ќе се одобри за:

- (а) стока превезувана со железница;
- (б) стока превезувана по воздушен пат кога електронскиот манифест не се користи како транзитна декларација.

3. Заедничката транзитна постапка заснована на хартија за стоки што се превезуваат по воздушен пат како што е наведено во став (1) точка (д) и употребата на хартиена заедничка транзитна постапка специфична за стоките што се превезуваат со железница, како што е наведено во став (1) точка (ѓ) ќе се применува до датумите определени за надградба на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578. По тие датуми, тие заеднички транзитни процедури нема да се применуваат.

Поедноставувањето наведено во став (1) точка (з) нема да се применува до датумите определени за надградба на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578.

Територијален опфат на одобренијата за поедноставувања

1. Поедноставувањата од член 55 став (1) точки (б) и (в) се применуваат само за заеднички транзитни операции кои започнуваат во договорната страна во која е издадено одобрението за поедноставувањето.
2. Поедноставувањето од член 55 став (1) точка (г) се применува само за заеднички транзитни операции кои завршуваат во договорната страна во која е издадено одобрението за поедноставувањето.
3. Поедноставувањето од член 55 став (1) точки (д) и (ж) се применува само во договорните страни наведени во одобрението за поедноставувањето.
4. Поедноставувањето од член 55 став (1) точки (а), (ѓ) и (з) се применува во сите договорни страни.

Член 57

Општи услови за одобренија за поедноставувања

1. Одобрението од член 55 став (1) точка (а) се дава на баратели кои ги исполнуваат следниве услови:
 - (а) барателот е регистриран на царинското подрачје на Договорна страна;
 - (б) барателот не сторил никакви сериозни или повеќекратни прекршувања на царинското законодавство или на даночните правила и не постои евиденција за сериозни кривични прекршоци поврзани со неговите економски активности;
 - (в) барателот редовно користи заедничката транзитна постапка или поседува практични стандарди за оспособеност или стручни квалификации кои непосредно се однесуваат на активноста што ја спроведува.
2. Одобренијата од член 55 став (1) точки (б), (в), (г) и (з) се даваат на баратели кои ги исполнуваат следниве услови:
 - (а) барателот е регистриран на царинското подрачје на Договорна страна;
 - (б) барателот изјавува дека редовно ќе користи заеднички транзитни постапки;
 - (в) барателот не сторил никакви сериозни или повеќекратни прекршувања на царинското законодавство или на даночните правила и не постои евиденција за сериозни кривични прекршоци поврзани со неговите економски активности;

- (г) барателот покажува висок степен на контрола на неговите операции и на протокот на стока преку систем за управување со комерцијалната и, кога тоа е соодветно, на транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли;
 - (д) барателот поседува практични стандарди за оспособеност или стручни квалификации кои непосредно се однесуваат на активноста што ја спроведува.
3. Одобренијата од член 55 став (1) точка (д) се даваат на баратели кои ги исполнуваат следниве услови:
- (а) во случај на хартиена заедничка транзитна постапка за стока која се превезува по воздушен пат, барателот е авиокомпанија и е регистрирана на царинското подрачје на Договорна страна;
 - (б) избришана;
 - (в) барателот редовно користи заеднички транзитни постапки или надлежниот царински орган знае дека е во можност да ги исполни обврските кои произлегуваат од тие постапки;
 - (г) барателот не сторил никакви сериозни или повеќекратни прекршувања на царинските или даночните прописи.
4. Одобренијата од член 55 став (1) точка (ѓ) се даваат на баратели кои ги исполнуваат следниве услови:
- (а) барателот е железничко претпријатие;
 - (б) барателот е регистриран на царинското подрачје на Договорна страна;
 - (в) барателот редовно ја користи транзитната постапка или надлежниот царински орган знае дека е во можност да ги исполни обврските кои произлегуваат од таа постапка; и
 - (г) барателот не сторил никакви сериозни или повеќекратни прекршувања на царинските или даночните прописи.
5. Одобренијата од член 55 став (1) точка (ж) се даваат на баратели кои ги исполнуваат следниве услови:
- (а) барателот е регистриран на царинското подрачје на Договорна страна;
 - (б) барателот изјавува дека редовно ќе користи заеднички транзитни постапки;
 - (в) барателот не сторил никакви сериозни или повеќекратни прекршувања на царинското законодавство или на даночните правила и не постои евиденција за сериозни кривични прекршоци поврзани со неговите економски активности;

- (г) барателот покажува висок степен на контрола на неговите операции и на протокот на стока преку систем за управување со комерцијалната и, кога тоа е соодветно, на транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли;
 - (д) барателот поседува практични стандарди за оспособеност или стручни квалификации кои непосредно се однесуваат на активноста што ја спроведува.
 - (ѓ) барателот спроведува значителен број летови помеѓу аеродромите во договорните страни;
 - (е) барателот недвосмислено ќе се изјасни дека ќе биде во можност да се погрижи деталите од електронскиот манифест да бидат достапни на појдовната царинска испостава на појдовниот аеродром и на одредишната царинска испостава на одредишниот аеродром и дека тие податоци се исти во појдовната и одредишната царинска испостава.
6. Одобренијата се даваат само доколку царинскиот орган смета дека ќе биде во можност да врши надзор над заедничката транзитна постапка и да извршува контроли без административни оптоварувања непропорционални со барањата на засегнатото лице.

Член 58

Следење на исполнувањето на условите за одобренија

Царинските органи го следат исполнувањето на условите од страна на имателот на одобрението. Исто така, тие го следат и придржувањето кон обврските кои произлегуваат од одобрението. Доколку имателот на одобрение е регистриран пред помалку од три години, царинскиот орган поодблизу го следи имателот на одобрение во текот на првата година од давањето на одобрението.

Член 59

Содржина на барањето за одобрение

1. Барањето за одобрение за употреба на поедноставувања треба да содржи датум и потпис. Договорните страни определуваат како се поднесува барањето.
2. Барањата мора да ги содржат сите факти кои на царинските органи им овозможуваат да вршат проверки на исполнувањето на условите врз основа на кои може да се одобри користење на вакви поедноставувања.

Член 60

Одговорност на барателот

1. Согласно одредбите на сила во Договорните страни, и без исклучување на можната примена на казнените одредби, лицата кои бараат поедноставувања се одговорни за:
 - (а) точноста и целосноста на информациите наведени во барањето;
 - (б) веродостојноста, точноста и валидноста на документите приложени кон барањето.

Член 61

Царински органи надлежни за издавање одобренија

1. Барањата за поедноставувањето од член 55 став (1) точка (в) се поднесуваат кај царинските органи кои се надлежни за издавање одобрение во земјата во која треба да започнат заедничките транзитни операции.
2. Барањата за поедноставувањето од член 55 став (1) точка (г) се поднесуваат кај царинските органи кои се надлежни за издавање одобрение во земјата во која треба да заврши заедничката транзитна операција.
3. Барањата за поедноставувањето од член 55 став (1) точки (а), (б), (д), (ѓ), (ж) и (з) се поднесуваат кај царинските органи кои се надлежни за местото каде се води или од каде што е достапно главното книговодство на барателот за царински цели и каде што треба да се извршат барем дел од активностите опфатени со одобрението.
Главното книговодство на барателот треба да се однесува на евиденција и документација која ќе им овозможи на царинските органи да го издадат одобрението.
4. Кога или овластен испраќач како што е наведен во член 55 став (1) точка (в) или барател кој аплицира за поедноставување наведено во член 55 став (1) точка (в), исто така аплицира за поедноставување наведено во член 55 став (1) точка (б), тоа барање може да се поднесе до царинскиот орган надлежен за донесување одлука во земјата каде што треба да започнат операциите за заеднички транзит на овластениот испраќач.

Член 62

Прифаќање и одбивање на барања и издавање одобренија

1. Барањето се прифаќа или одбива и одобрението се издава во согласност со одредбите кои се во сила во Договорните страни.
2. Одлуката за одбивање на барањето ги содржи причините за одбивањето и се доставува до барателот во согласност со временските рокови и одредбите кои се во сила во соодветната договорна страна.

Член 63

Содржина на одобрението

1. Одобрението му се дава на имателот заедно со една или повеќе заверени копии, доколку има потреба.
2. Во одобрението се наведуваат условите за употреба на поедноставувањата и се пропишуваат начинот на водење на поедноставувањата и контролните мерки.

Член 64

Влегување во сила на одобрението

1. Одобрението влегува во сила на денот кога било примено или кога се смета дека било примено од барателот и е применливо од страна на царинските органи од тој датум.
Освен доколку не е поинаку утврдено во царинското законодавство, одобрението важи неограничен временски период.
2. Одобрението започнува да важи од датум различен од датумот кога барателот го примил или се смета дека го примил одобрението во следниве случаи:
(а) кога одобрението ќе има поповолно влијание за барателот и барателот побарал различен датум на започнување на важноста, при што одобрението започнува да важи од датумот кој го побарал барателот, под услов тој датум да не е пред датумот кога одобрението би започнало да важи согласно став 1;

- (б) кога било издадено претходно одобрение со ограничен рок на важност и кога единствената причина за предметната одлука е продолжување на неговата важност, при што одобрението започнува да важи од денот по истекот на периодот на важност на претходното одобрение;
- (в) кога важноста на одобрението е условена со исполнување на одредени формалности од страна на барателот, при што одобрението започнува да важи од денот кога барателот го примил или се смета дека го примил известувањето од надлежниот царински орган во кое се наведува дека формалностите биле исполнети во задоволителна мера.

Член 65

Укинување, отповикување и измена на одобренија

1. Имателот на одобрението ги известува царинските органи за сите околности кои настануваат по издавањето на одобрението, а кои можат да влијаат на неговото продолжување или содржина.
2. Царинските органи го укинуваат одобрението ако се исполнети сите од следниве услови:
 - (а) одобрението било издадено врз основа на неточни или нецелосни информации;
 - (б) имателот на одобрението знаел или требало да знае дека информациите биле неточни или нецелосни;
 - (в) доколку информациите биле точни и целосни, одлуката во однос на одобрението би била поинаква.
3. Одобрението се отповикува или изменува кога, освен во случаите од став 2:
 - (а) еден или повеќе од условите пропишани за издавање на одобрението не биле исполнети или веќе не се исполнуваат или
 - (б) на барање на имателот на одобрението.
4. Имателот на одобрението се известува за укинувањето, отповикувањето или измената на одобрението во согласност со временските рокови и одредби кои важат во Договорната земја.
5. Укинувањето на одобрението влегува во сила на денот кога започнало да важи првичното одобрение, освен доколку не е поинаку утврдено во решението согласно царинското законодавство.

6. Откажувањето или измената на одобрението стапува на сила од датумот на кој барателот го добил или се смета дека го добил истото. Сепак, во исклучителни случаи кога легитимните интереси на имателот на одобрението така наложуваат, царинските органи можат да го одложат датумот на влегување во сила на откажувањето или измената согласно временски рокови кои важат во Договорните земји. Датумот кога решението влегува во сила се наведува во решението за откажување или измена на одобрението.

Член 66

Повторна проценка на одобрение

1. Царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението врши повторна проценка на истото во следниве случаи:
 - (а) доколку настанале промени на односното законодавство кои го засегаат одобрението;
 - (б) доколку е потребно, како резултат на спроведеното следење на исполнетоста на условите;
 - (в) доколку е потребно, поради информации обезбедени од страна на носителот на одобрението во согласност со член 65 став (1) или од други органи.
2. Царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението му го соопштува резултатот од повторната проценка на имателот на одобрението.

Член 67

Суспендирање на одобрение

1. Царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението го суспендира истото, наместо да го укине, откаже или измени, доколку:
 - (а) царинскиот орган смета дека можеби постојат доволно основи за укинување, откажување или измена на одобрението, но сè уште ги нема сите неопходни елементи за да одлучи за укинување, откажување или измена;
 - (б) царинскиот орган смета дека не се исполнети условите за одобрението или дека имателот на одобрението не се придржува до обврските кои произлегуваат од одобрението и дека е соодветно да му дозволи на имателот на одобрението да преземе мерки за да обезбеди исполнување на условите или придржување кон обврските;

- (в) имателот на одобрението бара суспендирање, бидејќи привремено не е во можност да ги исполнува условите пропишани за одобрението или да се придржува кон обврските кои произлегуваат од одобрението.
2. Во случаите од точките (б) и (в) од став 1, имателот на одобрението го известува царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението за мерките со кои презема обврска да ги спроведе за да обезбеди исполнување на условите или придржување кон обврските, како и временскиот период кој му е потребен за да ги спроведе тие мерки.

Член 68

Период на суспендирање на одобрение

1. Периодот на суспендирање определен од надлежниот царински орган соодветствува со временскиот период што му е потребен на царинскиот орган да утврди дали се исполнети условите за укинување, откажување или измена.
Сепак, доколку царинскиот орган смета дека имателот на одобрение не може да ги исполни критериумите пропишани во член 57 став (1) точка (б), одобрението се суспендира сè додека не се утврди дали биле сторени сериозни или повеќекратни прекршувања од страна на кое било од следниве лица:
- (а) имателот на одобрението;
 - (б) одговорното лице на компанијата која е имател на предметното одобрение или кое има контрола врз управувањето со истото;
 - (в) лицето одговорно за царински работи во компанијата која е имател на предметното одобрение.
2. Во случаите од член 67 став (1) точки (б) и (в), периодот на суспендирање определен од страна на царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението соодветствува со временскиот период за кој имателот на одобрението известил во согласност со член 67 став (2). Периодот на суспендирање може, доколку е соодветно, дополнително да се продолжи на барање на имателот на одобрението.
Периодот на суспендирање може дополнително да се продолжи за временскиот период што му е потребен на надлежниот царински орган за да провери дека мерките обезбедуваат исполнување на условите или придржување кон обврските, а тој временски период не смее да биде подолг од 30 дена.

3. Доколку по суспендирање на одобрението, царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението има намера да го укине, откаже или измени тоа одобрение во согласност со член 65, периодот на суспендирање определен согласно ставовите 1 и 2 од овој член се продолжува, доколку е соодветно, сè додека не влезе во сила решението за укинување, откажување или измена.

Член 69

Завршување на суспендирање на одобрението

1. Суспендирањето завршува со истекот на временскиот период на суспендирањето, освен доколку пред истекот на тој период не настанала една од следниве ситуации:
 - (а) суспендирањето е повлечено врз основа на случаите од член 67 став (1) точка (а), не постојат основи за укинување, откажување или измена на одобрението согласно член 65, при што суспендирањето завршува на денот на неговото повлекување;
 - (б) суспендирањето е повлечено кога врз основа на случаите од член 67 став (1) точки (б) и (в), имателот на одобрението ги презел потребните мерки кои се прифатливи од страна на царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението, за да обезбеди исполнување на условите пропишани во одобрението или придржување кон обврските кои произлегуваат од одобрението, при што суспендирањето завршува на денот на неговото повлекување;
 - (в) суспендираното одобрение се укинува, повлекува или изменува, при што суспендирањето завршува на денот на укинувањето, откажувањето или измената.
2. Царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението го известува имателот на одобрението за завршување на суспендирањето.

Член 70

Избришан

Член 71

Повторна проценка на одобренијата кои веќе важат на 1 мај 2016 година

1. Одобренијата издадени врз основа на член 44 став (1) точки (а), (б), (г) и (д) од Додатокот I од Конвенцијата изменета со Одлуката бр. 1/2008 или издадени врз основа на член 44 став (1) точката (ѓ)

под (i) или (ii) каде поедноставена постапка ниво 1 била користена, и кои важат на 1 мај 2016 година и кои немаат ограничен период на важност ќе бидат повторно проценети до 1 мај 2019 година.

2. Одобренијата издадени врз основа на член 44 став (1) точки (а), (б), (г) и (д) од Конвенцијата изменета со Одлуката бр. 1/2008, кои важат на 1 мај 2016 година ќе продолжат да важат како што следува:
 - (а) одобренијата кои имаат ограничен рок на важност, до крајот на тој рок или до 1 мај 2019 година, во зависност од тоа кој датум се случува порано;
 - (б) за сите останати одобренија се до повторната проценка на одобрението.
3. Со одлуките врз основа на повторната проценка ќе се откажат одобренијата кои биле предмет на повторна проценка и доколку е соодветно, ќе се издадат нови одобренија. Импелите на одобренија без одлагање се известуваат за таквите одлуки.
4. Избришан.

Член 72

Водење на евиденција од страна на царинските органи

1. Царинските органи ги чуваат барањата и приложените придружни документи, заедно со примерок од сите издадени одобренија.
2. Кога барањето е одбиено или одобрението е укинато, откажано, изменето или суспендирано, барањето и одлуката за одбивање на барањето или за укинување, откажување, измена или суспендирање на одобрението, како што е соодветно, со сите приложени придружни документи, се чуваат најмалку три години од крајот на календарската година во која барањето било одбиено или одобрението било укинато, откажано, изменето или суспендирано.

Член 73

Важност на пломбите кои се употребуваат на 1 мај 2016

Царинските пломби од член 38 и пломбите од посебен вид од член 82 кои се во согласност со Прилогот А2 од Додатокот I на Конвенцијата изменета со одлуката бр. 1/2008 може да продолжат да се употребуваат до исцрпувањето на залихите или до 1 мај 2019 година, во зависност од тоа кој датум се случува порано.

ГЛАВА II

Општа гаранција и изземање од обврската за поднесување на гаранција

Член 74

Одреден износ

1. Освен доколку не е поинаку пропишано во член 75, износот на општата гаранција е еднаков на одредениот износ определен од гарантната царинска испостава.
2. Одредениот износ на општата гаранција соодветствува со износот на долгот кој може да прерасне во обврска за плаќање во однос на секоја заедничка транзитна операција за која се обезбедува гаранцијата, во периодот помеѓу ставањето на стоката во заедничката транзитна постапка и моментот кога таа постапка се раздолжува.
За целите на таа пресметка, во предвид се земаат највисоките стапки на долг применливи за стока од ист вид во земјата на гарантната царинска испостава, а стоката на Унијата која се превезува во согласност со Конвенцијата ќе се третира како стока која нема статус на стока на Унијата.
Доколку информациите потребни за определување на износот не ѝ се достапни на гарантната царинска испостава, тогаш тој износ се утврдува на 10.000 евра за секоја транзитна операција.
3. Гарантната царинска испостава го утврдува одредениот износ во соработка со носителот на постапката. При определување на одредениот износ, гарантната царинска испостава го утврдува тој износ врз основа на информациите за стока ставена во заедничка транзитна постапка во претходните 12 месеци и врз основа на процена на обемот на планираните операции како што е наведено, меѓу другото, во комерцијалната документација и евиденцијата на носителот на постапката.
4. Гарантната царинска испостава го преиспитува одредениот износ на сопствена иницијатива или на барање на носителот на постапката и по потреба, истиот го прилагодува.

5. Секој носител на постапка обезбедува дека износот кој треба да се плати или можеби ќе треба да се плати не го надминува одредениот износ.
Тоа лице ја известува гарантната царинска испостава кога одредениот износ повеќе не е на ниво доволно за да ги покрие неговите операции.
6. Царинскиот орган ќе ја надгледува гаранцијата до датумите определени за надградба на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578.
Надгледувањето на одредениот износ кој го покрива износот на долгот кој може да настане во однос на стоката ставена во заедничка транзитна постапка се обезбедува со помош на електронскиот систем од член 4 став (1) за секоја заедничка транзитна операција во моментот на ставање на стоката во заедничка транзитна постапка.
7. Надгледувањето на гаранцијата за стоки ставени во заедничка транзитна постапка користејќи го поедноставувањето наведено во член 55 став (1) точка (ѓ) во периодот помеѓу истекот на откажувањето наведено во член 13(2) и датумите определени за надградбата на НКТС наведено во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578 ќе се обезбеди со редовни и соодветни контроли.

Член 75

Ниво на општата гаранција

1. На носителот на постапката може да му се одобри користење на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување гаранција.
2. Износот на општата гаранција може да се намали:
 - (a) на 50% од одредениот износ определен во согласност со член 74 кога се исполнети следниве услови:
 - (i) барателот води сметководствен систем кој е во склад со општоприфатените сметководствени начела кои се применуваат во Договорната земја каде што се води евиденцијата, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потреби на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;
 - (ii) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има и

- воспоставено внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;
- (iii) против барателот не се води стечајна постапка;
 - (iv) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока;
 - (v) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето, барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат;
 - (vi) избришана;
- (б) на 30% од одредениот износ определен во согласност со член 74 кога се исполнети следниве услови:
- (i) барателот води сметководствен систем кој е во склад со општоприфатените сметководствени начела кои се применуваат во Договорната земја каде што се води евиденцијата, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;
 - (ii) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има и воспоставено внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;
 - (iii) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;
 - (iv) против барателот не се води стечајна постапка;
 - (v) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока;
 - (vi) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето, барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека

ги исполнува своите обврски имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат;

(vii) избришана;

(в) на 0% од одредениот износ определен во согласност со член 74 кога се исполнети следниве услови:

(i) барателот води сметководствен систем кој е во склад со општоприфатените сметководствени начела кои се применуваат во Договорната земја каде што се води евиденцијата, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;

(ii) барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот сметководствен систем и доколку е применливо, до неговата комерцијална и транспортна евиденција;

(iii) барателот има логистички систем кој ја идентификува стоката како стока во слободен промет во договорната страна или како стока од трета земја и ја наведува, кога е соодветно, и нејзината локација;

(iv) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има и воспоставено внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(v) кога е применливо, барателот има воспоставено задоволителни постапки за управување со дозволи и одобренија кои се издадени во согласност со мерките на трговската политика или кои се однесуваат на трговијата со земјоделски производи;

(vi) барателот има воспоставено задоволителни постапки за архивирање на својата евиденција и податоци, како и за заштита од губење на податоците;

(vii) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;

(viii) барателот има воспоставено соодветни сигурносни мерки за заштита на својот компјутерски систем од неовластен пристап како и да ја обезбеди својата документација;

(ix) против барателот не се води стечајна постапка;

- (x) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока;
 - (xi) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето, барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат;
 - (xii) избришана.
3. При проверка дали барателот има доволно финансиска состојба за целите на одобрување на одобрение за користење на општа гаранција со намален износ или изземање на гаранција согласно условот во ставовите 2(a)(v), 2(b)(vi) и 2(v)(xi), царинските органи треба да ја земат предвид способноста на барателот да ги исполни своите обврски за плаќање на неговите долгови и други давачки што може да настанат, а не се опфатени со таа гаранција. Доколку е оправдано, царинските органи може да го земат предвид ризикот од настанување на тие долгови имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности на барателот и видот на стоката за која се бара гаранцијата.

Член 76

Начини на користење на општата гаранција и изземањето од обврска за поднесување на гаранција

Гарантната царинска испостава му ги соопштува на носителот на постапката следниве информации:

(a) референтен број на гаранција;

(б) шифра за пристап поврзана со референтниот број на гаранција.

На барање на лицето кое ја обезбедило гаранцијата, гарантната царинска испостава доделува една или повеќе дополнителни шифри за пристап кон оваа гаранција, кои ќе ги користи тоа лице или неговите застапници.

Член 77

Привремена забрана за користење на општа гаранција или на општа гаранција со намален износ, вклучувајќи и изземање од гаранција

Користењето на општа гаранција или на општа гаранција со намален износ може привремено да се забрани во следниве случаи:

(а) во посебни околности;

(б) за стока во однос на која била докажана измама од поголем обем која вклучувала користење на оваа гаранција.

Посебните околности, измамата од поголем обем и процедуралните правила за привремена забрана на општа гаранција со намален износ, вклучувајќи и изземање од гаранција, се пропишани во Прилог I.

Член 78

Гарантен документ

1. Општата гаранција се обезбедува во облик на преземање на обврска од страна на гарантот со користење на образецот пропишан во Прилог B4 на Додаток III. Доказот за преземањето на обврска го чува гарантната царинска испостава во текот на периодот на важност на гаранцијата.
2. Членовите 20 став (2) и 22 соодветно се применуваат.

Член 79

Потврди за општа гаранција и потврди за изземање од обврската за поднесување на гаранција

1. Врз основа на одобрието, гарантната царинска испостава на носителот на постапката му издава една или повеќе потврди за општа гаранција изготвени на образецот пропишан во Прилог B5 на Додатокот III или една или повеќе потврди за изземање од обврската за поднесување на гаранција изготвени на образецот пропишан во Прилог B6 на Додатокот III, кои на носителот на постапката му овозможуваат да ја докаже општата гаранција или изземањето од обврската за поднесување на гаранција во рамките на член 26 став (1) точка (б).
2. Рокот на важност на потврдата за општа гаранција или потврдата за изземање од гаранција не смее да надмине пет години. Меѓутоа, тој рок може да биде продолжен од страна на гарантната царинска испостава за уште еден рок не подолг од пет години.

3. Кога во текот на рокот на важност на потврдата, гарантната царинска испостава е известена дека заради бројни промени потврдата е недоволно читлива и може да биде одбиена од појдовната царинска испостава, гарантната царинска испостава ќе ја поништи потврдата и ќе издаде нова, доколку е соодветно.
4. Потврдите со рок на важност од две години остануваат во важност. Нивниот рок на важност може да се продолжи од гарантната царинска испостава за втор рок не подолг од пет години.

Член 80

Укинување и откажување во однос на одобрението за користење на општа гаранција или во однос на преземањето на обврска од страна на гарантот

1. За укинувањето и откажувањето во однос на одобрението за користење на општа гаранција или во однос на преземањето на обврска од страна на гарантот, членот 23 ставови (1) и (2) соодветно се применуваат.
2. Укинувањето на одобрението за користење на општа гаранција или за изземање од обврската за поднесување на гаранција од страна на царинските органи, и датумот од кој почнува да важи укинувањето на преземената обврска на гарантот од страна на гарантната царинска испостава, или датумот од кој почнува да важи откажувањето на преземената обврска од страна на гарантот, се внесува во системот од член 9 од страна на гарантната царинска испостава.
3. Од датумот од кој почнува да важи укинувањето или откажувањето од став 1, било каква потврда за општа гаранција или потврда за изземање од обврската за поднесување на гаранција издадена за примена на член 26 став (1) точка (б) не може да се користи за ставање на стока во заедничката транзитна постапка и истата носителот на постапката без одлагање ја враќа кај гарантната царинска испостава.
Секоја земја е должна да ја извести Комисијата на кој начин може да се идентификуваат потврди кои се важечки и сè уште не се вратени или кои биле пријавени за украдени, изгубени или фалсификувани. Комисијата ги известува другите земји.

ГЛАВА III

Употреба на пломби од посебен вид

Член 81

Одобрение за употреба на пломби од посебен вид

1. Одобренијата во согласност со член 55 став (1) точка (б) за употреба на пломби од посебен вид за превозните средства, контејнерите или колетите кои се користат за заедничката транзитна постапка се издаваат доколку царинските органи ги одобрат пломбите наведени во барањето за одобрение.
2. Царинскиот орган ги прифаќа, во рамките на одобрението, пломбите од посебен вид кои биле одобрени од царинските органи на друга земја, освен доколку има информации дека конкретната пломба е несоодветна за царински цели.

Член 82

Формалности за употреба на пломби од посебен вид

1. Пломбите од посебен вид треба да ги исполнуваат барањата пропишани во член 38 став (1). Доколку пломбите биле сертифицирани од страна на надлежно тело во согласност со меѓународен стандард ИСО бр. 17712:2013 „Товарни контејнери – Механички пломби“, за тие пломби се смета дека ги исполнуваат тие барања.
За контејнерски превоз, во најголема можна мера, треба да се употребуваат пломби со високо ниво на безбедност.
2. Пломбата од посебен вид содржи кој било од следниве податоци:
 - (а) име на лицето на кое му е одобрено да ја користи согласно член 55 став (1) точка (б);
 - (б) соодветна кратенка или шифра врз основа на која царинскиот орган од појдовната земја ќе може да го идентификува предметното лице.
3. Носителот на постапката го внесува во транзитната декларација бројот и единствените идентификациски ознаки на пломбите од посебен вид и ги става пломбите најдоцна до моментот на пуштање на стоката во заедничката транзитна постапка.

4. Пломбите од посебен вид кои се во согласност со Прилог II од Додадоток I на Конвенцијата, изменет со Одлуката бр. 1/2008 можат да продолжат да се употребуваат до исцрпување на залихите или до 1 мај 2019 година, во зависност од тоа кој датум се случува порано.

Член 83

Царински надзор врз употребата на пломби од посебен вид

Царинскиот орган го врши следново:

- (а) ја известува Комисијата и царинските органи од другите Договорни страни за пломбите од посебен вид кои се употребуваат и за пломбите од посебен вид за кои одлучила да не ги одобрува поради неправилности или технички недостатоци;
- (б) ги преиспитува пломбите од посебен вид што тој ги одобрил и кои се употребуваат, кога ќе добие информација дека друг орган одлучил да не одобрува одредена пломба од посебен вид;
- (в) спроведува меѓусебна консултација со цел да се дојде до заедничка процена;
- (г) ја надгледува употребата на пломбите од посебен вид од страна на лица одобрени во согласност со член 81.

Кога е потребно, Договорните страни по пат на заеднички договор може да воспостават заеднички систем за нумерирање и да дефинираат користење на заеднички заштитни карактеристики и технологија.

ГЛАВА IV

Статус на овластен испраќач

Член 84

Одобренија за статус на овластен испраќач за ставање на стока во заедничка транзитна постапка

Статусот на овластен испраќач од член 55 став (1) точка (в) се одобрува само на баратели на кои им е одобрена употреба на општа гаранција или им е одобрено изземање од гаранција од член 55 став (1) точка (а).

Член 85

Содржина на одобрението за статус на овластен испраќач

Во одобрието посебно се наведува:

- (а) појдовната или појдовните царински испостави одговорни за претстојните заеднички транзитни операции;
- (б) временскиот рок во кој царинските органи по поднесување на транзитната декларација од овластениот испраќач, можат по потреба да извршат контроли на стоката, доколку е неопходно, пред да се пушти стоката;
- (в) мерките за идентификација кои треба да се преземат, при што царинските органи можат да пропишат превозните средства или колетот или колетите да имаат пломби од посебен вид, одобрени од царинските органи и кои се во согласност со карактеристиките утврдени во член 82 и предвидени да бидат ставени од страна на овластениот испраќач;
- (г) забранетите категории или движења на стока;
- (д) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот испраќач мора да се придржува. Доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на појдовната царинска испостава(и).

Член 86

Ставање на стока во заедничка транзитна постапка од страна на овластен испраќач

1. Кога овластениот испраќач сака да стави стока во заедничка транзитна постапка, тој поднесува транзитна декларација кај појдовната царинска испостава. Овластениот испраќач не смее да ја започне заедничката транзитна операция пред истекот на временскиот рок наведен во одобрието од член 55 став (1) точка (в).
2. Овластениот испраќач ги внесува следниве податоци во електронскиот транзитен систем:
 - (а) правецот на движење, доколку бил пропишан правец на движење согласно член 33 став (2);
 - (б) временскиот рок утврден во согласност со член 34 во кој стоката треба да биде ставена на увид кај одредишната царинска испостава;
 - (в) бројот и единствените идентификациски ознаки на пломбите, онаму каде што е соодветно.
3. Овластениот испраќач печати транзитен придружен документ единствено по приемот на известувањето од појдовната царинска испостава за пуштањето на стоката во заедничката транзитна постапка.

Од датумите на воведување на надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, овластениот испраќач печати транзитен придружен документ, под услов да го примил известувањето за пуштање на стоката за заедничка транзитна постапка од појдовната царинска испостава.

ГЛАВА V Статус на овластен примач

Член 87

Одобренија за статус на овластен примач за прием на стока која се пренесува во заедничка транзитна постапка

Статусот на овластен примач од член 55 став (1) точка (г) се одобрува само на баратели кои изјавуваат дека редовно ќе примаат стока ставена во заедничка транзитна постапка.

Член 88

Формалности за стока која се пренесува во заедничка транзитна постапка примена од овластен примач

1. Кога стоката ќе пристигне на местото определено во одобрението од член 55 став (1) точка (г), овластениот примач:
 - (а) веднаш ја известува одредишната царинска испостава за пристигнувањето на стоката и ја информира за какви било неправилности или незгоди кои се случиле во текот на транспортот;
 - (б) ја истовара стоката единствено по добивањето на дозвола од одредишната царинска испостава;
 - (в) по истоварот и без одлагање во својата евиденција ги внесува резултатите од контролата и кои било други релевантни податоци во однос на истоварот;
 - (г) најдоцна до третиот ден кој следи по денот на прием на дозволата за истовар на стоката, ја известува одредишната царинска испостава за резултатите од контролата на стоката и ја информира за какви било неправилности.

2. Кога одредишната царинска испостава ќе добие известување за пристигнување на стоката во просториите на овластениот примач, ја известува појдовната царинска испостава за пристигнувањето на стоката.
3. Кога одредишната царинска испостава ќе ги добие резултатите од контролата на стоката од став 1 точка (г), ги испраќа до појдовната царинска испостава најдоцна до шестиот ден по денот кога стоката била испорачана кај овластениот примач.

Член 89

Содржина на одобрението

1. Во одобрението посебно се наведува:
 - (а) одредишната или одредишните царински испостави одговорни за стоката која ја прима овластениот примач;
 - (б) временскиот рок за кој овластениот примач ќе ја прими дозволата за истовар на стоката од одредишната царинска испостава;
 - (в) исклучени категории или движења на стока;
 - (г) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот примач мора да се придржува. Доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на одредишната царинска испостава(и).
2. Надлежните царински органи во одобрението наведуваат дали е потребно какво било дејство од одредишната царинска испостава пред овластениот примач да може да располага со примената стока.

Член 90

Завршување на заедничката транзитна постапка за стока примена од овластен примач

1. Се смета дека носителот на постапката ги исполнил своите обврски и заедничката транзитна постапка се смета дека завршила во согласност со член 48 став (1) кога стоката била ставена на увид кај овластениот примач во непроменета состојба како што е предвидено во член 55 став (1) точка (г) на местото наведено во одобрението во временскиот рок утврден во согласност со член 34.

2. На барање на превозникот, овластениот примач издава потврда со која се потврдува пристигнувањето на стоката на местото наведено во одобрението од член 55 став (1) точка (г) од овој Додаток и содржи упатување ГРБ за заедничката транзитна операција. Потврдата се издава на образецот пропишан во Прилог Б10 на Додатокот III.

ГЛАВА VI

Хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница

Оддел 1

Општи одредби во однос на користењето на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница

Член 91

Товарниот лист - ЦИМ како транзитна декларација за хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница

Товарниот лист - ЦИМ се смета за транзитната декларација за хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница, под услов да се користи за транспортни операции извршени од страна на овластени железнички компании кои меѓусебно соработуваат.

Член 92

Книговодствени канцеларии на овластените железнички компании и царинска контрола

1. Овластените железнички компании ја чуваат евиденцијата во нивните книговодствени канцеларии и го користат заеднички утврдениот систем имплементиран во тие канцеларии за да истражуваат неправилности.
2. Царинскиот орган од земјата во која е регистрирана овластената железничка компанија треба да има пристап до податоците во книговодствената канцеларија на таа компанија.
3. За целите на спроведување царинска контрола, овластената железничка компанија треба да ги стави на располагање во одредишната земја сите товарни листови - ЦИМ, кои се употребени како транзитна декларација за користење на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со

железница, на царинскиот орган во одредишната земја, во согласност со кои било одредби утврдени со взаемен договор со тој орган.

Член 93

Носител на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница и негови обврски

1. Носител на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница е еден од следниве:
 - (а) овластена железничка компанија регистрирана во некоја земја и која прифаќа стока за превоз со товарен лист – ЦИМ како транзитна декларација за користење на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница и која ја пополнила рубриката 58б од товарниот лист – ЦИМ со обележување на полето „да“ и внесување на неговата UIC (Меѓународна унија на железници) шифра;
 - (б) кога транспортната операција започнува надвор од царинското подрачје на договорните страни и стоката влегува во тоа царинско подрачје, која било друга овластена железничка компанија која е регистрирана во некоја земја и во чие име железничка компанија од трета земја ја пополнила рубриката 58б.
2. Носителот на постапката е имплицитно одговорен дека последователните или заменските железнички компании вклучени во користењето на хартиената заедничка транзитна постапка исто така ги исполнуваат барањата на хартиената заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница.

Член 94

Обврски на овластената железничка компанија

1. Стоката успешно ја преземаат и ја превезуваат различни овластени железнички компании на национално ниво и вклучените овластени железнички компании изјавуваат дека се солидарно одговорни пред царинскиот орган за каков било долг кој може да настане.

2. Независно од обврските на носителот на постапката наведени во член 8, други овластени железнички компании кои ја преземаат стоката во текот на транспортната операција и кои се наведени во рубриката 57 од товарниот лист – ЦИМ исто така се одговорни за соодветна примена на хартиената заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница.
3. Овластените железнички компании во меѓусебна соработка управуваат со заеднички утврден систем за да проверат и испитаат неправилности, движење на стоката од нивна страна и се одговорни за следново:
 - (а) за одвоена пресметка на трошоците за транспорт врз основа на податоците кои треба да бидат на располагање за секоја хартиена заедничка транзитна операција за стока превезувана со железница и за секој месец за засегнатите независни овластени железнички компании во секоја земја;
 - (б) за детален преглед на трошоците за транспорт за секоја земја на чие подрачје влегла стоката во текот на примената на хартиената заедничка транзитна операција за стока превезувана со железница;
 - (в) за плаќање на соодветниот дел од трошоците направени од страна на секое од овластените железнички компании со кои се соработува.

Член 95 **Етикета**

Овластените железнички компании обезбедуваат стоката која се превезува во хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница да биде означена со етикета со пиктограм, чиј образец е даден во Прилог Б11 на Додатокот III.

Налепниците се ставаат или директно се печатат на товарниот лист - ЦИМ и на соодветниот железнички вагон доколку се работи за цел товар или во други случаи на колетот или колетите.

Наместо етикетата од првиот став може да се користи печат чиј отисок е пиктограмот даден во Прилог Б11 на Додатокот III.

Член 96 **Измена на договорите за превоз**

Кога договорот за превоз се менува на начин што:

- (а) транспортната операција која требало да заврши надвор од царинското подрачје на Договорна страна, завршува во него; или
- (б) транспортната операција која требало да заврши во царинското подрачје на Договорната страна завршува надвор од него, овластените железнички компании нема да постапуваат по изменетиот договор без претходна согласност од појдовната царинска испостава.
- Во сите други случаи, овластените железнички компании можат да постапуваат по изменетиот договор. Тие веднаш ја известуваат појдовната царинска испостава за настаната измена.

Оддел 2

Движење на стока помеѓу Договорните страни

Член 97

Користење на товарниот лист - ЦИМ

1. Товарниот лист – ЦИМ се става на увид кај појдовната царинска испостава во случај на транспортна операција за која се применува хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница и која започнува и треба да заврши на територијата на Договорните страни.
2. Појдовната царинска испостава, во рубриката од листовите 1, 2 и 3 од товарниот лист – ЦИМ наменета за царинските органи, јасно ја внесува:
 - (а) шифрата „Т1“, доколку стоката се движи во постапка Т1;
 - (б) шифрата „Т2“ или „Т2F“, во зависност од случајот, доколку стоката се движи во постапка Т2 и кога, според одредбите на Унијата, ставањето на оваа ознака е задолжително.Шифрите „Т2“ или „Т2F“, се заверуваат со печат на појдовната царинска испостава.
3. Освен во случаите од ставот 2, стоката која се движи од едно до друго место во Унијата преку територијата на една или повеќе земји на заеднички транзит, како и стоката која се движи од Унијата кон одредиште во земја на заеднички транзит, се става во постапка Т2, според условите утврдени од секоја земја членка на Унијата, за целото патување од станицата на поаѓање до одредишната станица, без притоа во појдовната царинска испостава да се стави на увид товарниот лист –ЦИМ со кој е опфатена стоката.

Нема потреба да се ставаат налепниците од член 95 ако стоката се движи од едно до друго место во Унијата, преку територијата на една или повеќе земји на заеднички транзит.

4. Кога транспортната операција започнува во земја на заеднички транзит, се смета дека стоката се движи во постапката T1. Сепак, доколку стоката се движи во постапката T2 во согласност со одредбите од член 2 став (3) точка (б) од Конвенцијата, појдовната царинска испостава на листот 3 од товарниот лист - ЦИМ наведува дека стоката од овој документ се пренесува со постапката T2. Во тој случај, во рубриката наменета за царинските органи јасно се става шифрата „T2“ или „T2F“, во зависност од случајот, заедно со печат на појдовната царинска испостава и потпис на одговорниот службеник. За стоката која се движи во постапката T1 нема потреба во документот да се наведе шифрата „T1“.
5. Сите листови од товарниот лист - ЦИМ му се враќаат на засегнатото лице.
6. Секоја земја на заеднички транзит може да пропише стоката која се движи во постапката T1 да може да се превезува во таа постапка без притоа да се бара товарниот лист - ЦИМ да се стави на увид кај појдовната царинска испостава.
7. За стоката од ставовите 2, 3 и 5, царинската испостава надлежна за одредишната станица постапува како одредишна царинска испостава. Меѓутоа, кога стоката е пуштена во слободен промет или е ставена во друга постапка на некоја меѓустаница, царинската испостава надлежна за таа станица постапува како одредишна царинска испостава.

Член 98

Мерки за идентификација

Освен доколку појдовната царинска испостава не одлучи поинаку, како општо правило и имајќи ги предвид мерките за идентификација што ги применуваат овластените железнички компании, појдовната испостава не ги пломбира транспортните средства или поединечните колети во кои се наоѓа стоката.

Член 99

Формалности кај транзитната царинска испостава

Кога хартиената заедничка транзитна постапка се применува за стока превезувана со железница, не е потребно да се извршуваат никакви формалности кај транзитната царинска испостава.

Член 100

Формалности кај одредишната царинска испостава

1. Кога стоката ставена во хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница ќе пристигне кај одредишната царинска испостава, овластената железничка компанија го става на увид во одредишната царинска испостава следново:

(а) стоката;

(б) листовите 2 и 3 од товарниот лист- ЦИМ.

Одредишната царинска испостава го враќа листот број 2 од товарниот лист- ЦИМ на овластената железничка компанија по неговото печатирање, а го задржува листот број 3 од товарниот лист - ЦИМ.

2. Царинската испостава надлежна за одредишната станица постапува како одредишна царинска испостава.

Меѓутоа, доколку стоката е пуштена во слободен промет или ставена во друга царинска постапка во меѓустаница, царинската испостава надлежна за таа станица постапува како одредишна царинска испостава.

3. Во случајот од член 97 став (3), не е потребно да се извршуваат никакви формалности во одредишната царинска испостава.

Оддел 3

Движење на стока до или од трети земји

Член 101

Движење на стока до трети земји

1. Членовите 97 и 98 се применуваат за транспортна операција која започнува на територијата на Договорна страна, а треба да заврши во трета земја.

2. Царинската испостава надлежна за граничната станица преку која стоката ставена во хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница ја напушта територијата на Договорната страна, постапува како одредишна царинска испостава.
3. Нема потреба да се извршуваат никакви формалности во таа царинска испостава.

Член 102

Движење на стока од трети земји

1. Кога транспортната операција започнува во трета земја и треба да заврши на територијата на договорна страна, царинската испостава надлежна за граничната станица преку која стоката која е ставена во хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница влегува на територијата на Договорна страна, има улога на појдовна царинска испостава. Нема потреба да се извршуваат никакви формалности во таа царинска испостава.
2. Царинската испостава надлежна за одредишната станица постапува како одредишна царинска испостава. Меѓутоа, доколку стоката е пуштена во слободен промет или ставена во друга царинска постапка во меѓустаница, како одредишна царинска испостава ќе постапува царинската испостава која е надлежна за оваа станица. Формалностите пропишани во член 100 се извршуваат во таа царинска испостава.

Член 103

Движење на стока преку територијата на Договорните страни

1. Кога транспортните операции започнуваат и треба да завршат во трета земја, царински испостави кои имаат улога како појдовни и одредишни царински испостави се оние наведени во член 101 став (2) и член 102 став (1), соодветно.
2. Нема потреба од извршување на никакви формалности во појдовната и во одредишната царинска испостава.

Член 104

Царински статус на стоката

Стоката која се превезува според член 102 став (1) или член 103 став (1) се смета дека се движи во постапката T1, освен ако царинскиот статус на стоката како стока на Унијата не е утврден согласно одредбите од Додаток II.

Оддел 4 Други одредби

Член 105 Товарници

1. Доколку товарниот лист – ЦИМ опфаќа повеќе од еден вагон или контејнер, може да се искористат товарниците изготвени на образецот пропишан во Прилог Б4 на Додатокот III. Товарницата го вклучува и бројот на вагонот на кој се однесува товарниот лист – ЦИМ или, каде тоа е соодветно, бројот на контејнерот кој ја содржи стоката.
2. Одделни товарници се изготвуваат во случај на транспортни операции кои започнуваат во територијата на Договорните страни и кои опфаќаат стока која се движи како со постапката T1 и стоки кои се движат со постапката T2. Сериските броеви на товарниците кои се однесуваат на секој од двата видови на стока се внесуваат во рубриката резервирана за опис на стоката на товарниот лист – ЦИМ.
3. Товарниците кои го придружуваат товарниот лист – ЦИМ претставуваат составен дел на истиот и ја имаат истата правна сила.
4. Станицата на испорака со печат ги заверува оригиналите од товарници.

Член 106

Опфат на редовните постапки и на хартиените постапки за комбиниран железнички и патен транспорт

1. Во случај на операции на комбиниран железнички и патен транспорт, одредбите од членовите од 91 до 105 не ја исклучуваат употребата на постапките пропишани во Поглавје II. Одредбите од членовите 92 и 95 се применуваат во секој случај.
2. Во случаите опфатени со став 1, повикувањето на употребената транзитна декларација или транзитните декларации јасно се внесува во рубриката резервирана за податоци за придружните документи во моментот на изготвување на товарниот лист – ЦИМ.
Тоа повикување го вклучува видот на транзитната декларација, појдовната царинска испостава, датумот и регистарскиот број на секоја употребена транзитна декларација.
Покрај тоа, листот број 2 од товарниот лист – ЦИМ се заверува од страна на железничката компанија надлежна за последната железничка станица вклучена во заедничката транзитна операција. Оваа железничка компанија го заверува товарниот лист – ЦИМ откако ќе се увери дека транспортот на стоката е опфатен со транзитната декларација или со декларациите на кои се повикува.
3. Кога стоката која се превезува со комбиниран патен-железнички транспорт, со една или повеќе транзитни декларации изготвени во постапката утврдена во Поглавје II, е прифатена од железничката компанија во железничка станица терминал и е натоварена на вагони, тие железнички компании ја преземаат одговорноста за плаќањето на долгот во случај на прекршоци или неправилности при железничкиот превоз доколку нема важечка гаранција во земјата каде е извршен или се смета дека извршен прекршокот или неправилноста, и доколку не постои можност таквите износи да се наплатат од носителот на постапката.

Член 107

Овластен испраќач и овластен примач

1. Кога не е потребно ставање на увид на товарниот лист – ЦИМ како транзитна декларација и на стоката кај појдовната царинска испостава за стока која ќе биде ставена од страна на овластен испраќач од член 55 став (1) точка (в) во хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана со железница, појдовната царинска испостава ги презема потребните мерки за да се обезбеди дека листовите број 1, 2 и 3 од товарниот лист – ЦИМ ги содржат ознаките „T1“, „T2“ или „T2F“, во зависност од случајот.

2. Кога стоката пристигнува на местото на овластен примач од член 55 став (1) точка (г), царинските органи можат да пропишат, по исклучок од член 88, листовите број 2 и 3 од товарниот лист – ЦИМ да бидат испорачани директно од страна на овластените железнички компании или од страна на транспортното друштво до одредишната царинска испостава.

ГЛАВА VII

Заедничка транзитна постапка заснована на хартија за стоки што се превезуваат по воздушен пат и заедничка транзитна постапка заснована на електронски транспортен документ како транзитна декларација за воздушен транспорт

Член 108

Манифест како транзитна декларација за користење на хартиена заедничка транзитна постапка за стока превезувана по воздушен пат

1. На авиокомпанија може да ѝ се одобри да го користи манифестот за стока како транзитна декларација доколку неговата содржина одговара на образецот од Додатокот 3 од Прилог 9 кон Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, потпишана на 7 декември 1944 година во Чикаго.
2. Во одобрението од член 55 став (1) точка (д) за хартиената заедничка транзитна постапка за стока превезувана по воздушен пат треба да биде наведен обликот на манифестот и појдовните и одредишните аеродроми за заедничките транзитни операции. Авиокомпанијата одобрена за таа постапка согласно член 55 став (1) точка (д) им испраќа заверен примерок од одобрението на надлежните царински органи на секој од наведените аеродроми.
3. Кога транспортната операција вклучува стока која се пренесува во постапка T1 и стока која се пренесува во постапка T2, помеѓу посебна фискална територија и друг дел од царинската територија на Унијата која не е посебна фискална територија, стоката треба да биде наведена на одделни манифести.

Член 109

Формалности кои ги спроведува авиокомпанијата

1. Авиокомпанијата во манифестот ги внесува следниве податоци:
 - (а) шифрата „Т1“ доколку стоката се движи во постапка Т1; или
 - (б) шифрата „Т2“ или „Т2F“, во зависност од случајот, доколку стоката се движи во постапка Т2, а согласно одредбите на Унијата, внесувањето на оваа шифра е задолжително;
 - (в) име на авиокомпанијата која ја превезува стоката;
 - (г) бројот на летот;
 - (д) датумот на летот;
 - (ѓ) појдовниот и одредишниот аеродром.
2. Освен податоците кои се бараат во став 1, авиокомпанијата за секоја пратка ги внесува во манифестот следниве податоци:
 - (а) бројот на авионскиот товарен лист;
 - (б) бројот на колети;
 - (в) трговскиот опис на стоката вклучувајќи ги сите податоци неопходни за нејзина идентификација;
 - (г) бруто масата.
3. Во случај на групирање на стоката нејзиниот опис во манифестот се заменува, онаму каде што е соодветно, со внесување на забелешката „Збирна стока“, кое може да биде во скратена форма. Во таков случај, авионските товарни листови за пратките од манифестот содржат трговски опис на стоката, со сите детали неопходни за нејзина идентификација. Овие авионски товарни листови се приложуваат кон манифестот.
4. Авиокомпанијата става датум и печат на манифестот.
5. Најмалку два примерока од манифестот се поднесуваат кај надлежните царински органи на појдовниот аеродром кои задржуваат еден примерок.
6. Еден примерок од манифестот се става на увид на надлежните царински органи на одредишниот аеродром.

Заверка на список на манифести искористени како хартиена транзитна декларација за стока превезувана по воздушен пат

1. Еднаш месечно, надлежните царински органи на секој одредишен аеродром вршат заверка на список на манифести изготвен од авиокомпаниите, за манифестите кои им биле ставени на увид на тие органи во текот на претходниот месец и истиот го доставуваат до царинските органи на секој појдовен аеродром.
2. списокот ги вклучува следниве податоци за секој манифест:
 - (а) бројот на манифестот;
 - (б) шифрата која го определува манифестот како транзитна декларација во согласност со член 109 став (1) точки (а) и (б);
 - (в) називот на авиокомпанијата која ја превезувала стоката;
 - (г) бројот на летот; и
 - (д) датумот на летот.
3. Во одобрението од член 55 став (1) точка (д) за хартиената заедничка транзитна постапка за стока превезувана по воздушен пат може да пропише самите авиокомпаниии да може да го доставуваат списокот од став 1 од овој член до надлежните царински органи на секој појдовен аеродром.
4. Во случај на утврдени неправилности во врска со податоците во манифестите кои се јавуваат на списокот, надлежните царински органи на одредишниот аеродром за тоа ги информираат надлежните царински органи на појдовниот аеродром, како и надлежниот царински орган кој го издал одобрението, посебно во однос на авионските товарни листови кои се однесуваат на предметната стока.

Член 111а

Консултација пред издавање одобрение за користење на електронски транспортен документ како транзитна декларација за воздушен транспорт

1. Откако ќе се испита дали се исполнети условите пропишани во член 57 став (4) за издавање одобрение во врска со употребата на електронски транспортен документ како транзитна декларација за воздушен транспорт наведено во член 55 став (1) точка (ж), царинскиот орган надлежен за издавање одобрение ќе се консултира со царинскиот орган на аеродромите на поаѓање и одредиште.

Кога, по испитувањето наведено во првиот потстав, консултираниот царински орган утврди дека барателот не исполнува еден или повеќе од условите и критериумите за издавање на тоа одобрение, резултатите, соодветно документирани и оправдани, се доставуваат до царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението.

2. Временскиот рок за консултации се одредува на 45 дена од известувањето на царинскиот орган надлежен да издаде одобрение за условите што треба да ги испита органот со кој се консултира.

3. Временскиот рок утврден за консултации во согласност со став 2 може да биде продолжен од страна на царинскиот орган надлежен да го издаде одобрението во кој било од следниве случаи:

(а) кога, поради природата на испитувањата што треба да се извршат, консултираниот орган бара повеќе време;

(б) кога барателот врши прилагодувања со цел да обезбеди исполнување на условите и критериумите наведени во став 1 и ги доставува до царинскиот орган надлежен за издавање на одобрението, кој за тоа ќе го информира консултираниот царински орган.

4. Кога консултираниот царински орган не одговори во рокот утврден за консултација во согласност со став 2, се смета дека се исполнети условите за кои се одржала консултацијата.

5. Постапката за консултации утврдена во ставовите 1 до 4 може да се примени и за целите на повторна проценка и следење на одобрението.

Член 1115

Формалности за користење на електронски транспортен документ како транзитна декларација за воздушен превоз

1. Стоката се пушта во заедничка транзитна постапка кога податоците од електронскиот транспортен документ и се ставени на располагање на појдовната царинска испостава на аеродромот во согласност со податоците дефинирани во одобрението.

2. Кога стоката треба да биде ставена во заедничка транзитна постапка, авиокомпанијата ги внесува соодветните шифри до соодветните наменуванија во електронскиот манифест:

- (а) „Т1“ - стока која нема статус на стока на Унијата, ставена во заедничка транзитна постапка;
 - (б) „Т2“ - стока која има статус на стока на Унијата, ставена во заедничка транзитна постапка;
 - (в) „Т2F“ - стока која има статус на стока на Унијата, која се движи помеѓу дел од царинското подрачје на Унијата каде не се применуваат одредбите на Директивата на Советот 2006/112/ЕК⁴ или Директивата на Советот 2008/118/ЕК⁵ и земја на заедничкиот транзит;
 - (г) „С“ - стока на Унијата која не е ставена во транзитна постапка;
 - (д) „ТD“ - стока веќе ставена во транзитна постапка;
 - (ѓ) „X“ - стока на Унијата за која извозот е завршен и излезот е потврдено и која не е ставена во транзитна постапка.
3. Заедничката транзитна постапка завршува кога стоката е ставена на увид во одредишната царинска испостава на аеродром, и податоците од електронскиот транспортен документ се достапни за царинската испостава согласно начинот пропишан во одобрението.
4. Носителот на постапката веднаш ги известува појдовната и одредишната царинска испостава за сите прекршоци и неправилности.
5. Заедничката транзитна постапка се смета за завршена освен ако царинските органи примиле информации или не утврдиле дека постапката е правилно завршена.

ПОГЛАВЈЕ IV
ДОЛГ И НАПЛАТА
ГЛАВА I
Долг и должник

Член 112
Настанување на долгот

⁴ Директивата на Советот 2006/112/ЕК од 28 Ноември 2006 за заедничкиот систем на данок на додадена вредност (Сл.весник на ЕЗ L 347, 11.12.2006, стр.1)

⁵ Директивата на Советот 2008/118/ЕК од 16 Декември 2008 за општите договори за акцизни давачки и и ставање вон сила на Директивата 92/12/ЕЕЗ (Сл.весник на ЕЗ L 9, 14.1.2009, стр.12)

1. Долг во смисла на член 3 став (1) настанува со:
 - (а) отстранување на стоката ставена во заедничката транзитна постапка;
 - (б) непочитување на некој од условите со кои се регулира ставањето на стоката во заедничка транзитна постапка или користењето на заедничката транзитна постапка.

2. Долгот се гаси на кој било од следниве начини:
 - (а) кога долгот настанал согласно став 1 точка (а) или (б) и кога се исполнети следниве услови:
 - (i) неисполнувањето кое довело до настанување на долг немало значителен ефект врз правилното постапување и не претставувало обид за измама;
 - (ii) сите формалности неопходни за регулирање на статусот на стоката дополнително се извршени;
 - (б) кога отстранувањето на стоката од заедничката транзитна постапка или неисполнувањето на некој услов кој го уредува ставањето на стоката во заедничка транзитна постапка или користење на заедничката транзитна постапка се должи на целосно уништување или неповратна загуба на стоката како резултат на нејзината фактичка природа, непредвидливи околности, виша сила или како последица на налог од царинските органи.
Стоката се смета дека е неповратно загубена кога станува неупотреблива поради кое било лице.

3. Долгот настанува во моментот кога:
 - (а) стоката е отстранета од заедничката транзитна постапка или во моментот кога условите за користење на заедничката транзитна постапка не биле исполнети или престанале да бидат исполнети;
 - (б) била прифатена царинска декларација за ставање на стоката во заедничка транзитна постапка за која подоцна се утврдува дека не е исполнет некој од условите со кои се уредува ставање на стоката во постапката.

Член 113

Утврдување на должникот

1. Должник е кој било од следниве:
 - (а) лицето од кое се барало да ги исполни условите со кои се уредува ставањето на стоката во заедничка транзитна постапка или користењето на заедничка транзитна постапка;

- (б) кое било лице кое знаело или требало да знае дека не бил исполнет некој од условите од оваа Конвенција и кое настапувало во име на лицето кое било обврзано да го исполнува тој услов или кое учествувало во дејствие кое довело до непочитување на тој услов;
 - (в) кое било лице кое ја прибавило или ја задржало предметната стока, кое во моментот на прибавувањето или примањето на стоката знаело или требало да знае дека не бил исполнет некој од условите од оваа Конвенција и од царинското законодавство;
 - (г) носителот на постапката.
2. Во случајот опфатен со член 112 став (1) точка (б), должник е лицето од кое се бара да ги исполни условите кои се уредува ставањето или користењето на стоката во заедничка транзитна постапка.
 3. Кога се изготвува царинска декларација за ставање на стоката во заедничка транзитна постапка и кога до царинските органи се доставуваат какви било информации кои се бараат согласно царинското законодавство во однос на условите со кои се уредува ставањето на стоката во царинската постапка, а кои доведуваат до настанување на долг, лицето кое ги обезбедило бараните информации за изготвување на царинската декларација и кое знаело или требало да знае дека таквите информации се лажни, ќе биде исто така должник.
 4. Кога повеќе лица се одговорни за плаќање на износот кој соодветствува со еден долг, тие солидарно и поодделно се одговорни за плаќање на тој износ.

Член 114

Место на настанување на долгот

1. Долгот настанува:
 - (а) во местото во кое се случуваат настаните поради кои настанува долгот;
 - (б) доколку ова место не може да се одреди, долгот настанува во местото во кое царинските органи утврдиле дека стоката е во ситуација во која настанал долгот.
2. Доколку стоката била ставена во заедничка транзитна постапка која не е раздолжена и местото на настанување на долгот не може да се утврди согласно став (1) точки (а) и (б) од овој член во рамките на следниве временски рокови:

- (а) во рок од седум месеци од последниот датум кога стоката требала да се стави на увид на одредишната царинска испостава, освен доколку пред истекот на тој временски рок било испратено барање за пренесување на наплата на долг, во согласност со член 50, до органот надлежен за местото, каде што согласно доказите кои ги доставил царинскиот орган во земјата на поаѓање, се случиле настаните врз основа на кои настанал долг, во кој случај тој временски рок се продолжува најмногу за еден месец;
- (б) еден месец од истекувањето на временскиот рок од член 49 став (4) за одговор од страна на носителот на постапката на барањето за информации потребни за раздолжување на постапката, кога царинскиот орган од земјата на поаѓање не бил известен за пристигнувањето на стоката, а носителот на постапката воопшто не доставил информации или доставил недоволни информации; долгот настанува или во земјата која е одговорна за последната транзитна царинска испостава која ја известува појдовната царинска испостава за минувањето на границата или, доколку тоа не е случај, во земјата која е одговорна за појдовната царинска испостава.
3. Царинските органи од член 116 став (1) се органите на земјата во која настанал долгот или се смета дека настанал, во согласност со овој член.

Член 115

Барање за пренесување на наплата на долг

1. Кога належните органи кои известуваат за долгот обезбедат докази во врска со местото каде се случил настанот од кој произлегува долг, овие органи ја прекинуваат постапката за наплата и веднаш, а во секој случај во рамки на наведениот временскиот рок, ги испраќаат сите неопходни документи, вклучувајќи и заверени примероци од доказите, до надлежните органи во тоа место.
2. Надлежните органи во тоа место го потврдуваат приемот на барањето и ги информираат надлежните органи кои ги известиле за долгот за тоа дали тие се надлежни за наплата. Доколку не се добие одговор во рок од 28 дена, надлежните органи кои известиле за долгот веднаш ќе ја предложат постапката за наплата која тие ја покренале.

ГЛАВА II

Дејство преземено во однос на должникот или гарантот

Член 116

Дејство преземено во однос на должникот

1. Надлежните царински органи преземаат дејство за наплата на долгот веднаш штом можат:
(а) да го пресметаат износот на долгот и
(б) да го утврдат должникот.
2. Овие органи го известуваат должникот за износот на долгот, согласно начините и временските рокови кои се задолжителни во Договорните страни.
3. Секој износ на долг кој се соопштува согласно став 2 се плаќа од страна на должникот на начини и во временските рокови кои се задолжителни во соодветните Договорни страни.

Член 117

Дејство преземено во однос на гарантот

1. Согласно став 4, одговорноста на гарантот трае онолку време колку што е потребно износот на долгот да се наплати.
2. Кога заедничката транзитна постапка не е раздолжена, царинските органи од земјата на поаѓање, во рок од девет месеци од пропишаниот временски рок за ставање на увид на стоката кај одредишната царинска испостава, го известуваат гарантот дека постапката не била раздолжена.
3. Кога заедничката транзитна постапка не била раздолжена, царинските органи, одредени во согласност со член 114, во рок од три години од датумот на прифаќање на транзитната декларација, го известуваат гарантот дека тој е или може да биде задолжен за плаќањето на долгот за кој е обврзан во врска со предметната заедничка транзитна операција, наведувајќи го главниот референтен број – ГРБ и датумот на транзитната декларација, називот на појдовната царинска испостава, називот на носителот на постапката и износот за кој станува збор.

4. Гарантот се ослободува од неговите обврски доколку кое било од известувањата предвидени во ставовите 2 и 3 не му било издадено пред истекот на временскиот рок.
5. Со испраќање на кое било од тие известувања, гарантот е информиран за наплатата на долгот или за раздолжување на постапката.

Член 118

Размена на информации и соработка заради наплата на долг

Без да е во спротивност со член 13а од Конвенцијата, и во согласност со член 114 од овој Додаток, земјите меѓусебно си помагаат со цел да ги одредат органите кои се надлежни за наплата на долгот.

Овие органи ги информираат појдовната и гарантната царинска испостава за сите случаи каде настанал долг во однос на транзитните декларации прифатени од појдовната царинска испостава, и за дејствата преземени за наплата на долгот од должникот. Покрај тоа, тие ја информираат појдовната царинска испостава за наплатата на давачките и другите надоместоци, со цел да ѝ овозможат на царинската испоставата да ја раздолжи транзитната операција.

ПРИЛОГ I ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 77

Привремена забрана за користење на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција

1. Ситуациите во кои може привремено да се забрани користењето на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција
 - 1.1. Привремена забрана за употреба на општата гаранција со намален износ „Посебните околности“ од член 77 точка (а) подразбираат ситуација во која во значителен број на случаи кои вклучуваат повеќе од еден носител на постапка и кои го загрозувале непреченото функционирање на постапката, е утврдено дека и покрај примената на член 65 или член 80, општата гаранција или општата гаранција со намален износ предвидена во член 75 точки (а) и (б) повеќе не е доволна, во рамките на пропишаниот временски рок, да се обезбеди плаќање на долгот кој настанува со отстранување од заедничката транзитна постапка на одредени видови на стока.
 - 1.2. Привремена забрана за користење на општата гаранција „Измама од поголеми размери“ од член 77 точка (б) подразбира ситуација во која е утврдено дека и покрај примената на членовите 65 или 80, општата гаранција или општата гаранција со намален износ од член 75 точки (а) и (б) повеќе не е доволна, во рамките на пропишаниот временски рок, да обезбеди плаќање на долгот кој настанува со отстранување од заедничката транзитна постапка на одредени видови на стока. Во однос на ова, треба да се води сметка за обемот на стока која била отстранета и околностите на нејзиното отстранување, особено ако тие се резултат на меѓународно организирани криминални активности.
2. Постапка за донесување на одлука за привремена забрана на користење на општата гаранција со намален износ или на општата гаранција
 - 2.1. Постапката за донесување на одлуките на Мешовитата комисија за привремена забрана на користењето на општата гаранција или на општата гаранција со намален износ при примена на член 77 точка (а) или (б) (во понатамошниот текст именувана како „одлука“) е следнава:
 - 2.1.1 Одлука може да се донесе на барање на една или повеќе Договорни страни.
 - 2.1.2 Кога е поднесено такво барање, Договорните страни меѓусебно се информираат за утврдените факти и проверуваат дали се исполнети условите од точките 1.1 или 1.2.
 - 2.2 Доколку Договорните страни сметаат дека овие услови се исполнети, до Мешовитата комисија доставуваат предлог одлука за донесување, со писмена постапка опишана во точката 2.3.
 - 2.3 Договорната страна која е претседавач на Мешовитата комисија ја испраќа предлог одлуката до другите Договорни страни.

Доколку договорната страна која е претседавач на Мешовитата комисија не добила каков било писмен приговор од Договорните страни во рок од триесет дена по датумот на испраќање на предлог-

одлуката, одлуката се донесува. Договорната страна која е претседавач на Мешовитата комисија ги известува другите договорни страни за донесување на одлуката.

Доколку договорната страна која е претседавач на Мешовитата комисија добие какви било приговори од една или повеќе договорни страни во предвидениот временски рок, истата за тоа ги информира другите Договорни страни.

- 2.4 Секоја договорна страна обезбедува објавување на одлуката.
- 2.5 Одлуката останува на сила за период од дванаесет месеци. Мешовитата комисија, сепак, по повторното разгледување од страна на Договорните страни, може да одлучи да го продолжи периодот на важност или да ја поништи одлуката.
3. Мерки за ублажување на финансиските последици од забраната за користење на општата гаранција
Кога користењето на општата гаранција е привремено забрането согласно член 77, имателите на општа гаранција, по барање, можат да користат поединечна гаранција. Меѓутоа, треба да се применуваат следниве посебни услови:
 - поединечната гаранција се поднесува во форма на посебен гарантен документ кој ги опфаќа само видовите на стока наведени во одлуката;
 - оваа поединечна гаранција може да се користи само во појдовната царинска испостава назначена во документот за гаранција;
 - може да биде употребена за покривање на повеќе истовремени или последователни операции под услов вкупниот износ вклучен во тековните операции за кои постапката сè уште не е раздолжена да не го надминува одредениот износ на поединечната гаранција. Во тој случај, гарантната царинска испостава на носителот на постапката му доделува една почетна шифра за пристап за гаранцијата. Носителот на постапката може да додели една или повеќе шифри за пристап за оваа гаранција кои ќе ги користи тој самиот или пак неговите застапници;
 - секогаш кога постапката е раздолжена за заедничката транзитна постапка покриена со оваа поединечна гаранција, износот кој соодветствува за таа операција се ослободува и може повторно да се употреби за покривање на друга операција до максималниот износ на гаранцијата.
4. Отстапување од одлуката за привремена забрана за употреба на општата гаранција или општата гаранција со намален износ.
- 4.1. На носителите на постапката може да им се одобри користење на општа гаранција или општа гаранција со намален износ за ставање во заедничка транзитна постапка стока на која се применува одлука за привремена забрана, доколку можат да докажат дека не е настанат никаков долг за видовите на стока во текот на операциите на заеднички транзит што ги вршеле во текот на двете

години кои претходат на одлуката или, доколку настанале долгови во тој период, тие можат да докажат дека тие биле целосно подмирени од страна на должникот или гарантот во рамките на пропишаниот временски рок.

За да може да добие одобрение за користење на привремено забранета општа гаранција, носителот на постапката, исто така, треба да ги исполнува условите утврдени во член 75 став (2) точка (б).

4.2. Членовите 59 до 72 соодветно се применуваат на барањата и одобренијата за отстапувањата опфатени со точка 4.1.

4.3. Кога надлежните органи одобруваат отстапување тие ја заверуваат рубриката 8 од потврдата за општа гаранција со следнава напомена:

„ - НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА - 99209“.

ПРИЛОГ II

ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО ПРИ ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ

ГЛАВА I

Општи одредби

1. Овој Прилог ги пропишува посебните одредби за користење на постапката за обезбедување на континуитет во работењето согласно членот 26 став (1) од Додатокот I за носителите на постапка, вклучително и овластените испраќачи, во случај на привремен пад на:

- електронскиот транзитен систем;
- компјутеризираниот систем кој го користат носителите на постапка за поднесување на декларација за заеднички транзит со употреба на техники за електронска обработка на податоци, или
- електронската врска помеѓу компјутеризираниот систем кој го користат носителите на постапка за поднесување на декларација за заеднички транзит со употреба на техники за електронска обработка на податоци и електронскиот транзитен систем.

2. Транзитни декларации.

2.1. Транзитната декларација која се користи во постапка за обезбедување на континуитет во работењето треба да е препознатлива за сите страни вклучени во транзитната операција со цел да се избегнат проблеми во транзитната царинска испостава, во одредишната царинска испостава и при пристигнувањето кај овластениот примач. Од оваа причина документите кои се користат се ограничуваат на следново:

- единствен царински документ (ЕЦД), или
- ЕЦД отпечатен на празна хартија во компјутеризираниот систем на економскиот оператор, како што е утврдено во Прилог Б6 на Додаток III,
- од датумите определени за надградбата на НКТС наведено во Анекс на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, ЕЦД отпечатен на обична хартија од компјутеризираниот систем на економскиот оператор, како што е предвидено во Прилог Б6а на Додаток III, или
- транзитен придружен документ (ТПД), по потреба надополнет со список на наменуванија (СНН),
- од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анекс на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, транзитен придружен документ (ТПД), по потреба надополнет со список на наменуванија (СНН).

2.2. Транзитната декларација може да биде надополнета со еден или повеќе дополнителни листови изготвени на образецот пропишан во Додаток 3 кон Прилогот I од Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока, склучена во Интерлакен на 20 мај 1987 година (Конвенција за ЕЦД). Обрасците претставуваат составен дел на декларацијата. Товарниците кои се во согласност со Прилог Б5 на Додатокот III и кои се изготвени согласно образецот пропишан во Прилог Б4 на Додатокот III може да се користат наместо дополнителните листови како описен дел на транзитната декларација во писмена форма и претставуваат нејзин составен дел.

Почнувајќи од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, товарниците што се во согласност со Прилог Б5а на Додаток III и кои се изготвени согласно образецот пропишан во Прилог Б4а на Додаток III може да се користат наместо

дополнителните листови како описен дел на транзитната декларација во писмена форма и претставуваат нејзин составен дел.

2.3. За спроведување на точката 2.1 од овој Прилог, транзитната декларација се пополнува во согласност со Прилогот Б6 на Додатокот III.

Од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, за спроведување на точка 2.1 од овој Анекс, транзитната декларација се пополнува во согласност со Прилог Б6а на Додаток III.

ГЛАВА II

Правила за спроведување

3. Недостапност на електронскиот транзитен систем.

3.1. Правилата се применуваат на следниов начин:

- транзитната декларација се пополнува и поднесува кај појдовната царинска испостава на листовите бр. 1, 4 и 5 од ЕЦД во согласност со Конвенцијата за ЕЦД или во два примерока на ТПД, по потреба надополнет со список на наименуванија, во согласност со Прилозите А3, А4, А5 и А6 на Додатокот III.
- од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, транзитната декларација се пополнува и поднесува кај појдовната царинска испостава на листовите бр. 1, 4 и 5 од ЕЦД во согласност со Конвенцијата за ЕЦД или во два примерока на ТАД, по потреба надополнет со список на наименуванија, во согласност со Прилозите А3а, А4а, А5а и А6а кон Додаток III;
- во рубрика В од транзитната декларација се заведува број користејќи систем за нумерирање различен од оној кој се користи во електронскиот транзитен систем;
- примената на постапката за обезбедување на континуитет во работењето се означува на примероците од транзитната декларација со ставање на еден од печатите, користејќи ги обрасците во Прилог Б7 на Додатокот III, во рубрика А од ЕЦД или наместо ГРБ и бар-кодот на ТПД,
- овластениот испраќач треба да ги исполни сите обврски и услови во поглед на записите кои треба да се направат во декларацијата и во поглед на употребата на посебниот печат од точките 22-25 од овој Прилог, користејќи ги соодветно рубриците В и Г;
- на транзитната декларација печат става или појдовната царинска испостава, во случај на редовна постапка, или овластениот испраќач кога се применува членот 84 од Додатокот I.

- 3.2. Кога ќе се донесе одлука за примена на постапка за обезбедување на континуитет во работењето, сите податоци за транзитот со локален референтен број или главен референтен број доделени на транзитната операција се повлекуваат од електронскиот транзитен систем врз основа на информациите обезбедени од лицето кое во електронскиот систем ги поднело тие податоци за транзитот.
- 3.3. Царинскиот орган го надгледува користењето на постапката за обезбедување на континуитет во работењето со цел да се избегне нејзина злоупотреба.
4. Недостапност на компјутеризираниот систем кој го користи носителот на постапката за поднесување на податоци од заедничка транзитната декларација со техники на електронска обработка на податоци или на електронската врска помеѓу тој компјутеризиран систем и електронскиот транзитен систем: Се применуваат одредбите пропишани во точка 3 од овој Прилог, Носителот на постапката го информира царинскиот орган кога неговиот компјутеризиран систем или електронската врска помеѓу тој компјутеризиран систем и електронскиот транзитен систем се повторно достапни.
5. Недостапност на компјутеризираниот систем на овластениот испраќач или на електронската врска помеѓу тој компјутеризиран систем и електронскиот транзитен систем. Кога компјутеризираниот систем на овластениот испраќач или електронската врска помеѓу тој компјутеризиран систем и електронскиот транзитен систем се недостапни, се применува следната постапка:
- се применуваат одредбите пропишани во точка 4 од овој Прилог,
 - кога овластениот испраќач годишно прави повеќе од 2% од неговите декларации во постапка за обезбедување на континуитет во работењето, ќе се преиспита одобрението со цел да се процени дали условите за неговото издавање сè уште се исполнети.
6. Прибирање на податоци од страна на царинскиот орган. Меѓутоа, во случаите опфатени со точките 4 и 5 од овој Прилог, царинскиот орган може да му дозволи на носителот на постапката да поднесе кај појдовната царинска испостава транзитната декларација во еден примерок (користејќи ЕЦД или ТПД), со цел истата да се обработи со електронскиот транзитен систем.

ГЛАВА III

Спроведување на постапката

7. Обезбедување на поединечна гаранција од гарант.
Кога гарантната царинска испостава не е појдовна царинска испостава за транзитната операција, таа задржува примерок од преземањето на обврска од страна на гарантот. Носителот на постапката го става оригиналот на увид кај појдовната царинска испостава која истиот го задржува. Доколку е потребно, појдовната царинска испостава може да побара превод на службениот јазик или на еден од службените јазици на засегнатата земја.
8. Потпишување на транзитната декларација и преземање на обврска од страна на носителот на постапката.
Со потпишување на транзитната декларација, носителот на постапката презема обврска за:
 - точноста на информациите дадени во декларацијата,
 - веродостојноста на приложените документи,
 - исполнување на сите обврски во однос на ставањето на стоката во транзитната постапка.
9. Мерки за идентификација
Кога се применува член 36 став (7) од Додаток I, појдовната царинска испостава ја внесува следнава напомена наспроти насловот „ставени плумби“ во рубрика Г („ Контрола на појдовната испостава“) од транзитната декларација:
„ - Изземање - 99201“.
10. Записи во транзитната декларација и пуштање на стоката.
Појдовната царинска испостава ги евидентира резултатите од проверката на секој примерок од транзитната декларација.
Доколку наодите произлезени од проверката се во склад со декларацијата, појдовната царинска испостава ја пушта стоката и ја впишува датата на примероците од транзитната декларација.
11. Стока ставена во заедничка транзитна постапка се превезува со листовите бр. 4 и 5 од ЕЦД или со еден примерок од ТПД кој појдовната царинска испостава му го дава на носителот на постапката. Примерокот 1 од ЕЦД и примерокот од ТПД останува кај појдовната царинска испостава.
12. Транзитна царинска испостава.
 - 12.1. Превозникот поднесува известувањето за транзитирање, изготвено на образецот пропишан во Прилог Б8 на Додатокот III, на секоја транзитна царинска испостава, која истиот го задржува. Наместо известување за транзитирање, може да се поднесе фотокопија од листот 4 од ЕЦД или фотокопија од примерокот на ТПД и истата да биде задржана од страна на транзитната царинска испостава.
 - 12.2. Кога стоката се превезува преку транзитна царинска испостава различна од декларираната, фактичката транзитна царинска испостава ја информира појдовната царинска испостава.

13. Ставање на увид кај одредишната царинска испостава.
- 13.1. Одредишната царинска испостава ги регистрира листовите од транзитната декларација, на нив го запишува датумот на нивното пристигнување и ги внесува деталите за извршените контроли.
- 13.2. Транзитната операција може да заврши во испостава различна од царинската испостава која е декларирана на транзитната декларација. Таа испостава тогаш станува фактичка одредишна царинска испостава.
Во случај кога фактичката одредишна царинска испостава е под надлежност на Договорна страна различна од надлежната за декларираната царинска испостава, фактичката царинска испостава, покрај вообичаените забелешки кои треба да ги направи, ја внесува следната заверка во рубрика 3 („Контрола на одредишната царинска испостава“) од транзитната декларација:
„ - Разлики: царинска испостава каде е ставена стоката на увид(референтен број на царинската испостава) - 99203“.
- 13.3. Кога се применува вториот став од точката 13.2 од овој Прилог и кога транзитната декларација ја содржи следнава изјава, фактичката одредишна испостава ја задржува стоката под своја контрола и не дозволува нејзино отстранување на никој, освен на Договорната страна под чија надлежност потпаѓа појдовната царинска испостава, освен ако не е посебно овластена од оваа Договорна страна:
„ - Излез од Унијата, предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение бр. ... - 99204“.
14. Потврда за прием.
Потврдата за приемот може да се испише во назначениот простор на задната страна од листот бр. 5 од ЕЦД или на образецот пропишан во Прилог Б10 на Додатокот III.
15. Враќање на листот бр. 5 од ЕЦД или на примерокот од ТПД.
Надлежниот царински орган од договорна страна на одредиштето без одлагање му го враќа листот бр. 5 од ЕЦД на царинскиот орган во договорна страна на поаѓање, а најдоцна во рок од 8 дена од датумот на завршување на операцијата. Кога се користи ТПД, примерок од ТПД кој бил ставен на увид се враќа под истите услови како и листот бр. 5.
16. Информирање на носителот на постапката и алтернативен доказ за завршувањето на постапката.
Доколку листовите од точка 15 од овој Прилог не им се вратат на царинскиот орган од договорната страна на поаѓање во рок од 30 дена од временскиот рок за ставање на стоката на увид на одредишната царинска испостава, тој орган го информира носителот на постапката и бара тој да обезбеди доказ за правилно завршување на постапката.
17. Испитна постапка.

- 17.1. Кога во рок од 60 дена од временскиот рок за ставање на стоката на увид кај одредишната царинска испостава, појдовната царинска испостава не добила доказ за правилно завршување на постапката, царинскиот орган од договорната страна на поаѓање веднаш ги бара информациите потребни за раздолжување на постапката. Доколку во текот на чекорите од испитната постапка се утврди дека заедничката транзитна постапка не може да се раздолжи, царинскиот орган од договорната страна на поаѓање утврдува дали настанал долг.
Доколку настанал долг, царинскиот орган од договорната страна на поаѓање ги презема следниве мерки:
- го утврдува должникот,
 - ги одредува царинските органи одговорни за известување за долгот.
- 17.2. Доколку пред истекот на тие временски рокови, царинскиот орган од договорната страна на поаѓање добил информација дека заедничката транзитна постапка не била завршена правилно или се сомнева дека станува збор за таков случај, тој ќе го испрати барањето без одлагање.
- 17.3. Испитната постапка, исто така, се започнува ако дополнително било откриено дека доказот за завршување на заедничката транзитна постапка бил фалсификуван и дека испитната постапка е неопходна за да се постигнат целите на точка 17.1 од овој Прилог.
18. Гаранција – Одреден износ.
- 18.1. За примена на член 74 од Додатокот I, носителот на постапката обезбедува дека износот за кој станува збор не го надминува одредениот износ, земајќи ги предвид исто така сите операции за кои постапката сè уште не е завршена.
- 18.2. Носителот на постапката ја информира гарантната царинска испостава кога одредениот износ ќе падне под нивото доволно за покривање на неговите транзитни операции.
19. Потврди за општи гаранции, потврди за изземање од обврската за поднесување на гаранција и ваучери за поединечна гаранција.
- 19.1. Кај појдовната царинска испостава се става на увид следново:
- потврда за општа гаранција на образецот пропишан во Прилог B5 на Додатокот III;
 - потврди за изземање од обврската за поднесување на гаранција на образецот пропишан во Прилог B6 на Додатокот III;
 - ваучер за поединечна гаранција на образецот пропишан во Прилог B3 на Додатокот III.
- 19.2. Поединостите од потврдите и ваучерот се внесуваат во транзитните декларации.

19.3. Рокот на важност на потврдата за општа гаранција или потврдата за изземање од гаранција не смее да надмине пет години. Меѓутоа, тој рок може да биде продолжен од страна на гарантната царинска испостава за уште еден рок не подолг од пет години.

Кога во текот на рокот на важност на потврдата, гарантната царинска испостава е известена дека заради бројни промени потврдата е недоволно читлива и може да биде одбиена од појдовната царинска испостава, гарантната царинска испостава ќе ја поништи потврдата и ќе издаде нова, доколку е соодветно.

Потврдите со рок на важност од две години остануваат во важност. Нивниот рок на важност може да биде продолжен од страна на гарантната царинска испостава за втор рок не подолг од пет години.

19.4. Од датумот на стапување во сила на укинување на одобрието за користење на општа гаранција или укинување и откажување на прифаќањето предвидено во случај на општа гаранција, сите издадени потврди не смеат да се користат за ставање на стоки во заедничка транзитна постапка и ќе бидат вратени од страна на носителот на постапката до гарантната царинска испостава без одлагање.

19.5. Секоја земја ќе и достави на Комисијата информации за средствата со кои може да се идентификуваат потврдите кои остануваат валидни и сè уште не се вратени или кои се декларирани како украдени, изгубени или фалсификувани. Комисијата соодветно ќе ги информира другите земји.

20. Посебни товарници.

20.1. Царинскиот орган може да прифати транзитна декларација надополнета со товарници кои не ги исполнуваат сите барања пропишани во Прилог Б5 на Додатокот III.

Почнувајќи од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, царинскиот орган може да ја прифати транзитната декларација надополнета со товарници кои не ги исполнуваат сите барања пропишани во Анекс Б5а кон Додаток III.

Таквите товарници може да се користат само кога:

- тие се изготвени од компании кои за водење на нивната евиденција користат систем за електронска обработка на податоци;
- се обликувани и пополнети на начин на кој царинскиот орган може да ги користи без потешкотии;
- тие ги вклучуваат, за секое наменување за стока, информациите кои се бараат во Прилог Б5 на Додатокот III.

Почнувајќи од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578, тие ги вклучуваат, за секое наменување за стока, информациите кои се бараат во Анекс Б5а кон Додаток III.

- 20.2. Описните листови изготвени за целите на спроведување на формалностите за испраќање/извоз можат, исто така, да бидат дозволени за користење како товарници според точка 20.1 од овој Прилог, дури и кога ваквите листови се изготвени од компании кои за водење на своите евиденции не користат систем за електронска обработка на податоци.
- 20.3. Носителот на постапка кој за водење на своите евиденции користи систем за електронска обработка на податоци и веќе користи посебни товарници, може исто така да ги користи истите за заеднички транзитни операции кои вклучуваат само еден вид стока, доколку ваквото олеснување е неопходно поради системот на носителот на постапката.
21. Користење на пломби од посебен вид.
Носителот на постапката наспроти насловот „ставени пломби“ во рубрика „Г. Контрола на појдовна испостава“ во транзитната декларација, го внесува бројот и единствените идентификациски ознаки на ставените пломби.
22. Овластен испраќач – првично докажување на автентичност и формалности околу испраќање.
- 22.1. За примената на точките 3 и 5 од овој Прилог, во одобрението се наведува дека рубриката „В. Појдовна испостава“ од транзитната декларација мора:
- да биде однапред заверена со ставен печат од појдовната царинска испостава и потпишана од службено лице од таа испостава, или
 - да биде заверена со посебен печат на овластениот испраќач кој е одобрен од надлежниот орган и со користење на образецот пропишан во Прилог Б9 на Додатокот III. Печатот може однапред да е отпечатен на обрасците кога се користи печатница одобрена за таа цел.
- Овластениот испраќач ја пополнува рубриката со внесување на датумот на кој стоката се испраќа и доделува број на транзитната декларација во согласност со правилата утврдени во одобрението.
- 22.2. Царинскиот орган може да пропише користење на обрасци кои како средство за идентификација содржат посебна ознака за распознавање.
23. Овластен испраќач – Безбедносни мерки кои се применуваат за печатот.
Овластениот испраќач ги презема сите неопходни мерки за безбедно чување на посебните печати или обрасци кои содржат печат на појдовната царинска испостава или посебен печат.
Овластениот испраќач го информира царинскиот орган за безбедносните мерки кои ги презема во согласност со првиот став.
- 23.1. Во случај на злоупотреба од страна на кое било лице на обрасците на кои однапред бил ставен печатот на појдовната царинска испостава или посебен печат, овластениот испраќач е одговорен, без исклучување на било какви кривични постапки, за плаќањето на давачки и други надоместоци кои се

наплативи во конкретна земја во однос на стоката која била превезувана со овие обрасци, освен доколку може да го увери царинскиот орган кој му го издал одобрението дека тој ги имал преземено мерките кои се бараат од него согласно точка 23.

24. Овластен испраќач – Податоци кои се внесуваат на декларацијата.

24.1 Најдоцна до моментот на испраќањето на стоката, овластениот испраќач ја пополнува транзитната декларација и, кога тоа е неопходно, во рубриката 44 го внесува правецот на движење пропишан согласно член 33 став (2) од Додатокот I и во рубрика „Г. Контрола на појдовната испостава“ рокот пропишан согласно член 34 од Додатокот I во рамките на кој стоката треба да се стави на увид кај одредишната царинска испостава, применетите мерки за идентификација и следнава заверка:
„ - Овластен испраќач – 99206“.

24.2. Кога надлежниот орган од договорната страна на поаѓање ја проверува пратката пред нејзиното испраќање, тој ги евидентира констатациите во рубрика „Г. Контрола на појдовната испостава“ од декларацијата.

24.3. По испраќањето, листот број 1 од ЕЦД или примерокот од ТПД без одлагање се испраќа до појдовната царинска испостава согласно правилата утврдени во одобрението. Останатите листови ја придружуваат стоката во согласност со точка 11 од овој Прилог.

25. Овластен испраќач – Изземање од потпис.

25.1. На овластениот испраќач може да му се дозволи од страна на царинскиот орган да не ги потпишува транзитните декларации кои го содржат посебниот печат од Глава II од Дел II од овој Прилог, а кои се изработени со систем за електронска обработка на податоци. Ова изземање се прави под услов овластениот испраќач претходно да му дал писмена гаранција на царинскиот орган дека тој е носител на постапката за сите транзитни операции опфатени со транзитни декларации кои го содржат посебниот печат.

25.2. Транзитните декларации изготвени во согласност со точка 25.1 од овој Прилог ја содржат следната напомена во рубриката наменета за потписот на носителот на постапката:

„ - Изземање од потпис – 99207“.

26. Овластен примач – Обврски.

26.1. Кога стоката пристигнува на местото наведено во одобрението, овластениот примач без одлагање ја информира одредишната царинска испостава за пристигнувањето. Тој го наведува датумот на пристигнување, состојбата на сите ставени пломби и какви било неправилности на листовите бр. 4 и 5 од ЕЦД или на примерокот од ТПД, кои ја придружуваат стоката, и ќе ги достави до одредишната царинска испостава во согласност со правилата утврдени во одобрението.

26.2. Одредишната царинска испостава врши внесување на податоци, предвидени во точка 13 од овој Прилог на листовите бр. 4 и 5 од ЕЦД или на примерокот од ТПД.

ДОДАТОК II
ЦАРИНСКИ СТАТУС НА СТОКА КАКО СТОКА НА УНИЈАТА И ОДРЕДБИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА
ЕВРОТО

Член 1

Овој Додаток ги пропишува правилата за спроведување на одредбите за царинскиот статус на стока како стока на Унијата, како и за употребата на еврото во Конвенцијата и во Додатокот I.

ПОГЛАВЈЕ I
ДОКАЗ ЗА ЦАРИНСКИ СТАТУС ЗА СТОКИ НА УНИЈАТА
ГЛАВА 1
Опфат

Член 2

1. Доказ за царински статус на стока како стока на Унијата во согласност со ова Поглавје може да се обезбеди само доколку стоката на која се однесува доказот се превезува директно од една до друга Договорна страна.
За следново се смета дека се превезува директно од една Договорна страна до друга:
 - (а) стока која се превезува без да поминува преку територијата на трети земји;
 - (б) стока која се превезува преку територијата на една или повеќе трети земји, доколку превозот низ овие земји се врши со еден единствен транспортен документ изготвен во земја која е Договорна страна.

2. Ова Поглавје не се применува на стока која:
 - (а) е наменета за извоз од Договорните страни; или
 - (б) се превезува во согласност со постапките за меѓународен превоз на стока со примена на ТИР карнети, освен кога:

- стоката која треба да биде истоварена во Договорната страна се превезува заедно со стока која треба да се истовари во трета земја; или
 - стоката се превезува од една до друга Договорна страна со минување низ трета земја.
3. Ова Поглавје се применува за стока која се превезува по пошта (вклучувајќи поштенски пакети) од поштенска служба на една Договорна страна до поштенска служба на друга Договорна страна.

ГЛАВА II

Утврдување на царинскиот статус на стока како стока на Унијата

Член 3

Надлежна испостава

За целите на оваа Глава, „надлежна испостава“ значи орган одговорен за потврдување на царинскиот статус на стока како стока на Унијата.

Член 4

Општи одредби

1. Доказот за царинскиот статус на стока како стока на Унијата за стока која не се движи во T2 постапка може да биде обезбеден со еден од документите предвидени со оваа Глава.
2. Документот што се користи за докажување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата може да биде дополнително издаден доколку се исполнети условите за издавање. Во таков случај, на него со црвена боја ќе се внесе следнава напомена:
 - Дополнително издадено – 99210.

Оддел 1

Документ T2L

Член 5

Дефиниција

1. Доказот за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата се обезбедува со издавање на документ T2L, доколку се исполнети подолу наведените услови.
2. T2L документот на себе ја содржи ознаката „T2L“ или „T2LF“.

Член 6
Образец

1. Документот T2L се обезбедува со образец кој одговара на еден од примероците во Конвенцијата за ЕЦД.
2. Образецот може да се надополни, доколку е соодветно, со еден или повеќе дополнителни листови, кои одговараат на примероците од Конвенцијата за ЕЦД, и се составен дел на документот T2L.
3. Товарниците обезбедени во согласност со примерокот од Прилог Б4 од Додатокот III можат да бидат употребени наместо дополнителните листови како описен дел на документот T2L, и стануваат негов составен дел.
4. Обрасците од ставовите 1 до 3 се пополнуваат согласно со Прилог Б5а од Додатокот III. Тие се печатат и пополнуваат на еден од службените јазици на Договорните страни прифатен од надлежните органи.

Член 7
Посебни товарници

1. Кое било лице кое ги задоволува условите од Член 57 од Додатокот I може да биде овластено од надлежните органи на секоја земја наместо товарници да користи листови кои не ги задоволуваат сите услови од Додатокот III.
2. Употребата на таквите листови се дозволува само доколку:

- (a) се изработени од страна на фирми кои за водење на својата евиденција користат интегриран електронски или автоматски систем за обработка на податоци;
 - (б) се изработени и пополнети на таков начин што надлежните органи можат без потешкотии да ги користат;
 - (в) за секое наменување ги содржат информациите кои се бараат со Прилог Б5а кон Додаток III.
3. Описните листи обезбедени со цел извршување на формалности за испраќање/извоз може исто така да се одобрат за користење како товарници согласно став 1, дури и кога таквите листови се подготвени од фирми кои за водење на својата евиденција не користат интегриран електронски или автоматски систем за обработка на податоци.

Член 8

Издавање на образецот T2L

1. Согласно одредбите од Член 19, документот T2L се обезбедува само во еден оригинален примерок.
2. На барање на засегнатото лице, документот T2L и, доколку е потребно, кои било употребени дополнителни листови или товарници, се заверуваат од надлежната испостава. Таквото заверување се состои од следново, кое, по можност, треба да се наведе во рубриката „В. Појдовна испостава“ на документите:
 - (a) за документот T2L, името и печатот на надлежната испостава, потпис на еден од службениците од испоставата, датумот на заверувањето и регистерскиот број или бројот на декларацијата за испраќање или за извоз, кога тоа е потребно;
 - (б) за дополнителниот образец или товарницата, бројот кој се јавува на документот T2L. Бројот се внесува или со печат кој го содржи името на надлежната испостава или рачно. Во вториот случај треба да биде дополнет со службениот печат на наведената испостава.Овие документи му се враќаат на засегнатото лице веднаш по извршувањето на царинските формалностите за испраќање на стоката кон одредишната земја.

Оддел 2

Комерцијални документи

Член 9

Фактура и документ за транспорт

1. Царинскиот статус на стоката како стока на Унијата може да се утврди со приложување на фактура или транспортен документ кој се однесува на оваа стока и кој е во согласност со условите од овој член.
2. Фактурата или транспортниот документот од став 1 треба најмалку да го содржи целото име и адреса на испраќачот или извозникот или на соодветното лице кога тоа лице не е ниту испраќач ниту извозник, бројот и видот, ознаките и референтните броеви на колетите, описот на стоките, бруто масата во килограми, и доколку е неопходно, и броевите на контејнерите.
Засегнатото лице видливо ја става на наведениот документ ознаката „T2L“ или „T2LF“, и неговиот своерачен потпис.
3. Кога формалностите се извршуваат со службени или приватни системи за обработка на податоци, надлежните органи им одобруваат на лицата кои тоа го бараат, потписот од став 2 да го заменат со соодветна техничка направа, користејќи шифри каде што тоа е применливо, кој има иста правна сила како и своерачниот потпис.
Ова олеснување се одобрува само ако се исполнети техничките и административните услови пропишани од надлежните органи.
4. Фактурата или транспортниот документ кои се правилно пополнети и потпишани од засегнатото лице, на негово барање, се заверуваат од страна на надлежната испостава доколку вредноста на стоката надминува 15.000 евра. Таквото заверување ќе го содржи називот и печатот на надлежната испостава, потпис на еден од службениците во испоставата, датумот на заверувањето и регистерскиот број или бројот на декларацијата за испраќање или за извоз, кога тоа е потребно;
5. Одредбите на овој член се применуваат само доколку фактурата или транспортниот документ се однесуваат исклучиво на стока на Унијата.
6. За целите на оваа Конвенција, фактурата или транспортниот документ кои ги исполнуваат условите и формалностите предвидени во ставовите 2 до 5 имаат иста важност како документот T2L.

6. За целите на Член 9 став (4) од Конвенцијата, царинската испостава на земја на заеднички транзит на чија територија стоката влегла со фактура или со транспортен документ со иста важност како документот T2L, може кон документот T2 или T2L што го издава за оваа стока, да приложи заверен примерок или фотокопија од предметната фактура или транспортниот документ.

Член 10

Манифест на бродска компанија

1. Согласно подолу наведените услови, доказот за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата се обезбедува со поднесување на манифест од бродска компанија кој се однесува на стоката.
2. Манифестот ги содржи најмалку следниве информации:
 - (а) називот и целосната адреса на бродската компанија;
 - (б) идентитетот на пловилото;
 - (в) местото и датумот на утовар;
 - (г) местото на истовар.За секоја пратка манифестот треба, исто така, да содржи:
 - (а) повикување на бродскиот товарен лист или друг комерцијален документ;
 - (б) број и вид, ознаки и референтни броеви на колетите;
 - (в) вообичаен трговски опис на стоката со доволно детали потребни за нејзина идентификација;
 - (г) бруто маса во килограми;
 - (д) идентификацискиот број на контејнерите, онаму каде што е соодветно;
 - (ѓ) следниве ознаки за статусот на стоката:
 - буквата „С“ (еднаква на „T2L“) или „F“ (еднаква на „T2LF“) за стока чиј царински статус на стока на Унијата може да биде потврден;
 - буквата „N“ за сета друга стока.
3. На барање на бродската компанија, манифестот правилно пополнет и потпишан од нејзина страна се заверува од надлежните органи. Ова заверување мора да го содржи називот и печатот на надлежната испостава, потпис на еден од службениците во испоставата и датумот на заверувањето.

Оддел 3

Посебни докази за одредени постапки

Член 12

Превоз со ТИР карнети или АТА карнети

1. Кога стоката се превезува со ТИР карнет во еден од случаите опфатени со член 2 став (2) точка (б), или пак со АТА карнет, декларантот може, за потврдување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата согласно одредбите од член 2, ознаката „T2L” или „T2LF” јасно да ја внесе во рубриката резервирана за опис на стоката заедно со негов потпис на сите листови од карнетот кој се користи, пред истиот да биде поднесен кај постојната испостава за заверување. Ознаката „T2L” или „T2LF”, на сите листови каде што е ставен, треба да биде заверен со печат од појдовната царинска испостава и потпишан од надлежниот службеник.
2. Во случај со ТИР карнетот или со АТА карнетот да се опфаќа и стока со статус на стока на Унијата и стока без тој статус, тогаш и двете категории стока одделно се прикажуваат, а ознаката „T2L” или „T2LF” се става така што јасно ќе се однесува единствено на стоката со статус на стока на Унијата.

Член 13

Стока во багаж пренесувана од патник

Кога е потребно да се утврди царинскиот статус на стока како стока на Унијата за стока што ја пренесуваат патниците или што се содржи во нивниот багаж, под услов истата да не е наменета за комерцијална употреба, се смета за стока која има царински статус на стока на Унијата кога:

- (а) е декларирана како стока која има царински статус како стока на Унијата и кога не постои сомневање во однос на точноста на декларацијата;
- (б) или, во други случаи, кога со неа се постапува согласно одредбите од оваа Глава.

Оддел 4

Доказ за царинскиот статус на стока како стока на Унијата обезбеден од овластен издавач

Член 14

Овластен издавач

1. Надлежните органи од секоја земја можат да овластат кое било лице, понатаму именувано како „овластен издавач“, кое ги исполнува условите од член 57 ставот (1), став (2) точката (г) и ставот (6) од Додатокот I, и кое согласно членот 6 предлага царинскиот статус на стоката како стока на Унијата да се утврди со документот T2L, или пак со еден од документите наведени во членовите 9 до 11, понатаму именувани како „комерцијални документи“, да ги користи овие документи без обврска истите да ги поднесе за заверување кај надлежната испостава.
2. Одредбите од членовите 59, 60, 61 став (3) и 62 до 69 од Додатокот I соодветно се применуваат на одобрението наведено во став 1.

Член 15

Содржина на одобрението

Одобрението посебно го утврдува следново:

- (а) испоставата одговорна за претходна проверка на веродостојноста на обрасците кои се користат за соодветните документи, согласно член 16 став (1) точка (а);
- (б) под кои околности овластениот испраќач мора да ја оправда употребата на обрасците;
- (в) исклучените категории или движења на стоката;
- (г) начинот и рокот во кој овластениот издавач мора да ја информира надлежната испостава за таа да може да ги изврши неопходните проверки пред поаѓањето на стоката.

Член 16

Претходна оверка и формалности на поаѓање

1. Одобрението предвидува предната страна на соодветните комерцијални документи, или пак рубриката „В. Појдовна испостава“ на предната страна на обрасците кои се користат за издавање на документот T2L и кои било дополнителни листови, мора да бидат:
 - (а) однапред заверени со печат од појдовната испостава од член 15 став (1) точка (а) и потпишани од службено лице од таа испостава; или

(б) заверени од овластениот издавач со посебен метален печат одобрен од надлежните органи и кој одговара на примероците од Прилог Б9 кон Додатокот III. Печатот може однапред да е отпечатен на обрасците кога печатењето е доверено на печатница одобрена за таа цел.

2. Овластениот издавач ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди безбедно чување на посебните печати и/или обрасци на кои е отпечатен печатот на појдовната испостава или посебниот печат.
Тој ги известува надлежните органи за безбедносните мерки кои ги презема со цел примена на одредбите од претходниот подстав.
3. Во случај на злоупотреба од страна на кое било лице, на обрасците на кои однапред бил ставен печатот на надлежната испостава или посебниот печат, овластениот издавач е одговорен, без исклучување на какви било евентуални кривични постапки, за плаќање на давачки и други надоместоци кои треба да се платат во конкретната земја за стоката која била превезувана со таквите обрасци, освен доколку тој може да ги увери надлежните органи, кои му издале одобрението, дека тој ги имал преземено мерките кои од него се бараат согласно ставот 2.
4. Овластениот издавач го пополнува и потпишува образецот најдоцна до испраќањето на стоката. Дополнително, тој на видно место на употребениот комерцијален документ, или во рубриката резервирана за контрола на појдовната испостава на документот T2L, го внесува називот на надлежната испостава, датумот на пополнувањето на документот, и следнава напомена:
– Овластен издавач.

Член 17

Изземање од потпис

1. Надлежните органи можат на овластениот издавач да му одобрат да не ги потпишува документите T2L или комерцијалните документи на кои има отпечаток од посебниот печат од Прилог Б9 кон Додатокот III, обезбедени преку систем за електронска или автоматска обработка на податоци. Ова одобрение се дава под услов овластениот издавач претходно да дал писмена потврда за преземање на одговорност за правните последици кои произлегуваат од издавањето на сите такви T2L документи или комерцијални документи кои се заверени со посебен печат.

2. Документите T2L или комерцијалните документи обезбедени согласно одредбите од став 1 на местото за потпис на овластениот издавач ја содржат следнава напомена:
 - Изземање од потпис

Член 18

Манифест од бродска компанија испратен преку електронска размена на податоци

1. Надлежните органи од секоја земјите можат да им одобрат на бродските компании да не мора да го обезбедат манифестот кој служи за потврдување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата сè до денот по поаѓањето на пловилото, а во секој случај, пред неговото пристигнување во одредишното пристаниште.
2. Одобрението од став 1 им се дава само на меѓународни бродски компании кои:
 - (а) ги исполнуваат условите од член 57 ставот (1), став (2) точката (г) и ставот (б) на Додатокот I и по исклучок на член 57 став (1) точката (а), бродските компании не мора да бидат основани на територија на Договорна страна доколку таму имаат регионална канцеларија; и
 - (б) користат системи за електронска размена на податоци за пренос на информации помеѓу појдовните и одредишните пристаништа во Договорните страни, и
 - (в) извршуваат значителен број на патувања помеѓу земјите по признаени маршрути.
3. По приемот на барањето, надлежните органи на земјата во која бродската компанија има седиште ги известуваат органите од другите земји на чии територии се наоѓаат појдовните и одредишните пристаништа.

Надлежните органи ја одобруваат поедноставената постапка опишана во став 4 доколку во рок од 45 дена од датумот на известувањето не се прими каков било приговор.

Ова одобрение е со важност во засегнатите земји и се применува само за операции на заеднички транзит остварени помеѓу пристаништата на кои тоа се однесува.
4. Поедноставувањето се применува на следниов начин:
 - (а) од појдовното пристаниште до одредишното пристаниште манифестот се пренесува со систем на електронска размена на податоци;

- (б) бродската компанија во манифестот ги внесува информациите наведени во член 10 став (2);
 - (в) на барање, еден отпечатен примерок од манифестот од системот за размена на податоци се поднесува кај надлежните органи на појдовното пристаниште најдоцна првиот работен ден по поаѓањето на пловилото, а во секој случај, пред тоа да пристигне на одредишното пристаниште;
 - (г) еден отпечатен примерок од манифестот од системот за размена на податоци се поднесува кај надлежните органи на одредишното пристаниште;
 - (д) надлежните органи во појдовното пристаниште вршат контроли врз основа на анализа на ризик;
 - (ѓ) надлежните органи на одредишното пристаниште вршат контроли врз основа на анализа на ризик и, по потреба, релевантните информации од манифестите ги пренесуваат до надлежните органи на појдовното пристаниште за проверка.
5. Без да е во спротивност со одредбите од Поглавје IV од Додатокот I:
- бродската компанија ги информира надлежните органи за сите прекршоци и неправилности;
 - при првата можност надлежните органи во одредишното пристаниште ги известуваат надлежните органи во појдовното пристаниште и органот кој го издал одобрението за сите прекршоци или неправилности.

Член 18а

Манифест за царинска стока

1. Надлежните органи на секоја земја може на бродските компании да им одобрат доказот за царински статус на стока на Унијата да го достават со електронска размена на податоци со манифест за царинска стока што се однесува на стоката.
2. Одобрението од став 1 се дава само на бродски компании кои ги задоволуваат барањата од член 57 став (1) точките (а) и (б) и став (2) точката (г) од Додатокот I.
3. Издавачите кои се овластени да го утврдуваат доказот за царински статус на стока на Унијата преку манифест на бродска компанија како што е наведено во членот 10, можат да издаваат и манифест за царинска стока од овој член.

4. Манифестот за царинска стока ги содржи најмалку информациите наведени во член 10 ставот (2).

Член 19

Обврска за правење копија

Овластениот издавач треба да направи копија од секој комерцијален документ или од секој документ T2L кој е издаден согласно овој Оддел. Надлежните органи ги одредуваат условите според кои копијата од документот се става на увид заради контрола и се чува најмалку три години.

Член 20

Контроли кај овластениот издавач

Надлежните органи можат кај овластените издавачи да извршат каква било контрола која ја сметаат за неопходна. За таа цел овластените издавачи ги обезбедуваат сите неопходни информации и услови.

ГЛАВА III

АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОШ

Член 21

Надлежните органи на засегнатите земјите меѓусебно си помагаат во однос на проверката на веродостојноста и точноста на документите и проверката на исправната примена на постапките кои се користат за докажување на царинскиот статус на стоката како стока на Унијата согласно одредбите на оваа Глава.

ПОГЛАВЈЕ Ia

ОДРЕДБИ ЗА НЕПРОМЕНА НА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКА НА УНИЈАТА ЗА СТОКА КОЈА СЕ ПРЕВЕЗУВА ПРЕКУ КОРИДОР T2

Член 21a

Претпоставка за царински статус на стока на Унијата

1. Стоката со царински статус на стока на Унијата што се превезува со железница може да се движи, без да биде предмет на царинска постапка, од една до друга точка во царинското подрачје на Унијата и да се превезува преку земја на заеднички транзит без промена на нејзиниот царински статус, кога:
 - (а) транспортот на стоката е покриен со единствен транспортен документ издаден во земја-членка на Европската унија;
 - (б) единствениот транспортен документ ја содржи следнава ознака: „Т2-Коридор“;
 - (в) транзитот низ земјата на заеднички транзит се следи со помош на електронски систем во таа земја на заеднички транзит; и
 - (г) железничкиот превозник е овластен од земјата на заедничкиот транзит преку чија територија се транзитира да ја користи постапката Т2-Коридор.

2. Земјата на заеднички транзит ја информира Мешовитата комисија од член 14 од Конвенцијата или работната група формирана од таа Комисија врз основа на став 5 од тој член за модалитетите во врска со системот за електронско следење и за железничките превозници кои се овластени да ја користат постапката од став 1 на овој член.

ПОГЛАВЈЕ II ОДРЕДБИ ВО ВРСКА СО ЕВРОТО

Член 22

1. Противвредноста во националната валута на износите изразени во евра во оваа Конвенција се пресметува со примена на девизниот курс кој е во сила на првиот работен ден од месец октомври, и се применува од 1 јануари следната година.
Доколку за некоја национална валута нема девизен курс на располагање, тогаш се применува курсот од првиот ден кој следи по првиот работен ден во октомври за кој е објавен девизен курс. Доколку по првиот работен ден од месец октомври не е објавен девизен курс, тогаш се применува девизниот курс од последниот ден пред тој датум за кој е објавен девизен курс.

2. Девизниот курс на еврото кој се користи за примена на став 1 е оној кој бил применлив на датумот на кој декларацијата за заеднички транзит за која се користи ваучер или ваучери за поединечна гаранција е прифатена во согласност со член 30 став (2) од Додатокот I.

ДОДАТОК III

ТРАНЗИТНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ТРАНЗИТНИ ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Член 1

Овој Додаток ги опфаќа одредбите, обрасците и примероците потребни за изготвување на декларациите и за пополнување на транзитните придружни документи и другите документи користени во заедничката транзитна постапка во согласност со барањата од Додатоците I и II.

ПОГЛАВЈЕ I

ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА И ОБРАСЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИКА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 2

Транзитна декларација

Транзитната декларација дефинирана во член 21 став (1) од Додаток I соодветствува на структурата и поединостите од Прилог A1 и ќе ги користи шифрите од Прилог A2.

Член 3

Транзитен придружен документ

Транзитниот придружен документ се обезбедува на образецот од Прилог A3. Се изготвува и користи согласно напомената во Прилог A4.

Член 4

Список на наименуванија

Списокот на наменуванија ќе се доставува на образецот наведен во Прилог А5. Се изготвува и користи согласно напомената во Прилог А6.

ПОГЛАВЈЕ II
ОБРАСЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА:
- ДОКАЖУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКА НА УНИЈАТА
- ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПАТНИЦИ
- ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО ЗА ТРАНЗИТ

Член 5

1. Обрасците кои се користат како документи со кои се докажува царинскиот статус на стоката како стока на Унијата се доставуваат на образците пропишани во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додатоци 1 до 4.
2. Обрасците кои се користат како транзитни декларации во текот на постапка за обезбедување на континуитет во работењето за транзит или транзитни декларации за патници се обезбедуваат на образците пропишани во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додаток 1.
3. Процес на самокопирање ќе се применува за внесот на податоци потребни:
 - (а) во случајот на Додатоците 1 и 3, на примероците наведени во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, Додаток 1;
 - (б) во случајот на Додатоците 2 и 4, во примероците наведени во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, Додаток 2.
4. Обрасците се пополнуваат и користат:
 - (а) како документи кои го докажуваат царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, согласно напомената во Прилог Б2;
 - (б) како транзитна декларација за постапката за обезбедување на континуитет во работењето за транзит или за патници, согласно напомената во Прилог Б6.

Во двата случаи потребно е да се применуваат шифрите од Прилозите А2, Б1, Б3 и Б6 онаму каде што е потребно.

Член 6

1. Обрасците се печатат во согласност Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, член 2.
2. Секоја Договорна страна може во горниот лев агол од образецот да испечати сопствен идентификациски знак. Исто така, може да ги испечати и зборовите „ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ“ на местото на зборовите „ ТРАНЗИТ НА УНИЈАТА “. Документите кои ги содржат таквите знаци или една од наведените изрази, ќе бидат прифатени при нивното приложување во друга Договорна страна.

ПОГЛАВЈЕ III

ОБРАСЦИ КОИ НЕ СЕ ЕДИНСТВЕН ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ ИЛИ ТРАНЗИТЕН ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ

Член 7

Товарен лист

1. Обрасците што се користат за изготвување на товарни листови се обезбедуваат на образецот од Прилог Б4. Тие се пополнуваат во согласност со напомената во Прилог Б5.
2. Обрасците се печатат на хартија погодна за пишување, со тежина од најмалку 40 г/м² и доволно цврста да спречи лесно кинење или гужвање при редовна употреба. Бојата на хартијата е по избор на засегнатите страни.
3. Форматот на обрасците е 210 x 297 мм, со максимално дозволено отстапување од 5мм помалку и 8 мм повеќе по должината.

Член 8

Известување за транзитирање

1. Обрасците употребени за известувањето за транзитирање согласно член 22 од Додаток I се доставуваат на образецот даден во Прилог Б8 од овој Додаток.

2. Избришан

3. Избришан

Член 9
Потврда

1. Обрасците за изготвување на потврдите се обезбедуваат на образецот пропишан во Прилог Б10.

2. Избришан

3. Избришан

Член 10
Поединечна гаранција

1. Обрасците кои се користат за ваучерите за поединечна гаранција соодветствуваат на примерокот од Прилог В3.

2. Обрасците се печатат на хартија без механичка маса, погодна за пишување, со тежина од најмалку 55 г/м². На подлогата има испечатено испреплетена шара (guilloche) со црвена боја за откривање на каков било фалсификат направен со механички или хемиски средства. Хартијата е со бела боја.

3. Форматот на обрасците е 148 x 105 мм.

4. На обрасците се наведува називот и адресата на печатницата, или ознака по која може да се идентификува, како и индивидуален број за идентификација.

5. Јазикот што се користи за ваучерите за поединечната гаранција се определува од надлежните органи на земјата во која се наоѓа гарантната испостава.

Член 11

Потврди за општа гаранција и за изземање од гаранција

1. Обрасците за изготвување на потврдите за општа гаранција или за изземање од гаранција, во понатамошниот текст „потврди“, мора да бидат во согласност со примероците од Прилог В5 и Прилог В6. Се пополнуваат согласно напоената во Прилог В7.
2. Потврдите се печатат на бела хартијата без механичка маса, со тежина од најмалку 100 г/м². На подлогата на двете страни треба да има испечатено испреплетена шара (guilloche) за откривање на каков било фалсификат направен со механички или хемиски средства. Позадината треба да биде:
 - зелена за потврдите за гаранција;
 - светло сина за потврдите за изземање од гаранција.
3. Форматот на обрасците е 210 x 148 мм.
4. Договорните страни се одговорни за печатењето на обрасците или нивното печатење. Секоја потврда има сериски број за идентификација.

Член 12

Одредби кои се однесуваат на Поглавје III во целина

1. Обрасците се пополнуваат на машина за пишување или со друг механографски или сличен процес. Обрасците наведени во членовите 7 и 8 може да се пополнат читко во ракопис, со мастило и печатни букви.
2. Обрасците се изготвуваат на еден од службените јазици на Договорните страни кој е прифатлив за надлежните органи на земјата на поаѓање. Оваа одредба не се применува за ваучерите на поединечната гаранција.
3. Доколку е неопходно, надлежните органи на друга земја, во која обрасците се поднесуваат, можат да побараат превод на службениот јазик или на еден од службените јазици на таа земја.

4. Надлежните органи на земјата одговорна за гарантната испостава го одредуваат јазикот кој треба да се користи за потврдите за општа гаранција или за изземање од општа гаранција.
5. Не е дозволено бришења или измена на податоците. Измените се прават со прецртување на погрешните податоци и, онаму каде што е потребно, со додавање на потребните податоци. Секоја вака извршена измена се потврдува од страна на лицето кое ја извршило и задолжително се заверува од надлежните органи.
6. Договорната страна, заради обезбедување поголема безбедност, може да применува посебни мерки во однос на обрасците наведени во ова Поглавје, под услов да добие претходна согласност од другите Договорни страни и тоа да не влијае врз правилното применување на конвенцијата.

ПРИЛОГ А1

ПОЈАСНУВАЧКА БЕЛЕШКА ЗА УПОТРЕБАТА НА ТРАНЗИТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, СО РАЗМЕНА НА ЕРП СТАНДАРДНИ ПОРАКИ (ЕРП ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА)

ПОГЛАВЈЕ I ОПШТО

ЕРП транзитната декларација се поднесува по електронски пат, освен кога со Конвенцијата не е поинаку утврдено.

ЕРП транзитната декларација се заснова на поединостите содржани во Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговијата со стока од 20 мај 1987 година, и кои се однесуваат на различни рубрики од Единствениот царински документ (ЕЦД) согласно овој Прилог и Прилог Б1, и се поврзани со шифри, или, ако е соодветно, се заменети со шифри.

Овој Прилог ги содржи само основните посебни барања, кои се применуваат кога формалностите се извршуваат преку на размена на ЕРП стандардни пораки. Покрај тоа, се применуваат и дополнителните шифри прикажани во Прилог А2. Прилогот Б1 се применува на ЕРП транзитните декларации освен доколку со овој прилог или со Прилог А2 не е поинаку утврдено.

Деталната структура и содржината на ЕРП транзитната декларација се во согласност со техничките спецификации кои надлежните органи ги соопштуваат на носителот на постапката со цел да се обезбеди

правилно функционирање на системот. Овие спецификации се засноваат на барањата кои се пропишани во овој Прилог.

Овој прилог ја опишува структурата на информациите кои се разменуваат. ЕРП транзитната декларација е организирана во групи на податоци, кои содржат податоци. Податоците се групираат на тој начин што формираат врзани логички блокови во рамките на една порака. Расчленувањето на групата на податоци укажува дека групата на податоци зависи од група на податоци на пониско ниво на расчленување.

Соодветниот број на рубриката од ЕЦД-то се наведува, доколку истиот постои.

Поимот „број“ во појаснување за групата на податоци означува колку пати групата на податоци може да се користи во транзитната декларација.

Поимот „вид/должина“ во појаснување на податоците ги означува барањата за видот и должината на податокот. Шифрите за видовите податоци се следниве:

a алфabetски

n нумерички

an алфанумерички.

Бројот кој следи по шифрата ја означува дозволената должина на податокот. Се применува следново:

Изборните две точки пред показателот за должина значат дека податокот нема точно определена должина, туку може да има одреден број на цифри, како што е утврдено со показателот за должина.

Запирка во должината на податокот значи дека податокот може да содржи децимали, бројката пред запирката ја означува вкупната должина на податокот, а бројката по запирката го означува максималниот број на бројки по децималната точка.

ПОГЛАВЈЕ II

ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ ВО ТРАНЗИТНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И СТРУКТУРА НА ЕРП ТРАНЗИТНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

ГЛАВА I

Потребни податоци

Овој Прилог го содржи збирот на податоци подготвен врз основа на Конвенцијата за ЕЦД, кои веројатно ќе бидат побарани од различни земји.

ГЛАВА II

Структура
А. Табела на групи на податоци

ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА

ТРГОВЕЦ испраќач

ТРГОВЕЦ примач

НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА

- ТРГОВЕЦ испраќач

- ТРГОВЕЦ примач

- КОНТЕЈНЕРИ

- ПАКУВАЊЕ

- ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

- ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ

- ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ

ПОЈДОВНА царинска испостава

ТРГОВЕЦ носител на постапката

ЗАСТАПНИК

ТРАНЗИТНА царинска испостава

ОДРЕДИШНА царинска испостава

ТРГОВЕЦ овластен примач

РЕЗУЛТАТ ОД КОНТРОЛА

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ

- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ

ГАРАНЦИЈА

- ОЗНАКА НА ГАРАНЦИЈАТА

- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ ЕУ

- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ

Б. Поединости за податоците во транзитната декларација

ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА

Број: 1

Групата на податоци се користи.

ЛРБ

Вид/должина: ап..22

Се користи локалниот референтен број (ЛРБ). Тој се дефинира на национално ниво и се доделува од страна на корисникот во договор со надлежните органи за да се идентификува секоја поединечна декларација.

Вид на декларација (рубрика 1)

Вид/должина: ап ..5

Податокот се користи.

Задолжително се внесува следново:

(1) За стока за која се бара да се движи во постапката T2: T2 или T2F;

(2) За стока за која се бара да се движи во постапката T1: T1;

(3) За пратките од член 28 од Додаток I: T-;

Вкупен број на наименуванија (рубрика 5)

Вид/должина: п ..5

Податокот се користи.

Вкупен број на колети (рубрика 6)

Вид/должина: п ..7

Користењето на овој податок е факултативно . Вкупниот број на колети е еднаков на збирот од сите „Број на колети“, сите „Број на парчиња“ и вредност „1“ за секое декларирање на „Рефус“.

Земја на испраќање (рубрика 15а)

Вид/должина: а2

Земјата од која стоката се испраќа/извезува.

Податокот се користи доколку е декларирана само една земја на испраќање. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог А2. Во овој случај податокот „Земја на испраќање“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Доколку се декларирани повеќе од една земја на испраќање, овој податок од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Земја на испраќање“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“.

Земја на намена (рубрика 17а)

Вид/должина: а2

Се запишува името на засегнатата земја.

Податокот се користи доколку е декларирана само една земја на намена. Се користат шифрите за земји дадени во Прилог А2. Во овој случај податокот „Земја на намена“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи. Доколку се декларирани повеќе од една земја на намена, овој податок од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Во овој случај се користи податокот „Земја на намена“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“.

Идентитет при поаѓање (рубрика 18)

Вид/должина: an ..27

Користејќи ги шифрите што се пропишани за таа намена, се запишува средството за идентификација, на пример регистарскиот број/броеви или називот, на превозното средство (камион, брод, железнички вагон, воздухоплов) на кое стоката е директно натоварена при ставањето на увид во појдовната царинска испостава. На пример, кога се користат влекач и приколка кои имаат различни регистарски броеви, се запишуваат регистарските броеви и од влекачот и од приколката.

Меѓутоа, кога стоката се превезува во контејнери кои, пак, треба да се превезуваат со превозни средства од патниот сообраќај, тогаш надлежните органи можат да му одобрат на носителот на постапката оваа рубрика да ја остави празна доколку, од логистички причини, на појдовното место е невозможно да се обезбеди идентитетот на превозното средство во времето на подготвување на транзитната декларација, и доколку можат да обезбедат дека соодветните информации во однос на превозното средство ќе бидат дополнително внесени во рубриката 55.

Регистерски број не се запишува доколку стоката се движи по фиксни транспортни инсталации.

Идентитет при поаѓање Шифра за јазик

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот наведена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Националност при поаѓање (рубрика 18)

Вид/должина: a2

Се користат шифрите на земји дадени во Прилог А2.

Користејќи ги шифрите што се пропишани за таа намена, се запишува националноста на превозното средство (камион, брод, железнички вагон, воздухоплов) на кое стоката е директно натоварена при ставањето на увид во појдовната царинска испостава, (или пак националноста на превозното

средство кое обезбедува движечка сила за целината, доколку е составено од повеќе превозни средства). На пример, кога се користат влекач и приколка кои имаат различни регистарски броеви, се запишуваат регистерските броеви и од влекачот и од приколката и националноста на влекачот. Меѓутоа, кога стоката се превезува во контејнери кои, пак, треба да се превезуваат со превозни средства од патниот сообраќај, тогаш надлежните органи можат да му одобрат на носителот на постапката оваа рубрика да ја остави празна доколку, од логистички причини, на појдовното место е невозможно да се обезбеди националноста на превозното средство во времето на подготвување на транзитната декларација, и доколку можат да обезбедат дека соодветните информации во однос на превозното средство ќе бидат дополнително внесени во рубриката 55.

Националноста не се запишува доколку стоката се движи по фиксни транспортни инсталации или по железница.

Во други случаи, декларирањето на националноста е факултативно за Договорните страни.

Контејнер (рубрика 19)

Вид/должина: n1

За внесување на поединостите кои се однесуваат на претпоставената ситуација на границата на Договорната страна на чија територија се наоѓа појдовната царинска испостава, според сознанијата во времето кога стоката била ставена во заедничка транзитна постапка, се користат шифрите кои се предвидени за таа намена.

Се користат следниве шифри:

0: не.

1: да.

Националност при преминување граница (рубрика 21)

Вид/должина: a2

Запишувањето на националноста е задолжително.

Меѓутоа, кога стоката се превезува по железница или пак се движи по фиксни инсталации, не се запишува ништо за регистерски број или националност .

Се користат шифрате за земји дадени во Прилог А2.

Идентитет при преминување граница (рубрика 21)

Вид/должина: an ..27

Со користење на соодветната шифра се запишува видот (камион, брод, железнички вагон, воздухоплов итн.) и средството за идентификација (на пример регистарски број или име) на активното превозно средство (односно на превозното средство кое обезбедува движечка сила) за

кое се претпоставува дека ќе се користи на граничниот премин при излез од Договорната страна во која се наоѓа појдовната царинска испостава, после што следи шифрата за националност на превозното средство, според сознанијата во времето кога стоката била ставена во заедничка транзитна постапка .

Кога се користи комбиниран превоз или превоз со повеќе превозни средства, за активно превозно средство се смета она кое обезбедува движечка сила за целата комбинација. На пример, кога камион се наоѓа на морско пловило, тогаш активно превозно средство е бродот, а пак кога се користи комбинација од влекач и приколка, активно превозно средство е влекачот.

Регистарски број не се запишува кога стоката се превезува по железница или фиксни инсталации.

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

Идентитет при преминување граница Шифра за јазик

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Вид на транспорт при преминување граница (рубрика 21)

Вид/должина: п ..2

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

Начин на транспорт на граница (рубрика 25)

Вид/должина: п ..2

Се користат шифрите определени за таа намена, за запишување на начинот на транспорт за кој се претпоставува дека ќе го обезбеди активното превозно средство на кое стоката ќе ја напушти територијата на Договорната страна во која се наоѓа појдовната царинска испостава.

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

Вид на внатрешен транспорт (рубрика 26)

Вид/должина: п ..2

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни. Треба да се користи согласно објаснувачките забелешка за рубриката 25 содржани во Прилог А2.

Место на утовар (рубрика 27)

Вид/должина: ап ..17

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

Шифра на прифатена локација (рубрика 30)

Вид/должина: ап ..17

Податокот не може да се користи доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку оваа група на податоци не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок, неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката може да се прегледа, во форма на шифра. Податоците „Прифатена локација на стока“/„Шифра на прифатена локација“, „Одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“, не можат да се користат истовремено.

Прифатена локација на стока (рубрика 30)

Вид/должина: ап ..35

Податокот не може да се користи доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку оваа група на податоци не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок, неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката може да се прегледа. Податоците „Прифатената локација на стока“/„Шифра на прифатена локација“, „Одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“, не можат да се користат истовремено.

Прифатена локација на стока Шифра за јазик

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Одобрена локација на стока (рубрика 30)

Вид/должина: ап ..17

Доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ употребата на овој податок е факултативна. Доколку овој податок се користи, неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката може да се прегледа. Доколку групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ не се користи, овој податокот не може да се користи. Податоците „Прифатена локација на стока“/„Шифра на прифатена локација“, „Одобрена локација на стока“ и „Друго царинско место“, не можат да се користат истовремено.

Друго царинско место (рубрика 30)

Вид/должина: ап ..17

Податокот не може да се користи доколку се користи групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“. Доколку оваа група на податоци не се користи, употребата на овој податок е факултативна. Доколку се користи овој податок, неопходно е да се внесе точен податок за местото каде што стоката може да се прегледа. Податоците „Прифатена локација на стока“/„Шифра за

прифатена локација”, „Одобрена локација на стока” и „Друго царинско место”, не можат да се користат истовремено.

Вкупна бруто маса (рубрика 35)

Вид/должина: n ..11,3

Податокот се користи.

Шифра за јазикот на Транзитниот придружен документ

Вид/должина: a2

За одредување на јазикот на Транзитниот придружен документ се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2.

Показател за јазикот на комуникација при поаѓање

Вид/должина: a2

Користењето на шифрата за јазикот од Прилог А2 е факултативно. Доколку овој податок не се користи, тогаш системот ќе го користи стандардниот јазик на појдовната царинска испостава.

Датум на декларација (рубрика 50)

Вид/должина: n8

Податокот се користи.

Место на декларација (рубрика 50)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Место на декларација Шифра за јазик

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

ТРГОВЕЦ испраќач (рубрика 2)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога е деклариран само еден испраќач. Во овој случај групата на податоци „ТРГОВЕЦ испраќач” од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА” не може да се користи.

Назив (рубрика 2)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Улица и број (рубрика 2)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Земја (рубрика 2)

Вид/должина: а2

Се користи шифрата за земјата од Прилог А2.

Поштенски број (рубрика 2)

Вид/должина: ап ..9

Податокот се користи.

Град (рубрика 2)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Назив и адреса Шифра за јазик NAD LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот на називот и адресата (NAD LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2.

Број за идентификација на трговецот (БИТ) (рубрика 2)

Вид/должина: ап ..17

Користењето на овој податок за внесување на бројот на идентификација на трговецот (БИТ) е факултативно за Договорните страни.

ТРГОВЕЦ примач (рубрика 8)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога е деклариран само еден примач и кога податокот „Земја на намена“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ содржи „земја“ како што е дефинирано во Конвенцијата. Во овој случај групата на податоци „ТРГОВЕЦ примач“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

Назив (рубрика 8)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Улица и број (рубрика 8)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Земја (рубрика 8)

Вид/должина: а2

Се користи шифрата за земјата претставена во Прилог А2.

Поштенски број (рубрика 8)

Вид/должина: ап ..9

Податокот се користи.

Град (рубрика 8)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Назив и адреса Шифра за јазик NAD LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот на називот и адресата (NAD LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2.

Број за идентификација на трговецот БИТ (рубрика 8)

Вид/должина: ап ..17

Користењето на овој податок за внесување на бројот на идентификација на трговецот (БИТ) е факултативно за Договорните страни.

НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА

Број: 999

Групата на податоци се користи.

Вид на декларација (ex рубрика 1)

Вид/должина: ап ..5

Овој податок се користи кога шифра „Т-“ е употребена за податокот „Вид на декларација“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“. Во други случаи овој податок не може да се користи.

Земја на испраќање (ex рубрика 15a)

Вид/должина: а2

Земја од која стоката се испраќа/извезува

Податок се користи доколку се декларирани повеќе од една земја на испраќање. Се користат шифрите за земјите дадени во Прилог А2. Податокот „Земја на испраќање“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Доколку е декларирана само една земја на испраќање, тогаш се користи соодветниот податок од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“.

Земја на намена (ex рубрика 17a)

Вид/должина: а2

Податок се користи доколку се декларирани повеќе од една земја на намена. Се користат шифрите за земјите дадени во Прилог А2. Податокот „Земја на намена“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ не може да се користи. Доколку е декларирана само една земја на намена, тогаш се користи соодветниот податок од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“.

Текстуален опис (рубрика 31)

Вид/должина: an ..140

Податокот се користи.

Вообичаениот трговски опис се запишува во секој случај. Овој опис мора да ги содржи сите детали кои се потребни за идентификација на стоката. Доколку постои обврска за пополнување на податокот „Тарифна ознака“, тогаш описот мора да биде изразен доволно јасно за да се овозможи распоредување на стоката. Овој податок, исто така, мора да ги прикаже и поединостите кои се бараат согласно одредени правила (на пример за акцизни давачки). Доколку се користат контејнери, тогаш ознаките за идентификација на контејнерот треба, исто така, да се запишат во оваа рубрика.

Текстуален опис Шифра за јазик LNG

Вид/должина: a2

Шифрата за јазикот наведена во Прилог А2 се користи за утврдување на јазикот (LNG) на соодветното поле за слободен текст.

Реден број на наменување (рубрика 32)

Вид/должина: n ..5

Се наведува редниот број на наменувањето прикажан во списокот на наменувања од податокот „Вкупен број на наменувања“.

Податокот се користи дури и кога бројот „1“ е употребен за податокот „Вкупен број на наменувања“ во групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“. Во ваков случај за овој податок се користи бројот „1“. Секој број на наменување е единствен за целата декларација.

Тарифна ознака (рубрика 33)

Вид/должина: n ..8

Овој податок се користи со најмалку 4 и најмногу 8 цифри.

Оваа рубрика мора да се пополни кога едно исто лице изготвува транзитна декларација во исто време со, или после, царинска декларација која содржи тарифна ознака;

Се внесува шифра за стоката.

Оваа рубрика не мора да се пополнува за транзитните декларации Т2 и Т2F изготвени во земја на заеднички транзит, освен доколку претходната транзитна декларација содржи тарифна ознака.

Доколку содржи, тогаш се користи бројот кој е внесен во соодветната декларација.

Користењето на оваа рубрика во сите други случаи е факултативно.

Бруто маса (рубрика 35)

Вид/должина: п ..11,3

Се запишува бруто масата, изразена во килограми, на стоката опишана во соодветната рубрика 31. Бруто маса е збирна маса на стоката со сета амбалажа, но исклучувајќи ги контејнерите и другата транспортна опрема.

Овој податок е факултативен кога разни видови стока кои се опфатени со една иста декларација се спакувани заедно на таков начин што не е можно да се одреди бруто масата за секој поодделен вид на стока.

Нето маса (рубрика 38)

Вид/должина: п ..11,3

Се запишува нето масата, изразена во килограми, на стоката опишана во соодветниот податок. Нето маса е маса на самата стока без амбалажа.

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

- **ТРГОВЕЦ испраќач (ex рубрика 2)**

Број: 1

Групата на податоци „ТРГОВЕЦ испраќач“ не може да се користи кога е деклариран само еден испраќач. Во овој случај се користи групата на податоци „ТРГОВЕЦ испраќач“ на ниво на „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“

Назив (ex рубрика 2)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Улица и број (ex рубрика 2)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Земја (ex рубрика 2)

Вид/должина: а2

Се користи шифрата за земјата од Прилог А2.

Поштенски број (ex рубрика 2)

Вид/должина: ап ..9

Податокот се користи.

Град (ex рубрика 2)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Назив и адреса Шифра за јазик NAD LNG

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот на називот и адресата (NAD LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2

Број за идентификација на трговецот (БИТ) (ex рубрика 2)

Вид/должина: an ..17

Користењето на овој податок за внесување на бројот на идентификација на трговецот (БИТ) е факултативно за Договорните страни.

- **ТРГОВЕЦ примач (ex рубрика 8)**

Број: 1

Оваа група на податоци се користи кога е деклариран повеќе од еден примач и кога податокот „Земја на намена“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ содржи „земја“ како што е дефинирано во Конвенцијата. Кога се декларира само еден примач, групата на податоци „ТРГОВЕЦ примач“ од групата на податоци „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ не може да се користи.

Назив (ex рубрика 8)

Податокот се користи.

Улица и број (ex рубрика 8)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Земја (ex рубрика 8)

Вид/должина: a2

Се користи шифрата за земјата претставена во Прилог А2.

Поштенски број (ex рубрика 8)

Вид/должина: an ..9

Податокот се користи.

Град (ex рубрика 8)

Вид/должина: an ..35

Податокот се користи.

Назив и адреса Шифра за јазик NAD LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот на називот и адресата (NAD LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2.

Број за идентификација на трговецот БИТ (ex рубрика 8)

Вид/должина: ап ..17

Користењето на овој податок за внесување на бројот на идентификација на трговецот (БИТ) е факултативно за Договорните страни.

- **КОНТЕЈНЕРИ (рубрика 31)**

Број: 99

Оваа група на податоци се користи доколку податокот „Контејнер“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ ја содржи шифрата „1“.

Број на контејнер (рубрика 31)

Вид/должина: ап ..11

Податокот се користи.

- **КОЛЕТИ (рубрика 31)**

Број: 99

Групата на податоци се користи.

Ознаки и броеви на колети (рубрика 31)

Вид/должина: ап ..42

Овој податок се користи кога податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог А2, освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR, или VO) или на „Неспакувано“ (NE, NF, NG). Податокот е факултативна доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри.

Ознаки и број на колети Шифра за јазик LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Вид на колети (рубрика 31)

Вид/должина: ап2

Се користат шифрите за колетите од Прилог А2.

Број на колети (рубрика 31)

Вид/должина: п ..5

Овој податок се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи други шифри дадени во Прилог А2 освен оние за рефус (VQ, VG, VL, VY, VR, или VO) или за „Неспакувано“ (NE, NF, NG). Податокот не може да се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи една од претходно споменатите шифри.

Број на парчиња (рубрика 31)

Вид/должина: n ..5

Овој податок се користи доколку податокот „Вид на колети“ содржи шифра за „Неспакувано“ (NE) дадена во Прилог А2. Овој податок не може да се користи во други случаи.

- **ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ ДОКУМЕНТИ (рубрика 40)**

Број: 9

Се запишува повикување на претходната царинска постапка или пак на кои било соодветни царински документи.

Групата на податоци се користи кога податокот „Вид на декларација“ од групата на податоци „ТРАНЗИТНА ОПЕРАЦИЈА“ или „НАИМЕНУВАНИЕ НА СТОКА“ содржи шифра „Т2“ или „Т2F“, и кога земјата на појдовната царинска испостава е земја на заеднички транзит како што е дефинирано со Конвенцијата.

Вид на претходен документ (рубрика 40)

Вид/должина: an ..6

Доколку групата на податоци се користи, тогаш се користи најмалку една шифра за претходен документ од Прилог А2.

Повикување на претходен документ (рубрика 40)

Вид/должина: an ..20

Се користи повикување на претходниот документ.

Повикување на претходен документ Шифра за јазик LNG

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Дополнување на информација (рубрика 40)

Вид/должина: an ..26

Користењето на овој податок е факултативно за Договорните страни.

Дополнување на информација Шифра за јазик LNG

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

- **ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ (рубрика 44)**

Број: 99

Се запишуваат детали кои се задолжителни според специфичните прописи применливи во земјата на испраќање/извоз заедно со референтните броеви на документите приложени кон декларацијата (на пример бројот на извозната лиценца или дозвола, податоците кои се задолжителни според ветеринарните и фитосанитарните прописи или бројот на коносманот).

Користењето на оваа група на податоци е факултативно за Договорните страни. Доколку оваа група на податоци се користи, ќе се користи најмалку еден од следниве податоци.

Вид на документ (рубрика 44)

Вид/должина: ап ..3

Се користи шифрата од Прилог А2.

Повикување на документ (рубрика 44)

Вид/должина: ап ..20

Повикување на документ Шифра за јазик LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Дополнување на информација (рубрика 44)

Вид/должина: ап ..26

Дополнување на информација Шифра за јазик LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

- **ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ (рубрика 44)**

Број: 99

Користењето на оваа група на податоци е факултативно за Договорните страни. Доколку се користи групата на податоци, тогаш се користи или податокот „Шифра на дополнителна информација“ или податокот „Текст“.

Шифра на дополнителна информација (рубрика 44)

Вид/должина: ап ..3

За запишување на идентификацијата (ознаките) на дополнителните информации се користи шифрата од Прилог А2.

Извоз од ЕУ (рубрика 44)

Вид/должина: n1

Доколку податокот „Шифра на дополнителна информација“ ги содржи шифрите „DG0“ или „DG1“, се користат податоците „Извоз од ЕУ“ или „Извоз од земјата“. Двата податока не можат да се користат истовремено. Во другите случаи податокот не може да се користи. Доколку овој податок се користи, тогаш треба да се користат следниве шифри:

0 = не.

1 = да.

Извоз од земја (рубрика 44)

Вид/должина: a2

Доколку податокот „Шифра на дополнителна информација“ ги содржи шифрите „DG0“ или „DG1“, се користи податокот „Извоз од ЕУ“ или „Извоз од земја“. Двата податока не можат да се користат истовремено. Во другите случаи податокот не може да се користи. Доколку овој податок се користи, тогаш треба да се користат шифрите за земјите од Прилог А2.

Текст (рубрика 44)

Вид/должина: an ..70

Текст Шифра за јазик LNG

Вид/должина: a2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

Појдовна ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА (рубрика В)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

Референтен број (рубрика В)

Вид/должина: an8

Се користи шифрата од Прилог А2.

НОСИТЕЛ НА ПОСТАПКАТА (рубрика 50)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

Број за идентификација на трговецот БИТ (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..17

Овој податок се користи кога групата на податоци „РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛА“ ја содржи шифрата АЗ или кога се користи податокот „РБГ“.

Назив (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..35

Овој податок се користи доколку се користи податокот „БИТ“ и кога другите податоци од оваа група на податоци не му се познати на системот.

Улица и број (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..35

Овој податок се користи доколку се користи податокот „БИТ“ и кога другите податоци од оваа група на податоци не му се познати на системот.

Земја (рубрика 50)

Вид/должина: а2

Шифрата за земјата претставена во Прилог А2 се користи доколку е употребен податокот „ БИТ“ и кога другите податоци од оваа група на податоци не му се познати на системот.

Поштенски број (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..9

Овој податок се користи доколку се користи податокот „ БИТ“ и кога другите податоци од оваа група на податоци не му се познати на системот.

Град (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..35

Овој податок се користи доколку се користи податокот „ БИТ“ и кога другите податоци од оваа група на податоци не му се познати на системот.

Назив и адреса Шифра за јазик NAD LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот на називот и адресата (NAD LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користат соодветните полиња за слободен текст.

ЗАСТАПНИК (рубрика 50)

Број: 1

Групата на податоци се користи доколку носителот на постапката ползува услуги на овластен застапник.

Назив (рубрика 50)

Вид/должина: ап ..35

Податокот се користи.

Својство на застапникот

Вид/должина: а..35

Употребата на овој податок е факултативна.

Својство на застапникот Шифра за јазик LNG

Вид/должина: а2

За утврдување на јазикот (LNG) се користи шифрата за јазикот претставена во Прилог А2, доколку се користи соодветното поле за слободен текст.

(рубрика 50)

ТРАНЗИТНА ЦАРИНСКА испостава (рубрика 51)

Број: 9

Се запишува предвидената царинска испостава за влез во секоја од Договорните страни низ чија територија се транзитира за време на превозот или, доколку операцијата вклучува транзитирање низ територија која не е територија на Договорните страни, царинската испостава на излез преку која превозното средство ќе ја напушти територијата на Договорните страни.

Групата на податоци треба да биде употребена најмалку еднаш доколку се декларирани различни Договорни страни на поаѓање и пристигнување.

Референтен број (рубрика 51)

Вид/должина: аn8

Се користи шифрата претставена во Прилог А2.

ОДРЕДИШНА ЦАРИНСКА испостава (рубрика 53)

Број: 1

Групата на податоци се користи.

Референтен број (рубрика 53)

Вид/должина: аn8

Во прилог А2 посочена е само структурата на шифрата; одредишните царински испостави се наведени во списокот на надлежни испостави (COL на сајтот на EUROPA) за заеднички транзитни операции.

Се користи шифрата претставена во Прилог А2.

ТРГОВЕЦ овластен примач (рубрика 53)

Број: 1

Оваа група на податоци може да се употреби за да се посочи дека стоката ќе се испорача на овластен примач.

Број за идентификација на трговецот овластен примач БИТ (рубрика 53)

Вид/должина: ап ..17

Овој податок се користи за да се внесе бројот за идентификација на трговецот (БИТ).

РЕЗУЛТАТ ОД КОНТРОЛА (рубрика Г)

Број: 1

Оваа група на податоци се користи доколку декларацијата ја поднесува овластен испраќач.

Шифра за резултатот од контрола (рубрика Г)

Вид/должина: ап2

Се користи шифрата А3.

Рок - Датум (рубрика Г)

Вид/должина: п8

Податокот се користи.

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛОМБИ (рубрика Г)

Број: 1

Групата на податоци се користи кога овластениот испраќач поднесува декларација за која во неговото одобрение се пропишува употреба на пломби или кога носителот на постапката е овластен да користи пломби од посебен вид.

Број на пломби (рубрика Г)

Вид/должина: п ..4

Податокот се користи.

- ИДЕНТИТЕТ НА ПЛОМБИ (рубрика Г)

Број: 99

Групата на податоци се користи за идентификација на пломбите.

Идентитет на пломбите (рубрика Г)

Вид/должина: ап ..20

Податокот се користи.

Идентитет на пломбите Шифра на јазик LNG

Вид/должина: а2

Се користи шифрата на јазикот (LNG) претставена во Прилог А2.

ГАРАНЦИЈА

Број: 9

Групата на податоци се користи.

Вид на гаранција (рубрика 52)

Вид/должина: ап1

Се користи шифрата од Прилог А2.

- **ПОВИКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈАТА**

Број: 99

Групата на податоци се користи кога податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“.

Референтен број на гаранција РБГ (рубрика 52)

Вид/должина: ап ..24

Податокот се користи за да се внесе референтниот број на гаранцијата (РБГ) доколку податокот „Вид на гаранција“ ја содржи шифрата „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“. Во овој случај податокот „Повикување на други гаранции“ не може да се користи.

„Референтниот број на гаранција“ (РБГ) го доделува гарантната царинска испостава за идентификација на секоја поединечна гаранција, а неговата структура е изградена на следниов начин:

Пол е	Содржина	Вид на поле	Примери
1	Двете последни цифри од годината на прифаќање на гаранцијата (ГГ)	Нумеричко 2	97
2	Ознака на земјата во која е поднесена гаранцијата (ознака за земја наведена во во Прилог 2)	Алафабетско 2	IT
3	Единствена идентификациска ознака за прифаќањето дадена од страна на гарантната царинска испостава за година и за земја	Алфанумеричко 12	1234AB7889 66
4	Цифра за проверка	Алфанумеричко 1	8
5	Ознака за поединечна гаранција во облик на ваучери (1 буква + 6 цифри)	Алфанумеричко 7	A001017

	или НУЛА за другите видови на гаранција		
--	---	--	--

Полињата 1 и 2 се пополнуваат според погоре наведеното.

За прифаќање на гаранцијата, полето 3 треба да биде пополнето со единствената идентификациска ознака за година и за земја која ја доделува гарантната царинска испостава. Националните управи кои сакаат да го вклучат и референтниот број на гарантната царинска испостава во РБГ, можат за внесување на националниот број на гарантната царинска испостава да ги користат првите шест карактери.

Полето 4 треба да биде пополнето со вредност која служи како цифра за проверка на полињата 1 до 3 од РБГ. Ова поле овозможува да се открие каква било грешка при одредување на првите четири полиња од РБГ.

Полето 5 се користи единствено кога РБГ се однесува на поединечна гаранција во облик на ваучери кои се регистрирани во електронскиот транзитен систем. Во таков случај, ова поле треба да биде пополнето со идентификациската ознака за ваучерот.

Друга ознака за гаранција (рубрика 52)

Вид/должина: an..35

Овој податок се користи кога податокот „Вид на гаранција“ содржи шифри различни од „0“, „1“, „2“, „4“ или „9“. Во овој случај податокот „РБГ“ не може да се користи.

Шифра за пристап

Вид/должина: an4

Овој податок се користи кога е употребен податокот „РБГ“; во други случаи овој податок е факултативен за земјите. Во зависност од видот на гаранцијата, него го издава гарантната испостава, гарантот или носителот на постапката, и се користи за заштита на одредена гаранција.

- ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ (ЕУ)

Број: 1

Не важи за ЕУ (рубрика 52)

Вид/должина: n1

Се користат следниве шифри:

0=не

1=да

- **ОГРАНИЧЕНО ВАЖЕЊЕ НАДВОР ОД ЕУ**

Број: 99

Не важи за други договорни страни (рубрика 52)

Вид/должина: а2

За означување на Договорната страна се користи шифрата на земјата од Прилог А2. Не може да се користи шифра за земја членка на Унијата.

Прилог А2

ДОПОЛНИТЕЛНИ ШИФРИ ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНИОТ ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ

Овој Прилог ќе престане да се применува од датумите определени за надградбата на НКТС наведени во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578.

1. ШИФРИ ЗА ЗЕМЈИ (CNT)

Пол е	Содржина	Вид на поле	Приме р
1	ISO alpha 2 шифра на земја	Алфабетско 2	IT

Се применува „ ISO alpha-2 шифра на земја“, како што е утврдено со ISO - 3166 - 1 од 1997 година, и последователните измени.

XI се употребува за Северна Ирска. Шифрата XI е изборна за договорните страни за податочните елементи земја (рубрика 8 и поранешна рубрика 8) и земја на одредиштето (рубрика 17а и поранешна рубрика 17а).

2. ШИФРА ЗА ЈАЗИКОТ

Се применува шифрирањето ISO alpha 2 како што е утврдено со ISO - 639:1988.

3. ТАРИФНИ ОЗНАКИ (COM)

Пол е	Содржина	Вид на поле	Пример и
1	Шестоцифрена шифра од хармонизираните систем (ХС6)	Нумеричко 6 (порамнето)	010290

		од лево)	
--	--	----------	--

Мора да се внесат шесте цифри од Хармонизираниот Систем (ХС6). За национална употреба тарифните ознаки може да се продолжат до 8 цифри.

4. Избришана

5. ШИФРА ЗА КОЛЕТ

(Препорака на UNECE бр. 21/Rev. 8.1 од 12 јули 2010 година)

Аеросол	АЕ
Амбалажа	РК
Амбалажа картонска, со прегради за шишиња	ИК
Амбалажа, завиткана во хартија	ИГ
Амбалажа, со прозорче	ИЕ
Амбалажа, составна	ИБ
Амбалажа, составна метална	ID
Амбалажа, составна, дрвена	ИА
Амбалажа, составна, пластична	IC
Амбалажа, цевчеста	IF
Амбула, заштитена	АР
Амбула, незаштитена	АМ
Атомизер (распрскувач)	АТ
Багаж	ЛЕ
Бала, компримирана	ВЛ
Бала, некомпримирана	ВН
Балон (сад) плетен, заштитен	СР
Балон (сад) плетен, незаштитен	СО
Балон, заштитен	ВР
Балон, незаштитен	ВФ
Блок	ОК

Бобина	SO
Бокал	JG
Боца за плин	GB
Буре	DR
Буре (190 литри)	TI
Буре алуминиумско, со капак кој може да се извади	QD
Буре алуминиумско, со капак кој не може да се извади	QC
Буре големо (1144,98 литри)	TO
Буре големо (490,96 л)	BU
Буре големо (238 или 286 литри)	HG
Буре за вино, пиво	CK
Буре мало (од 45,36 кг)	KG
Буре од влакна	1G
Буре од шпертплоча	1D
Буре пластично, со капак кој може да се извади	QG
Буре пластично, со капак кој не може да се извади	QF
Буре челично, со капак кој може да се извади	QB
Буре челично, со капак кој не може да се извади	QA
Буре, алуминиумско	1B
Буре, дрвено	1W
Буре, дрвено, со капак кој може да се извади	QJ
Буре, дрвено, со чеп	QH
Буре, железно	DI
Буре, за масло или маст (40 литри)	FI
Буре, пластично	IH
Буре, челично	1A
Бутин за млеко	CC
Ведро	PL

Взаемно определено	ZZ
Возило	VN
Вретено	SD
Вреќа	SA
Вреќа голема, повеќепреградна	MS
Вреќа од јута	JT
Вреќа од рогозина	MT
Врзоп	BH
Гајба	CR
Гајба врамена	FD
Гајба, дрвена	8B
Гајба за млеко	MC
Гајба за овошје	FC
Гајба за пиво	CB
Гајба за рефусна стока, дрвена	DM
Гајба за рефусна стока, картонска	DK
Гајба за рефусна стока, пластична	DL
Гајба за шишиња, подлога за шишиња	BC
Гајба метална	MA
Гајба плитка	SC
Гајба, повеќеслојна, дрвена	DB
Гајба, повеќеслојна, карбонирана	DC
Гајба, повеќеслојна, пластична	DA
Гардеробер	FO
Греда	GI
Греда во сноп/врзоп/страк	GZ
Грне, пластично	3H
Грне, челично	3A

Гума	TE
Даска	PN
Даска во сноп/врзоп/страк	PZ
Единка	UN
Закачалка	HN
Инготи	IN
Инготи во сноп/врзоп/страк	IZ
Када	TB
Када, со капак	TL
Калем	BB
Канваз (платно)	CZ
Канистер	CI
Капсула	AV
Картон	CT
Касета (патрон)- <i>cartridge</i>	CQ
Кафез	CG
Кафез, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	DG
Кафез, за прекривање	CW
Кеса	BG
Кеса еластична	FB
Кеса од ткаена пластика	5H
Кеса, голема	ZB
Кеса, еластична амбалажа	FX
Кеса, јутена	GY
Кеса, пластична	EC
Кеса, повеќеслојна	MB
Кеса, полиетиленска	44
Кеса, со вткаена пластика, без внатрешен слој/обвивка	XA

Кеса, со вткаена пластика, водоотпорна	XC
Кеса, со вткаена пластика, заштитена против просејување	XB
Кеса, со пластичен слој	XD
Кеса, супер голема	43
Кеса, текстилна	5L
Кеса, текстилна, без внатрешен слој/обвивка	XF
Кеса, текстилна, водоотпорна	XH
Кеса, текстилна, заштитена против просејување	XG
Кеса, хартиена	5M
Кеса, хартиена, повеќеслојна	XJ
Кеса, хартиена, повеќеслојна, водоотпорна	XK
Кеса, џамбо	JB
Клопче	AL
Коверт	EN
Ковчег	CH
Ковчег патнички	TR
Количка за во продавница	FW
Комбинирано пакување, пластична кутија во алуминиумска гајба	YD
Комбинирано пакување, пластична кутија во алуминиумско буре	YC
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од влакна	YJ
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од пластика	YL
Комбинирано пакување, пластична кутија во буре од шпертплоча	YG
Комбинирано пакување, пластична кутија во дрвена	YF

кутија	
Комбинирано пакување, пластична кутија во кутија од даски од влакна	YK
Комбинирано пакување, пластична кутија во кутија од шпертплоча	YH
Комбинирано пакување, пластична кутија во цврсто пластично пакување	YM
Комбинирано пакување, пластична кутија во челичен сандак	YB
Комбинирано пакување, пластична кутија во челично бауре	YA
Комбинирано пакување, стаклена кутија во алуминиумска гајба	YR
Комбинирано пакување, стаклена кутија во алуминиумско буре	YQ
Комбинирано пакување, стаклена кутија во буре од влакна	YW
Комбинирано пакување, стаклена кутија во буре од шпертплоча	YT
Комбинирано пакување, стаклена кутија во дрвена кутија	YS
Комбинирано пакување, стаклена кутија во кошница исплетена од гранки	YV
Комбинирано пакување, стаклена кутија во кутија од даски од влакна	YX
Комбинирано пакување, стаклена кутија во пластично пакување кое може да се проширува	YY
Комбинирано пакување, стаклена кутија во цврсто пластично пакување	YZ
Комбинирано пакување, стаклена кутија во челичен	YP

сандак	
Комбинирано пакување, стаклена кутија во челично буре	YN
Комплет	KI
Конзерва, правоаголна	CA
Конзерва, со рачка и отвор	CD
Конзерва, цилиндрична	CX
Контејнер за рефус со средна големина	WA
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски	WD
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски, за течна состојба	WL
Контејнер за рефус со средна големина, алуминиумски, под притисок над 10 kPa	WH
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран	ZS
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, за течна состојба	ZR
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, за цврста состојба	ZL
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, под притисок	ZN
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, крута пластика, за течна состојба	ZQ
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, за цврста состојба	ZM
Контејнер за рефус со средна големина, комбиниран, совитлива пластика, под притисок	ZP
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога, за цврста состојба	ZF
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога, под притисок	ZH

Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, без подлога	ZK
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, за цврста состојба	ZD
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, под притисок	ZG
Контејнер за рефус со средна големина, крута пластика, со конструкциска опрема, за течна состојба	ZJ
Контејнер за рефус со средна големина, метален	WF
Контејнер за рефус со средна големина, метален за течна состојба	WM
Контејнер за рефус со средна големина, метален, под притисок над 10 kPa	WJ
Контејнер за рефус со средна големина, метален, различен од челик	ZV
Контејнер за рефус со средна големина, од даски од влакна	ZT
Контејнер за рефус со средна големина, од шпертплоча	WY
Контејнер за рефус со средна големина, пластичен слој	WS
Контејнер за рефус со средна големина, повеќеслоен, водоотпорен	ZC
Контејнер за рефус со средна големина, природно дрво	ZW
Контејнер за рефус со средна големина, природно дрво со внатрешен слој/ обвивка	WU
Контејнер за рефус со средна големина, реконструирано дрво	ZY
Контејнер за рефус со средна големина, реконструирано дрво, со внатрешна обвивка	WZ
Контејнер за рефус со средна големина, свитлив	ZU

Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, необоен/без обвивка	WN
Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, обоен и со обвивка	WR
Контејнер за рефус со средна големина, со вткаена пластика, со обвивка	WQ
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен без обвивка	WT
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, со вткаена пластика, со обвивка	WP
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, обоен	WV
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, обоен и со обвивка	WX
Контејнер за рефус со средна големина, текстилен, со обвивка	WW
Контејнер за рефус со средна големина, хартиен, повеќеслоен	ZA
Контејнер за рефус со средна големина, челичен	WC
Контејнер за рефус со средна големина, челичен, за течна состојба	WK
Контејнер за рефус со средна големина, челичен, под притисок над 10 kPa	WG
Контерјнер за рефус со средна големина, од шперплоча	ZX
Контејнер за рефусен товар, со средна големина, од тврда пластика	AA
Контејнер за храна	FT
Контејнер, метален	ME
Контејнер, надворешен	OU
Контејнер, прилагодлив	1F

Контејнер, осумаголен	OT
Контејнер со запремина од еден bucket (околу 18 литри)	BJ
Контејнер со запремина од еден барел	BA
Контејнер со запремина од еден барел, дрвен	2C
Контејнер со запремина од еден галон	GL
Контејнер со отчитување на определена доза - <i>Dispenser</i>	DN
Контејнер, кој на друг начин не е одреден како опрема за транспорт	CN
Конус, корнет	AJ
Корито	BI
Котел (голем сад)	VA
Котур	CL
Котур за филмска лента	FP
Кош плетен	CE
Кошница	BK
Кошница за животни	PF
Кошница со поклопец	HR
Кошница, мала	PJ
Кошница, со рачка, дрвена	HB
Кошница, со рачка, картонска	HC
Кошница, со рачка, пластична	HA
Куп (поголема количина)	LT
Кутија	BX
Кутија за кибрит	MX
Кутија за чај	TC
Кутија лимена (лименка)	TN
Кутија на расклопување	NS
Кутија обвиткана со влакна	4G

Кутија од летви (скелетна)	SK
Кутија од морска пена	SE
Кутија од природно дрво	4C
Кутија од реконструирано дрво	4F
Кутија од шперплоча	4D
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>)	PU
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>) која содржи хоризонтално наредени рамни предмети	GU
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), двослоен без поклопец, дрвен	DX
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), двослоен без поклопец, картонски	DY
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), двослоен без поклопец, пластичен	DW
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), еднослоен без поклопец, дрвен	DT
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), еднослоен без поклопец, картонски	DV
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), еднослоен без поклопец, пластичен	DS
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), еднослоен без поклопец, полистиренски	DU
Кутија плитка (послужавник- <i>tray</i>), тврда, со капак и можност за подредување една врз друга	IL
Кутија, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	DH
Кутија, алуминиумска	4B
Кутија, дрвена, природно дрво, обична	QP
Кутија, дрвена, природно дрво, со филтер сидови	QQ
Кутија, за течности	BW

Кутија, пластична	4H
Кутија, пластична, растеглива	QR
Кутија, пластична, тврда	QS
Кутија, челична	4A
Куфер	CF
Куфер рачен	SU
Леген	BM
Лист	ST
Лист метален	SM
Лист од картон	CM
Лист пластичен, за завиткување	SP
Листови во сноп/врзоп/страк	SZ
Лифтван (дрвен или метален контејнер за пакување на стоки за домаќинско или лични ствари)	LV
Лонец	PT
Макара	RL
Мрежа	NT
Мрежа за овошје	RT
Мрежа, цилиндрична, пластична	NU
Мрежа, цилиндрична, текстилна	NV
Навртка	LU
Не е за употреба	NA
Незатворено	UC
Неспакувано или распакувано	NE
Неспакувано или распакувано, единечни единици	NF
Неспакувано или распакувано, повеќекратни единици	NG
Носач	TS
Обвивка челична	SV

Пакет	PC
Пакетче	PA
Пакување вакумско	VP
Пакување за првоз со комбе (“vanpack”)	VK
Пакување обвиткано во стегната топлотна фолија	SW
Палета	PX
Палета, 100 x 110 см	AN
Палета, AC 4068-1993	OD
Палета, СHER 100 x 120 см	OC
Палета, СHER 40 см * 60 см	OA
Палета, СHER 80 см * 120 см	OB
Палета, ISO T11	OE
Палета, дрвена	8A
Палета, кутијаста	PB
Палета, модуларна, со прстени 80 x 100 см	PD
Палета, модуларна, со прстени 80 x 120 см	PE
Палета, модуларна, со составници 80 см x 60 см	AF
Палета, обвиткана во стегната топлотна фолија	AG
Палета, Triwall	TW
Парче	PP
Платформа со неспецифицирана тежина или димензија	OF
Плоча	BD
Плоча во сноп/врзоп/страк	BY
Плоча, метална/стаклена	PG
Плоча, метална/стаклена во сноп/врзоп/страк	PY
Појас	B4
Покривка	CV
Полица	RK

Полица, закачалка за облека	RJ
Потпирач	SI
Прачка	BR
Прачки во сноп/врзоп/страк	BZ
Прстен	RG
Рамка	FR
Резервоар, еластичен	FE
Резервоар контејнер, за течности и гасови во рефус	TG
Резервоар, правоаголен	TK
Резервоар, цилиндричен	TY
Рефус, гас (при 1031 mbar и 15°C)	VG
Рефус, метален отпад	VS
Рефус, тврда состојба, големи делови (“грутки”)	VO
Рефус, тврда состојба, зрнаста состојба (“зрна”)	VR
Рефус, тврда состојба, ситни честички (“прав”)	VY
Рефус, течен гас (при невообичаени температури/притисок)	VQ
Рефус, течна состојба	VL
Ролна	RO
Сад, дрвен	AD
Сад завиткан во пластика	MW
Сад од влакна	AB
Сад од хартија	AC
Сад рачен пренослив, пластичен, со капак кој може да се извади	QN
Сад рачен пренослив, пластичен, со капак кој не може да се извади	QM
Сад рачен пренослив, превоаголен	JC
Сад рачен пренослив, со капак кој може да се извади	QL

Сад рачен пренослив, со капак кој не може да се извади	QK
Сад рачен пренослив, цилиндричен	JY
Сад, метален	MR
Сад, пластичен	PR
Сад, со покрив на преклоп (Clamshell)	AI
Сад, стаклен	GR
Сандак	CS
Сандук, дрвен	7B
Сандук за во кола	7A
Сандак мртовечки	CJ
Сандак со плетена подлога	ED
Сандак со плетена подлога, дрвен	EE
Сандак со плетена подлога, картонски	EF
Сандак со плетена подлога, метален	EH
Сандак со плетена подлога, пластичен	EG
Сандак, изотермичен	EI
Сандак, челичен	SS
Свиток	BT
Сет	SX
Слаб	SB
Сложено пакување, пластичен сад	6H
Сложено пакување, стаклен сад	6P
Сноп	BE
Сноп, дрвен	8C
Стомна	PH
Тава	P2
Табла	T1
Тегла	JR

Топка	AL
Торба	PO
Торба, багажна	TT
Торбичка со ароматични билки	SH
Трупец (труп на дрво)	LG
Трупци во сноп/врзоп/страк	LZ
Туба	TU
Туба, во сноп/страк	TZ
Туба, со млазница	TV
Хартија преградна (измеѓу)	SL
Цевка	PI
Цевка склоплива	TD
Цевки, во сноп/врзоп/страк	PV
Цилиндар	CY
Чаура	SY
Чаша	CU
Шипка	RD
Шипки во сноп/врзоп/страк	RZ
Шише големо, со плетена обвивка, заштитено	DP
Шише големо, со плетена обвивка, незаштитено	DJ
Шише за во џеп (пљоска)	FL
Шише стаклено исплетено со гранки	WB
Шише, заштитено, крушковидно	BV
Шише, заштитено, цилиндрично	BQ
Шише, незаштитено, крушковидно	BS
Шише, незаштитено, цилиндрично	BO
Шишенце за лекови	VI

6. ШИФРА ЗА ПРЕТХОДЕН ДОКУМЕНТ

Се применуваат следниве шифри:

- T2 = Транзитна декларација со која се покрива заедничка транзитна постапка за стока на Унијата.
T2F = Транзитна декларација со која се покрива заедничка транзитна постапка за стока на Унијата што доаѓа од или оди кон дел од царинското подрачје на Унијата во кое не се применуваат правилата на Унијата за данокот на додадена вредност.
T2CIM = Стока на Унијата превезувана со товарен лист ЦИМ.
T2TIR = Стока на Унијата превезувана со ТИР карнет.
T2ATA = Стока на Унијата превезувана со АТА карнет.
T2L = Единствен царински документ со кој се докажува царинскиот статус на стоката како стока на Унијата.
T2LF = Единствен царински документ со кој се докажува царинскиот статус на стоката како стока на Унијата при размената која се врши помеѓу делови од царинското подрачје на Унијата кои ги применуваат правилата на Унијата поврзани со данокот на додадена вредност и деловите на тоа подрачје кои не ги применуваат овие правила.
T1 = Транзитна декларација со која се покрива заедничка транзитна постапка за стока која нема статус на стока на Унијата.

*..... =.....

* кој било друг претходен документ (ап..5)

7. ШИФРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ/ПОТВРДИ

(Нумерички шифри извадени од директориумот на ОН за електронска размена на податоци за потребите на администрацијата, трговијата и транспортот 1997б: Список на шифри за податочен елемент 1001, документ/ име на порака, шифрирано).

Уверение за исправност		2
Уверение за квалитет		3
Уверение за движење на стока А.ТР.1		18
Контејнерска листа		235
Пакинг листа		271
Проформа фактура		325

Комерцијална фактура		380
Интерен товарен лист		703
Мастер товарница		704
Товарница		705
Интерна товарница		714
SMGS товарен лист (железница)		722
Патен товарен лист		730
Авионски товарен лист		740
Мастер авионски товарен лист		741
Поштенска спроводница (поштенски пакети)		750
Документ за мултимодален/комбиниран транспорт (општ)		760
Карго манифест		785
Список на пратки (Бордеро)		787
Транзитна декларација Т		820
Транзитна декларација Т1		821
Транзитна декларација Т2		822
Транзитна декларација Т2L		825
Декларација за извоз на стока		830
Фитосанитарно уверение		851
Санитарно уверение		852
Ветеринарно уверение		853
Уверение за потекло		861
Изјава за потекло		862
Уверение за преференцијално потекло		864
Уверение за потекло, форма А (GSP)		865
Дозвола за увоз		911
Карго декларација (пристигнување)		933

Дозвола во случај на ембарго		941
Образец TIF		951
ТИР карнет		952
Уверение за движење ЕУР.1		954
АТА карнет		955
Друго		ZZZ

8. ШИФРИ ЗА НАЧИНИ НА ТРАНСПОРТ, ПОШТЕНСКИ И ДРУГИ ПРАТКИ:

А. Шифра со една цифра (задолжителна);

Б. Шифра со две цифри (втората цифра е факултативна за Договорните страни).

А	Б	Ознака за
1	10	Поморски транспорт
	12	Железнички вагон на поморски пловен објект
	16	Моторно возило на поморски пловен објект
	17	Приколка или полу-приколка на поморски пловен објект
	18	Пловило за внатрешен воден сообраќај на поморски пловен објект
2	20	Железнички транспорт
	23	Моторно возило на железнички вагон
3	30	Патен транспорт
4	40	Воздушен транспорт
5	50	Поштенски пратки
7	70	Фиксни транспортни инсталации
8	80	Внатрешен воден транспорт
9	90	Сопствен погон

9. ШИФРИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ/ШИФРА ЗА ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ

Се применуваат следниве шифри:

DG0 = Извоз од една земја на заеднички транзит врз кој се применува ограничување или извоз од Унијата врз кој се применува ограничување.

DG1 = Извоз од една земја на заеднички транзит врз кој се применуваат давачки или извоз од Унијата врз кој се применуваат давачки.

DG2 = Извоз.

Може да се дефинираат и дополнителни посебни шифри на ниво на национален домен.

10. ШИФРИ ЗА ГАРАНЦИИ

Применливи се следниве шифри:

Ситуација	Шифра	Други информации
За изземање од гаранција (член 53 од Додаток I)	0	-Број на потврдата за изземање од гаранција
За општа гаранција	1	-Број на потврдата за општа гаранција -Гарантна испостава
За поединечна гаранција од гарант	2	-Бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата -Гарантна испостава
За поединечна гаранција со готовински депозит	3	
За поединечна гаранција во форма на ваучери	4	-Бројот на ваучерот за поединечна гаранција
За изземање од гаранција (член 11 од Додаток I)	6	
За изземање од гаранција согласно договор (член 10 став (2) точка (а) од Конвенцијата)	A	
За изземање од гаранција за патувањето помеѓу појдовната царинска испостава и транзитната царинска испостава (член 10 став (2))	7	

точка (б) од Конвенцијата)		
За поединечна гаранција од видот од точка 3 од Прилог I на Додаток I	9	- Бројот на потврдата за прифаќање на гаранцијата - Гарантна царинска испостава

Шифри за земјите

Се применуваат шифрите усвоени за рубрика 51.

11. РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА (COR)

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	Означувач за земјата на која ѝ припаѓа царинската испостава (види CNT)	Алфабетско 2	IT
2	Национален број за царинската испостава	Алфанумеричко 6	0830AB

Поле 1 како што е објаснето погоре.

Поле 2 треба да биде слободно пополнето со алфанумеричка шифра од шест карактери. Овие шест карактери им овозможуваат на националните администрации да утврдат хиерархиска поделба на царинските испостави, доколку е потребно.

Одредишните царински испостави се наведени на Списокот на надлежни испостави (COL на веб страната на EUROPA) за операциите на заеднички транзит.

Прилог АЗ

ПРИДРУЖЕН ГРАНИЧЕН ДО	А	2 Испраќач/Извозник	Бр	1 РЕЖИМ	РБД	
		3 Обрасци	4 Товарници			
		5 Наименувања	6 Вкупно колет			
		8 Примач	Бр	Повертна копија да се испрати до испоставата		
А	15 Земја на испраќање/извоз			17 Одредишна земја		
	18 Идентитет и националност на транспортното средство при поаѓање			16 Други неагоди за време на превоз	9 ЗАБЕРКА ОД НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ	
31 Колет и оглец на стока	Ознаки и броеви, број(еви) на контејнер, број и вид	32 Наименува	Бр	33 Тарифна ознака		
44 Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренја			35 Бруто маса (kg)			
			36 Чето маса (kg)			
			40 Збирна декларација/преткоден документ			
55 Претовар	Место и земја: Идент. и национ. на ново трансп. средство: Конт. [] (1) Идентитет на нов контејнер: (1) Внесете 1 за ДА и 0 за НЕ.	Место и земја: Идент. и национ. на ново трансп. средство: Конт. [] (1) Идентитет на нов контејнер: (1) Внесете 1 за ДА и 0 за НЕ.				
Г ЗАБЕРКА ОД НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ	Нови пломби: Број: _____ идентитет: _____ Потпис: _____ Печат: _____ <input type="checkbox"/> Податоците се веќе внесени во системот	Нови пломби: Број: _____ идентитет: _____ Потпис: _____ Печат: _____ <input type="checkbox"/> Податоците се веќе внесени во системот				
60 Главен обврзник	Бр	В ПОЈДОВЈНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА				
61 Предвидена царински испостави на транзит (и земји)						
62 Гаранцијата не важи за			Цифра	63 Одредишна царинска испостава (и земја)		
Г КОНТРОЛА ОД ПОЈДОВНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА	Резултат: Прикачени пломби: Број: идентитет: Временски рок (датум):		Г КОНТРОЛА ОД ОДРЕДИШНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА Датум на пристигнување Преглед на пломби Забелешки	Повертна копија испратена на по регистрирање со Бр. _____ Потпис: _____ Печат: _____		

ПРИЛОГ А4

ПОЈАСНУВАЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ И ПОЕДИНОСТИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ТРАНЗИТНИОТ ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ

Појаснувачки забелешки за пополнување на транзитниот придружен документ

Хартијата за транзитниот придружен документ може да биде во зелена боја.

Транзитниот придружен документ се печати врз основа на податоците издвоени од транзитната декларација, изменети по потреба од страна на носителот на постапката и/или потврдени од страна на појдовната царинска испостава, и се пополнува со:

1. ГРБ (главен референтен број)

Информациите се внесуваат во алфанумеричка форма со 18 цифри според следниов модел:

Поле	Содржина	Вид на поле	Пример
1	Последните две цифри од годината на формалното прифаќање на транзитното движење (ГГ)	Нумеричко 2	97
2	Ознака за идентификација на земјата во која започнало движењето (шифра на земја пропишана во Прилог А2)	Алфабетско 2	IT
3	Единствена ознака за идентификација на транзитното движење по година и земја	Алфанумеричко 13	9876AB8890123
4	Цифра за проверка	Алфанумеричко 1	5

Полињата 1 и 2 се пополнуваат според погоре наведеното.

Поле 3 се пополнува со ознака за идентификација на транзитната трансакција. Националните царински управи го определуваат начинот на користење на ова поле, а секоја транзитна трансакција извршена во текот на годината во дадената земја треба да биде означена со единствен број. Националните управи кои сакаат во РБД да го внесат референтниот број на царинските органи можат, за внесување на националниот број на испоставата, да ги користат првите 6 карактера.

Поле 4 се пополнува со вредност која претставува контролна цифра за целиот РБД. Ова поле овозможува да се воочи грешка во внесувањето на целосниот РБД.

РБД, исто така, се печати и во форма на бар код со употреба на стандардот „шифра 128“, сет на карактери „В“.

2. Рубрика З:

- прва подрубрика: сериски број на тековниот отпечатен лист;
- втора подрубрика: вкупен број на отпечатени листови (вклучувајќи списоци на именување);
- не се користи кога има само едно именување.

3. Во просторот десно од рубриката 8:

Името и адресата на царинската испостава во којашто се враќа повратната копија на транзитниот придружен документ кога се користи постапка за обезбедување на континуитет во работењето за транзит.

Секое повикување на „главен обврзник“ се подразбира дека се однесува на „носител на постапката“.

4. Рубрика В:

- Име на појдовната царинска испостава;
- Референтен број на појдовната царинска испостава;
- Датум на прифаќање на транзитната декларација;
- Име и број на одобрение за овластениот испраќач (доколку постои).

5. Рубрика Г:

- резултати од контрола;
- ставени пломби или ознаката „- - “ за идентификација на „Измемање - 99201“;
- ознака „Задолжителен правец на движење“, доколку е соодветно.

Транзитниот придружен документ не смее да се менува ниту во него смее да се вршат додавања или бришења, освен ако не е поинаку наведено со Конвенцијата.

6. Формалности при патување

Од моментот кога стоката ја напушта појдовната царинска испостава до моментот кога пристигнува во одредишната царинска испостава, можно е некои детали да треба да бидат додадени на транзитниот придружен документ со кој се придружува стоката. Овие детали се однесуваат на транзитната операција и треба да бидат внесени од страна на превозникот кој е одговорен за превозното средство на кое е натоварена стоката и кога соодветните активности се извршени. Овие

поединости можат да бидат додадени рачно и читливо, и во тој случај внесувањето се врши со мастило и големи печатни букви.

Се потсетуваат превозниците дека стоката смее да се претовара само по добиено одобрение од страна на надлежните органи на земјата на чија територија треба да се изврши претоварот.

Доколку тие органи сметаат дека предметната заедничка транзитна операција може да продолжи по редовен пат, тие, откако ги презеле неопходните чекори, ги заверуваат транзитните придружни документи.

Царинските органи од транзитната царинска испостава или од одредишната царинска испостава, во зависност од случајот, се обврзани во системот да ги внесат податоците кои биле додадени на транзитниот придружен документ. Податоците можат да бидат внесени исто така и од страна на овластен примач.

Рубрики и активности во тој поглед:

- Претовар: употреба на рубрика 55.

Рубрика 55: Претовар

Превозникот е должен да ги пополни првите три реда од оваа рубрика кога во текот на предметната операција стоката е претоварена од едно превозно средство на друго или од еден контејнер на друг.

Меѓутоа, во случај кога стоката се превезува во контејнери кои се превезуваат со патни возила, царинските органи можат да му одобрат на носителот на поставката да ја остави непополнета рубриката 18 кога логистичките услови на точката на поаѓање не дозволуваат утврдување на идентитетот и националноста на превозните средства во моментот на изготвување на транзитната декларација, и кога можат да обезбедат дека соодветните информации во однос на транспортните средства дополнително се внесуваат во рубриката 55.

- Други незгоди: употреба на рубрика 56.

Рубрика 56: Други незгоди при превоз

Рубриката се пополнува согласно тековните обврски во однос на транзитот.

Дополнително, во случаите кога стоката е натоварена на полуприколка и влекачот се заменува во текот на патувањето (без претовар или поинаква манипулација со стоката), тогаш во оваа рубрика внесете го регистарскиот број и националноста на новиот влекач. Во овој случај не е потребно оверување од страна на надлежните органи.

ПРИЛОГ А5

ПРИМЕРОК НА СПИСОК НА НАИМЕНУВАНИЈА

Прилог А6
ПОЈАСНУВАЊЕ И ПОЕДИНОСТИ (ПОДАТОЦИ) ЗА СПИСОКОТ СО НАИМЕНУВАНИЈА

Кога движењето се состои од повеќе од едно наменување, листот А од списокот на наменуванија секогаш се печати од компјутерскиот систем и се приложува кон транзитниот придружен документ.

Рубриците од списокот на наменуванија можат да се прошируваат по вертикала.

Податоците треба да се печатат на следниов начин:

1. Во рубриката за идентификација (горен лев агол):
 - (а) список на наменуванија

- (б) реден број на тековниот лист и вкупниот број на листови (вклучувајќи го и транзитниот придружен документ)
- 2. Појдовна царинска испостава - името на појдовната царинска испостава
- 3. Датум - датумот на прифаќање на транзитната декларација
- 4. РБД - референтен број на движење
- 5. Податоците од различните рубрики на ниво на наменување се печатат на следниот начин:
 - (а) Реден број на наменување - реден број на тековното наменување
 - (б) режим - рубриката не се користи доколку статусот на стоката е истоветен за целата декларација
 - (в) ако пратката е комбинирана, вистинскиот статус T1, T2 или T2F, се печати.

ПРИЛОГ Б1
**ШИФРИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ОД ТРАНЗИТНАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА**

Овој Прилог престанува да се применува од датумот на воведување на надградбата на НКТС наведен во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578.

А. Поединости кои се внесуваат во различни рубрики

Рубрика 19: Контејнер

Применливи се следниве шифри:

0: стока која не се превезува во контејнери;

1: стока која се превезува во контејнери;

Рубрика 27: Место на утовар/истовар

Шифрите треба да се усвојат од страна Договорните страни.

Рубрика 33: Тарифна ознака

Прва подрубрика

Наведете ја тарифната ознака составена од од најмалку шест цифри од Хармонизираниот систем на имиња и шифрирани ознаки на стоките. Меѓутоа, во Унијата треба да се внесат осум цифри од Комбинираната номенклатура кога тоа е предвидено со одредбите на Унијата.

Други подрубрики

Да се пополни со употреба на кои било други специфични шифри на Договорните страни (таквите шифри треба да бидат внесени почнувајќи веднаш по првата подрубрика).

Рубрика 51: Предвидени транзитни испостави⁶

Шифри на земјите

Шифрата на земјата е шифра ISO alpha-2 (ISO 3166-1).

Применливи се следниве шифри:

AT	Австрија
BE	Белгија
BG	Бугарија
CH	Швајцарија
CY	Кипар
CZ	Чешка Република
DE	Германија
DK	Данска
EE	Естонија
ES	Шпанија
FI	Финска
FR	Франција
GB	Обединето Кралство (со исклучок на Северна Ирска)
GR	Грција
HR	Хрватска
HU	Унгарија
IE	Ирска
IS	Исланд
IT	Италија
LT	Литванија
LU	Луксембург
LV	Летонија
M	Северна Македонија

⁶Изменето со Одлуката бр. 1/2013 од 1.7.2013 (Сл. весник бр. L 277 од 18.10.2013, стр.14).

K	
MT	Малта
NL	Холандија
N O	Норвешка
PL	Полска
PT	Португалија
RO	Романија
RS	Србија
SE	Шведска
SI	Словенија
SK	Словачка
TR	Турција
UA	Украина
XI	Северна Ирска

Рубрика 53: Одредишна испостава (и земја)
 Се користат шифрите прикажани за рубрика 51.

Б.Шифри за јазични референци

Види Прилог Б6, Поглавје III

ПРИЛОГ Б2

ПОЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ КОИ СЛУЖАТ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКАТА КАКО СТОКА НА УНИЈАТА

А. Општ опис

1. Кога за целите на Конвенцијата е потребно да се утврди царинскиот статус на стоката како стока на Унијата, мора да се користи образец кој одговара на листот бр. 4 од примерокот во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог 1, Додаток I, или пак на листот бр. 4/5 од примерокот од Конвенцијата за ЕЦД, Прилог 1, Додаток II. Доколку е неопходно, мора да се користат еден или повеќе дополнителни листови кои одговараат на листот бр. 4 или на листот бр. 4/5 од примероците во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додатоци 3 и 4, соодветно.
2. Засегнатото лице ги пополнува само рубриките во горниот дел на образецот под насловот „Важна белешка“.
3. Обрасците се пополнуваат на машина за пишување или со механографска или слична постапка. Можат да бидат пополнети и со читлив ракопис, со мастило и големи печатни букви.
4. Не смеат да се вршат бришења или измени на податоците. Измените кои се вршат мора да бидат направени со прецртување на погрешните податоци и, онаму каде што е соодветно, со додавање на потребните податоци. Секоја вака извршена измена мора да биде потврдена од лицето кое ја извршило, со ставање на неговите иницијали, и веднаш се заверува од надлежните органи. Надлежните органи, доколку е неопходно, може да побараат да се поднесе нов образец.
5. Неискористениот простор во рубриките наменети за пополнување од страна на засегнатото лице треба да биде прецртан за да се спречи подоцнежнo запишување.

Б. Поединости за внесување во различни рубрики

Рубрика 1: Декларација

Во третата подрубрика се внесува „T2L“ или „T2LF“.

При користење на дополнителни листови, во третата подрубрика од рубриката 1 на употребените листови се внесува „T2Lbis“ или „T2LFbis“.

Рубрика 2: Испраќач/Извозник

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни. Се внесува полното име и адресата на испраќачот/извозникот. Предметните земји можат појаснувачката белешка да ја дополнат со барање за повикување на бројот за идентификација, доделен од страна на надлежните органи, за даночни, статистички или други цели. Во случај на групирање на пратките, предметните земји можат да

пропишат внесување на следниов податок во оваа рубрика и списокот на испраќачи да се приложи кон декларацијата:

- Разно – 99211

Рубрика 3: Обрасци

Наведете го бројот од образецот и вкупниот број на употребени обрасци.

На пример, ако документот T2L е изготвен на еден образец се внесува 1/1; ако документот T2L има дополнителен лист T2Lbis, на T2L документот се внесува 1/2, а на дополнителниот лист 2/2; ако документот T2L содржи два дополнителни листа T2Lbis, на документот T2L се внесува 1/3, на првиот дополнителен лист T2Lbis се внесува 2/3 и на вториот дополнителен лист T2Lbis се внесува 3/3.

Рубрика 4: Товарници

Внесете го бројот на приложените товарници.

Рубрика 5: Наименуванија

Внесете го вкупниот број на наименуванија наведени на документот T2L.

Рубрика 14: Декларант/Застапник

Внесете го полното име и адресата на декларантот/застапникот во согласност со одредбите кои се во сила. Ако засегнатото лице и испраќачот наведен во рубрика 2 се едно исто лице, се внесува едно од следново:

- Испраќач – 99213

Засегнатите земји можат во појаснувачката белешка да внесат барање за вклучување на бројот за идентификација доделен од надлежните органи, за даночни, статистички или други цели.

Рубрика 31: Колети и опис на стока, ознаки и броеви, број(еви) на контејнер, број и вид

Внесете ги ознаките, броевите, бројот и видот на колетите или, во случај стоката да не е пакувана, внесете го бројот на таквата стока опфатена во документот или следново:

- Рефус – 99212

Вообичаениот трговски опис се внесува во секој случај. Овој опис мора да ги содржи сите детали кои се потребни за да се овозможи идентификација на стоката. Доколку постои обврска за пополнување на рубриката 33 (тарифна ознака), овој опис мора да биде доволно прецизно изразен за да овозможи распоредување на стоката. Оваа рубрика, исто така, мора да ги содржи и поединостите кои се бараат со посебни правила (на пример, прописи за акцизни давачки). При користење на контејнери, во оваа рубрика треба да бидат наведени и ознаките за идентификација на контејнерите.

Рубрика 32: Број на наименување

Внесете го бројот на наменуванието наведен во списокот во рубрика 5 од придружниот документ TL2, дополнителните листови или товарниците.

Кога документот TL2 се однесува само на едно наменување, Договорните страни можат да не бараат пополнување на оваа рубрика, со оглед на тоа што цифрата „1“ е веќе внесена во рубриката 5.

Рубрика 33: Тарифна ознака

Оваа рубрика треба да биде пополнета во документите T2L кои се изготвени во земја на заеднички транзит само кога транзитната декларација или претходниот документ содржат тарифна ознака.

Рубрика 35: Бруто маса

Се внесува бруто масата, во килограми, за стоката опишана во соодветната рубрика 31. Бруто масата е збирна маса на стоката со сета амбалажа, со исклучок на контејнерите и другата опрема за транспорт.

Кога документот T2L се однесува на повеќе видови стока, доволно е вкупната бруто маса да биде внесена во првата рубрика 35, а другите рубрики 35 да останат непополнети.

Рубрика 38: Нето маса

Во земји на заеднички транзит оваа рубрика се пополнува само ако транзитната декларација или претходниот документ содржат податок за нето маса. Се внесува нето масата, во килограми, за стоката наведена во соодветната рубрика 31. Нето маса е маса на самата стока без амбалажа.

Рубрика 40: Збирна декларација/претходен документ

За декларацијата или претходниот документ врз основа на кој е изготвен документот T2L, се внесува видот, бројот, датумот и испоставата која ги издала.

Рубрика 44: Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија

Во земји на заеднички транзит оваа рубрика се пополнува само ако транзитната декларација или претходниот документ содржат податок во соодветната рубрика. Таквите податоци мора да се содржат и на документот T2L.

Рубрика 54: Место и датум, потпис и име на декларантот или неговиот застапник

Согласно кои било посебни одредби во врска со употребата на компјутерските системи, на документот T2L мора да стои потписот на засегнатото лице, а по него и името и презимето на лицето. Кога соодветното лице е правно лице, потписникот треба, по потписот и името, да го наведе својството во кое се потпишува.

В. Шифри за јазични референци

Види Прилог Б6, Поглавје III

ПРИЛОГ Б3

ШИФРИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТАТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКАТА КАКО СТОКА НА УНИЈАТА

А. Поединиости кои се внесуваат во различни рубрики

Рубрика 33: Тарифна ознака

Прва подрубрика

Се наведува тарифната ознака составена од најмалку шест цифри од Хармонизираниот систем на имиња и шифрирани ознаки на стоките. Меѓутоа, во Унијата треба да се внесат осум цифри од Комбинираната номенклатура кога тоа е предвидено со одредбите на Унијата.

Други подрубрики

Се пополнуваат со употреба на кои било други специфични шифри на Договорните страни (таквите шифри треба да бидат внесени веднаш после првата подрубрика).

Б. Шифри за јазични референци

Види Прилог Б6, Поглавје III

ПРИЛОГ Б4 ТОВАРНИЦА

Бр ој	Ознаки, броеви, број и вид на опис на стока колети:	Земја на испраќање/из воз	Брут о маса	Резервира но за службена употреба

(потпис)

ПРИЛОГ Б5
ПОЈАСНУВАЧКА БЕЛЕШКА ЗА ТОВАРНИЦАТА
ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТО

1. Дефиниција

Товарницата од член 7 од Додаток III е документ кој ги содржи карактеристиките објаснети во овој Прилог.

2. Образец на товарница

2.1 Само предната страна од образецот може да биде употребена како товарница.

2.2. Карактеристиките на товарниците се следниве:

- (а) наслов „Товарница“;
- (б) рубрика од 70 мм на 55 мм, поделена во горен дел од 70 мм на 15 мм и долен дел од 70мм на 40 мм;
- (в) колони со наслови по следниов редослед:
 - Реден број;
 - Ознаки, броеви, број и вид на колети, опис на стока
 - Земја на испраќање/извоз;
 - Бруто маса во килограми ;

- Резервирано за управата.

Корисниците можат да ја прилагодуваат ширината на колоните во зависност од нивните потреби. Меѓутоа, колоната со наслов „Резервирано за управата“ мора секогаш да има ширина од најмалку 30 мм. Корисниците можат самостојно да одлучат како да го користат просторот, освен оној кој е опфатен со точките (а), (б) и (в).

2.3. Веднаш по последното внесување мора да се повлече хоризонтална линија и да се прецрта неискористениот простор за да се оневозможат подоцнежни дополнувања.

ПОГЛАВЈЕ II

ПОЕДИНОСТИ ШТО СЕ ВНЕСУВААТ ВО РАЗЛИЧНИ НАСЛОВИ

1. Рубрика

1.1. Горен дел

Кога товарницата ја придружува транзитната декларација, носителот на постапката во горниот дел на рубриката треба да внесе „T1“, „T2“ или „T2F“.

Кога товарницата го придружува документот T2L, засегнатото лице во горниот дел на рубриката мора да внесе „T2L“ или „T2LF“.

1.2. Долен дел

Во овој дел на рубриката мора да се внесат поединостите кои се наведени во став 4 на Поглавјето III, даден подолу.

2. Колони

2.1. Реден број

На секое наменување од товарницата мора да му претходи реден број.

2.2. Ознаки, броеви, број и вид на колети, опис на стока

Кога товарницата ја придружува транзитната декларација, поединостите мора да бидат внесени во согласност со Прилозите Б1 и Б6 од Додаток III. Таа мора да ги содржи информациите внесени во рубриките 31 (колети и опис на стока), 44 (дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрености), и доколку е соодветно, 33 (тарифна ознака) и 38 (нето маса) од транзитната декларација.

Кога товарницата го придружува документот T2L, поединостите мора да бидат внесени во согласност со Прилозите Б2 и Б3 од Додаток III.

2.3. Земја на испраќање/извоз

Се внесува името на земјата од која стоката се испраќа или извезува. Оваа колона не треба да се користи кога товарницата го придружува документот T2L.

2.4. *Бруто маса (кг)*

Се внесуваат поединостите внесени во рубрика 35 од ЕЦД (види Прилози Б2 и Б6 од овој Додаток).

ПОГЛАВЈЕ III УПОТРЕБА НА ТОВАРНИЦИ

1. Кон една иста транзитна декларација не може одеднаш да се приложат и товарница и еден или повеќе дополнителни листови.
2. При користење на товарница, рубриците 15 (земја на испраќање/извоз), 32 (број на наменување), 33 (тарифна ознака), 35 (бруто маса(кг)) и, онаму каде што е соодветно, 44 (дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрености) од транзитната декларација мора да се прецртаат и рубриката 31 (колети и опис на стока) не може да се користи за внесување ознаки, броеви, број и вид на колетите или опис на стоката. Повикувањето на редниот број и ознаките за различните товарници се внесува во рубриката 31 (колети и опис на стока) од образецот на употребената транзитна декларација.
3. Товарницата мора се изготвува во ист број примероци со бројот на примероците од транзитната декларација на која таа се однесува.
4. При регистрирањето на транзитната декларација, на товарницата мора да ѝ се додели истиот регистарски број каков што го имаат обрасците на транзитната декларација на кои таа се однесува. Овој број мора да биде внесен со печат што го содржи името на појдовната царинска испостава, или рачно. Ако се внесува рачно, тогаш тој мора да биде заверен со службен печат на појдовната царинска испостава. Потпишувањето на обрасците од страна на службеникот од појдовната царинска испостава не е задолжително.
5. Кога кон еден образец употребен за цели на T1 или T2 постапката се приложуваат повеќе товарници, тие мора да содржат сериски број доделен од носителот на постапката, и бројот на приложените товарници мора да биде внесен во рубриката 4 (товарници) од споменатиот образец.
6. Кога товарницата е приложена кон документот T2L соодветно се применуваат одредбите од ставовите 1 до 5.

ПРИЛОГ Б6
ПОЈАСНУВАЧКА БЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ТРАНЗИТНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТО

Општ опис

Во случај кога се применува членот 22 од Додаток I, за ставање на стоката во транзитна постапка се користи образецот од Прилог I, Додаток 1 на Конвенцијата за ЕЦД, во согласност со Прилог II, Додаток 3, Поглавје 1 од Конвенцијата за ЕЦД,.

Кога правилата (особено оние од член 12 став (1) од Конвенцијата и член 37 став (4) од Додаток I) бараат поднесување на дополнителни копии од транзитната декларација, тогаш носителот на постапката може, по потреба, да користи дополнителни листови или фотокопии.

Носителот на постапката мора истите да ги потпише и да ги поднесе кај надлежните органи, кои пак мораат од нивна страна да ги заверат на истиот начин на кој го заверуваат единствениот царински документ. Освен доколку правилата наложуваат поинаку, овие документи мора да бидат означени со зборот „копија“ и надлежните органи мора да ги прифатат како што ги прифаќаат и оригиналите, под услов споменатите органи документите да ги сметаат за веродостојни и читливи.

ПОГЛАВЈЕ II
ПОЕДИНОСТИ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ВО РАЗЛИЧНИ РУБРИКИ
I. Формалности во земјата на поаѓање

Рубрика 1: Декларација

Во третата подрубрика мора да се внесе следново:

- (1) за стока за која се бара да се движи во постапка T2: T2 или T2F;
- (2) за стока за која се бара да се движи во постапка T1: T1;
- (3) за пратките од член 28 од Додаток I: T.

Во овој случај просторот по буквата T мора да се прецрта.

- | | |
|----|---|
| T1 | Стока која нема царински статус како стока на Унијата и која е ставена во заедничка транзитна постапка. |
| T2 | Стока која има царински статус како стока на Унијата и која е ставена во заедничка транзитна постапка. |

T2F Стоката која има царински статус како стока на Унијата и која се движи помеѓу дел од царинско подрачје на Унијата каде одредбите од Директивата на Советот 2006/112/ЕЗ* или од Директивата на Советот 2008/118/ЕЗ** не се применуваат и земја на заеднички транзит.

Рубрика 2: Испраќач/Извозник

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни.

Се внесува полното име и адреса на засегнатиот испраќач/извозник. Договорните страни појаснувачката белешка можат да ја дополнат со барање за повикување на бројот за идентификација, доделен од страна на надлежните органи за даночни, статистички или други цели.

Во случај на групирање на пратките, Договорните страни можат да пропишат внесување на следниов податок во оваа рубрика и списокот на испраќачи да се приложи кон декларацијата:

- Разно - 99211

Рубрика 3: Обрасци

Во оваа рубрика се внесува редниот број на сетот и вкупниот број на употребени сетови на обрасци и дополнителни листови. На пример, ако има еден образец и два дополнителни листа, на образецот се внесува 1/3; на првиот дополнителен лист се внесува 2/3 и на вториот дополнителен лист се внесува 3/3.

Кога со декларацијата се покрива само едно наменување (на пример кога се пополнува само една рубрика „опис на стока“) не се внесува ништо во рубриката 3, и наместо тоа во рубриката 5 се внесува цифрата „1“.

Кога наместо еден сет од осум листови се користат два сета од по 4 листови, тогаш двата сета се сметаат за еден.

Рубрика 4: Број на товарници

Во оваа рубрика се внесува со цифри бројот на приложените товарници, доколку ги има, или пак бројот на описните комерцијални документи, доколку ги има, кои се одобрени од страна на надлежните органи.

Рубрика 5: Наименуванија

Во оваа рубрика се внесува вкупниот број на наименуванијата наведени на транзитната декларација.

Рубрика 6: Вкупен број на колети

* Директива на Советот 2006/112/ЕЗ од 28 ноември 2006 година за заедничкиот систем за данок на додадена вредност (Сл.весник на ЕУ број L347, 11.12.2006, ст.1)

*** Директива на Советот 2008/118/ЕЗ од 16 декември 2008 година за општите постапки за акцизни давачки и за укинување на Директивата 92/12/ЕЕЗ (Сл.весник на ЕУ број L9, 14.01.2009, ст.12)

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни. Во оваа рубрика се внесува вкупниот број на колетите од кои е сочинета предметната пратка.

Рубрика 8: Примач

Во оваа рубрика се внесува полното име и адресата на лицето или лицата, или компанијата или компаниите на кои треба да им се испорача стоката. Во случај на групирање на пратките Договорните страни можат да пропишат еден од податоците од рубриката 2 да биде наведен во оваа рубрика, а списокот на примачи да се приложи кон транзитната декларација.

Договорните страни можат да одобрат оваа рубрика да не се пополнува кога примачот има седиште надвор од територијата на Договорните страни.

Во оваа фаза не е задолжително да се наведе бројот за идентификација.

Рубрика 15: Земја на испраќање/извоз

Рубрика 15а

Во оваа рубрика се внесува името на земјата од која се испраќа/извезува стоката.

Рубрика 17: Одредишна земја

Рубрика 17а:

Во оваа рубрика се внесува името на земјата.

Рубрика 18: Идентитет и националност на превозното средство при поаѓање

Во оваа рубрика се внесува средството за идентификација, на пример, регистарскиот број или броеви или назив на превозното средство (камион, брод, железнички вагон, воздухоплов) на кое директно е натоварена стоката при нејзиното ставање на увид на појдовната царинска испостава, следени од националноста на превозното средство (или на превозното средство кое обезбедува движечка сила за целината, доколку станува збор за повеќе превозни средства) со употреба на шифрите кои се пропишани за таа намена. На пример, кога се користат влекач и приколка кои имаат различни регистарски броеви, се внесуваат регистарските броеви и од влекачот и од приколката и националноста на влекачот.

Сепак, кога стоката се превезува во контејнери кои, пак, треба да се превезуваат со превозни средства од патниот сообраќај, тогаш надлежните органи можат да му одобрат на носителот на постапката оваа рубрика да ја остави празна доколку, од логистички причини, на местото на поаѓање е невозможно да се обезбеди идентитетот и националноста на превозното средство во времето на креирање на транзитната декларација, и доколку можат да обезбедат дека соодветните информации во однос на превозното средство ќе бидат дополнително внесени во рубриката 55.

Во оваа рубрика не се внесува податок за регистарски број или националност кога стоката се движи со фиксни транспортни инсталации. Кога стоката се превезува по железница, националноста не се запишува.

Во други случаи, декларирањето на националноста е факултативно за Договорните страни.

Рубрика 19: Контејнер (Ктр)

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни.

Се користат предвидените шифри за внесување на поединостите во однос на предвидената состојба на границата на Договорната страна на чија територија се наоѓа појдовната царинска испостава, според сознанијата во времето на ставање на стоките во заедничка транзитна постапка.

Рубрика 21: Идентитет и националност на активното превозно средство кое ја поминува границата

Внесувањето на средството за идентификација во оваа рубрика е факултативно за Договорните страни.

Внесувањето на националноста е задолжително.

Сепак, во оваа рубрика не се запишува податок за регистарски број или националност ако стоката се превезува по железница или се движи по фиксни транспортни инсталации.

Со употреба на соодветната шифра се внесува видот (камион, брод, железнички вагон, воздухоплов итн.) и начинот на идентификација (на пример регистарски број или име) на активното превозно средство (односно превозното средство кое обезбедува движечка сила) за кое се смета дека ќе се користи на граничниот премин при излез од Договорната страна во која се наоѓа појдовната царинска испостава, следен од шифрата за националност на превозното средство, според сознанијата во времето кога стоката била ставена во заедничка транзитна постапка .

Кога се користи комбиниран превоз или превоз со повеќе превозни средства, за активно превозно средство се смета она кое обезбедува движечка сила за целата комбинација. На пример, кога камионот се наоѓа на објект кој плови по море, тогаш за активно средство се смета бродот, а пак кога се користи комбинација од влекач и приколка, за активно превозно средство се смета влекачот.

Рубрика 25: Вид на транспорт на граница

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни.

Се користат предвидените шифри за внесување на видот на превозот за кој се претпоставува дека ќе го користи активното превозно средство на кое стоката ќе ја напушти територијата на Договорната страна во која се наоѓа појдовната царинска испостава.

Рубрика 27: Место на утовар

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни.

Ако е предвидена шифра, истата се користи за внесување на местото на кое треба да се натовари стоката на активното превозно средство на кое ќе ја премине границата на Договорната страна на чија територија се наоѓа појдовната царинска испостава, според сознанијата во времето на ставањето на стоката во заедничката транзитна постапка.

Рубрика 31: Колети и опис на стоки, ознаки и броеви, број(еви) на контејнер, број и вид

Се внесуваат ознаките, броевите, бројот и видот на колетите или, во случај стоката да не е пакувана, се внесува бројот на таквата стока опфатена во декларацијата или едно од следново:

- Рефус - 99212

Вообичаениот трговски опис се запишува во секој случај. Овој опис мора да ги содржи сите детали кои се потребни за да се овозможи идентификација на стоката. Доколку постои обврска за пополнување на рубриката 33 (тарифна ознака), овој опис мора да биде доволно прецизно изразен како би се овозможило распоредување на стоката. Оваа рубрика, исто така, мора да ги содржи и поединостите кои се бараат со посебни правила (на пример, за акцизни давачки). При користење на контејнери, во оваа рубрика треба да бидат наведени и ознаките за идентификација на контејнерите.

Рубрика 32: Број на наменување

Во оваа рубрика се внесува бројот на наменувањето кој е наведен во списокот на наменувања декларирани во рубриката 5.

Кога декларацијата се однесува само на едно наменување, Договорните страни можат да не бараат пополнување на оваа рубрика, со оглед на тоа што шифрата „1“ веќе е внесена во рубриката 5.

Рубрика 33: Тарифна ознака

Оваа рубрика задолжително се пополнува кога:

- Истото лице изготвува транзитна декларација во исто време со, или по царинска декларација која содржи тарифна ознака; или
- согласно Конвенцијата нејзиното користење е задолжително.

Се внесува шифрата за стоката.

Во транзитните декларации T2 и T2F изготвени во земја на заеднички транзит, оваа рубрика не мора да се пополни, освен во случаите кога претходната транзитна декларација содржи тарифна ознака.

Во тој случај, се запишува шифрата која е внесена во соодветната декларација.

Оваа рубрика е факултативна во сите други случаи.

Рубрика 35: Бруто маса

Во оваа рубрика се внесува бруто масата, во килограми, за стоката опишана во соодветната рубрика 31. Бруто масата е збирна маса на стоката со сета амбалажа, со исклучок на контејнерите и другата опрема за транспорт.

Кога декларацијата се однесува на повеќе видови стока, доволно е вкупната бруто маса да биде внесена во првата рубрика 35, а другите рубрики 35 да останат непополнети.

Рубрика 38: Нето маса

Оваа рубрика е факултативна за Договорните страни. Се внесува нето масата, во килограми, за стоката наведена во соодветната рубрика 31.

Нето масата е масата на самата стока без амбалажа.

Рубрика 40: Збирна декларација/претходен документ

Во оваа рубрика се внесува повикување на претходната царинска постапка, или за какви било соодветни царински документи. Доколку треба да се наведат повеќе повикувања, Договорните страни можат да пропишат во оваа рубрика да се наведе следново, а кон транзитната декларација да се приложи список на предметните повикувања:

- Разно - 99211

Рубрика 44: Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија

Во оваа рубрика се внесуваат деталите кои се потребни согласно посебните правила кои се применуваат во земјата на испраќање/извоз заедно со референтните броеви на документите кои се приложени кон декларацијата или какво било дополнително повикување кое се смета дека е неопходно во однос на декларацијата или стоката опфатена со декларацијата (на пример, бројот на извозната лиценца или дозвола, податоците кои се потребни според ветеринарните и фитосанитарните прописи, бројот на коносманот). Подрубриката „Шифра за дополнителни информации (AI)“ не се пополнува.

Рубрика 50: Главен обврзник и овластен застапник, место, датум и потпис

Се внесува полното име (лице или компанија) и адресата на носителот на постапката и доколку постои, бројот за идентификација кој што му е доделен од надлежните органи. Доколку е соодветно, се внесува полното име (лице или компанија) на овластениот застапник кој потпишува во име на главниот обврзник.

Во согласност со кои било посебни одредби во однос употребата на електронски транзитен систем, оригиналот од рачниот потпис на засегнатото лице мора да го има на примерокот кој останува кај појдовната царинска испостава. Кога засегнатото лице е правно лице, потписникот после потписот го наведува сопственото полно име и својството во кое тој потпишува.

Рубрика 51: Предвидени транзитни испостави (и земји)

Се внесува предвидената царинската испостава на излез во секоја од Договорните страни низ чија територија ќе се транзитира во текот на превозот или, доколку операцијата вклучува транзитирање низ територија која не е територија на Договорните страни, испоставата на излез преку која превозното средство ќе ја напушти територијата на Договорните страни. Транзитните царински испостави се наведени во списокот на испостави надлежни за заеднички транзитни операции. После името на испоставата се внесува шифрата на соодветната земја.

Рубрика 52: Гаранција

Со користење на шифрите пропишани за таа цел, се внесува видот на гаранцијата или изземањето од гаранција за операцијата, во зависност од потребата, следени од бројот на потврдата за општата гаранција, бројот на потврдата за изземањето од гаранција или бројот на ваучерот за поединечна гаранција и на гарантната царинска испостава.

Доколку општата гаранција, изземањето од гаранција или поединечната гаранција од гарантот немаат важност во сите Договорни страни, се додава „не важи за“, по што следуваат шифрите за соодветната Договорна страна или страни.

Рубрика 53: Одредишна испостава (и земја)

Се внесува името на испоставата во која стоката треба да се стави на увид за да се заврши транзитната операција. Одредишните царински испостави се наведени во листата со надлежни испостави (COL на сајтот на EUROPA) за заеднички транзитни операции.

По името на испоставата се внесува шифрата на соодветната земја.

II. **Формалности при превозот**

Од моментот кога стоката ја напушта појдовната царинска испостава до моментот кога пристигнува во одредишната царинска испостава, можно е некои детали да треба да бидат додадени на листовите бр. 4 и 5 од транзитната декларација која ја придружува стоката. Овие детали се однесуваат на превозната операција и треба да бидат внесени од превозникот одговорен за превозното средство на кое е натоварена стоката, согласно времето на изведување на овие активности. Овие поединости можат да бидат додадени рачно и читливо, и во тој случај внесувањето се врши со мастило и големи печатни букви.

Рубрики и активности во тој поглед:

- Претовар: се користи рубриката 55.

Рубрика 55: Претовар

Превозникот мора да ги пополни првите три реда од оваа рубрика кога во текот на предметната операција стоката е претоварена од едно превозно средство на друго или од еден контејнер на друг. Превозниците треба да се потсетат дека стоката може да се претовара само доколку е издадено одобрение од надлежните органи на земјата на чија територија треба да се изврши претоварот. Доколку надлежните органи сметаат дека предметната заедничка транзитна операција може да продолжи по редовен пат, тие, после преземањето на кои било потребни мерки, вршат заверка на листовите бр. 4 и 5 од транзитната декларација.

- Други незгоди: употреба на рубрика 56.

Рубрика 56: Други незгоди при превоз

Рубриката се пополнува во согласност со тековните обврски поврзани со транзитот.

Дополнително, доколку стоката е натоварена на полуприколка и влекачот се заменува во текот на патувањето (без претовар или поинакво манипулирање со стоката), во оваа рубрика се внесува регистарскиот број и националноста на новиот влекач. Во овој случај не е неопходна заверка од надлежните органи.

ПОГЛАВЈЕ III⁷

ТАБЕЛА НА ЈАЗИЧНИ РЕФЕРЕНЦИ И НИВНИТЕ ШИФРИ

Јазични референци	Шифри
- BG Ограничена валидност	Ограничено важење - 99200
- CS Omezená platnost	
- DA Begrænset gyldighed	
- DE Beschränkte Geltung	
- EE Piiratud kehtivus	
- EL Περιορισμένη ισχύς	
- ES Validez limitada	
- FR Validité limitée	
- HR Valjanost ograničena	
- IT Validità limitata	
- LV Ierobežots derīgums	
- LT Galiojimas apribotas	

⁷Изменето со Одлуката бр. 1/2013 од 1.7.2013 (Сл. весник бр. L 277 од 18.10.2013, стр.14).

<ul style="list-style-type: none"> - HU Korlátozott érvényű - MT Validità limitata - MK Ограничено важење - NL Beperkte geldigheid - PL Ograniczona ważność - PT Validade limitada - RO Validitate limitată - RS Ограничена важност - SL Omejena veljavnost - SK Obmedzená platnosť - FI Voimassa rajoitetusti - SV Begränsad giltighet - EN Limited validity - IS Takmarkað gildissvið - NO Begrenset gyldighet - TR Sınırlı Geçerli - UA Дія обмежена 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Освободено - CS Osvobození - DA Fritaget - DE Befreiung - EE Loobutud - EL Απαλλαγή - ES Dispensa - FR Dispense - HR Oslobođeno - IT Dispensa - LV Derīgs bez zīmoga - LT Leista neplombuoti - HU Mentesség - MK Изземање - MT Tneħħija 	<p>Изземање - 99201</p>

<ul style="list-style-type: none"> - NL Vrijstelling - PL Zwolnienie - PT Dispensa - RO Dispensă - RS Ослобођење - SL Opustitev - SK Oslobodenie - FI Vapautettu - SV Befrielse - EN Waiver - IS Undanþegið - NO Fritak. - TR Vazgeçme - UA Звільнення 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Алтернативно доказателство - CS Alternativní důkaz - DA Alternativt bevis - DE Alternativnachweis - EE Alternatiivsed tõendid - EL Εναλλακτική απόδειξη - ES Prueba alternativa - FR Preuve alternative - HR Alternativni dokaz - IT Prova alternativa - LV Alternatīvs pierādījums - LT Alternatyvusis įrodymas - HU Alternatív igazolás - MK Алтернативен доказ - MT Prova alternattiva - NL Alternatief bewijs - PL Alternatywny dowód - PT Prova alternativa 	<p>Алтернативен доказ - 99202</p>

<ul style="list-style-type: none"> - RO Probă alternativă - RS Алтернативни доказ - SL Alternativno dokazilo - SK Alternatívny dôkaz - FI Vaihtoehtoinen todiste - SV Alternativt bevis - EN Alternative proof - IS Önnur sönnun - NO Alternativt bevis - TR Alternatif Kanıt - UA Альтернативне підтвердження 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна) - CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země) - DA Forskelle: det sted, hvor varerne frembudt (navn og land) - DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land) - EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati.....(nimi ja riik) - EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα) - ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país) 	<p>Разлики: испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја) – 99203</p>

- FR Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)
- HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)
- IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)
- LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)
- LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
- HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)
 - MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид ... (назив и земја)
- MT Differenzi: ufficċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
- NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)
- PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)
- PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)
- RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal

<p>.....(nume și țara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS Разлике: царински орган којем је предата роба...(назив и земља) - SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ... (naziv in država) - SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina) - FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa) - SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land) - EN Differences: office where goods were presented (name and country) - IS Breying: tollstjórnaskrifstofa þar sem vörum var framvísað (nafn og land) - NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land). - TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare.....(adı ve ülkesi) - UA Розбіжності: митниця, де товари були пред'явлені... (назва і країна). 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Излизането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ..., 	<p>Излезот од предмет на ограничувања или давачки согласно</p>

<p>- CS Výstup ze podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. ...</p> <p>- DA Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...</p> <p>- DE Ausgang aus — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.</p> <p>- EE Väljumine on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr ...</p> <p>- EL Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...</p> <p>- ES Salida de..... sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...</p> <p>- FR Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ...</p> <p>- HR Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br ...</p> <p>- IT Uscita dal soggetta a</p>	<p>Уредба/Директива/Решение Бр. ... - 99204</p>
---	---

<p>restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...</p> <ul style="list-style-type: none">- LV Izvešana no, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. ...,- LT Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr....,- HU A kilépés területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik- МК Излез од ... предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ...- MT Ғруғ mill-..... суғғетт ғһall-restrizzjonijiet jew ғһlasijiet taғht Regola/Direttiva/Deciżjoni Nru...- NL Bij uitgang uit de zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.- PL Wyprowadzenie z podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr ...- PT Saída da sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...- RO Ieşire din..... supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul	
--	--

<p>Regulamentului/Directivei/Deciziei nr ...</p> <p>- RS Излаз из ...подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр ...</p> <p>- SL Iznos iz ... zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št.</p> <p>...</p> <p>- SK Výstup z podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č.</p> <p>- FI vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja</p> <p>- SV Utförsel från underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...</p> <p>- EN Exit from subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...</p> <p>- IS Útflutningur fráháð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr.</p> <p>- NO Utførsel fra underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.</p> <p>- TR Eşyanın’dan çıkışı No.lu Tüzük</p>	
---	--

<p>/ Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir - UA Вибуття із ... з урахуванням обмежень та зі сплатою зборів відповідно до Регламенту/ Директиви/Рішення № ...</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Одобен изпращач - CS Schválený odesílatel - DA Godkendt afsender - DE Zugelassener Versender - EE Volitatud kaubasaatja - EL Εγκεκριμένος αποστολέας - ES Expedidor autorizado - FR Expéditeur agréé - HR Ovlašteni pošiljatelj - IT Speditore autorizzato - LV Atzītais nosūtītājs - LT Įgaliojtas siuntėjas - HU Engedélyezett feladó - MK Овластен испраќач - MT Awtorizzat li jibgħat - NL Toegelaten afzender - PL Upoważniony nadawca - PT Expedidor autorizado - RO Expeditor agreat - RS Овлашћени пошиљалац - SL Pooblaščen pošiljatelj - SK Schválený odosielateľ - FI Valtuutettu lähettäjä - SV Godkänd avsändare - EN Authorised consignor - IS Viðurkenndur sendandi - NO Autorisert avsender 	<p>Овластен испраќач - 99206</p>

<ul style="list-style-type: none"> - TR İzinli Gönderici - UA Авторизований вантажовідправник. 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Освободен от подпис - CS Podpis se nevyžaduje - DA Fritaget for underskrift - DE Freistellung von der Unterschriftsleistung - EE Allkirjanõudest loobutud - EL Δεν απαιτείται υπογραφή - ES Dispensa de firma - FR Dispense de signature - HR Oslobođeno potpisa - IT Dispensa dalla firma - LV Derīgs bez paraksta - LT Leista nepasirašyti - HU Aláírás alól mentesítve - MK Изземање од потпис - MT Firma mhux meħtieġa - NL Van ondertekening vrijgesteld - PL Zwolniony ze składania podpisu - PT Dispensada a assinatura - RO Dispensă de semnătură - RS Ослобођено од потписа - SL Opustitev podpisa - SK Oslobodenie od podpisu - FI Vapautettu allekirjoituksesta - SV Befrielse från underskrift - EN Signature waived - IS Undanþegið undirskrift - NO Fritatt for underskrift - TR İmzadan Vazgeçme - UA Звільнено від підпису 	<p>Изземање од потпис - 99207</p>

<ul style="list-style-type: none"> - BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ - CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY - DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION - DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT - EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD - EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ - ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA - FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE - HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO - IT GARANZIA GLOBALE VIETATA - LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS - LT NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA - HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA - MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА - MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPENSIVA - NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN - PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ - PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA - RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ - RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ - SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE - SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY - FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY 	<p>ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА - 99208</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN - EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED - IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ - NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI - TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR - UA ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАБОРОНЕНА. 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ - DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE - DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG - EE PIIRAMATU KASUTAMINE - EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ - ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA - FR UTILISATION NON LIMITÉE - HR NEOGRANIČENA UPORABA - IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS - LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS - HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT - MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ - MT UŻU MĦUX RISTRETT - NL GEBRUIK ONBEPERKT - PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE - PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA - RO UTILIZARE NELIMITATĂ - RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА - SL NEOMEJENA UPORABA - SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE - FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU 	<p>УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ -99209</p>

<ul style="list-style-type: none"> - SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING - EN UNRESTRICTED USE - IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN - NO UBEGRENSET BRUK - TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM - UA ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Издаден впоследствие - CS Vystaveno dodatečně - DA Udstedt efterfølgende - DE Nachträglich ausgestellt - EE Välja antud tagasiulatuvalt - EL Εκδοθέν εκ των υστέρων - ES Expedido a posteriori - FR Délivré a posteriori - HR Izdano naknadno - IT Rilasciato a posteriori - LV Izsniegts retrospektīvi - LT Retrospektyvusis išdavimas - HU Kiadva visszamenőleges hatállyal - MK Дополнително издадено - MT Maħruġ b'mod retrospettiv - NL Achteraf afgegeven - PL Wystawione retrospektywnie - PT Emitido a posteriori - RO Eliberat ulterior - RS Накнадно издато - SL Izdano naknadno - SK Vyhotovené dodatočne - FI Annettu jälkikäteen - SV Utfärdat i efterhand - EN Issued retroactively - IS Útgefið eftir á 	<p>Дополнително издадено - 99210</p>

<ul style="list-style-type: none"> - NO Utstedt i etterhånd - TR Sonradan Düzenlenmiştir - UA Видано згодом 	
<ul style="list-style-type: none"> - BG Разни - CS Různí - DA Diverse - DE Verschiedene - EE Erinevad - EL Διάφορα - ES Varios - FR Divers - HR Razni - IT Vari - LV Dažādi - LT Įvairūs - HU Többféle - MK Различни - MT Diversi - NL Diversen - PL Różne - PT Diversos - RO Diverse - RS Разно - SL Razno - SK Rôzni - FI Useita - SV Flera - EN Various - IS Ýmis - NO Diverse - TR Çeşitli - UA Різне 	<p>Различни - 99211</p>

<ul style="list-style-type: none"> - BG Насипно - CS Volně loženo - DA Bulk - DE Unverpackte Waren - EE Mahtkaup - EL Χύμα - ES A granel - FR Vrac - HR Rasuto - IT Alla rinfusa - LV Berams - LT Nesupakuota - HU Ömlesztett - MK Рефус - MT Bil-kwantitá - NL Los gestort - PL Luzem - PT A granel - RO Vrac - RS Расуто - SL Razsuto - SK Vol'ne - FI Irtotavaraa - SV Bulk - EN Bulk - IS Vara í lausu - NO Bulk - TR Dökme - UA Навалювальний вантаж 	<p>Рефус - 99212</p>
<ul style="list-style-type: none"> - BG Изпращач - CS Odesílatel - DA Afsender 	<p>Испраќач - 99213</p>

- DE	Versender	
- EE	Saatja	
- EL	Αποστολέας	
- ES	Expedidor	
- FR	Expéditeur	
- HR	Pošiljatelj	
- IT	Speditore	
- LV	Nosūtītājs	
- LT	Siuntėjas	
- HU	Feladó	
- MK	Испраќач	
- MT	Min jikkonsenja	
- NL	Afzender	
- PL	Nadawca	
- PT	Expedidor	
- RO	Expeditor	
- RS	Пошиљалац	
- SL	Pošiljatelj	
- SK	Odosielateľ	
- FI	Lähetäjä	
- SV	Avsändare	
- EN	Consignor	
- IS	Sendandi	
- NO	Avsender	
- TR	Gönderici	
- UA	Вантажовідправник	

ПОГЛАВЈЕ IV
НАСОКИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ЛИСТОВИ

- А. Дополнителните листови може да се користат само кога декларацијата опфаќа повеќе од едно наменување (види рубрика 5). Тие мора да бидат ставени на увид заедно со образецот од Прилог I, Додаток 1 кој е во согласност со Конвенцијата за ЕЦД.
- Б. Насоките од Поглавјата I и II погоре еднакво се применуваат на дополнителните листови.
Меѓутоа:
- во согласност со заедничката транзитна постапка која се применува на предметната стока, во третата подрубрика на рубриката 1 се внесуваат шифрите „T1bis“, „T2bis“ или „T2Fbis“;
 - употребата на рубриката 2 и рубриката 8 од дополнителниот лист во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додаток 3 е факултативна за Договорните страни и треба да содржи само име и број за идентификација на засегнатото лице, доколку ги има.
- В. Во случај на употреба на дополнителни листови:
- неискористените рубрики за „опис на стока“ треба да се прецртаат за да се спречи нивно подоцнежено користење;
 - рубриците 32 (број на наменување), 33 (тарифна ознака), 35 (брuto маса(кг)), 38 (нето маса (кг)) и 44 (дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрија) од транзитната декларација мора да се прецртаат и рубриката 31 (колети и опис на стока) не може да се користи за внесување на ознаки, броеви, број и вид на колетите или опис на стоката. Повикувањето на серискиот број и ознаката од различните дополнителни листови се внесува во рубриката 31 (колети и опис на стока) на употребената транзитна декларација.

ПРИЛОГ Б7

ПРИМЕРОК ОД ПЕЧАТ КОЈ СЕ КОРИСТИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО

а. Печат бр. 1

НКТС РЕЗЕРВНА ПОСТАПКА
ТРАНЗИТ ВО УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ
НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ
ЗАПОЧНАТ НА _____
(датум/час)

--

(димензии: 26 x 59 мм)

2. Печат бр. 2

<p>ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО ТРАНЗИТ НА УНИЈАТА/ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ <i>НЕМА ДОСТАПНИ ПОДАТОЦИ ВО СИСТЕМОТ</i> ЗАПОЧНАТ НА _____ (датум/час)</p>
--

(димензии: 26 x 59 мм)

ПРИЛОГ Б8
ТЦ 10 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНЗИТ

ТЦ 10 - ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНЗИТ		
Идентификација		на
средство		превозно
ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА		РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ПЛАНИРАНАТА ТРАНЗИТНА ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА
Тип (T1, T2 или T2F) и број	Референтен број на појдовната царинска испостава	

		ЗА СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА
		Датум на транзит: (потпис)
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Службе и печат </div>

**ПРИЛОГ Б9
ПРИМЕРОК ОД СПЕЦИЈАЛЕН ПЕЧАТ КОРИСТЕН ОД ОВЛАСТЕН ИСПРАЌАЧ**

1	2
3	4
5	6

(димензии: 55 x 25 мм)

1. Грб или некое друго обележје или букви со кои се означува земјата

2. Референтен број на појдовната царинска испостава
3. Број на декларација
4. Датум
5. Овластен испраќач
6. Број на одобрение

ПРИЛОГ Б10
ТЦ 11 - ПОТВРДА


ТЦ 11 - ПОТВРДА

Одредишната царинска
испостава
(место, назив и
референтен број)
со ова потврдува дека транзитната декларација T1, T2, T2F ⁽¹⁾
регистраана на ден(дд/мм/гг)..под
број.....(ГРБ)⁽²⁾
кај појдовната царинска
испостава
(место, назив и
референтен број)
е поднесена.

Службен печат	на ... (дд/мм/гг)	Во,
 (потпис)

-
- (1) Да се избрише согласно потребата
 - (2) Во случај на привремен пад на електронскиот транзитен систем, внесете го бројот искористен во ПОКР

ПРИЛОГ Б11
ЕТИКЕТА
(транзит со железница)



ПРИЛОГ В1
ОБВРСКИ НА ГАРАНТОТ - ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА

I. Обврски на гарантот

1. Долупотпишаниот¹ со живеалиште/седиште на² со ова солидарно и посебно гарантира, кај гарантната испостава до максимален износ од во корист на Европската Унија (што се состои од Кралството Белгија, Република Бугарија, Република Чешка, Кралството Данска, Федеративна Република Германија, Република Естонија, Република Грција, Република Хрватска, Кралството Шпанија, Француската Република, Ирска, Италијанската Република, Република Кипар, Република Летонија, Република Литванија, Големото Војводство Луксембург, Унгарија, Република Малта, Кралството Холандија, Република Австрија, Република Полска, Португалската Република, Романија, Република Словенија, Република Словачка, Република Финска, Кралството Шведска) и Република Исланд, Република Северна Македонија, Кралството Норвешка, Република Србија, Швајцарската Конфедерација, Република Турција, Украина, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска³, Кнежевството Андора и Република Сан Марино⁴, за секој износ за кој лицето кое ја обезбедува гаранцијата⁵
.....
може да биде или ќе биде одговорен кон горенаведените земји за долг во вид на увозни давачки, даноци и други давачки⁶ во однос на стоката опфатена со следната царинска операција⁷:

¹ Презиме и име или назив на компанија

² Целосна адреса

³ (3) Согласно Протоколот за Ирска/Северна Ирска од Договорот за повлекување на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска од Европската унија и Европската заедница за атомска енергија, Северна Ирска треба да се смета како дел од Европската унија за целите на оваа гаранција. Затоа, гарантот основан на царинското подрачје на Европската унија ќе назначи адреса за кореспонденција или ќе назначи застапник во Северна Ирска доколку гаранцијата може да се користи таму. Меѓутоа, ако гаранцијата, во контекст на заедничкиот транзит, е валидна во Европската унија и во Обединетото Кралство, единствена адреса за кореспонденција или назначен застапник во Обединетото Кралство може да ги покрие сите делови на Обединетото Кралство, вклучително и северниот Ирска.

³ Избришете го името/имњата на државата/државите на чија територија гаранцијата нема да се користи

⁴ Повикувањето на Кнежевството Андора и Република Сан Марино се применуваат само на транзитните постапки на Унијата.

⁵ Презиме и име или назив на компанијата и целосна адреса на лицето кое ја обезбедува гаранцијата.

⁶ Важи за другите настанати давачки што треба да се платат во врска со увозот и извозот на стоката каде се користи гаранцијата за ставање на стоката во транзитна постапка во Унијата/заедничка транзитна постапка или може да се користи во повеќе од една земја членка.

⁷ Внесете една од следниве царински операции:

- (а) привремено чување,
- (б) транзитна постапка во Унијата/заедничка транзитна постапка,
- (в) постапка на царинско складирање,
- (г) постапка за привремен увоз со целосно ослободување на увозни давачки,
- (д) постапка на увоз за облагородување,
- (е) постапка за крајна употреба,
- (ж) пуштање во слободен промет со редовна царинска декларација без одложено плаќање,
- (з) пуштање во слободен промет со редовна царинска декларација со одложено плаќање,

Опис на стока:

2. Долупотпишаниот се обврзува, на првото писмено барање на надлежните органи од земјите опфатени со точка 1, да изврши плаќање на бараните износи, без да може да го одложи плаќањето за период подолг од 30 дена од датумот на поднесување на барањето за плаќање, освен доколку тој или таа или било кое друго засегнато лице пред истекот на тој рок успее да докаже, на начин прифатлив за царинските органи, дека посебната постапка различна од постапка за крајна употреба е раздолжена, царинскиот надзор над крајната употреба на стоката или привременото чување е правилно завршено или во случај на операции кои не се посебни постапки и привремено чување, дека состојбата на стоката е регулирана.

На барање на долупотпишаниот и од кои било причини што се оценети за валидни, надлежните органи можат да дозволат одлагање за период подолг од 30 дена од датумот на поднесување на барањето за плаќање, во кој период тој или таа е обврзан/а да го изврши плаќањето на бараните износи. Трошоците настанати како резултат на одобрување на дополнителниот период, а посебно каматите, мораат да се пресметаат така што износот да биде еднаков на оној што би се наплатил во слични околности на пазарот на пари или финансискиот пазар во засегнатата земја.

3. Преземањето на оваа обврска почнува да се применува од денот на нејзиното прифаќање од страна на гарантната испостава. Долупотпишаните останува одговорен за плаќање на кој било долг кој настанува во текот на царинската операција која е опфатена со ова преземање на обврска и започната пред влегувањето во сила на било какво укинување или откажување на гаранцијата, дури и тогаш кога барањето за плаќање е поднесено после тој датум.

4. За целите на ова преземање долупотпишаниот ја дава неговата или нејзината адреса за достава⁸ во секоја од другите земји наведени во точка 1:

Земја	Презиме и имиња, или назив на
-------	-------------------------------

(з) пуштање во слободен промет со царинска декларација поднесена во согласност со член 166 од Регулативата (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 9 октомври 2013 година за утврдување на Царинскиот законик на Унијата (Сл.весник на ЕУ број L 269, 10.10.2013, стр.1),

(с) пуштање во слободен промет со царинска декларација поднесена во согласност со член 182 од Регулативата (ЕУ) бр. 952/2013.

(и) постапка за привремен увоз со делумно ослободување на увозни давачки,

(ј) во случај на друга операција, наведете го видот на операцијата.

⁸ Доколку во законот на земјата не постои одредба за адреса за доставување, гарантот ќе назначи, во оваа земја, агент овластен да прима какви било комуникации упатени до него и потврдата во вториот подстав и обврската во четвртиот подстав од точка 4 мора да соодветствуваат. Надлежни судови за постапување во евентуални спорови во врска со оваа гаранција се според месната надлежност од адресите наведени за доставување на гарантот или на неговите застапници.

	компанијата и целосна адреса
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Долупотпишаниот потврдува дека целокупната кореспонденција и сите известувања и кои било формалности или постапки кои се однесуваат на ова преземање на обврска и кои се насловени или доставени во писмена форма до една од неговите или нејзините адреси за достава ќе се сметаат за уредно доставени до него или до неа.

Долупотпишаниот ја прифаќа надлежноста на судовите во местата во коишто тој или таа има адреса за достава.

Долупотпишаниот презема обврска да не ги менува неговите или нејзините адреси за достава или пак, доколку мора да промени една или повеќе такви адреси, тогаш однапред да ја извести гарантната испостава за промената.

Составено во на ден.....

.....

(ПОТПИС)⁹

II. Прифаќање од страна на гарантната испостава

⁹ Лицето што го потпишува документот треба рачно пред неговиот потпис да го внесе следново: „Гаранција во износ од“ (износот се пишува со букви).

Гарантна испостава

Преземањето на обврската на гарантот е прифатено на ден за покривање на царинска операција која е извршена со царинска декларација/декларација за привремено чување број од.....¹⁰

.....

(Печат и потпис)

ПРИЛОГ В2
ОБВРСКИ НА ГАРАНТОТ - ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА ВО ОБЛИК НА ВАУЧЕРИ

¹⁰ Да се пополни од испоставата каде стоката била ставена во постапка или каде била привремено складирана

I. Обврски на гарантот

1. Долупотпишаниот¹ со живеалиште/седиште на² со ова солидарно и посебно гарантира, кај гарантната испостава во корист на Европската Унија (што ја сочинуваат Кралството Белгија, Република Бугарија, Република Чешка, Кралството Данска, Федеративна Република Германија, Република Естонија, Република Грција, Република Хрватска, Кралството Шпанија, Француската Република, Ирска, Италијанската Република, Република Кипар, Република Летонија, Република Литванија, Големото Војводство Луксембург, Република Унгарија, Република Малта, Кралството Холандија, Република Австрија, Република Полска, Португалската Република, Романија, Република Словенија, Република Словачка, Република Финска, Кралството Шведска) и Република Исланд, Република Северна Македонија, Кралството Норвешка, Република Србија, Швајцарската Конфедерација, Република Турција, Украина, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Кнежевството Андора и Република Сан Марино⁴, за секој износ за кој носителот на постапката може да биде или ќе биде одговорен кон горенаведените земји за долг во вид на увознидавачки, даноци и други давачки кои треба да се платат во врска со увозот или извозот на стоката ставена во постапка на транзит на Унијата или заедничка транзитна постапка, а во поглед на која долупотпишаниот презема обврска да издаде ваучери на поединечна гаранција до максимален износ од 10.000 евра во денарска противвредност по ваучер.

2. Долупотпишаниот се обврзува, на прво писмено барање на надлежните органи од земјите опфатени со точка 1 и без одлагање, да изврши плаќање на бараните суми, во износ не поголем од 10.000 евра во денарска противвредност по ваучер на поединечна гаранција, во рок од 30 дена од датумот на барањето, освен доколку тој или таа или било кое друго засегнато лице, пред истекот на тој рок успее да докаже, на начин прифатлив за надлежните органи, дека операцијата е раздолжена.

На барање на долупотпишаниот и од кои било причини кои се оценети како веродостојни, надлежните органи можат да одобрат одлагање на рокот од 30 дена од датумот на барањето за плаќање, во кој период тој или таа е обврзан/а да го изврши плаќањето на бараните износи. Трошоците настанати како резултат на одобрување на дополнителниот период, а посебно каматите, мораат да се пресметаат така што износот

¹ Презиме и име или назив на фирмата

² Адреса

⁴ ⁴ Повикувањето на Кнежевството Андора и Република Сан Марино се применуваат само на транзитните постапки на Унијата.

да биде еднаков на оној што би се наплатил во слични околности на пазарот на пари или финансискиот пазар во засегнатата земја.

3. Преземањето на оваа обврска се применува од денот на нејзиното одобрување од страна на гарантната испостава. Долупотпишаниот останува одговорен за плаќање на кој било долг кој настанува во текот на операцијата на транзит на Унијата или заедничката транзитна постапка што е опфатена со ова преземање на обврска и започната пред влегувањето во сила на било какво укинување или откажување на гаранцијата, дури и тогаш кога барањето за плаќање е поднесено после тој датум.

4. За целите на оваа обврска, долупотпишаниот ја дава неговата или нејзината адреса за достава⁸ во секоја од другите земји наведени во точка 1:

Земја	Презиме и имиња, или назив на компанија и целосна адреса
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Долупотпишаниот потврдува дека целокупната кореспонденција и сите известувања и кои било формалности или постапки кои се однесуваат на ова преземање на обврска, кои се насловени или

⁸ Ако во земјата не постои законска одредба за адреса за доставување, гарантот ќе назначи, во оваа земја, агент овластен да прима какви било комуникации упатени до него и потврдата во вториот подстав и обврската во четвртиот подстав од точка 4 треба да одговараат. Надлежни судови за постапување во евентуални спорови во врска со оваа гаранција се според месната надлежност од адресите наведени за доставување на гарантот или на неговите застапници.

доставени во писмена форма до една од неговите или нејзините адреси за достава се прифаќаат и се сметаат за уредно доставени до него или до неа.

Долупотпишаниот ја прифаќа надлежноста на судовите во местата во коишто тој или таа има адреса за достава.

Долупотпишаниот презема обврска да не ги менува неговите или нејзините адреси за достава или пак, доколку мора да промени една или повеќе од такви адреси, тогаш однапред да ја извести гарантната испостава за промената.

Составено во на ден

.....

(потпис)⁹

II. Одобрвање од гарантната испостава

Гарантна испостава

Преземањето на обврска на гарантот прифатено на

(Печат и потпис)

⁹ Пред потписот потписникот треба рачно да го внесе следново: „Важи како ваучер за гаранција“.

ПРИЛОГ ВЗ

ВАУЧЕР НА ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА

(предна страна)

ТЦ 32 - ВАУЧЕР НА ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА	А 000 000
Издаден од:	
..... (Име и адреса на поединецот или компанијата)	
(прифаќање на обврска на гарантот на ден од страна на гарантната царинска испостава)	
Овој ваучер, издаден на ден..... е важечки за износ до 10.000 евра, за транзитна операција во Унијата/операција на заеднички транзит која е започната не подоцна одво однос на која носител на постапката е	
..... (Име и адреса на поединецот или компанијата)	
..... (потпис на носителот на постапката) (*) (потпис и печат на гарантот)
----- * Потписот не е задолжителен	

(задна страна)

Се пополнува од страна на појдовната царинска испостава	
Транзитна операција спроведена врз основа на документот Т1, Т2, Т2F * регистриран на ден под број	
од страна на царинската испоставата	
..... (службен печат) (потпис)
----- * Избришете по потреба	

Технички побарување за ваучер

Ваучерот се печати на хартија без механичка маса, погодна за пишување, со тежина од најмалку 55 г/м2.

ПРИЛОГ В4
ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКА ОД СТРАНА НА ГАРАНТ-ОПШТА ГАРАНЦИЈА

I. Обврска на гарантот

1. Долупотпишаниот¹ со седиште на² со ова, солидарно гарантира, кај гарантната испостава до максимален износ од во корист на Европската Унија (што ја сочинуваат Кралството Белгија, Република Бугарија, Република Чешка, Кралството Данска, Федеративна Република Германија, Република Естонија, Република Грција, Република Хрватска, Кралството Шпанија, Француска Република, Ирска, Италијанска Република, Република Кипар, Република Летонија, Република Литванија, Големото Војводство Луксембург, Унгарија, Република Малта, Кралството Холандија, Република Австрија, Република Полска, Република Португалија, Романија, Република Словенија, Република Словачка, Република Финска и Кралството Шведска) и Република Исланд, Република Северна Македонија, Кралството Норвешка, Република Србија, Швајцарската Конфедерација, Република Турција³, Украина, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Кнежевството Андора и Република Сан Марино⁴, за секој износ за кој лицето ја доставува оваа гаранција⁵,, може да биде или ќе биде одговорен кон горенаведените земји за долг во вид на увозни давачки, даноци и други давачки⁶ кои може да настанат или настанале во однос на стоката опфатена со царинските постапки наведени во точка 1а и/или точка 1б.

Максималниот износ на гаранцијата е сочинет од износот од:

.....

¹ Презиме и име или назив на компанија.

² Целосна адреса.

³ Избришете го името/имињата на земјата/земјите на чија територија гаранцијата нема да се користи.

⁴ Повикувањата на Кнежевството Андора и Републиката Сан Марино се применува само за транзитот на Унијата.

⁵ Презиме и име или назив на компанијата и целосна адреса на лицето кое ја обезбедува гаранцијата.

⁶ Важи за другите настанати давачки што треба да се платат во врска со увозот или извозот на стоката кога се користи гаранцијата за ставање на стоката во транзитна постапка во Унијата/ заедничка транзитна постапка или може да се користи во повеќе од една земја членка или повеќе од една договорна страна.

(а) што претставува 100/50/30%⁷ од делот од одредениот износ што соодветствува на износот на царинскиот долг и други давачки и даноци кои може да настанат, еднаков на збирот од износите наведени во точка 1а, и

(б) што претставува 100/30% од делот од одредениот износ што соодветствува на износот на царинскиот долг и други давачки и даноци што настанале, еднаков на збирот од износите наведени во точка 1б.

1а. Износите кои го сочинуваат делот од одредениот износ кои соодветствуваат со износот на царинскиот долг и, онаму каде што е применливо, на другите давачки што може да настанат, се дадени за секоја од намените наведени подолу⁸:

- (а) привремено чување -,
- (б) транзитна постапка на Унијата/заедничка транзитна постапка -,
- (в) постапка на царинско складирање -,
- (г) постапка за привремен увоз со целосно ослободување од увозни давачки -,
- (д) постапка на увоз за облагородување -,
- (ѓ) постапка за крајна употреба -,
- (е) ако е друга - наведете го видот на операцијата -

1б. Износите кои го сочинуваат делот од одредениот износ кои соодветствуваат со износот на царинскиот долг и онаму каде што е применливо, на другите давачки кои настанале се дадени за секоја од намените наведени подолу:

- (а) пуштање во слободен промет со редовна царинска декларација без одложено плаќање -,
- (б) пуштање во слободен промет со редовна царинска декларација со одложено плаќање -,
- (в) пуштање во слободен промет со царинска декларација поднесена во согласност со член 166 од Регулативата (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 9 октомври 2013 година за утврдување на Царинскиот законик на Унијата -,
- (г) пуштање во слободен промет со царинска декларација поднесена во согласност со член 182 од Регулативата (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 9 октомври 2013 година за утврдување на Царинскиот законик на Унијата -,
- (д) постапка за привремен увоз со делумно ослободување од увозни давачки -,

⁷ ⁷ Да се избрише неприменливото.

⁸ Постапките што не се заеднички транзит се применуваат исклучиво во Унијата

(ѓ) постапка за крајна употреба⁹ -
(е) во случај на друга операција, наведете го видот на операцијата -

2. Долупотпишаниот се обврзува на прво барање на надлежните органи од земјите опфатени со точка 1, да изврши плаќање на бараните износи до висина на горенаведениот максимален износ, без да може плаќањето да го одложи за период подолг од 30 дена од датумот на поднесување на барањето за плаќање, освен доколку тој или таа или кое било друго засегнато лице, пред истекот на тој рок успее да докаже, на начин прифатлив за царинските органи, дека посебната постапка различна од постапката за крајна употреба е раздолжена, царинскиот надзор над крајната употреба на стоката или привременото чување е правилно завршено или, во случај на операции кои не се посебни постапки, дека ситуацијата во однос на стоката е регулирана.

На барање на долупотпишаниот и од кои било причини кои се оценети за валидни, надлежните органи можат да дозволат одлагање за период подолг од 30 дена од денот на поднесување на барањето за плаќање, во кој период тој или таа е обврзан/а да го изврши плаќањето на бараните износи. Трошоците настанати како резултат на одобрување на дополнителниот период период, а посебно каматите, мораат да се пресметаат така што износот да биде еднаков на оној што би се наплатил во слични околности на пазарот на пари или финансискиот пазар во засегнатата земја.

Овој износ не може да се намали за било кој износ кој е веќе платен под условите на ова преземање, освен доколку долупотпишаниот е повикан(а) да подмири долг настанат во текот на царинска операција која е започната пред да се добие претходното барање за плаќање или во рок од 30 дена потоа.

3. Преземањето на оваа обврска почнува да се применува од денот на нејзиното прифаќање од страна на гарантната испостава. Долупотпишаниот останува одговорен за плаќање на кој било долг кој настанува во текот на царинската операција која е опфатена со ова преземање на обврска и започната пред влегувањето во сила на било какво укинување или откажување на гаранцијата, дури и тогаш кога барањето за плаќање е поднесено после тој датум.

⁹ За износи пријавени во царинска декларација за постапка на крајна употреба.

4. За целите на оваа преземање долупотпишаниот ја дава неговата или нејзината адреса за достава¹² во секоја од другите земји наведени во точка 1:

Земја	Презиме и имиња, или назив на компанија и целосна адреса
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Долупотпишаниот потврдува дека целокупната кореспонденција и сите известувања и кои било формалности или постапки кои се однесуваат на ова преземање на обврска и кои се насловени или доставени во писмена форма на една од неговите или нејзините адреси за достава ќе се сметаат за уредно доставени до него или неа.

Долупотпишаниот ја прифаќа надлежноста на судовите во местата во коишто тој или таа има адреса за достава.

Долупотпишаниот презема обврска да не ги менува неговите или нејзините адреси за достава или пак, доколку мора да промени една или повеќе такви адреси, тогаш однапред да ја извести гарантната испостава за промената.

Составено во на ден.....

¹² Доколку законодавството на земјата не содржи одредби за адреси за доставување, тогаш гарантот ќе назначи во таа земја овластен застапник за примање на било какви известувања наменети за него и потврдувањето од вториот подстав и преземањето од четвртиот подстав од точка 4 мора да соодветствуваат. Надлежноста за спорови во однос на оваа гаранција ќе биде кај судовите во местата во кои се наоѓаат адресите за доставување на гарантот или неговите застапници.

.....
(ПОТПИС)¹³

II. **Плаќањето од страна на гарантната испостава**

Гарантна испостава

Преземањето на обврската на гарантот прифатено на ден

.....
(печат и потпис)

**ПРИЛОГ В5
ПОТВРДА ЗА ОПШТА ГАРАНЦИЈА
ТЦ 31 - ПОТВРДА ЗА ОПШТА ГАРАНЦИЈА**

¹³ Лицето што го потпишува документот мора пред неговиот рачно да го внесе следново „Гаранција за износот од“, (износот се запишува со букви).

Предна страна

1. Важност до	Ден	Месец	Година	2. Број
3. Носител на постапката (презиме и име или назив на компанија, полна адреса и земја)				
4. Гарант (презиме и име или назив на компанија, полна адреса и земја)				
5. Гарантна царинска испостава (Шифра на испостава)				
6. Одреден износ Шифра на валута	со броеви:		Со букви:	
<p>7. Гарантната царинска испостава потврдува дека горенаведениот носител на постапката обезбедил општа гаранција која важи за операциите на транзит на Унијата/заеднички транзит низ царинското подрачје на земјите наведени подолу и чии имиња не се прецртани: ЕВРОПСКА УНИЈА, ИСЛАНД – РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – НОРВЕШКА – СРБИЈА – ШВАЈЦАРИЈА – ТУРЦИЈА – УКРАИНА – ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО * - АНДОРА *- САН МАРИНО *</p>				

8. Посебни забелешки				Составено вонана (место) (датум)	
9. Период на важност продолжен до:				(Потпис и печат на гарантната царинска испостава)	
Де н	Месе ц	Годин а	Вклучувај ќи		

(*) единствено за операции на транзит во Унијата

(**) Согласно Протоколот за Ирска/Северна Ирска од Договорот за повлекување на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска од Европската унија и Европската заедница за атомска енергија, Северна Ирска треба да се смета како дел од Европската Унија за целите на оваа гаранција

Прилог В5

Задна страна

10. Лица овластени за потпишување на декларациите за транзит во Унијата/заеднички транзит во име на носителот на постапката:

(задна страна)

11. Презиме, име и примерок на потпис од овластено лице	12. Потпис на носителот на постапката*	11. Презиме, име и примерок на потпис од овластено лице	12. Потпис на носителот на постапката *

(*) Кога носителот на постапката е правно лице, лицето чиј потпис се појавува во полето 12 кон својот потпис мора да го додаде и своето презиме, име и позиција.

**ПРИЛОГ В6
ПОТВРДА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ГАРАНЦИЈА**

ТЦ 33 - ПОТВРДА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ГАРАНЦИЈА

Предна страна

1. Важност до	Ден	Месец	Година	2. Број
---------------	-----	-------	--------	---------

* единствено за операции на транзит во Унијата

** согласно Протоколот за Ирска/Северна Ирска од Договорот за повлекување на Велика Британија и Северна Ирска од Европската Унија и Европската заедница за атомска енергија, Северна Ирска се смета за дел од Европската унија за целите на оваа гаранција

Прилог В6

Задна Страна

9. Лица овластени за потпишување на декларациите за транзит во Унијата/заеднички транзит во име на носителот на постапката

(задна страна)

10. Презиме, име и примерок на потпис од овластено лице	11. Потпис на носителот на постапката *	10. Презиме, име и примерок на потпис од овластено лице	11. Потпис на носителот на постапката *

* Кога носителот на постапката е правно лице, лицето чиј потпис се појавува во рубрика 11 кон својот потпис мора да го додаде и своето презиме, име и позиција.

ПРИЛОГ В7

ПОЈАСНУВАЧКИ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОТВРДИТЕ ЗА ОПШТА ГАРАНЦИЈА И ПОТВРДИТЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ГАРАНЦИЈА

1. **Податоци кои се впишуваат на предната страна на потврдата**

По издавањето, не се врши било каква измена, дополнување или бришење на забелешките наведени во рубриците од 1 до 8 од потврдата за општа гаранција или рубриците од 1 до 7 од потврдата за изземање од гаранцијата.

I.1. Шифра на валута

Шифрата ISO ALPHA 3 (ISO 4217) за употребената валута земјите ја внесуваат во рубриката 6 од потврдата за општа гаранција и во рубриката 5 од потврдата за изземање од гаранција.

Заверки

Кога носителот на постапката ја превзел обврската дека сите негови транзитни декларации се поднесуваат кај одредена појдовна испостава, називот на испоставата мора да се впише со големи букви во рубриката 8 од потврдата за општа гаранција или во рубриката 7 од потврдата за изземање од гаранцијата, во зависност од случајот.

I.2. Заверки на потврдите во случај на продолжување на нивната важност

Кога рокот на важење на потврдите е продолжен, гарантната царинска испостава мора да ја завери рубриката 9 од потврдата на општа гаранција или рубриката 8 од потврдата за изземање на гаранција, во зависност од случајот.

2. **Податоци што се внесуваат на задната страна на потврдата - лица овластени за потпишување на транзитни декларации**

II.1. Кога потврдата е издадена, или во било кое време во текот на нејзината важност, носителот на постапката на задната страна ги наведува имињата на лицата кои тој ги овластува за потпишување на транзитните декларации. Секое такво внесување мора да содржи презиме и име на овластеното лице и примерок од неговиот потпис, потврдени со потпис од носителот на постапката. Носителот на постапката има можност да ги прецрта сите рубрики кои не сака да ги употребува.

II.2. Носителот на постапката може таквото овластување да го укине во кое било време.

II.3. Секое лице чие име е наведено на задната страна на потврдата од овој вид, а која се поднесува кај појдовната царинска испостава, претставува овластен застапник на носителот на постапката.

3. **Употреба на такви потврди во случај кога е забранета употребата на општа гаранција**

За постапката, види точка 4 од Прилог IV кон Додатокот I.

ДОДАТОК IIIa

Овој Додаток ќе се применува од датумот на примена на надградбата на NCTS наведена во Анексот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578.

ТРАНЗИТНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ТРАНЗИТНИ ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Член 1

Овој Додаток ги опфаќа одредбите, обрасците и примероците за поднесување на декларации и пополнување на транзитни придружни документи и други документи што се користат во заедничката транзитна постапка во согласност со барањата од Прилозите I и II.

ПОГЛАВЈЕ I

ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА И ОБРАСЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 2

Транзитна декларација

Транзитната декларација како што е дефинирано во член 25 од Додаток I ги содржи податочните елементи наведени во Прилог A1a и треба да одговара на форматите кои ги користат шифрите дефинирани во тој Прилог.

Член 3

Транзитен придружен документ

Транзитниот пропратен документ се доставува на образецот наведен во Прилог A3a. Се доставува и се користи во согласност со забелешките во Прилог A4a.

член 4
Список на ставки

Списокот на ставки се доставува со користење на образецот наведен во Прилог А5а. Се доставува и се користи во согласност со забелешките во Прилог А6а.

ПОГЛАВЈЕ II

**ОБРАСЦИ КОРИСТЕНИ ЗА:
- ДОКАЖУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКА ОД УНИЈАТА,
— ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПАТНИЦИ,
— ПОСТАПКА ЗА ДЕЛОВЕН КОНТИНУИТЕТ ЗА ТРАНЗИТ**

Член 5

1. Обрасците што се користат како документи со кои се докажува царинскиот статус на стоките на Унијата се доставуваат на образецот наведен во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додатоците 1 до 4.
2. Обрасците што се користат како транзитни декларации при примена на процедурата за деловен континуитет за транзитни или транзитни декларации за патници се доставуваат на образецот наведен во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог I, Додаток 1.
3. За записите кои се потребни, ќе се користи постапката на самокопирање:
 - (а) во случај на Додатоци 1 и 3, на примероците наведени во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, Додаток 1;
 - (б) во случајот со Додатоци 2 и 4, на примероците наведени во Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, Додаток 2.
4. Обрасците се пополнуваат и се користат:
 - (а) како документи кои го докажуваат царинскиот статус на стоките на Унијата, во согласност со забелешката во Прилог Б2;
 - (б) како транзитни декларации за постапката за деловен континуитет за транзит на патници, во согласност со забелешката во Прилог Б6.Во двата случаи, шифрите во прилозите А1а и Б3 треба да се користат таму каде што е потребно.

Член 6

1. Обрасците се печатат во согласност со Конвенцијата за ЕЦД, Прилог II, член 2.
2. Секоја договорна страна може да испечати својата ознака за идентификација во горниот лев агол на образецот. Воедно, може да ги напише и „ЗАЕДНИЧКИ ТРАНЗИТ“ наместо „ТРАНЗИТ ВО УНИЈАТА“. Документите што носат такви ознаки или кој било израз ќе бидат прифатени кога ќе се поднесуваат на подрачјето на друга договорна страна.

ПОГЛАВЈЕ III

ОБРАСЦИ ОСВЕН ЕДИНСТВЕНИОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ И ТРАНЗИТНИОТ ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ

Член 7

Вчитување на листи

1. Обрасците што се користат за изготвување на товарните листови се доставуваат со користење на образецот наведен во Прилог Б4 кон Додаток III. Се пополнуваат во согласност со забелешката во Прилог Б5а кон Додаток IIIа.
2. Обрасците се печатат на хартија што е подготвена за пишување, тежи најмалку 40 g/m² и е доволно цврста да се спречи лесно кинење или туткање при нормална употреба. За бојата може да ја одлучуваат засегнатите страни.
3. Форматот на обрасците е 210 на 297 милиметри, со максимална толеранција од 5 милиметри помалку и 8 милиметри повеќе на должината.

Член 8

Напомена за транзит

Обрасците што се користат за напомена за транзитни совети во рамките на член 21 од Додаток I се доставуваат на образецот наведен во Прилог B8 кон Додаток III.

Член 9 **Потврда**

Примерокот за издавање на потврда се доставува на образецот наведен во Прилог B10 кон Додаток III.

Член 10 **Поединечна гаранција**

1. Обрасците што се користат за ваучери за поединечните гаранции треба да се согласно примерокот во Прилог B3 кон Додаток III.
2. Обрасците се печатат на хартија без механичка маса, погодна за пишување и со тежина од најмалку 55 g/m². На подлогата има испечатено испреплетена шара (guilloche) со црвена боја за откривање на каков било фалсификат направен со механички или хемиски средства. Хартијата треба да е во бела боја.
3. Форматот на обрасците е 148 x 105 милиметри.
4. Обрасците мора да ги содржат името и адресата на печататницата или ознаката со која тој може да се идентификува и идентификациски број со кој истиот се индивидуализира.
5. Јазикот на ваучерите за поединечните гаранции го одредуваат надлежните органи на земјата на гарантната испостава.

Член 11 **Општа гаранција и потврди за ослободување од гаранција**

1. Обрасците за изготвување потврди за општа гаранција или откажување од гаранција, во понатамошниот текст „потврди“, треба да одговараат на примероците во Прилог B5 и Прилог B6 кон Додаток III. Се пополнуваат според напомената во Прилог B7 од тој Додаток.

2. Сертификатите се печатат на бела хартија без механичка маса и со тежина од најмалку 100 g/m². На подлогата има испечатено испреплетена шара (guilloche) од двете страни за откривање на каков било фалсификат направен со механички или хемиски средства. Подлогата треба да биде:

- зелена за гарантните листови;
- бледо сина за потврдите за ослободување од гаранција.

3. Форматот на обрасците е 210 x 148 милиметри.

4. Договорните страни се одговорни за печатење на обрасците или нивното печатење. Секоја потврда треба да има сериски идентификациски број.

Член 12

Заеднички одредби за Глава III

1. Обрасците треба да се пополнуваат со помош на машина за пишување или друга механографска или слична постапка. Обрасците од членовите 7 и 8 можат да се пополнуваат и рачно, со пенкало со мастило и со печатни букви.

2. Обрасците се пишуваат на еден од официјалните јазици на договорните страни што е прифатлив за надлежните органи на земјата на поаѓање. Оваа одредба не се применува за ваучерите за поединечните гаранции.

3. Надлежните органи на друга земја во која мора да се изготват обрасците можат, доколку е потребно, да бараат превод на официјалниот јазик или на еден од официјалните јазици на таа земја.

4. Јазикот што ќе се користи за потврдите за општата гаранција и откажување од гаранција ќе го одредат надлежните органи на земјата одговорна за гаранцијата.

5. Не е дозволено никакво бришење или измени. Измените се прават со прецртување на неточните податоци и, каде што е неопходно, со додавање на потребните податоци. Сите направени измени и

дополнувања мора да бидат потпишани од страна на лицето што ги прави и истите мора задолжително да бидат одобрени од надлежните органи.

6. Договорната страна може да примени посебни мерки во однос на обрасците во оваа глава со цел да се зголеми безбедноста, но под услов за истото најпрвин да добие согласност од другите договорни страни и тоа да не ја нарушува правилната примена на Конвенцијата.

ПРИЛОГ А1а

ЗАЕДНИЧКИ БАРАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ВО ТРАНЗИТНА ДЕКЛАРАЦИЈА

Овој прилог се применува од датумот на инсталирање на надградбата на НКТС наведен во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578, освен одредбите за податочните елементи што се однесуваат на електронски транспортен документ како транзитна декларација како што е наведено во член 55 став (1) точката (ж) од Додатокот I, кој ќе се применува најдоцна од 1 мај 2018 година.

ПОГЛАВЈЕ I

БАРАЊА ЗА ПОДАТОЦИ

ГЛАВА I

Воведни забелешки за табелата со барања за податоци

(1) Податочните елементи, форматите, шифрите и доколку е применливо, структурата на податочните елементи, дефинирани во овој Прилог, се применуваат на транзитните декларации изготвени со употреба на електронски техники за обработка на податоци, како и на хартиените декларации.

(2) Податочните елементи кои можат да се обезбедат за секоја транзитна постапка и форматите на податочните елементи се наведени во табелата со барања за податоци во Поглавје II. Специфичните одредби за секој податочен елемент, како што се опишани во Поглавје III, се применуваат без да се доведе во прашање статусот на податочните елементи како што е дефинирано во табелата за барања за податоци.

Податочните елементи се наведени по редослед на бројот на нивниот податочен елемент.

(3) Символите „А“, „Б“ или „В“ во табелата во Поглавје II немаат никакво влијание врз фактот дека одредени податоци се собираат само таму каде што околностите го налагаат тоа. На пример, податочниот

елемент 1809057000 тарифен број за комбинирана номенклатура (статус „А“) ќе се внесе само онаму каде што тоа го бара законодавството на договорните страни.

Тие можат да бидат дополнети со услови или појаснувања наведени во нумерираните белешки приложени кон барањата за податоци во Глава II, Поглавје II и во белешките од Поглавје III.

(4) Без да влијае на било кој начин на обврските за доставување на податоци според овој Прилог и без да е во спротивност со член 29 од Додаток I, содржината на податоците доставени до царинскиот орган за одредено барање ќе се заснова на информациите кои на економскиот оператор му се познати во моментот кога ги доставува до царинскиот орган.

(5) Секогаш кога информациите во транзитната декларација обработена во овој Прилог имаат форма на шифри, се применува списокот со шифри предвиден во Поглавје III или националните шифри, онаму каде што се предвидени.

(6) Земјите може да ги користат националните шифри за податочни елементи, 1201000000 Претходен документ (поделемент 1201005000 Единица мерка и квалификатор), 1202000000 Дополнителни информации (поделемент 1202008000 шифра), 1203000000 Придружен документ (поделемент 1203002000 Вид), 1204000000 Дополнителна референца (поделемент 1204002000 Вид), сертификати и одобренија.

Земјите-членки на Европската унија ја известуваат Комисијата за списокот на национални шифри што се користат за овие податочни елементи. Комисијата го објавува списокот на тие шифри.

(7) Максимални кардиналности за секоја транзитна постапка:

D 1x

MC 1x (по заглавие на декларацијата)

NC 999x (по MC за транзит)

NI 9,999x (по NC)

(8) Се користат следните упатувања на листи со шифри дефинирани во меѓународните стандарди или во правните акти на договорните страни:

	Кратко име	Извор	Дефиниции
1.	Шифра за вид на пакет	Препорака 21 на UN/ECE	Шифра за вид на пакет како што е дефинирано во најновата верзија на Прилог IV на Препораката 21 на UN/ECE

2.	Шифра на валута	ISO 4217	Азбучна шифра со три букви дефинирана со меѓународниот стандард ISO 4217
3.	Шифра на земја	ISO 3166- алфа-2 шифра на државата	Во контекст на транзитните операции, ќе се користи шифра на земјата ISO 3166-алфа-2, а шифрата „XI“ ќе се користи за Северна Ирска.
4.	UN/LOCODE	Препорака на UNECE бр.16	UN/LOCODE како што е дефинирано во Препораката бр. 16 на UNECE
6.	Шифра за видови транспортни средства	Препорака на UNECE бр.28	Шифра за видови транспортни средства како што е дефинирано во Препораката бр.28 на UNECE
9.	Шифри на CUS	ECICS (Европски царински попис на хемиски супстанции)	Царински и статистички број на Унијата (CUS) доделен во рамките на Европскиот царински попис на хемиски супстанции (ECICS) во главно за хемиски супстанции и препарати.

(9) Шифрите како што е наведено во Поглавје III што може да се најдат во базата на податоци на TARIC ќе се дефинираат во заеднички договор со договорните страни.

ГЛАВА II
ЛЕГЕНДА

Дел 1
Наслови на колони

колони	Декларации/известувања/доказ за царински статус стока на Унијата	правна основа
П.Е. Бр.	Број на односниот податочен	

Колон и	Декларации/известувања/доказ за царинскиот статус стока на Унијата	Правна основа
Назив на под- елемент/под- класа на податоци	Назив на засегнатиот под- елемент/под-класа на податоци.	
Стара рубрика бр.	Број на рубрика во АНЕКС Б6 од Додаток II на што е уметено со Одлуката бр. 1/2008 на Мешовитиот комитет ЕУ-ЕФТА за заеднички транзит од 16 јуни 2008 година.	
Назив на под- елементот на податоци	Назив на засегнатиот податочен елемент/класа	
D1	Транзитна декларација.	Членови 25 и 26 од Прилог I
Податочен елемент/назив на класа	Назив на засегнатиот податочен елемент/класа	
D2	Транзитна декларација со намален сет на податоци - (Транспорт по железница, воздушен и морски пат).	Член 55 став (1) точка (з) од Додаток I
D3	Транзит - Употреба на електронски транспортен документ како царинска декларација - (Воздушен транспорт).	Член 55 став (1) точка (ж) од Додаток I
D4	Известување за ставање на увид во врска со претходно поднесената транзитна декларација.	Член 29а од Додаток I
D	Кардиналноста покажува колку пати податочниот елемент може да се користи на ниво на заглавието на декларацијата во транзитна декларација.	
MC	Кардиналноста покажува колку пати податочниот елемент може да се користи на ниво на главната пратка.	
HC	Кардиналноста покажува колку пати податочниот елемент може да се користи на ниво на Домашна пратка.	
HI	Кардиналноста покажува колку пати податочниот елемент може	

Наслови на колони

Група	Наслов на групата
Група 11	Информации за пораките (вклучувајќи ги и шифрите за постапката)
Група 12	Референци на пораки, документи, сертификати, одобренија
Група 13	Страни
Група 16	Места/Земји/Региони
Група 17	Царински испостави
Група 18	Идентификација на стоката
Група 19	Информации за транспорт (режими, средства и опрема)
Група 99	Други податочни елементи (статистички податоци, гаранции, податоци поврзани со тарифи)

Дел 3

Симболи во колоните на Декларацијата

Симбол	Опис на симболите
А	Задолжително: податоци што ги бара секоја земја без оглед на воведната забелешка 3.
В	Изборно за земјите: податоци од коишто земјите може да одлучат да се откажат.

C	<p>Опционално за економските оператори: податоци што економските оператори може да одлучат да ги достават, но што не се задолжителни за земјите. Кога економскиот оператор одлучи да ги достави информациите, сите потребни поделементи треба да бидат декларирани.</p> <p>Онаму каде што „C“ се користи за податочен елемент/класа на податоци, сите под-елементи/под-класи на податоци што припаѓаат на овој податочен елемент/класа на податоци се задолжителни кога декларантот одлучува да ја достави информацијата, освен ако тоа не е поинаку наведено во Поглавје II Глава I.</p>
D	<p>Податочен елемент потребен на ниво на заглавието на транзитната декларација.</p> <p>Податочните елементи на нивото на декларација содржат информации кои се однесуваат на целата декларација.</p>
MC	<p>Податочен елемент потребен на ниво на главната пратка.</p> <p>Податочните елементи на нивото на главната пратка содржат информации што се однесуваат на договор за транспорт издаден од превозник и директна договорна страна. Оваа информација за заглавие е применлива за секоја главна пратка во случај на декларации и известувања наведени во Поглавје II Глава I.</p>
HC	<p>Податочен елемент потребен на ниво на Домашна пратка.</p> <p>Податочните елементи на нивото на Домашна пратка содржат информации кои се однесуваат на најнискиот транспортен договор издаден од шпедитер, заеднички превозник што не управува со брод или воздухоплов или негов застапник или поштенски оператор. Оваа информација за заглавието е валидна за секоја Домашна пратка во случај на декларации и известувања наведени во Поглавје II Глава I.</p>

HI	<p>Податочен елемент потребен на ниво на наменување за Домашни пратки.</p> <p>Нивото на наменување на стоката е подниво на нивото на Домашна пратка. Податочните елементи на ниво на наменување за Домашни пратки содржат информации кои потекнуваат од различни позиции во транспортниот документ наведен во тековната Домашна пратка. Информациите на ниво на наменување се применливи во случај на декларации и известувања наведени во Поглавје II Глава I.</p>
----	---

Дел 4

Симболи во колоната Формат

Со поимот „вид/должина“ во објаснувањето на атрибутот се означуваат барањата за видотна податоци и должината на податоците. Шифрите за видовите на податоци се:

- a - азбучни
- n - нумерички
- an - алфанумерички

Бројот после шифрата ја означува дозволената должина на податоците. Важи следново.

Опционалните две точки пред ознаката за должина значат дека податоците немаат утврдена должина, но може да имаат до одреден број цифри, како што е наведено со ознаката за должина. Запирка во должината на податоците значи дека атрибутот може да содржи децимали, цифрата пред запирката ја означува вкупната должина на атрибутот, цифрата по запирката го означува максималниот број на цифри по децималната точка.

Примери за должина и формати на полиња:

- a1 1 азбучен знак, фиксна должина
- n2 2 нумерички знаци, фиксна должина
- an3 3 алфанумерички знаци, фиксна должина

a.. 4 до 4 азбучни знаци

n..5 до 5 нумерички знаци

an..6 до 6 алфанумерички знаци

n..7,2 до 7 нумерички знаци вклучувајќи максимум 2 децимали, разграничувачот е дозволен да се помести.

ПОГЛАВЈЕ II
ТАБЕЛА НА ЗАЕДНИЧКИ БАРАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНЗИТНИ ДЕКЛАРАЦИИ
ГЛАВА I

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделен елемент/назив на пот-класа	Назив на податочен поделен елемент	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		

Група 11 – Информација за пораки (вклучувајќи шифра на постапка)

1101000000	1	Вид на декларација			A	A	A		1x			1x	an..5	Y
					D HI	D HI	D HI							
1102000000	Ново	Вид на дополнителна декларација			A	A	A		1x				a1	Y
					D	D	Ds							
1103000000	32				A	A						1x	n..5	N

		Број на наименовање на стока			HI	HI								
1107000000	Ново	Безбедност			A	A			1x				n1	Y
					D	D								
1108000000	Ново	ознака за намален сет на податоци			A	A			1x				n1	Y
					D	D								

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/ назив на класа	Податочен подеlement/ назив на пот- класа	Назив на податоче н подеlement	Декларација				Кардиналите Т				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		

Група 12 - Упатување на пораки, документи, потврди, одобренија

1201000000	40	Претходен документ			A	A	A		9,999x	99x	99x		N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1201001000			Референтен број		A	A	A		1x	1x	1x	an..70	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1201002000			Вид		A	A	A		1x	1x	1x	an4	Y

					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1201003000			Вид на пакувања		A	A	A				1x	an..2	Y
					HI	HI	HI						
1201004000			Број на пакувања		A	A	A				1x	n..8	N
					HI	HI	HI						
1201005000			Мерна единица и квалификатор		A	A	A				1x	an..4	Y
					HI	HI	HI						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/ назив на класа	Податочен поделемет/ назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1201006000			Количина		A	A	A					1x	n..16,6	N
					HI	HI	HI							
1201007000			Идентификациска ознака на наменување на стока		A	A	A					1x	n..5	N
					HI	HI	HI							
1201079000			Дополнителни податоци		C	C				1x	1x	1x	an..35	N
					MC HI	HC HI								
1202000000	44	Дополнителни			C	C	C			99x		99x		N

		информации			MC HI	MC HI	MC HI							
1202008000			Шифра		A	A	A		1x		1x	an5	Y	
					MC HI	MC HI	MC HI							
1202009000			Текст		A	A	A		1x		1x	an..512	N	
					MC HI	MC HI	MC HI							
1203000000	44	Придружен документ			A	A	A		99x		99x		N	
					MC HI	MC HI	MC HI							

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1203001000			Референтен број		A	A	A			1x		1x	an..70	N
					MC HI	MC HI	MC HI							
1203002000			Вид		A	A	A			1x		1x	an4	Y
					MC HI	MC HI	MC HI							
1203013000			Број на наменување од линијата на документот		C	C	C			1x		1x	n..5	N
					MC HI	MC HI	MC HI							

1203079000			Дополнување на информации		C					1x		1x	an..35	N
					MC HI									
1204000000	44 Ново	Дополнителна референца			A	A	A			99x	99x	99x		N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							
1204001000			Референтен број		C	C	C			1x	1x	1x	an..70	N

					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							
1204002000			Вид		A	A	A			1x	1x	1x	an4	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							

П.Е. Број	С тар број на рубрика	Податочен елемент/ назив на класа	Податочен поделемет/ назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1205000000	44 Ново	Транспортен документ			A [8]	A [8]	A [8]			99x	99x			N
					MC HC	MC HC	MC HC							
1205001000			Референтен број		A	A	A			1x	1x		an..70	N
					MC HC	MC HC	MC HC							

1205002000			Вид		A	A	A		1x	1x		an4	Y
					MC HC	MC HC	MC HC						
1208000000		Референтен број / UCR			C	C	C		1x	1x	1x	an..35	N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1209000000	New	ЛРН			A	A	A	A	1x			an..22	N
					D	D	D	D					
1212000000	44 New	Одобрение			A [60]	A [60]	A [60]		9x				N
					D	D	D						

1212001000			Референтен број		A [60]	A [60]	A [60]		1x			an..35	N
					D	D	D						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1212002000			Вид		A	A	A		1x				an..4	Y
					D	D	D							

Група 13 - Странки

1302000000	2	Испраќач			C					1x	1x			N
------------	---	----------	--	--	---	--	--	--	--	----	----	--	--	---

					MC HC									
1302016000			Име		A [6]					1x	1x		an..70	N
					MC HC									
1302017000	2(бр.)		Идентификацис ки број		A					1x	1x		an..17	Y
					MC HC									
1302018000			Адреса		A [6]					1x	1x			N
					MC HC									
1302018019				Улица и број	A					1x	1x		an..70	N
					MC HC									

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/ назив на класа	Податочен поделемент/ назив на пот-класа	Назив на податочен поделемент	Деклара ција				Кардина литет				Форма т	Шифра во Поглав је III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1302018020				Земја	A					1x	1x		a2	Y
					MC HC									
1302018021				Поштенски	A					1x	1x		an..17	N

				код	МС НС									
1302018022				Град	A					1x	1x		an..35	N
					МС НС									
1302074000			Лице за контакт		C					9x	9x			N
					МС НС									
1302074016				Име	A					1x	1x		an..70	N
					МС НС									
1302074075				Телефонск и број	A					1x	1x		an..35	N
					МС НС									
1302074076				Е адреса	A					1x	1x		an..256	N
					МС НС									

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/ назив на класа	Податочен подеlement/ назив на пот-класа	Назив на податочен подеlement	Деклара ција				Кардина литет				Форма т	Шифра во Поглав је III
					D1	D2	D3	D4	D	МС	НС	НИ		
1303000000	8	Испраќач			A	A	A			1x	1x	1x		N

1303018020				Земја	A	A	A		1x	1x	1x	a2	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1303018021				Поштенски број	A	A	A		1x	1x	1x	an..17	N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1303018022				Град	A	A	A		1x	1x	1x	an..35	N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI						
1306000000	14	Застапник			A	A	A	A	1x				N
					D	D	D	D					
1306017000	4 (бр.)		Идентификац иски број		A	A	A	A	1x			an..17	Y
					D	D	D	D					
1306030000	14		Статус		A	A	A	A	1x			n1	Y
					D	D	D	D					
1306074000			Лице за контакт		C	C	C	C	9x				N
					D	D	D	D					

П.Е. Број	Стар број на	Податочен елемент/	Податочен поделемент/ назив на	Назив на податочен поделемент	Деклара ција	Кардина литет	Форма т	Шифра во Поглав је III
-----------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------------	------------	---------------------------------

	рубрика	назив на класа	пот-класа		D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1306074016				Име	A	A	A	A	1x				an..70	N
					D	D	D	D						
1306074075				Телефонск и број	A	A	A	A	1x				an..35	N
					D	D	D	D						
1306074076				E адреса	A	A	A	A	1x				an..256	N
					D	D	D	D						
1307000000	50	Носител на транзитна постапка			A	A	A	A	1x					N
					D	D	D	D						
1307016000			Име		A [6]	A [6]	A [6]		1x				an..70	N
					D	D	D							
1307017000	50 (бр.)		Идентификациски број		A	A	A	A	1x				an..17	Y
					D	D	D	D						
1307018000			Адреса		A [6]	A [6]	A [6]		1x					N
					D	D	D							
1307018019				Улица и број	A	A	A		1x				an..70	N
					D	D	D							

П.Е. Број			Податочен поделемнт/	Назив на податочен	Декларација	Кардиналитет	Формат	Шифра во
-----------	--	--	----------------------	--------------------	-------------	--------------	--------	----------

	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	назив на пот-класа	поделемент									Поглавје III	
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1307018020				Земја	A	A	A		1x				a2	Y
					D	D	D							
1307018021				Поштенски код	A	A	A		1x				an..17	N
					D	D	D							
1307018022				Град	A	A	A		1x				an..35	N
					D	D	D							
1307074000			Лице за контакт		C	C	C		1x					N
					D	D	D							
1307074016				Име	A	A	A		1x				an..70	N
					D	D	D							
1307074075				Телефонски број	A	A	A		1x				an..35	N
					D	D	D							
1307074076				Е адреса	A	A	A		1x				an..256	N
					D	D	D							
1314000000	44	Дополнителен учесник во синџирот на снабдување			C	C	C			99x	99x	99x		N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент / назив на класа	Податочен поделемет/ назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1314017000			Идентификациски број		A	A	A			1x	1x	1x	an..17	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							
1314031000			Улога		A	A	A			1x	1x	1x	a..3	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							

Група 16 – Места/Земји/Региони

1603000000	17a	Земја на одредиште			A	A	A			1x	1x	1x	a2	Y
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							
1606000000	15	Земја на испраќање			A	C				1x	1x	1x	a2	Y
					MC HC HI	MC HC HI								
1612000000	Ново	Земја на рута на пратката			A	A				99x				N
					MC	MC								
1612020000			Земја		A	A				1x			a2	Y
					MC	MC								

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
161300000	27	Место на товарење			B [61]	B	B	B		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
161302000			Земја		A	A	A	A		1x			a2	Y
					MC	MC	MC	MC						
161303600			UN/ LOCODE		A	A	A	A		1x			an..17	Y
					MC	MC	MC	MC						
161303700			Локација		A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
161500000	30	Локација на стока			A [75]	A [75]	A [75]	A [75]		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
161503600			UN/ LOCODE		A	A	A	A		1x			an..17	Y
					MC	MC	MC	MC						
161504500			Вид на локација		A	A	A	A		1x			a1	Y
					MC	MC	MC	MC						
161504600			Квалификатор		A	A	A	A		1x			a1	Y

			за идентификација		MC	MC	MC	MC						
--	--	--	-------------------	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1615047000			Царинска испостава		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615047001				Референтен број	A	A	A	A		1x			an8	Y
					MC	MC	MC	MC						
1615048000			GNSS		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615048049				Географска ширина	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						
1615048050				Географска должина	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						
1615051000				Економски оператор	A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615051017				Идентификациски број	A	A	A	A		1x			an..17	Y
					MC	MC	MC	MC						

1615052000			Број на одобрение		A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	NC	NI		
1615053000			Дополнителен идентификатор		A	A	A	A		1x			an..4	N
					MC	MC	MC	MC						
1615018000			Адреса		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615018019				Улица и број	A	A	A	A		1x			an..70	N
					MC	MC	MC	MC						
1615018020				Земја	A	A	A	A		1x			a2	Y
					MC	MC	MC	MC						
1615018021				Поштенски код	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						
1615018022				Град	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
1615081000			Адреса на поштенски број		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615081020				Земја	A	A	A	A		1x			a2	Y

					MC	MC	MC	MC						
1615081021				Поштенски код	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларац ија				Кардина литет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1615081025				Кукен број	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
1615074000			Лице за контакт		C	C	C	C		9x				N
					MC	MC	MC	MC						
1615074016				Име	A	A	A	A		1x			an..70	N
					MC	MC	MC	MC						
1615074075				Телефонски број	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
1615074076				E адреса	A	A	A	A		1x			an..256	N
					MC	MC	MC	MC						
1617000000	Ново	Пропишана рута			A	A			1x				n1	Y
					D	D								

Група 17 - Царински испостави

1703000000	НОВО	Појдовна царинска испостава			A	A	A	A	1x					N
					D	D	D	D						
1703001000			Референтен број		A	A	A	A	1x				an8	Y
					D	D	D	D						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1704000000	51	Транзитна царинска испостава			A	A			9x					N
					D	D								
1704001000			Референтен број		A	A			1x				an8	Y
					D	D								
1705000000	53	Одредишна царинска испостава			A	A	A		1x					N
					D	D	D							
1705001000			Референтен број		A	A	A		1x				an8	Y
					D	D	D							
1706000000	New	Излезна царинска испостава за транзит			A	A			9x					N
					D	D								
1706001000			Референтен број		A	A			1x				an8	Y
					D	D								

Група 18 - Идентификација на стоката

1801000000	38	Нето маса			A							1x	n..16,6	N
					HI									
1804000000	35	Бруто маса			A	A	A				1x	1x	n..16,6	N
					HC HI	HC HI	HC HI							

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1805000000	31	Опис на стока			A	A	A					1x	an..512	N
					HI	HI	HI-							
1806000000	New	Пакување			A	A	A					99x		N
					HI	HI	HI							
1806003000	31		Вид на пакување		A	A	A					1x	an2	Y
					HI	HI	HI							
1806004000	31		Број на пакувања		A	A	A					1x	n..8	N
					HI	HI	HI							
1806054000	31		Ознаки за испорака		A [8]	A [8]	A [8]					1x	an..512	N
					HI	HI	HI							
1808000000	31	CUS ознака			C	C	C					1x	an9	Y

1905000000	18(1)	Транспортни средства за поаѓање			A [34] [35] [36]	A [34] [35] [36]	A [34] [35] [36]			999x	999x			N
					MC HC	MC HC	MC HC							
1905017000			Идентификациски број		A	A	A			1x	1x		ап..35	N
					MC HC	MC HC	MC HC							

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на поткласа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
1905061000			Вид на идентификација		A	A	A			1x	1x		п2	Y
					MC HC	MC HC	MC HC							
1905062000	18(2)		Националност		A	A	A			1x	1x		а2	Y
					MC HC	MC HC	MC HC							
1907000000	Ново	Транспортна опрема			A	A	A			9,999x				N
					MC	MC	MC							
1907044000			Референтна ознака за стока		A	A	A			9,999x			п..5	N

					MC	MC	MC							
1907063000	31		Идентификациски број на контејнерот		A	A	A		1x			an..17	N	
					MC	MC	MC							
1908000000	Ново	Активно транспортно средство на граница			A [34] [35] [36] [61] [70] [71]	A [34] [35] [36] [61] [70] [71]		A [34] [35] [36] [70] [71]	9x				N	
					MC	MC		MC						

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на поткласа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	NC	NI		
1908000047			Референтен број на гранична царинска испостава		A	A		A		1x			an8	Y
					MC	MC		MC						
1908017000	21(1)		Идентификациски број		A	A		A	1x				an..35	N
					MC	MC		MC						
1908061000			Вид на идентификација		A	A		A	1x				n2	Y
					MC	MC		MC						
1908062000	21(2)		Националност		A	A		A	1x				a2	Y

					MC	MC		MC						
1902000000			Референтен број за транспорт		B	B		B		1x			an..17	N
					MC	MC		MC						
1910000000	D	Пломба			A	A	A [65]			99x				N
					MC	MC	MC							
1910068000			Број на пломби		A	A	A			1x (*)			n..4	N
					MC	MC	MC							
1910015000			Идентификатор		A	A	A			1x			an..20	N
					MC	MC	MC							

П.Е. Број	Стар број на рубрика	Податочен елемент/назив на класа	Податочен поделемет/назив на пот-класа	Назив на податочен поделемет	Декларација				Кардиналитет				Формат	Шифра во Поглавје III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		

Група 99 - Други податочни елементи (статистички податоци, гаранции, податоци поврзани со тарифа)

9902000000	52	Вид на гаранција			A	A			9x				an1	Y
					D	D								
9903000000	52	Референтна ознака на гаранција			A	A			99x					N
					D	D								
9903069000			GRN		A	A			1x				an..24	N

					D	D								
9903070000			Пристапен код		A	A			1x				an..4	N
					D	D								
9903012000			Валута		A	A			1x				a3	Y
					D	D								
9903071000			Износ што треба да се покрие		A	A			1x				n..16,2	N
					D	D								
9903073000		Други референтни ознаки за гаранција			A	A			9x				an..35	N
					D	D								

(*) Кардиналноста за бројот на пломби треба да се разбере во однос на транспортната опрема, т.е. 1x по контејнер.

ГЛАВА II Забелешки

број на забелешка	опис на забелешката
[6]	Кога е наведен EORI бројот или единствениот идентификациски број на заедничка транзитна земја или трета земја признаен од појдовната царинска испостава, името и адресата не се наведуваат.
[8]	Овие информации се обезбедуваат само кога е возможно
[30]	Земјите може да се откажат од ова барање за други начини на транспорт освен железничкиот во случај транзитното движење да не ја премине надворешната граница на договорните страни.

[34]	Не се користи во случај на поштенски пратки или превоз со фиксни транспортни инсталации.
[35]	Кога стоката се превезува во мултимодални транспортни единици, како што се контејнери, заменливи каросерии и полуприколки, царинските органи можат да му одобрат на носителот на транзитната постапка да не ги дава овие информации кога логистичката шема на местото на поаѓање може да го спречи идентитетот и националноста на превозното средство да не се обезбедуваат во моментот на пуштање на стоката за транзит, доколку мултимодалните транспортни единици носат единствени броеви и таквите броеви се наведени во П.Е. 1907063000 Идентификациски број на контејнерот.
[36]	Во следните случаи, земјите ќе се откажат од обврската да ги внесат овие информации на транзитна декларација поднесена во појдовната царинска испостава во врска со транспортните средства на кои стоката е директно натоварена: — кога логистичката шема не дозволува да се обезбеди овој податочен елемент и носителот на транзитната постапка има статус на АЕОС во Унијата или сличен статус во заедничка транзитна земја, и — каде што релевантните информации може да се следат онаму каде што е потребно од страна на царинските органи преку евиденцијата на носителот на транзитната постапка.
[60]	Овој податочен елемент треба да се обезбеди кога постои одобрение согласно член 55 од Додаток I.
[61]	Овој податочен елемент е незадолжителен кога декларацијата е поднесена пред ставање на стоката на увид.
[65]	Оваа информација се дава само кога царинскиот орган одлучил да ја пломбира стоката.
[70]	Не е за употреба во случај да нема декларирана транзитна царинска испостава (П.Е. 1704000000).
[71]	Овие информации нема да се даваат ако се исти како транспортните средства за поаѓање (П.Е. 1905000000).
	За комплетирање само таму каде што тоа го предвидува законодавството на

[75]	договорните страни.
------	---------------------

ПОГЛАВЈЕ III

**БЕЛЕШКИ И ШИФРИ ВО ОДНОС СО ЗАЕДНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНЗИТНА
ДЕКЛАРАЦИЈА**

Поимот „вид/должина“ во објаснувањето на атрибутот ги означува барањата за видот на податоци и должината на податоците. Шифрите за видовите на податоци се како што следува.

Група 11 - Информации за пораката (вклучувајќи шифри за постапки)

1101000000 Вид на декларација

Се внесува соодветната шифра.

Шифри што се користат:

Шифра	Опис	Сет на податоци во табелата за барања за податоци во Поглавје II од овој Прилог
C	Стока на Унијата која не е ставена во транзитна постапка во смисла на примената на член 55 став (1) точката (ж) од Додаток I.	D3
T	Мешани пратки што опфаќаат и стока што треба да се стави во постапката T1 и стока што треба да се стави во постапката T2, опфатени со член 28 од Додаток I.	D1, D2

T1	Стока која нема царински статус на стока на Унијата, а е ставена во транзитна постапка.	D1, D2, D3
T2	Стока со царински статус на стока на Унијата, ставена во транзитна постапка.	D1, D2, D3
T2F	Стока со царински статус на стока на Унијата, што се движи помеѓу дел од царинското подрачје на Унијата каде што не се применуваат одредбите од Директивата 2006/112/ЕС или Директивата 2008/118/ЕС и заедничка транзитна земја.	D1, D2, D3
TD	Стока веќе ставена во транзитна постапка во смисла на примената на член 55 став (1) точката (ж) од Додаток I.	D3
X	Стока на Унијата за коишто е завршен извозот и е потврден излез и кои не се ставени во транзитна постапка во смисла на примената на член 55 став (1) точката (ж) од Додаток I.	D3

1102000000 Вид на дополнителна декларација

Се внесува соодветната шифра.

Шифри што се користат:

A	за редовна царинска декларација (според членовите 25 и 26 од Додаток I)
D	за поднесување редовна царинска декларација (како што е наведена под шифра A) во согласност со член 29а од Додаток I

1103000000 Број на наменување на стока

Број на наменување наведен во декларацијата кога има повеќе од едно наменување на стока.

1107000000 Безбедност

Користејќи ги соодветните шифри, наведете дали декларацијата е комбинирана со излезна збирна декларација (EXS) или влезна збирна декларација (ENS) во согласност со законодавството за безбедносните и сигурносните мерки на соодветните договорни страни.

Шифри што се користат:

Шифра	Опис	Објаснување
0	No	Декларацијата не се комбинира со излезна збирна или влезна збирна декларација.
1	ENS	Декларацијата се комбинира со влезна збирна декларација.
2	EXS	Декларацијата се комбинира со излезна збирна декларација.
3	ENS and EXS	Декларацијата се комбинира со излезна збирна и влезна збирна декларација.

1108000000 Ознака за намалени сет на податоци

Со употреба на соодветните шифри, наведете дали декларацијата содржи намален сет на податоци.

Шифри што се користат:

0	No (стоката не се декларира со намален сет на податоци)
1	Yes (стоката се декларира со намален сет на податоци)

Група 12 – Упатување на пораки, документи, потврди, одобренија

1201000000 Претходен документ

Наведете детали во врска со претходниот документ.

За земјите-членки на Европската Унија – Внесете ги деталите поврзани со отписот на стоката декларирана во односната декларација, во врска со завршувањето на привременото чување. Таквите детали ја вклучуваат количината која се отпишува и соодветната единица мерка.

1201001000 Референтен број

Наведете ја референцата за привременото чување или претходната царинска постапка или соодветните царински документи.

За земјите-членки на Европската Унија – доколку извозот е проследен со транзит, внесете го РБД на извозната декларација.

Шифри што се користат:

Тука е вметнат идентификацискиот број или друга препознатлива референца на документот.

Во случај РБД да се наведе како претходен документ, референтниот број ја има следната структура:

Поле	Содржина	Формат	Примери
1	Последните две цифри од годината на формално прифаќање на декларацијата (ГГ)	n2	21
2	Идентификатор на земјата каде што е поднесена декларацијата/известувањето (Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3)	a2	RO
3	Единствен идентификатор за порака по година и земја.	an 12	9876AB889-012
4	Идентификатор на процедура	a1	B
5	Контролен број	an1	1

Полињата 1 и 2 како што е објаснето погоре.

Полето 3 се пополнува со идентификатор за односната порака. Начинот на кој се користи тоа поле е одговорност на националните администрации, но секоја порака обработена во текот на една година во дадената земја мора да има единствен број во однос на односната постапка.

Националните администрации кои сакаат да го имаат референтниот број на надлежната царинска испостава вклучен во РБД, можат да ги користат до првите 6 знаци за да го претставуваат.

Полето 4 се пополнува со идентификатор на постапката како што е дефинирано во табелата подолу.

Полето 5 се пополнува со вредност што е контролен број за целиот РБД. Ова поле овозможува откривање на грешка при преземање на целиот РБД.

Шифри што се користат во полето 4 Идентификатор на постапката:

Шифра	Постапка
A	Само извоз
B	Извоз и излезна збирна декларација
C	Само излезна збирна декларација
D	Известување за повторен извоз
E	Испраќање на стока во врска со посебни фискални територии
J	Само транзитна декларација
K	Транзитна декларација и излезна збирна декларација
L	Транзитна декларација и влезна збирна декларација
M	Транзитна декларација и излезна збирна декларација и влезна збирна декларација
P	Доказ за царинскиот статус на стока на Унијата /манифест за царинска стока
R	Само увозна декларација
S	Увозна декларација и влезна збирна декларација
T	Само влезна збирна декларација
U	Декларација за привремено чување
V	Воведување на стоки во однос на посебни фискални територии
W	Декларација за привремено чување и влезна збирна декларација

Z	Известување за пристигнување
---	------------------------------

1201002000 Вид

Користејќи ја соодветната шифра, наведете го типот на документот.

Шифри што се користат:

Шифрите може да се најдат во TARIC базата на податоци.

1201003000 Вид на пакување

Внесете ја шифрата што го одредува видот на пакување соодветен за отпишување на бројот на пакувања.

Шифри што се користат:

Шифра од типот на пакување како што е наведено во воведната забелешка 8 број 1.

1201004000 Број на пакувања

Внесете го соодветниот број за отпис на пакувања.

1201005000 Единица мерка и квалификатор

Внесете ја соодветната единица мерка за отпис и квалификатор.

Шифри и нивни формати што се користат:

Се користат единици мерки и квалификатори дефинирани во TARIC. Во таков случај, форматот на единици мерки и квалификаторите треба да биде ап..4, но никогаш нема да биде п..4 формат, резервиран за националните единици мерки и квалификатори.

Доколку таквите единици мерки и квалификатори не се достапни во TARIC, може да се користат национални единици мерки и квалификатори. Нивниот формат ќе биде п..4.

1201006000 Количина

Внесете ја соодветната количина за отпис.

1201007000 Идентификатор на наменување на стока

Внесете го бројот на наменување на стоката како што е наведено во претходниот документ.

1201079000 Дополнување на информации

Внесете дополнителни информации во врска со Претходниот документ.

Овој податочен елемент му овозможува на економскиот оператор да обезбеди какви било дополнителни информации поврзани со претходниот документ.

1202000000 Дополнителни информации:

Користете го овој податочен елемент во однос на информациите за кои законодавството на договорните страни не го специфицира полето во кое треба да се внесе.

1202008000 Шифра

Внесете ја релевантната шифра и, доколку е применливо, шифрата предвидена од засегнатата земја.

Шифри и нивните формати што се користат:

За шифрирање дополнителни информации од царинска природа се користи петцифрена шифра:

Шифра 0xxxx - Општа категорија

Шифра 2xxxx - При транзит

Шифрите „00200“, „20100“, „20200“ и „20300“ се користат во случај на хартиени и електронски транзитни декларации, доколку е применливо.

Шифра	Правна основа	Предмет	Дополнителни информации
00200	Прилог A1a, Поглавје III	Неколку појави на документи и странки	‘Различни’
20100	Член 18 од Конвенцијата	Извозот од една договорна страна или од Унијата е предмет на ограничување	
20200	Член 18 од Конвенцијата	Извоз од една договорна страна или од Унијата што подлежи на давачки	
20300	Член 18 од Конвенцијата	Извоз	‘Извоз’

Земјите може да дефинираат национални шифри.

Националните шифри мора да имаат формат a1an4.

1202009000 Текст

Доколку е потребно, може да се даде каков било текст за објаснување за декларираната шифра.

1203000000 Придружен документ

1203001000 Референтен број

Идентификационен или референтен број на договорните страни или меѓународни документи или потврди кои се приложуваат кон декларацијата.

Користејќи ги релевантните шифри, внесете ги деталите што се бараат со кои било специфични правила што се применуваат заедно со референтните податоци за документите приложени кон декларацијата.

Идентификациски или референтен број на национални документи или потврди приложени кон декларацијата.

1203002000 Вид

Користејќи соодветни шифри, наведете го видот на документот.

Внесете ги деталите поврзани со отписот на стоката декларирана во односната декларација, во врска со дозволите и потврдите за извоз и увоз.

Шифри и нивните формати што се користат:

Документите, потврдите и одобријата на договорните страни или меѓународните документи, потврди и одобрија, приложени кон транзитната декларација, мора да бидат внесени во формат a1an3. Списокот на документи, потврди и одобрија и нивните соодветни шифри може да се најдат во TARIC базата на податоци.

Националните документи, потврди и одобрија приложени кон транзитната декларација, мора да бидат внесени во формат n1an3 (Пр: 2123, 34d5). Четирите знаци претставуваат шифри засновани на сопствената номенклатура на таа земја.

1203013000 Број на наменување на документот:

Внесете го редниот број на наменувањето во придружниот документ (на пр. потврда, лиценца, дозвола, документ за влез итн.), што одговара на предметното наменување.

1203079000 Дополнување на информации

Внесете дополнителни информации во врска со придружниот документ.

Овој податочен елемент му овозможува на економскиот оператор да обезбеди какви било дополнителни информации поврзани со придружниот документ.

1204000000 Дополнителна референца

1204001000 Референтен број

Референтен број за какви било дополнителни декларации што не се опфатени со Придружниот документ, Транспортниот документ или Дополнителни информации.

1204002000 Вид

Користејќи ги соодветните шифри, внесете ги деталите што се бараат со кои било важечки специфични правила.

Шифри и нивните формати што се користат:

Шифрите на договорните страни за дополнителни референци мора да бидат внесени во формат a1an3. Списокот на дополнителни референци и нивните соодветни шифри може да се најдат во TARIC базата на податоци.

Земјите може да дефинираат национални шифри. Националните дополнителни референтни шифри мора да се внесат во формат n1an3, можеби проследено со идентификациски број или друга препознатлива референца. Четирите знаци претставуваат шифри засновани на сопствената номенклатура на таа земја.

1205000000 Транспортен документ

Овој податочен елемент го вклучува видот и референцата на транспортниот документ.

1205001000 Референтен број

За колона D3:

Овој податочен елемент ја вклучува референцата на транспортниот документ што се користи како транзитна декларација.

1205002000 Вид

Користејќи ги соодветните шифри, наведете го видот на документот.

Шифри што се користат:

Шифрите може да се најдат во TARIC базата на податоци.

1208000000 Референтен број/UCR

Овој запис се однесува на единствениот референтен број на пратката доделен од засегнатото лице за предметната пратка.

Може да има форма на шифри на WCO (ISO 15459) или еквивалентно. Овозможува пристап до основните комерцијални податоци од интерес за царината.

1209000000 ЛРБ

Ќе се користи локалниот референтен број (ЛРБ). Тој е национално дефинирана и доделен од страна на декларантот во договор со надлежните органи за да се идентификува секоја поединечна декларација.

1212000000 Одобрение

1212001000 Референтен број

Внесете го референтниот број на сите одобренија потребни за декларацијата и известувањето.

1212002000 Вид

Користејќи ги соодветните шифри, наведете го видот на документот.

Шифри што се користат:

Шифрите може да се најдат во TARIC базата на податоци.

Група 13 – Странки

1302000000 Испраќач

Странка која испраќа стока како што е наведено во договорот за транспорт од страна на нарачателот на транспортот.

Овој елемент мора да се обезбеди кога е различен од декларантот.

1302016000 Име

Внесете го целото име и каде што е применливо правната форма на странката.

1302017000 Идентификациски број:

Внесете го EORI бројот на испраќачот или идентификацискиот број на трговецот во заедничка транзитна земја.

Онаму каде што се даваат олеснувања во рамките на програма за партнерство на трговци од трета земја која е призната од засегнатата договорна страна, оваа информација може да биде во форма на единствен идентификациски број на трета земја, кој е ставен достапен на засегнатата договорна страна од третата засегнатата земја. Тој број може да се користи секогаш кога е достапен за декларантот.

Шифри што се користат:

Структурата на единствениот идентификациски број на трета земја што и е достапен на засегнатата договорна страна е како што следува:

Поле	Содржина	Формат
1	Шифра на држава	a2
2	Единствен идентификациски број во трета земја	an..15

Шифра на земја: Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1302018000 Адреса:

1302018019 Улица и број

Внесете го името на улицата на адресата на странката и бројот на зградата или објектот.

1302018020 Земја

Внесете ја шифрата на државата.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1302018021 Поштенски број:

Внесете го релевантниот поштенски број за деталите поврзани со адресата.

1302018022 Град

Внесете го името на градот на адресата на странката.

1302074000 Лице за контакт

1302074016 Име

Внесете го името на лицето за контакт.

1302074075 Телефонски број

Внесете го телефонскиот број на лицето за контакт.

1302074076 Е-пошта

Внесете ја адресата на е-пошта на лицето за контакт.

1303000000 Примач

Странка на којашто се испраќа стоката.

Овој податочен елемент и неговите поделементи може да се декларираат на ниво на НI до надградбата на NCTS наведена во Прилогот на Одлуката за спроведување (ЕУ) 2016/578 од сите договорни страни.

1303016000 Име

Внесете го целото име и каде што е применливо правната форма на странката.

1303017000 Идентификациски број

Внесете го EORI бројот или идентификацискиот број на трговецот во земјата на заеднички транзит.

Онаму каде што се даваат олеснувања во рамките на програма за партнерство на трговци од трета земја која е призната од засегнатата договорна страна, оваа информација може да биде во форма на единствен идентификациски број на трета земја, кој е ставен достапен на засегнатата договорна страна од третата засегнатата земја. Тој број може да се користи секогаш кога е достапен за декларантот.

Шифри што се користат:

Идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е. 1302017000 Испраќач/ Идентификациски број се користи.

1303018000 Адреса:

1303018019 Улица и број

Внесете го името на улицата на адресата на страната и бројот на зградата или објектот.

1303018020 Земја

Внесете ја шифрата на државата.

Шифри што се користат:

Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

За земји со заеднички транзит - шифрата XI е изборна.

1303018021 Поштенски број

Внесете го релевантниот поштенски број за деталите поврзани со адресата.

1303018022 Град:

Внесете го името на градот на адресата на страната.

1306000000 Застапник

Оваа информација е потребна, доколку е различна од П.Е. 1305000000 Декларант или каде што е соодветно П.Е. 1307000000 Носител на транзитна постапка.

1306017000 Идентификациски број

Внесете го EORI бројот на засегащото лице или идентификацискиот број на трговецот во земјата на заеднички транзит.

Шифри што се користат:

Се користи Идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е.

1302017000 Испраќач /Идентификациски број.

1306030000 Статус

Внесете ја соодветната шифра што го претставува статусот на застапникот.

Шифри што се користат:

Внесете една од следните шифри пред целосното име за да го означите статусот на застапникот:

2	Директно застапување (царинскиот застапник дејствува во име и за сметка на друго лице)
3	Индириектно застапување (царинскиот застапник дејствува во свое име, но за сметка на друго лице)

Шифрата 3 е ирелевантна за царинските транзитни постапки.

1306074000 Лице за контакт:

1306074016 Име

Внесете го името на лицето за контакт.

1306074075 Телефонски број

Внесете го телефонскиот број на лицето за контакт.

1306074076 Е-пошта

Внесете ја адресата на е-пошта на лицето за контакт.

1307000000 Носител на транзитна постапка:

1307016000 Назив:

Внесете го целиот назив (име на лице или компанија) и адресата на носителот на транзитната постапка. Онаму каде што е соодветно, внесете го целиот назив (име на лице или компанија) на овластениот претставник кој ја поднесува транзитната декларација во име на носителот на постапката.

1307017000 Идентификациски број

Внесете го EORI бројот на носителот на транзитната постапка или идентификациониот број на трговецот во земјата на заедничкиот транзит.

Шифри што се користат:

Идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е. 1302017000 Испраќач/Идентификациски број се користи.

1307018000 Адреса:

1307018019 Улица и број

Внесете го името на улицата на адресата на странката и бројот на зградата или објектот.

1307018020 Земја

Внесете ја шифрата на државата.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната белешка 8 број 3.

1307018021 Поштенски број

Внесете го релевантниот поштенски број за деталите поврзани со адресата.

1307018022 Град

Внесете го името на градот на адресата на страната.

1307074000 Лице за контакт:

1307074016 Име

Внесете го името на лицето за контакт.

1307074075 Телефонски број

Внесете го телефонскиот број на лицето за контакт.

1307074076 Е-пошта

Внесете ја адресата на е-пошта на лицето за контакт.

1314000000 Дополнителен учесник во синџирот на снабдување

Овде може да се наведат дополнителни учесници во синџирот на снабдување со цел да се покаже дека целиот синџир на снабдување бил покриен од економските оператори кои имаат статус на ОЕО.

Доколку се користи овој податочен елемент/податочна класа, ќе се дадат улоги и идентификациски број, во спротивно овој податочен елемент е избран.

1314017000 Идентификациски број

EORI бројот или единствениот идентификациски број на третата земја се декларира кога тој број и бил доделен на странката.

Шифри што се користат:

Идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е. 1302017000 Испраќач/Идентификациски број се користи.

1314031000 Улога

Внесете ја релевантната шифра на улогата специфицирајќи ја улогата на дополнителните учесници во синџирот на снабдување.

Шифри што се користат:

Може да се пријават следните странки:

ознака на улогата	Странка	Опис
CS	Консолидатор	Превозник што комбинира поединечни помали пратки во една поголема пратка (во процес на консолидација) која се испраќа до странка која ја отсликува активноста на консолидаторот со делење на консолидираната пратка на нејзините оригинални компоненти
FW	Превозник	Странка што врши отпрема на стока
MF	Производител	Странка што произведува стока

WH	Држател на склад	Странка што презема одговорност за стоката внесена во склад
----	------------------	---

Група 16 - Места/Земји/Региони

1603000000 Земја на одредиште

Користејќи ја соодветната шифра, внесете ја последната земја на одредиште на стоката.

Земјата на последното познато одредиште се дефинира како последната земја во која е познато дека стоката треба да се достави во моментот на пуштање во царинска постапка.

Шифри што се користат:

Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

За земји со заеднички транзит - шифрата XI е изборна.

1606000000 Земја на испраќање

Користејќи ја соодветната шифра, внесете ја земјата од која се испраќа/извезува стоката.

Шифри што се користат:

Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1612000000 Земја на пропишана рута на пратката

Овој податочен елемент е потребен кога појдовната царинска испостава ја дефинира пропишаната рута (види 1617000000 Пропишана рута).

Идентификација по хронолошки редослед на земјите низ кои стоката се превезува помеѓу земјата на поаѓање и одредиште. Ова ги опфаќа и земјите на поаѓање и одредиште на стоката.

1612020000 Земја

Внесете ги релевантните шифри на земјата во правилен редослед на рутата на пратката.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1613000000 Место на утовар

Идентификација на пристаништето, аеродромот, товарниот терминал, железничката станица или друго место каде што стоката се натовара на превозното средство што се користи за нејзиниот превоз, вклучувајќи ја и земјата каде што се наоѓа. Доколку се достапни, се обезбедуваат шифрирани информации за идентификација на локацијата.

Во случај да нема достапен UN/LOCODE за односната локација, шифрата на државата ќе биде проследена со името на местото, со максимално достапно ниво на прецизност.

1613020000 Земја

Онаму каде што UN/LOCODE не е достапен, внесете ја шифрата на државата за местото каде што стоката е натоварена на транспортното средство што се користи за преминување на границата на Договорната страна.

Шифри што се користат:

Онаму каде што местото на утовар не е шифрирано според UN/LOCODE, земјата каде што се наоѓа местото на утовар е идентификувана со шифра на земјата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1613036000 UN/LOCODE

Внесете го UN/LOCODE за местото каде што стоката е натоварена на превозното средство што се користи за нејзиниот превоз за да ја премине границата на Договорната страна.

Шифри што се користат:

UN/LOCODE како што е наведено во воведната забелешка 8 број 4.

1613037000 Локација

Онаму каде што UN/LOCODE не е достапен, внесете го името на местото каде што стоката се товари на превозното средство што се користи за нејзиниот превоз за да ја премине границата на Договорната страна.

1615000000 Локација на стоката

Користејќи ги соодветните шифри, внесете ја локацијата каде што стоката може да се прегледа. Оваа локација треба да биде доволно прецизна за да и овозможи на царината да врши физичка контрола на стоката.

Само еден вид на локација треба да се користи во исто време.

1615036000 UN/LOCODE

Користете ги шифрите дефинирани во списокот со кодови UN/LOCODE по земја.

Шифри што се користат:

UN/LOCODE како што е наведено во воведната забелешка 8 број 4.

1615045000 Вид на локација

Внесете ја соодветната шифра наведена за видот на локација.

Шифри што се користат:

За видот на локација, користете ги шифрите наведени подолу:

A	Назначена локација
B	Овластено место
C	Одобрено место
D	Друго

1615046000 Квалификатор за идентификација

Внесете ја соодветната шифра за идентификација на локацијата. Врз основа на употребениот квалификатор ќе се обезбеди само релевантниот идентификатор.

Шифри што се користат:

За идентификација на локацијата, користете еден од идентификаторите подолу:

квалификатор	идентификациска ознака	Опис
T	Поштенска адреса	Користете го поштенскиот број со или без куќен број за односната локација.
U	UN/LOCODE	UN/LOCODE како што е наведен во забелешката 8 број 4.
V	Идентификатор на царинската испостава	Користете ги шифрите наведени под П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава/Референтен број.
W	GNSS координати	Децимални степени со негативни бројки за југ и запад. Примери: 44,424896°/8,774792° или 50,838068°/ 4,381508°
X	EORI број	Се користи идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е. 1302017000 Испраќач/Идентификациски број. Во случај економскиот оператор да има повеќе од една просторија, бројот се пополнува со идентификатор единствен за конкретната локација.
Y	Број на одобрение	Внесете го бројот на одобрение на конкретната локација, односно одобрение за статусот на овластен испраќач. Во случај одобрението да се однесува на повеќе простории, бројот на

		одобрението се пополнува со идентификатор единствен за засегнатата локација.
Z	Адреса	Внесете ја адресата на засегнатата локација.

Во случај кога кодот „X“ (EORI број) или „Y“ (број на одобрение) се користи за идентификација на локацијата, а има неколку локации поврзани со EORI бројот или односниот број на одобрение, може да се користи дополнителен идентификатор за овозможување недвосмислена идентификација на локацијата.

1615047000 Царинска испостава

Внесете ја соодветната шифра на царинската испостава каде стоката е достапна за понатамошна царинска контрола.

1615047001 Референтен број

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на царинската испостава каде што стоката е достапна за понатамошна царинска контрола.

Шифри што се користат:

Идентификаторот на царинската испостава ја следи структурата дефинирана за П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава/Референтен број.

1615048000 GNSS

Внесете релевантни координати од Глобалните сателитски системи за навигација (GNSS) каде што е достапна стоката.

1615048049 Географска ширина

Внесете ја географската ширина на локацијата каде што стоката е достапна.

1615048050 Географска должина

Внесете ја должината на локацијата каде што стоката е достапна.

1615051000 Економски оператор

Користете го идентификацискиот број на економскиот оператор во чии простории може да се контролира стоката.

1615051017 Идентификациски број

Внесете го EORI бројот или идентификацискиот број на трговецот во земјата на заедничкиот транзит на носителот на одобрението.

Шифри што се користат:

Идентификацискиот број како што е дефиниран за П.Е. 1302017000 Испраќач/Идентификациски број се користи.

1615052000 Број на одобрение

Внесете го бројот за одобрение на засегнатата локација.

1615053000 Дополнителен идентификатор

Во случај на неколку простории, со цел локацијата да биде попрецизно наведена поврзана со EORI, идентификација на трговец во земјата на заедничкиот транзит или одобрение, внесете ја соодветната шифра каде што е достапна.

1615018000 Адреса:

1615018019 Улица и број

Внесете ја соодветната улица и број.

1615018020 Земја

Внесете ја шифрата на државата.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1615018021 Поштенски број

Внесете го релевантниот поштенски број за деталите поврзани со адресата.

1615018022 Град

Внесете го името на градот на адресата на страната.

1615081000 Поштенска адреса

Оваа подкласа може да се користи кога е можно да се одреди локацијата на стоката со поштенски број дополнет со куќниот број доколку е потребно.

1615081020 Земја

Внесете ја шифрата на државата.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1615081021 Поштенски број

Внесете го соодветниот поштенски број за поврзаната локација на стоката.

1615081025 Куќен број

Внесете го куќниот број за поврзаната локација на стоката.

1615074000 Лице за контакт

1615074016 Име

Внесете го името на лицето за контакт.

1615074075 Телефонски број

Внесете го телефонскиот број на лицето за контакт.

1615074076 Е-пошта

Внесете ја адресата на е-пошта на лицето за контакт.

1617000000 Пропишана рута

Користејќи ги соодветните шифри, наведете дали се применува пропишаната рута.

Пропишаната рута ја дефинира патеката по која стоката ќе се премести од појдовната царинска испостава до одредишната царинска испостава по економски оправдан план.

Шифри што се користат:

Релевантните шифри се дадени подолу:

0	Стоката не мора да се преместува од појдовната царинска испостава до одредишната царинска испостава по пропишана рута
1	Стоката се преместува од појдовната царинска испостава до одредишната царинска испостава по пропишана рута

Група 17 – Царински испостави

1703000000 Појдовна царинска испостава

1703001000 Референтен број

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на испоставата каде што ќе започне транзитната операција.

Шифри што се користат:

Идентификаторот на царинската испостава ја следи структурата дефинирана за П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава/Референтен број.

1704000000 Транзитна царинска испостава

1704001000 Референтен број

Внесете ја шифрата за предвидената царинска испостава надлежна за влезната точка на територијата на договорната страна кога стоката се движи во транзитна постапка, или царинската испостава надлежна за местото на излез од територијата на договорната страна кога стоката ја напушта таа територија за време на транзитна операција преку граница помеѓу таа договорна страна и трета земја.

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на соодветната царинска испостава.

Шифри што се користат се:

Идентификаторот на царинската испостава ја следи структурата дефинирана за П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава / Референтен број.

1705000000 Одредишна царинска испостава

1705001000 Референтен број

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на испоставата каде што ќе заврши транзитната операција.

Шифри и нивните формати што се користат:

Користете (aп8) шифри структурирани на следниов начин:

— првите два знака (a2) служат за идентификација на земјата со помош на кодот на земјата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3,

— следните шест знаци (aп6) значат засегнатата испостава во таа земја. Се предлага да се усвои следната структура:

Првите три знаци (aп3) ќе бидат преземени од името на локацијата UN/LOCODE, а последните три од националната алфанумеричка подподелба (aп3). Ако оваа подподелба не се користи, треба да се вметнат знаците „000“.

Пример: BEBRU000: BE = ISO 3166 за Белгија, BRU = UN/LOCODE име на локација за градот Брисел, 000 за неискористената поделба.

1706000000 Излезна царинска испостава за транзит

1706001000 Референтен број

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на засегнатата испостава.

Овој податочен елемент е потребен кога транзитната декларација се комбинира со излезна збирна декларација. Внесете ја шифрата за предвидената царинска испостава каде транзитното движење го напушта безбедносното и сигурносно подрачје.

За земјите-членки на Европската унија – овој податочен елемент не е потребен кога транзитното движење ја следи постапката за извоз.

Шифри што се користат:

Идентификаторот на царинската испостава ја следи структурата дефинирана за П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава/Референтен број.

1801000000 Нето маса

Внесете ја нето масата, изразена во килограми, на стоката што се однесува на соодветно декларираното наменување. Нето маса е масата на стоката без пакување.

Кога нето маса поголема од 1 килограм вклучува дел од единица (kg), таа може да се заокружи на следниов начин:

од 0,001 до 0,499: заокружување до најблиската вредност на помал килограм;

од 0,5 до 0,999: заокружување до најблиската вредност на поголем килограм.

Нето маса помала од 1 килограм треба да се внесе како „0“. проследено со број на децимали до 6, исфрлајќи ги сите „0“ на крајот од количината (на пр. 0,123 за пакување од 123 грама, 0,00304 за пакување од 3 грама и 40 милиграми или 0,000654 за пакување од 654 милиграми).

1804000000 Бруто маса

За декларацијата бруто масата е тежината на стоката вклучувајќи го и пакувањето, но со исклучок на опремата на превозникот.

Кога бруто масата поголема од 1 килограм вклучува дел од единица (kg), таа може да се заокружи на следниов начин:

од 0,001 до 0,499: заокружување до најблиската вредност на помал килограм;

од 0,5 до 0,999: заокружување до најблиската вредност на поголем килограм.

Бруто маса помала од 1 килограм треба да се внесе како „0“. проследено со број на децимали до 6, исфрлајќи ги сите „0“ на крајот од количината (на пр. 0,123 за пакување од 123 грама, 0,00304 за пакување од 3 грама и 40 милиграми или 0,000654 за пакување од 654 милиграми).

Внесете ја бруто масата, изразена во килограми, на стоката што се однесува на соодветно декларираното наменување.

Кога декларацијата содржи неколку наменуванија на стока, кои се однесуваат на стока која е спакувана заедно на таков начин што е невозможно да се одреди бруто масата на стоката што се однесува на која било стока, вкупната бруто маса треба само да се внесе на ниво на заглавие.

1805000000 Опис на стоката

Кога декларантот ја дава шифрата CUS за хемиски супстанции и препарати, земјите може да се откажат од барањето за давање прецизен опис на стоката.

Тоа значи нормален трговски опис. Онаму каде што треба да се наведе шифрата на стоката, описот мора да биде доволно прецизен за да овозможи класификација на стоката.

1806000000 Пакување

Овој податочен елемент се однесува на детали за пакувањето на стоката што е предмет на декларација или известување.

1806003000 Вид на пакување

Шифрата го одредува видот на пакување.

Шифри што се користат:

Шифра за видот на пакување како што е наведено во воведната забелешка 8 број 1.

1806004000 Број на пакувања

Вкупен број на пакувања врз основа на најмалата надворешна единица за пакување. Ова е бројот на поединечни артикли спакувани на таков начин што тие не можат да се поделат без претходно да се распакуваат или бројот на парчиња, доколку не се спакувани.

Оваа информација нема да се дава кога стоките се рефус.

1806054000 Ознаки за испорака

Слободен облик на опис на ознаките и броевите на транспортните единици или пакувања.

1808000000 CUS код

Бројот на Царинската унија и статистика (CUS) е идентификаторот доделен во рамките на Европскиот царински попис на хемиски супстанции (ECICS) на главно хемиски супстанции и препарати.

Декларантот може да ја даде оваа шифра на доброволна основа кога не постои мерка пропишана во законодавството на договорните страни за односната стока, т.е. кога обезбедувањето на оваа шифра би претставувало помал товар од целосниот текстуален опис на производот.

Шифри што се користат:

CUS код како што е наведено во воведната забелешка 8 број 9.

1809000000 Шифра на стока

Се користи барем тарифен подброј на Хармонизираниот систем.

1809056000 Подброј на Хармонизираниот систем

Внесете го тарифниот подброј на Хармонизираниот систем (шестцифрен HS код).

Шифри што се користат:

Шифрите може да се најдат во TARIC базата на податоци.

1809057000 Шифра на Комбинирана номенклатура

Внесете ги двете дополнителни цифри од шифрата на Комбинираната номенклатура онаму каде што тоа го бара законодавството на договорните страни.

Шифри што се користат:

Шифритењ може да се најдат во TARIC базата на податоци.

Група 19 - Информации за транспорт (начини, средства и опрема)

1901000000 Индикатор за контејнер

Внесете ја претпоставената ситуација при преминување на надворешната граница на договорната страна, врз основа на информациите достапни во моментот на завршување на транзитните формалности, користејќи ја соодветната шифра.

Шифри што се користат:

Применливите шифри се дадени подолу:

0	Стоката не се транспортира во контејнери
1	Стоката се транспортира во контејнери

1903000000 Начин на транспорт на граница

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го начинот на транспорт што одговара на активното транспортно средство кое се очекува да се користи при излез од царинското подрачје на Договорната страна.

Шифри што се користат:

Применливите шифри се дадени подолу:

Шифра	Опис
1	Поморски транспорт
2	Железнички транспорт
3	Патен транспорт
4	Воздушен транспорт
5	Пошта (активен начин на транспорт непознат)
7	Фиксни транспортни инсталации
8	Внатрешен воден транспорт
9	Друг начин на транспорт (т.е. сопствен

	погон)
--	--------

1904000000 Начин на транспорт во внатрешноста

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го начинот на транспорт при поаѓање.

Шифри што се користат:

Се користат Шифрите предвидени во ова Поглавје во однос на П.Е. 1903000000 Начин на превоз на граница.

1905000000 Појдовни транспортни средства

1905017000 Идентификациски број

Оваа информација е во форма на идентификациониот број на бродот на ИМО или единствениот европски идентификациски број на брод (ENI шифра) за транспорт по морски или внатрешни водни патишта.

За другите начини на транспорт, начинот на идентификација е:

Средства за транспорт	Начин на идентификација
Внатрешен воден транспорт	Име на пловниот објект
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (каде што нема број на лет, внесете го регистарскиот број на авионот)
Патен транспорт	Регистарски број на возило и/или приколка
Железнички транспорт	Број на вагон

Кога стоката се транспортира со приколка и влечно возило, внесете ги регистарските броеви и на приколката и на влечното возило. Онаму каде што регистарскиот број на влечното возило не е познат, внесете го регистарскиот број на приколката.

1905061000 Вид на идентификација

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го типот на идентификацискиот број.

Шифри што се користат:

Применливите шифри се дадени подолу:

Шифра	Опис
10	Идентификациски ИМО број на бродот
11	Име на поморско пловило
20	Број на вагон

21	Број на воз
30	Регистрација на возило за патен транспорт
31	Регистрација на приколката
40	Број на летот IATA
41	Регистарски број на авионот
80	Европски идентификациски број на брод (ENI код)
81	Име на бродот на внатрешните водни патишта

1905062000 Националност

Внесете ја националноста на превозното средство (или онаа на возилото што ги движи другите ако има повеќе транспортни средства) на кое стоката е директно натоварена за време на транзитните формалности, во форма на соодветната шифра.

Кога стоката се транспортира со приколка и влечно возило, се внесува националноста и на приколката и на влечното возило. Онаму каде што не се знае националноста на влечното возило, внесете ја националноста на приколката.

Шифри што се користат:

Шифра на државата како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1907000000 Транспортна опрема

1907044000 Референца за стоки

За секој контејнер, внесете ги броевите на наменуванија за стоката што се транспортира во овој контејнер.

1907063000 Идентификациски број на контејнерот

Ознаки (букви и/или броеви) кои го идентификуваат контејнерот.

За други начини на транспорт освен воздушниот, контејнер е специјална кутија за превоз на товар, која е зајакната и може да се спојува и овозможува хоризонтални или вертикални преместувања.

Во воздушниот превоз, контејнерите се специјални кутии за превоз на товар, кои се зајакнати и овозможуваат хоризонтални или вертикални преместувања.

Во контекст на овој податочен елемент, заменливите тела и полуприколките што се користат за патен и железнички транспорт се сметаат за контејнери.

Доколку е применливо, за контејнерите покриени со стандардот ISO 6346, идентификаторот (префиксот) доделен од Меѓународното биро за

контејнери и интермодален транспорт (VIC) исто така ќе биде даден како додаток на идентификацискиот број на контејнерот.

За заменливи тела и полуприколки се користи шифрата ILU (Интермодални товарни единици) воведена со европскиот стандард EN 13044.

1908000000 Активни гранични транспортни средства

1908000047 Шифра на царинска испостава на граница

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го референтниот број на испоставата каде активното транспортно средство ја минува границата на договорната страна.

Шифри што се користат:

Идентификаторот на царинската испостава ја следи структурата дефинирана за П.Е. 1705001000 Одредишна царинска испостава/Референтен број.

1908017000 Идентификациски број

Внесете го идентитетот на активното транспортно средство што ја преминува границата на договорната страна.

Во случај на комбиниран транспорт или кога се користат повеќе транспортни средства, активното транспортно средство е она што ја движи целата комбинација. На пример, во случај на камион на брод, активно транспортно средство е бродот. Во случај на влечно возило и приколка, активно транспортно средство е влечното возило. Во зависност од транспортните средства, се внесуваат следните податоци за идентитетот:

транспортни средства	Начин на идентификација
Морски и внатрешен воден транспорт	Име на пловниот објект
Воздушен транспорт	Број и датум на летот (каде што нема број на лет, внесете го регистарскиот број на авионот)
Патен транспорт	Регистарски број на возило и/или приколка
Железнички транспорт	Број на вагон

1908061000 Вид на идентификација

Користејќи ја соодветната шифра, внесете го типот на идентификацискиот број.

Шифри што се користат:

Шифрите дефинирани во ова Поглавје за П.Е. 1905061000 Транспортни средства за поаѓање/тип на идентификација се користат за типот на идентификација.

1908062000 Националност

Користејќи ја соодветната шифра, внесете ја националноста на активното транспортно средство што ја минува границата на Договорната страна.

Во случај на комбиниран транспорт или кога се користат повеќе транспортни средства, активното транспортно средство е она што ја движи целата комбинација. На пример, во случај на камион на брод, активно транспортно средство е бродот. Во случај на влечно возило и приколка, активно транспортно средство е влечното возило.

Шифри што се користат:

Шифра на земја како што е наведено во воведната забелешка 8 број 3.

1902000000 Референтен број за транспорт

Идентификација на движењето на превозното средство, на пример број на патување, број на летот IATA, број на пат, доколку е применливо.

За воздушен транспорт, во ситуации кога операторот на воздухопловот превезува стоки според договор за летови со заедничка ознака или сличен договор со партнери, се користат броевите на летот на партнерите.

1910000000 Пломба:

1910068000 Број на пломби

Внесете го бројот на пломби на опремата за транспорт, каде што е применливо.

1910015000 Идентификатор

Информациите се обезбедуваат доколку овластен испраќач поднесе декларација за која неговото одобрение бара употреба на пломби од посебен вид или на носителот на транзитната постапка му се одобри употреба на пломби од посебен вид.

Група 99 – Други податочни елементи (статистички податоци, гаранции, податоци поврзани со тарифи)

9902000000 Вид на гаранција

Користејќи ги соодветните шифри, внесете го видот на гаранција што се користи за транзитната операција.

Шифри што се користат:

Применливите шифри се дадени подолу:

Шифра	Опис
0	Изземање од гаранција (член 75 став (2) точката (в) од Додаток I).
1	Општа гаранција (член 75 став (1) и (2) точките (а) и (б) од Додаток I).
2	За поединечна гаранција во форма на преземање обврска од гарант (член 20 од Прилог I).
3	Поединечна гаранција во готовина или други средства за плаќање признаени од царинските органи како еквивалентни на готовински депозит, направен во евра или во валутата на земјата во која се бара гаранцијата (член 19 од Прилог I).
4	Поединечна гаранција во форма на ваучери (член 21 од Прилог I).
8	Гаранција што не се бара за одредени јавни органи (*).
9	За поединечна гаранција од типот од точка 3 од Прилог I кон Додаток I.
A	За изземање од гаранција со договор (член 10 став (2а) од Конвенцијата
R	За гаранција што не се бара за стока што се носат на Рајна, Рајнските водни патишта, Дунав или Дунавските водни патишта (член 13 став (1) точката (б) од Додаток I).
C	За гаранција што не се бара за стока што се пренесува со фиксни транспортни инсталации (член 13 став (1) точката (в) од Додаток I).
H	За гаранција што не се бара за стока ставена во транзитна постапка во согласност со член 13 став (1) точката (а) од Додаток I.
J	Не се бара гаранција за патување помеѓу појдовната и транзитната царинска испостава (член 10 став (2) точката (б) од Конвенцијата).

(*) за земји членки на ЕУ

9903000000 Референца за гаранција:

9903069000 РБГ

Внесете го референтниот број на гаранцијата.

9903070000 Шифра за пристап

Внесете ја шифрата за пристап.

9903012000 Валута

Користејќи ја соодветната шифра, внесете ја валутата во која е утврден износот што треба да се покрие.

Шифри што се користат:

Шифра на валута како што е наведено во воведната забелешка 8 број 2.

9903071000 Износ што треба да се покрие

Внесете го износот на царинскиот долг што може да настане или настанал во врска со конкретната декларација, со што ќе биде покриен со гаранцијата.

9903073000 Друга референца за гаранција

Внесете го референтниот број на другата гаранција што се користи за операцијата.

ПОГЛАВЈЕ IV

ЈАЗИЧНИ УПАТУВАЊА И НИВНИ ШИФРИ

Јазични упатувања		Опис
BG	Ограничена валидност	Ограничена важност — 99200
CS	Omezená platnost	
DA	Begrænset gyldighed	
DE	Beschränkte Geltung	
EE	Piiratud kehtivus	
EL	Περιορισμένη ισχύς	
EN	Limited validity	
ES	Validez limitada	
FI	Voimassa rajoitetusti	
FR	Validité limitée	
GA	Bailíocht theoranta	
HR	Ograničena valjanost	
HU	Korlátozott érvényű	
IS	Takmarkað gildissvið	
IT	Validità limitata	
LT	Galiojimas apribotas	

Јазични упатувања		Опис
LV	Ierobežots derīgums	
MK	Ограничено важење	
MT	Validità limitata	
NL	Beperkte geldigheid	
NO	Begrenset gyldighet	
PL	Ograniczona ważność	
PT	Validade limitada	
RO	Validitate limitată	
RS	Ограничена важност	
SK	Obmedzená platnosť	
SL	Omejena veljavnost	
SV	Begränsad giltighet	
TR	Sınırlı Geçerli	
BG	Освободено	
CS	Osvobození	
DA	Fritaget	
DE	Befreiung	
EE	Loobutud	
EL	Απαλλαγή	
EN	Waiver	
ES	Dispensa	
FI	Vapautettu	
FR	Dispense	
GA	Tarscaoileadh	
HR	Oslobođeno	
HU	Mentesség	
IS	Undanþegið	
IT	Dispensa	
LT	Leista neplombuoti	
LV	Derīgs bez zīmoga	
MK	Изземање	
MT	Tneħħija	
NL	Vrijstelling	
NO	Fritak	

PL	Zwolnienie
PT	Dispensa

Јазични упатувања		Опис
RO	Derogarea	
RS	Ослобођење	
SK	Upustenie	
SL	Opustitev	
SV	Befrielse	
TR	Vazgeçme	
BG	Алтернативно доказателство	
CS	Alternativní důkaz	
DA	Alternativt bevis	
DE	Alternativnachweis	
EE	Alternatiivsed tõendid	
EL	Εναλλακτική απόδειξη	
EN	Alternative proof	
ES	Prueba alternativa	
FI	Vaihtoehtoinen todiste	
FR	Preuve alternative	
GA	Cruthúnas malartach	
HR	Alternativni dokaz	
HU	Alternatív igazolás	
IS	Önnur sönnun	
IT	Prova alternativa	
LT	Alternatyvusis įrodymas	
LV	Alternatīvs pierādījums	
MK	Алтернативен доказ	
MT	Prova alternattiva	
NL	Alternatief bewijs	
NO	Alternativt bevis	
PL	Alternatywny dowód	
PT	Prova alternativa	
RO	Probă alternativă	

RS	Алтернативни доказ	
SK	Alternatívny dôkaz	
SL	Alternativno dokazilo	
SV	Alternativt bevis	
TR	Alternatif Kanıt	

Јазични упатувања		Опис
BG	Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)	Разлики: испостави каде стоките се ставени на увид ... (Име и земја) - 99203
CS	Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo.....(název a země)	
DA	Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt(navn og land)	
DE	Unstimmigkeiten: Stelle, bei.....der die Gestellung erfolgte(Name und Land)	
EE	Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)	
EL	Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο.....(Όνομα και χώρα)	
EN	Differences: office where goods were presented(name and country)	
ES	Diferencias: mercancías presentadas en la oficina(nombre y país)	

FI	Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)
FR	Différences: marchandises présentées au bureau.....(nom et pays)
GA	Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair.....(ainm agus tír)
HR	Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)
HU	Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént.....(név és ország)
IS	Breyting: tollstjórnungráttugla þar sem vörum var framvísað.....(nafn og land)
IT	Differenze: ufficio al quale sono state pres- entate le merci..(nome e paese)
LT	Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)
LV	Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas.....(nosaukums un valsts)
MK	Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид(назив и земја)
MT	Differenzi: uffiċċju fejn l- oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)
NL	Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht.....(naam en land)

NO	Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt(navn og land)	
PL	Niezgodności: urząd, w którym przed- stawiono towar.....(nazwa i kraj)	

Јазични упатувања		Опис
PT	Diferenças: mercadorias apresentadas na estância.....(nome e país)	
RO	Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
RS	Разлике: царински орган којем је предата роба.....(назив и земља)	
SK	Rozdiely: úrad, ktorému.....boltovar predložený.....(názov a krajina)	
SL	Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo.....(naziv in država)	
SV	Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	
TR	Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare (adi ve ülkesi).	
BG	Излизането от подлежи на ограничєния или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ,	Излез одпредмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение №
CS	Výstup zepodléhá omezením nebo	

	dávkaám podle nařizení/směrnice/rozhod nutí č.	
DA	Udpassage fraundergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/ direktiv/afgørelse nr.	
DE	Ausgang aus..gemäß Verordnung/ Richtlinie/Beschluss Nr. Beschrän- kungen oder Abgaben unterworfen.	
EE territooriumilt väljumise suhtes kohal- datakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsu sele nr	
EL	Η έξοδος απόυποβάλλεται σε περιο- ρισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ.	
EN	Exit from...subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Deci sion No	
ES	Salida de..sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Deci sión no	
FIvientiin sovelletaan asetuksen/ direktiivin/päätöksen N:o	

 mukaisia rajoituksia tai maksuja	
FR	Sortie de .soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n°	
GA	Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh	
HR	Izlaz iz.....podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/ Odluke br	

	Јазични упатува ња	Опис
HU	A kilépés területéről a rendelet/irányelv/ határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik	
IS	Útflutningur frá háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/ fyrirmælum/ákvörðun nr.	
IT	Uscita dal soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/ direttiva/decisione n.	
LT	Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/ Sprendimu Nr.	

	...	
LV	Izvešana no..., piemērojot ierobe- žojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/Lēmumu Nr.	
MK	Излез од предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/ Решение №	
MT	Ħruġ mill- suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deciżjoni Nru	
NL	Bij uitgang uit dezijn de bep- kingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr.van toepassing.	
NO	Utførsel fra .underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/ direktiv/vedtak nr.	
PL	Wprowadzenie zpodlega ogranic- zeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrekty wą/decyzją nr	
PT	Saída da...sujeita a restricções ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/ Decisão n.º	
RO	lesire din....supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul	

	Regulamentului/ Directivei/Deciziei nr	
RS	Излаз из...подлеже ограничењима илидажбинама на основу Уредбе/ Директиве/Одлуке бр	
SK	Výstup z.....podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/ rozhodnutia č.	
SL	Iznoš iz.....zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/ Direktive/Odločbe št.	
SV	Utförsel frånunderkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/ direktiv/beslut nr	
TR	Eşyanın 'dan çıkışı No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtla- malara veya mali yükümlülöklere tabidir	

Јазични упатува ња		Опис
BG	Одобрен испраќач	Овластен испраќач - 99206
CS	Schválený odesílatel	
DA	Godkendt afsender	
DE	Zugelassener Versender	
EE	Volitatud kaubasaatja	
EL	Ευκεκριμένοσ	

	αποστολέας	
EN	Authorised consignor	
ES	Expedidor autorizado	
FI	Valtuutettu lähettäjä	
FR	Expéditeur agréé	
GA	Coinsíneoir údaraithe	
HR	Ovlašteni pošiljatelj	
HU	Engedélyezett feladó	
IS	Viðurkenndur sendandi	
IT	Speditore autorizzato	
LT	Igaliotasis siuntėjas	
LV	Atzītais nosūtītājs	
MK	Овластен испраќач	
MT	Awtorizzat li jibgħat	
NL	Toegelaten afzender	
NO	Autorisert avsender	
PL	Upoważniony nadawca	
PT	Expedidor autorizado	
RO	Expeditor agreat	
RS	Овлашћени пошиљалац	
SK	Schválený odosielateľ	
SL	Pooblaščeni pošiljatelj	
SV	Godkänd avsändare	
TR	İzinli Gönderici	

Јазични упатувања		Опис
BG	Освободен от подпис	Измемање од потпис - 99207
CS	Podpis se nevyžaduje	
DA	Fritaget for underskrift	

DE	Freistellung von der Unterschriftsleistung	
EE	Allkirjanõudest loobutud	
EL	Δεν απαιτείται υπογραφή	
EN	Signature waived	
ES	Dispensa de firma	
FI	Vapautettu allekirjoituksesta	
FR	Dispense de signature	
GA	Tharscaoileadh an síniú	
HR	Oslobođeno potpisa	
HU	Aláírás alól mentesítve	
IS	Undanþegið undirskrift	
IT	Dispensa dalla firma	
LT	Leista nepasirašyti	
LV	Derīgs bez paraksta	
MK	Изземање од потпис	
MT	Firma mhux meħtieġa	
NL	Van ondertekening vrijgesteld	
NO	Fritatt for underskrift	
PL	Zwolniony ze składania podpisu	
PT	Dispensada a assinatura	
RO	Dispensă de semnătură	
RS	Ослобођено од потписа	
SK	Upustenie od podpisu	
SL	Opustitev podpisa	
SV	Befrielse från underskrift	
TR	İmzadan Vazgeçme	

Јазични упатувања		Опис
BG	ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ	ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА - 99208
CS	ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY	
DA	FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDS- STILLELSE	
DE	Gesamtsicherheit UNTERSAGT	
EE	ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD	
EL	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ	
EN	COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	
ES	GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA	
FI	YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY	
FR	GARANTIE GLOBALE INTERDITE	
GA	RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE	
HR	ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO	
HU	ÖSSZKEZESSÉG TILOS	
IS	ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ	
IT	GARANZIA GLOBALE VIETATA	
LT	NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA	
LV	VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS	
MK	ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА	

MT	MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRESIVA	
NL	DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN	
NO	FORBUD MOT BRUK AV UNIVERS- ALGARANTI	
PL	ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ	
PT	GARANTIA GLOBAL PROIBIDA	
RO	GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ	
RS	ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	
SK	ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY	
SL	PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVA- ROVANJE	
SV	SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN	
TR	KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLAN- MIŞTIR.	

Јазични упатува ња		Опис
BG	ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ	УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ - 99209
CS	NEOMEZENÉ POUŽITÍ	
DA	UBEGRÆNSET ANVENDELSE	
DE	UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG	
EE	PIIRAMATU KASUTAMINE	
EL	ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	
EN	UNRESTRICTED USE	

ES	UTILIZACIÓN NO LIMITADA	
FI	KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
FR	UTILISATION NON LIMITÉE	
GA	ÚSÁID NEAMHSHRIANTA	
HR	NEOGRANIČENA UPORABA	
HU	KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT	
IS	ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN	
IT	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA	
LT	NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS	
LV	NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS	
MK	УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ	
MT	UŻU MHUX RISTRETT	
NL	GEBRUIK ONBEPERKT	
NO	UBEGRENSET BRUK	
PL	NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE	
PT	UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
RO	UTILIZARE NELIMITATĂ	
RS	НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА	
SK	NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
SL	NEOMEJENA UPORABA	
SV	OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
TR	KISITLANMAMIŞ KULLANIM	

Јазични	Опис
---------	------

упатува ња		
BG	Издаден впоследствие	Дополнително издадено - 99210
CS	Vystaveno dodatečně	
DA	Udstedt efterfølgende	
DE	Nachträglich ausgestellt	
EE	Välja antud tagasiulatuvalt	
EL	Εκδοθέν εκ των υστέρων	
EN	Issued retrospectively	
ES	Expedido a posteriori	
FI	Annettu jälkikäteen	
FR	Délivré a posteriori	
GA	Eisithe go haisghníomhach	
HR	Izdano naknadno	
HU	Kiadva visszamenőleges hatállyal	
IS	Útgefið eftir á	
IT	Rilasciato a posteriori	
LT	Retrospektyvusis išdavimas	
LV	Izsniegts retrospektīvi	
MK	Дополнително издадено	
MT	Maħruġ b'mod retrospettiv	
NL	Achteraf afgegeven	
NO	Utstedt i etterhånd	
PL	Wystawione retrospektywnie	
PT	Emitido a posteriori	
RO	Eliberat ulterior	
RS	Накнадно издато	

SK	Vyhotovené dodatočne	
SL	Izdano naknadno	
SV	Utfärdat i efterhand	
TR	Sonradan Düzenlenmiştir	

јазични упатува ња		Опис
BG	Разни	Различни - 99211
CS	Různí	
DA	Diverse	
DE	Verschiedene	
EE	Erinevad	
EL	Διάφορα	
EN	Various	
ES	Varios	
FI	Useita	
FR	Divers	
GA	Éagsúil	
HR	Razni	
HU	Többféle	
IS	Ýmis	
IT	Vari	
LT	Įvairūs	
LV	Dažādi	
MK	Различни	
MT	Diversi	
NL	Diversen	
NO	Diverse	
PL	Różne	
PT	Diversos	

RO	Diverse	
RS	Разно	
SK	Rôzne	
SL	Razno	
SV	Flera	
TR	Çeşitli	

Јазични упатувања		Опис
BG	Насипно	Рефус - 99212
CS	Volně loženo	
DA	Bulk	
DE	Lose	
EE	Pakendamata	
EL	Χύμα	
EN	Bulk	
ES	A granel	
FI	Irtotavaraa	
FR	Vrac	
GA	Bulc	
HR	Rasuto	
HU	Ömlesztett	
IS	Vara í lausu	
IT	Alla rinfusa	
LT	Nesupakuota	
LV	Berams	
MK	Рефус	
MT	Bil-kwantitá	
NL	Los gestort	

NO	Bulk
PL	Luzem
PT	A granel
RO	Vrac
RS	Расуто
SK	Voľne ložené
SL	Razsuto
SV	Bulk
TR	Dökme

Јазични упатувања		Опис
BG	Изпращач	Испраќач - 99213
CS	Odesílatel	
DA	Afsender	
DE	Versender	
EE	Saatja	
EL	Αποστολέας	
EN	Consignor	
ES	Expedidor	
FI	Lähetäjä	
FR	Expéditeur	
GA	Coinsíneoir	
HR	Pošiljatelj	
HU	Feladó	
IS	Sendandi	
IT	Speditore	
LT	Siuntėjas	
LV	Nosūtītājs	
MK	Испраќач	
MT	Min jikkonsenja	
NL	Afzender	
NO	Avsender	
PL	Nadawca	
PT	Expedidor	

RO	Expeditor	
RS	Пошиљалац	
SK	Odosielateľ	
SL	Pošiljatelj	
SV	Avsändare	
TR	Gönderici	

ПРИЛОГ А3а

ТРАНЗИТЕН ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ

Овој Прилог ќе важи од датумите на поставување на надградбата на НКТС наведени во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (EU) 2016/578.

Примерок на Транзитен придружен документ

ЕВРОПСКА УНИЈА		ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЈА		ГРБ		
ТРАНЗИТЕН ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ	Извозник (3/1-3/2) Бр. <input type="checkbox"/>		Обрзаци (1/4) 001		Назив (1/9) Број на колет (6/18) Бруто маса (кг) (6/5)	
	Примач (3/9-3/10) Бр.		Референтен број/UCR (2/4)			
	Декларант/застапник (3/18-3/19-3/20-3/21) Бр.		Други услови за провоз на провозот ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН (E) Поединствени и провозани морки (7/19)			
	Идентитет и националност на трансп. средство при поаѓање (7/7-7/8)		Шифрокод (5/8) Локација на стока (5/23)			
	Идентитет и национал. на актив. трансп. средство на граница (7/14-7/15)					
	Вид на транспорт Место на утовар (5/21) на граница (7/4)					
	Идент. бр. на оставати учесници во синџир на снабдување (3/37)		Поединствена декларација/Претходни документи (2/1)			
			Идентификациски бр. на контејнерот (7/10)			
	Претовар (7/9) Место и земја:		Место и земја:			
	Идент. и национал. на новото прел. сред:		Идент. и национал. на новото прел. сред:			
Ктр. <input type="checkbox"/> (Ф) Број на новият контејнер:		Ктр. <input type="checkbox"/> (Ф) Број на новият контејнер:				
(Ф) Внеси 1 за ДА или 0 за НЕ.		(Ф) Внеси 1 за ДА или 0 за НЕ.				
ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН (Г) Нови пломби: Број: Идентитет: Потпис: Печат:		ПОТВРДА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН (Г) Нови пломби: Број: Идентитет: Потпис: Печат:				
<input type="checkbox"/> Податоците се веќе внесени во системот		<input type="checkbox"/> Податоците се веќе внесени во системот				
Носител на транзитна постапка (3/22-3/23) Бр.		ПОЈДОВНА ИСПОСТАВА (В)				
Предвидени транзитна постапка (и земји) (5/7)						
Гаранција не важи за (8/2-8/3-8/4)		Одредишна постапка (и земја) 5/6				
КОНТРОЛА НА ПОЈДОВНА ИСПОСТАВА (Г) Резултат: Ставени пломби (7/18): Број: Идентитет: Краен рок (датум):		КОНТРОЛА НА ОДРЕДИШНА ИСПОСТАВА (З) Датум на пристигнување: Контрола на пломби: Забелешка:		Попатна копија испратена на ден после регистрација со Број: Потпис: Печат:		

ПРИЛОГ А4а
**ЗАБЕЛЕШКИ И ПОЕДИНОСТИ (ПОДАТОЦИ) ЗА
ТРАНЗИТНИОТ ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ**

Овој Прилог ќе се применува од датумите на поставување на надградбата на НКТС наведена во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578.

Кратенката „ПКР“ (План за континуитет во работењето“) употребена во овој Прилог се однесува на ситуации во кои постапката за континуитет на работењето е дефинирана во член 26 од Додаток I. Хартијата што ќе се користи за транзитниот придружен документ може да биде во зелена боја.

Транзитниот придружен документ се печати врз основа на податоците издвоени од транзитната декларација, изменети по потреба од страна на носителот на транзитната постапка и/или потврдени од страна на појдовната царинска испостава, и се пополнува на следниов начин:

1. Рубрика ГРБ
ГРБ се печати на првата страна и на сите списоци на наменуванија, освен ако тие обрасци се употребени во контекст на ПКР, во кој случај не се доделува ГРБ.
ГРБ се печати и во вид на баркод со употреба на стандардната „шифра 128“, сет на карактери „Б“.
2. Рубрика Обрасци (1/4):
 - прва подрубрика: сериски број на тековниот отпечатен лист,
 - втора подрубрика: вкупен број отпечатени листови (вклучувајќи список на наменуванија),
 - не се користи кога има само едно наменување.
3. Во просторот под рубрика Референтен број/UCR (2/4):
Името и адресата на царинската испостава во којашто се враќа копија на транзитниот придружен документ кога се користи ПКР.
4. Рубрика Појдовна испостава (В):
 - име на појдовната царинска испостава,
 - референтен број на појдовната царинска испостава,
 - датум на прифаќање на транзитната декларација,
 - име и број на одобрение на одобрениот испраќач (доколку постои).
5. Рубрика Контрола на појдовна испостава (Г):
 - резултати од контрола,
 - ставени пломби или напомена '- -' за идентификација на „Измемање — 99201“,

- напомена „Задолжителен правец на движење“, доколку е соодветно.

Транзитниот придружен документ не смее да се менува, ниту да се врши додавање или бришење во него, освен ако поинаку не е наведено во Конвенцијата.

6. Формалности во случај на незгоди во тек на движење на стока. Се применува следната постапка се до моментот кога НКТС ќе им овозможи на царинските органи директно да ги запишат овие информации во системот.

Од моментот кога стоката ја напушта појдовната царинска испостава до моментот кога таа ќе пристигне во одредишната царинска испостава, можно е да има потреба од додавање на одредени детали во транзитниот придружен документ кој ја придружува стоката. Овие податоци се однесуваат на транспортната операција и ги внесува превозникот одговорен за превозното средство на кое стоката е натоварена како и кога соодветните активности се извршени. Овие поединостите може да се додадат рачно, читливо, во кој случај податоците се внесуваат со мастило и со печатни букви.

Се потсетуваат превозниците дека стоката може да се претовари само со одобрение на царинските органи на земјата на чија територија треба да се изврши претовар.

Кога тие органи сметаат дека предметната операција за заеднички транзит може да продолжи на вообичаен начин, тие, откако ќе преземат сите неопходни чекори, ги потврдуваат транзитните придружни документи.

Царинските органи од транзитната царинска испостава или од одредишната царинска испостава, во зависност од случајот, имаат обврска да ги внесат во системот додадените податоци во транзитниот придружен документ. Податоците може да ги внесе и овластениот примач.

Рубриците и активностите кои се вклучени се:

- Претовар: употреба на рубрика 7/1.

Рубрика Претовар (7/1)

Превозникот е должен да ги пополни првите три реда од оваа рубрика кога стоката е претоварена од едно превозно средство на друго или од еден контејнер во друг, во текот на предметната операција.

Меѓутоа, кога стоката се превезува во контејнери кои треба да се пренесуваат со патни возила, царинските органи можат да му одобрат на носителот на транзитната постапка полето 7/7 - 7/8 да го остави празно кога логистичките услови на точката на поаѓање не дозволуваат утврдување на идентитетот и националноста на транспортното средство во моментот на изготвување на транзитната декларација, и кога тие можат да обезбедат дека соодветните информации во врска со транспортното средство дополнително ќе бидат внесени во рубрика 7/1.

- Други незгоди: употреба на рубрика 7/19.

Рубрика Други незгоди при превоз (7/19)

Рубриката се пополнува согласно тековните обврски во однос на транзитот.

Дополнително, во случаите кога стоката е натоварена на полуприколка и влекачот се заменува во текот на патувањето (без претовар или поинаква манипулација со стоката), тогаш во оваа рубрика внесете го регистерскиот број и националноста на новиот влекач. Во овој случај не е потребно оверување од страна на надлежните органи.“.

ПРИЛОГ А5а

СПИСОК НА НАИМЕНУВАНИЈА

Овој Прилог ќе се применува од датумите на поставување на наградба на НКТС наведени во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578.

Примерок Список на наименуванија

ПРИЛОГ А6а
**ЗАБЕЛЕШКИ И ПОЕДИНОСТИ (ПОДАТОЦИ) ЗА СПИСОКОТ
НАИМЕНУВАНИЈА**

Овој Прилог ќе се применува од датумите на поставување на наградба на НКТС наведени во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата 2016/578.

Скратеницата „ПКР“ (План за континуитет во работењето“) кој се користи во овој Прилог се однесува на ситуации за постапката за континуитет во работењето дефинирана во член 26 од Додаток I.

Рубриците од списокот на именувања се прошируваат вертикално. Покрај одредбите во појаснувачките белешки од Прилозите А1а и В6а, податоците, доколку е соодветно, треба да се испечатат на следниов начин, користејќи ги шифрите:

1. Рубрика ГРБ - како што е дефинирано во Анекс А3а. ГРБ треба да се отпечати на првата страница и на сите списоци на именувања, освен кога овие формулари се користат за потребите на ПКР, во кои случаи ГРБ не се доделува.
2. Податоците во различните рубрики на ниво на именување се печатат на следниот начин:
 - (а) Рубрика Вид декларација (1/3) – доколку статусот на стоката за целата декларација е еднообразен, рубриката не се користи; ако е мешана пратка, се печати конкретниот статус, T1, T2 или T2F.
 - (б) Рубрика Обрасци (1/4):
 - Прва подрубрика: сериски број на тековниот отпечатен лист,
 - Втора подрубрика: вкупен број на отпечатени листи;
 - (в) Рубрика Реден број на именување (1/6) — сериски број на тековното именување;
 - (г) Рубрика НПТТш (4/2) — се внесува шифрата за начин на плаќање на транспортните трошоци.“

ПРИЛОГ Б2а

Овој Прилог ќе се применува од датумот на поставување на системот за доказ за статус на стоката како стока на Унијата наведен во Прилогот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578.

**ЗАЕДНИЧКИ БАРАЊА ВО ПОГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ЗА T2L/T2LF
КАКО ДОКАЗ ЗА ЦАРИНСКИОТ СТАТУС НА СТОКАТА КАКО СТОКА
НА УНИЈАТА**

ПОГЛАВЈЕ I
ОПШТО

1. Податочните елементи кои треба да бидат обезбедени за T2L/T2LF како доказ за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата се наведени во табелата со барања во поглед на податоци. Се применуваат специфичните одредби кои се однесуваат на секој податочен елемент, како што се опишани во Поглавје I од Додаток II без тоа да е во спротивност со статусот на податочните елементи, како што е дефинирано во табелата со барања во поглед на податоци.
2. Симболите „А”, „В” или „С” во табелата подолу немаат влијание врз фактот дека одредени податоци се собираат само кога околностите го оправдуваат тоа. Тие можат да бидат дополнети со услови или појаснувања наведени во белешките приложени кон барањата за податоци.
3. Форматите, шифрите и, доколку е применливо, структурата на барањата во поглед на податоците опишани во овој прилог се наведени во Прилог Б3а.

ПОГЛАВЈЕ II СИМБОЛИ

Симболи во полињата

Симбол	Опис на симболот
А	Задолжително: податоци кои го бара секоја земја
В	Опционално за земјите: податоци кои земјите може да одлучат да не ги бараат.
С	Опционално за декларанти: податоци кои декларантите можат да одлучат да ги достават, но кои земјите не можат да ги бараат
Х	Податочен елемент кој се бара на ниво на наменување во доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата. Информацијата која се внесува на ниво на наменување на стоката е валидна само за предметната стока.
У	Податочен елемент кој се бара на ниво на заглавие на доказот за царински статус на стоката како стока од Унијата. Информацијата која се внесува на ниво на заглавие е валидна за сите пријавени наменувања на стока.

Секоја комбинација на симболите 'Х' и 'У' значи дека декларантот може да го обезбеди дадениот податочен елемент на било кое од предметните нивоа.

ПОГЛАВЈЕ III

ДЕЛ I

ТАБЕЛА НА ПОДАТОЦИ КОИ СЕ БАРААТ

(забелешките за оваа табела се дадени во загради)

Група 1 - Информации за пораката (вклучително и шифри за постапки)

П.Е. бр.	Рубрика бр.	Назив на податочен елемент	T2L/T2LF
1/3	1/3	Доказ за вид на царински статус	A XY
1/4	3	Обрасци	B (1) (2) Y
1/5	4	Товарници	B (1) Y
1/6	32	Број на наменување на стока	A (2) X
1/8	54	Потпис/заверка	A Y
1/9	5	Вкупен број наменувања	B (1) Y

Група 2 - Повикување на пораки, документи, потврди, овластувања

П.Е. бр.	Рубрика бр.	Назив на податочен елемент	T2L/T2LF
2/1	40	Поедноставена декларација/Претходни документи	A XY
2/2	44	Дополнителни информации	A XY
2/3	44	Приложени документи, потврди и одобренија. Дополнителни референтни податоци	A (7) XY
2/5		ЛРБ (локален референтен број)	A Y

Група 3 - Странки

П.Е. бр.	Рубрика бр.	Назив на податочен елемент	T2L/T2LF

3/1	2	Извозник	A (13) (51) XY
3/2	2 (бр.)	Идентификациски број на извозникот	A (52) XY
3/20	14 (бр.)	Идентификациски број на застапникот	A Y
3/21	14	Шифра на статус на застапникот	A Y
3/43		Идентификациски број на лицето кое бара доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата	A Y

Група 5 - Датуми/Време/Периоди/Места/Земји/Региони

П.Е. бр.	Рубрика бр.	Назив на податочен елемент	T2L/T2LF
5/4	50, 54	Датум на декларацијата	B (1) Y
5/5	50, 54	Место на декларацијата	B (1) Y
5/28		Баран период за важност на доказот	A Y

Група 6 - Идентификација на стоката

П.Е. број	Рубрика бр.	Назив на податок	T2L/T2LF
6/1	38	Нето маса (кг)	A (23) X
6/5	35	Бруто маса (кг)	A XY
6/8	31	Опис на стоката	A X

6/9	31	Вид колети	A X
6/10	31	Број на колети	A X
6/11	31	Ознаки за испорака	A X
6/14	33(1)	Тарифна ознака - тарифен број од Комбинираната номенклатура	A (23) X
6/18	6	Вкупен број на колети	B Y

Група 7 - Информации за превозот (видови, средства и опрема)

П.Е. бр.	Рубрика бр.	Назив на податочен елемент	T2L/T2LF
7/2	19	Контејнер	A Y
7/10	31	Идентификациски број на контејнер	A XY

**ДЕЛ II
ЗАБЕЛЕШКИ**

Забелешка бр.	Опис на забелешката
(1)	Земјите може да го бараат овој податочен елемент само во случај на хартиена постапка
(2)	Кога хартиена декларација опфаќа само едно наменување на стока, земјите може да дозволат ова поле да остане празно, а во рубрика 5 се запишува бројката „1“.
(7)	Земјите може да се откажат од оваа обврска ако нивните системи им дозволуваат автоматски и недвосмислено да ја извечат оваа информација од информациите наведени на друго место во декларацијата.
(13)	За земјите-членки на Европската унија - оваа информација е задолжителна само во случаите кога не е наведен EORI бројот во Унијата или единствен идентификациски број на трета земја признаен од Унијата. Кога е наведен EORI бројот во Унијата или единствениот идентификациски број на третата земја, името и адресата не се наведуваат, освен ако не се користи изјава во хартиена форма.

(23)	Се пополнува само кога тоа е пропишано со законодавството на земјата на заеднички транзит
(51)	За земји на заеднички транзит - оваа информација е задолжителна.
(52)	За земјите на заеднички транзит - оваа информација е задолжителна. Треба да се наведе EORI бројот во Унијата и идентификациониот број на трговецот во земја на заеднички транзит. Доколку не е доделен EORI бројот, се наведува само единствениот идентификациски број на трговецот во земја на заеднички транзит.

ПОГЛАВЈЕ IV
**ЗАБЕЛЕШКИ ВО ВРСКА СО БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА
ПОДАТОЦИ**
ДЕЛ I
ВОВЕД

Описите и забелешките содржани во овој Поглавје се однесуваат на податочните елементи наведени во табелата за барања за податоци во Поглавје III, Глава 3, Дел I од овој Прилог.

ДЕЛ II
БАРАЊА ВО ПОГЛЕД НА ПОДАТОЦИ

1/3. Доказ за вид на царински статус

Внесете ја соодветната шифра.

1/4. Обрасци

Внесете го бројот на под-сетот во однос на вкупниот број под-сетови и дополнителните листови кои се употребуваат. На пример, ако има еден образец и два дополнителни листа, внесете '1/3' на образецот, '2/3' на првиот дополнителен лист и '3/3' на вториот дополнителен лист.

Доколку доказот за статусот се состои од две групи од четири примероци наместо еден сет од осум примероци, двата сета треба да се третираат како еден за да се утврди бројот на обрасци.

1/5. Товарници

Внесете го бројот на приложени товарници или на описните комерцијални листи доколку се одобрени од надлежниот орган.

1/6. Број на наменување на стока

Број на наменување во однос на вкупниот број на наменуванија содржани во доказот за царинскиот статус на стоките како стоки на Унијата, кога има повеќе од едно наменување на стока.

1/8. Потпис/Заверка

Потпис или друга заверка на доказот за царински статус на стоката како стока на Унијата.

1/9. Вкупен број наменуванија

Вкупен број на наменувананија на стоки декларирани во доказот за царински статус на стоките како стоки на Унијата. Наменуванието на стока е дефинирано како стока во рамки на доказ за царински статус на стоките како стоки на Унијата која како заеднички ги има сите податоци со атрибутот „X“ во табелата за барања за податоци во Поглавје III, Глава 3, Дел I од овој Прилог.

2/1. Поедноставена декларација/Претходни документи

Доколку е применливо, внесете го референтниот број на царинската декларација врз основа на која се издава доказ за царински статус на стока како стока на Унијата.

Кога е наведен ГРБ на царинската декларација за пуштање во слободен промет, а доказот за царински статус на стока како стока на Унијата не се однесува на сите наменувананија во царинската декларација, внесете ги соодветните броеви на наменувананија во царинската декларација.

2/2. Дополнителни информации

Внесете ја соодветната шифра.

2/3. Приложени документи, потврди и одобренија, дополнителни референтни податоци

(а) Идентификациски или референтен број на документи, потврди и одобренија на Унијата или меѓународни документи, потврди и одобренија приложени кон доказот за царински статус и дополнителни референтни податоци.

Користејќи соодветни шифри, внесете ги податоците што се бараат согласно специфичните применливи правила заедно со референтните податоци на документите приложени кон доказот за царински статус и дополнителни референтни податоци.

(б) Идентификациски или референтен број на национални документи, потврди и одобренија приложени кон доказот за царински статус и дополнителни референтни податоци.

Доколку е применливо, внесете го бројот на одобрението на овластениот издавач.

2/5. ЛРБ

Се користи Локалниот референтен број (ЛРН). Истиот е дефиниран на национално ниво и се доделува од декларантот, во договор со надлежните органи за идентификација на секој подинечен доказ за статус.

3/1. Извозник

Внесете цело име и адреса на соодветното лице.

3/2. Идентификациски број на извозникот

За земји членки на Европската Унија - внесете го EORI бројот. За земјите на заеднички транзит - внесете го EORI бројот во Унијата

и идентификацискиот број на трговецот во земја на заеднички транзит. Доколку не е доделен EORI број, се доставува само идентификацискиот број на трговецот во земја на заеднички транзит.

3/20. Идентификациски број на застапникот

Оваа информација се бара доколку е различна од податочниот елемент 3/43 (идентификациски број на лицето кое бара доказ за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата).

За земји членки на Европската Унија - внесете го EORI бројот.

За земји на заеднички транзит - внесете го EORI бројот во Унијата и идентификацискиот број на трговецот во земјата на заеднички транзит. Доколку не е даделен EORI број, се доставува само идентификацискиот број на трговецот во земја на заеднички транзит.

3/21. Шифра на статус на застапникот

Внесете ја соодветната шифра со која се претставува статусот на застапникот.

3/43. Идентификациски број на лицето кое бара доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата

За земји членки на Европската Унија - внесете го EORI бројот.

За земји на заеднички транзит - внесете го EORI бројот во Унијата и идентификацискиот број на трговецот во земјата на заеднички транзит. Доколку не е доделен EORI број, се доставува само идентификацискиот број на трговецот во земјата на заеднички транзит.

5/4. Датум на декларација

Датум на издавање на соодветниот доказ за статус и, доколку е соодветно, на потпишување или на друга заверка.

5/5. Место на декларација

Место на издавање на соодветниот доказ за статус.

5/28. Баран период на важност на доказот

Наведете го бараниот период на важност на доказот за царински статус на стоки како стоки на Унијата, изразено во денови.

6/1. Нето маса (кг)

Внесете ја нето масата, изразена во килограми, за секое наименување на стоката. Нето масата е масата на стоката без пакување.

Кога нето маса поголема од 1 кг вклучува дел од единица(кг), може да се заокружи на следниов начин:

- од 0,001 до 0,499: заокружување со најблискиот претходен

килограм,

- од 0,5 до 0,999: заокружување со најблискиот следен килограм.
Нето маса помала од 1 кг треба да се внесе како „0“, проследено со број децимали до 6, отфрлајќи ги сите „0“ на крајот на количината (на пр. 0,123 за пакет од 123 грама, 0,00304 за пакет од 3 грама и 40 милиграми или 0.000654 за пакет од 654 милиграми).

6/5. Бруто маса (кг)

Бруто маса е тежината на стоката, вклучувајќи го пакувањето, но без опремата за транспорт на превозникот.

Кога бруто маса поголема од 1 кг вклучува дел од единица (кг), може да се заокружи на следниов начин:

- од 0,001 до 0,499: заокружување со најблискиот претходен килограм,

- од 0,5 до 0,999: заокружување со најблискиот следен килограм.

Бруто маса помала од 1 кг треба да се внесе како „0“, по што следи број децимали до 6, отфрлајќи ги сите „0“ на крајот на количината (на пр. 0,123 за пакет од 123 грама, 0,00304 за пакет од 3 грама и 40 милиграми или 0.000654 за пакет од 654 милиграми).

Каде што е можно, економскиот оператор може да ја изрази тежината на ниво на наменување на стоката.

6/8. Опис на стоката

Внесете го вообичаениот трговски опис. Доколку треба да се внесе тарифната ознака на стоката, описот мора да е доволно прецизен за да се овозможи распоредување на стоката.

6/9. Вид колети

Внесете ја ознаката со која се идентификува видот на колети.

6/10. Број на колети

Вкупен број на колети базирани на најмалата надворешна единица за пакување. Ова е бројот на поединечни наменуванија спакувани на таков начин што тие не можат да се поделат без претходно да бидат распакувани или број на парчиња, доколку стоката не е спакувана.

Овој податок не се наведнува кога стоката е рефус.

6/11. Ознаки за испорака

Слободна форма на опис на ознаките и броевите на превозните средства или колети.

6/14. Тарифна ознака на стоката - Шифра од Комбинираната Номенклатура

Внесете ја тарифната ознака, составена од најмалку шест цифри од Хармонизираниот Систем за означување и шифрирање на стока.

распоредување на стока. Тарифната ознака може да се прошири на осум цифри за национална употреба.

7/2. Контејнер

Внесете ја претпоставената ситуација при преминување на границата на договорната страна, врз основа на информациите достапни во моментот на поднесување на барањето за доказ, користејќи соодветната шифра.

7/10. Идентификациски број на контејнер

Ознаки (букви и/или броеви) кои го идентификуваат транспортниот контејнер.

За видови превоз, различно од воздушен, контејнер претставува специјална кутија за превоз на товар, која е зајакната и може да се реди една на друга и која може хоризонтално или вертикално да се прееместува.

Кај воздушен превоз, контејнерите се посебни зајакнати кутии за превоз на товар, кои може хоризонтално или вертикално да се преместуваат.

Во контекст на овој податочен елемент, изменливите сандуци и полуприколките кои се користат за патен и железнички сообраќај се сметаат за контејнери.

Ако е применливо, за контејнери опфатени со стандардот ISO 6346, покрај идентификацискиот број на контејнерот, исто така треба да се наведе и идентификаторот (префиксот) доделен од Меѓународното биро за контејнери и интермодален транспорт (BIC).

За изменливите сандуци и полуприколките се користи шифрата ILU (Intermodal Loading Units) како што е воведено со европскиот стандард EN 13044.

ПРИЛОГ Б3а

Овој Прилог ќе се применува од датумот на поставување на системот за доказ за статус на стоката како стока на Унијата наведен во Прилогот на Одлуката за спроведувањена Комисијата (ЕУ) 2016/578.

ФОРМАТИ И ШИФРИ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ БАРАЊА ВО ПОГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ЗА T2L/T2LF КАКО ДОКАЗ ЗА ЦАРИНСКИ СТАТУС НА СТОКАТА КАКО СТОКА НА УНИЈАТА

ПОГЛАВЈЕ I

ОПШТО

1. Форматите, шифрите и, доколку е применливо, структурата на податочните елементи вклучени во овој Прилог се применуваат во однос на барањата во поглед на податоци за доказ за царинскиот статус на стока на Унијата, наведени во Поглавје III од Прилог Б2а.

2. Форматите, шифрите и, доколку е применливо, структурата на податоците дефинирани во овој Прилог се применуваат за доказ за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата во хартиена форма,
3. Поглавјето II од овој Прилог ги вклучува форматите на податочните елементи.
4. Секогаш кога информациите во доказ за царински статус на стоките како стоки на Унијата опфатени во Поглавје III од Прилог Б2а се наведени во вид на шифри, се применува списокот на шифри даден во Поглавје III од овој Прилог.
5. Поимот “вид/должина” во појаснување на податоците ги означува барањата за видот и должината на податоците. Шифрите за видовите на податоци се како што следува:

- a алфabetски
- n нумерички
- an алфанумерички

Бројот кој следи по шифрата ја означува дозволената должина на податокот. Следново се применува:

Со две опционални точки пред показателот за должина се означува дека податоците немаат точно определена должина, туку можат да имаат најмногу онолку ознаки колку што е наведено во показателот за должина. Запирка во должината на податоци значи дека податокот може да содржи децимали, бројката пред запирката ја означува вкупната должина на податокот, а бројката по запирката го означува максималниот број на цифри по децималната точка.

Пример на должина и формати на полиња:

- a1 1 буква, фиксна должина
- n2 2 бројки, фиксна должина
- an3 3 алфанумерички карактери, фиксна должина
- a..4 до 4 букви
- n..5 до 5 бројки
- an..6 до 6 букви или бројки
- n..7,2 до 7 бројки, вклучително максимум 2 децимали.

6. Кардиналитетот на нивото на заглавје во табелата во Поглавје II од овој Прилог покажува колку пати податочниот елемент може да се користи на ниво на заглавје во доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата.

7. Кардиналитетот на ниво на наменување во табелата во Поглавје II од овој Прилог покажува колку пати податочниот елемент може да се повтори во врска со наменувањето во доказот за царински статус на односните стоки како стоки на Унијата.

ПОГЛАВЈЕ II
**ФОРМАТИ И КАРДИНАЛИТЕТ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ БАРАЊАТА ВО
ПОГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ЗА ДОКАЗОТ ЗА ЦАРИНСКИ СТАТУС НА
СТОКА НА УНИЈАТА**

П.Е. бр.	Назив на податочниот елемент	Формат на П.Е. (Вид/должина)	Листа на шифри во Поглавје III (Y/N)	Кардиналност на ниво	Кардиналност на ниво	Забелешки
1/3	Вид на Доказ за царински статус	ап..5	Y	1x	1x	
1/4	Обрасци	п..4	N	1x		
1/5	Товарници	п..5	N	1x		
1/6	Број на наименоување на стока	п..5	N		1x	
1/8	Потпис/заверка	ап..35	N	1x		
1/9	Вкупен број наименоувања	п..5	N	1x		
2/1	Поедноставена декларација / претходни документи	Категорија документ: а1+ Вид на претходен документ: ап..3 + Референтен податок за претходен документ: ап..35+ Идентификатор на наименоување на стока: п..5	Y	9999x	99x	
2/2	Дополнителни информации	Шифрирана верзија (Шифри на Унијата): п1 + ап4 ИЛИ (национал	Y		99x	Шифрите се дополнително дефинирани во Поглавје III

		ни шифри): a1 +ap4 ИЛИ Опис во слободна форма: ап..512				
2/3	Приложени документи, потврди, одобренија, дополнителни референтни податоци	Вид документ (Шифри на Унијата): a1+ ap3 ИЛИ (национални шифри): n1+ap3 + Идентификатор на документ: ап..35	Y	1x	99x	
2/5	ЛРБ	ап..22	N	1x		
3/1	Извозник	Назив: ап..70 + Улица и број: ап..70 + Земја: a2 + Поштенски број: ап..9 + Град: ап..35	N	1x	1x	Шифра на земја: азбучните шифри за земјите и териториите се засноваат на тековните ISO алфа-2 шифри (a2), доколку се компатибилни со барањата од Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1106/2012 ¹⁰ . Комисијата редовно ги објавува прописите за ажурирање на листата на шифри на земји. Во случај на групни пратки, каде што се користи доказ

¹⁰ Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1106/2012 од 27 ноември 2012 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 471 /2009 на Европскиот парламент и на Советот за статистика на Заедницата во врска со надворешната трговија со земјите што не се членки, во поглед на ажурирањето на номенклатурата на земји и територии.(SL L 328, 28.11.2012, стр.7.).

						заснован на хартија, кодот "00200" може да се користи заедно со список на извозници во согласност со забелешките опишани за податок 3/1 Извозник во Поглавје III од Анекс Б2а од Додаток II.
3/2	Идентификациски број на извозникот	ап..17	N	1x	1x	
3/20	Идентификациски број на застапникот	ап..17	N	1x		
3/21	Шифра на статус на застапникот	n1	Y	1x		
3/43	Идентификациски број на лице кое бара доказ за царински статус на стока на Унијата	ап..17	N	1x		
5/4	Датум на декларација	n8 (yyyyymmdd)	N	1x		
5/5	Место на декларација	ап..35	N	1x		
5/28	Период на важност на доказот кој се бара	n..3	N	1x		
6/1	Нето маса (kg)	n..16,6	N		1x	
6/5	Бруто маса (kg)	n..16,6	N	1x	1x	

6/8	Опис на стоката	ап..512	N		1x	
6/9	Вид на колети	ап..2	N		99x	Списокот на шифри одговара на најновата верзија на Препораките 21 на UN / ECE
6/10	Број на колети	п..8	N		99x	
6/11	Ознаки за испорака	ап..512	N		99x	
6/14	Тарифна ознака — шифра од Комбинираната Номенклатура	ап..8	N		1x	
6/18	Вкупно колети	п..8	N	1x		
7/2	Контејнер	п1	Y	1x		
7/10	Идентификациски број на контејнерот	ап..17	N	9999x	9999x	

ПОГЛАВЈЕ III
ШИФРИ ПОВРЗАНИ СО ЗАЕДНИЧКИ БАРАЊАТА ВО ПОГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ЗА ДОКАЗОТ ЗА ЦАРИНСКИ СТАТУС НА СТОКАТА КАКО СТОКА НА УНИЈАТА

Во оваа поглавје се содржани шифрите кои треба да се користат во стандардните хартиени докази за царински статус на стоката како стока на Унијата.

1/3. Вид на доказ за царински статус

Шифри кои треба да се користат во контекст на документите T2L.

T2L Доказ со кој се утврдува царинскиот статус на стоката како стока на

Унијата

T2LF Доказ со кој се утврдува царинскиот статус на стоката како стока на

Унијата која е испратена до, од или помеѓу посебни
фискални

територии.

T2LSM Доказ со кој се утврдува статусот на стоката наменета за
Сан Марино во согласност со член 2 од Одлуката бр. 4/92 на
Комитетот за

соработка помеѓу ЕЕЗ – Сан Марино од 22 декември 1992
година.

2/1. Поедноставена декларација/претходни документи

Овој податок содржи шифри со букви и бројки.

Секоја шифра има три дела. Првиот дел (ап..3), кој се состои од комбинација од бројки и/или букви, служи за идентификација на видот на документот. Вториот дел (ап..35) ги претставува податоците потребни за препознавање на тој документ или неговиот идентификационен број или друг препознатлив референтен податок. Третиот дел (ап..5) се користи за да се идентификува на кое наменување од претходниот документ се однесува.

Кога се поднесува царинска декларација во хартена форма, трите дела се разделуваат со цртички (-).

1. Првиот дел (ап..3):

Одберете кратенка за документ од „списокот на кратенки за документи“ даден во продолжение.

Список на кратенки за документи

(нумерички шифри извадени од Директориумот на ОН2014b за електронска размена на податоци за администрација, трговија и транспорт: Список на шифра за податочниот елемент 1001, Назив на документ/порака, шифриран.)

Контејнерска листа	235
Испратница	270
Пакинг листа	271
Про-фактура	325
Декларација за привремено чување	337
Влезна збирна декларација	355
Комерцијална фактура	380
Интерен товарен лист	703
Мастер товарница	704

Товарница	705
Интерна товарница	714
Железнички товарен лист	720
Патен товарен лист	730
Авионски товарен лист	740
Мастер авионски товарен лист	741
Поштенска спроводница (поштенски пратки)	750
Документ за мултимодален/комбиниран транспорт	760
Карго манифест	785
Список на пратки (Бордеро)	787
Транзитна декларација - мешани пратки (Т)	820
Транзитна декларација (Т1)	821
Транзитна декларација (Т2)	822
Транзитна декларација (Т2F)	T2F
Доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата T2L	825
Доказ за царински статус на стоката како стока на Унијата T2LF	T2G
ТИР Карнет	952
АТА Карнет	955
Референтен податок.датум на внес во евиденција на декларантот	CLE
Информативен лист INF3	IF3
Поедноставена декларација	SDE
Главен број на декларација ГРБ	MRN
Карго маниферст поедноставена постапка	MNS
Друго	ZZZ

2. Вториот дел (ап..35):

Овде се внесува идентификацискиот број или друг препознатлив референтен податок на документот.

3. Третиот дел (ап..5):

Бројот на наменување на предметната стока, како што е предвидено за податочниот елемент 1/6. Овде се внесува број на наменување на стоката на претходниот документ.

2/2. Дополнителни информации

За шифрирање на дополнителни информации од царинска природа се употребува петцифрена шифра. Оваа шифра се внесува по дополнителните информации, освен во случај кога законодавството на договорните страни предвидуваат наместо текст да се користи само шифра.

Правна основа	Предмет	Дополнителни информации	Шифра
Прилог Б2а, Поглавје III	Неколку појавувања на документи и страни	„Разно“	00200
Прилог Б2а, Поглавје III	Декларантот и испраќачот се исто лице	„Испраќач“	00300
Прилог Б2а, Поглавје III	Декларантот и извозникот се исто лице	„Ивозник“	00400
Прилог Б2а, Поглавје III	Декларантот и примачот се исто лице	„Примач“	00500
Прилог Б2а, Поглавје III	Барање за подолг период на важење на доказот за царински статус на стоката како стока на Унијата	„Подолг период на важење на доказот за царински статус на стоката како стока на Унијата“	40100

2/3. Приложени документи, потврди и одобренија, дополнителни референтни податоци

- (а) Документите, потврдите и одобренија на договорните страни или меѓународните документи, потврди и одобренија, приложени кон доказот за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата и дополнителните референтни податоци се внесуваат во форма на шифра дефинирана во Поглавје II, по што следи или идентификационен број или друг препознатлив референтен податок. Листата на документи, потврди и одобренија, како и на дополнителни референтни податоци и нивните соодветни шифри може да се најдат во TARIC базата на податоци.
- (б) Националните документи, потврди и одобренија приложени кон доказот за царинскиот статус на стоката како стока на Унијата и дополнителните референтни податоци се внесуваат во форма на шифра, како што е дефинирано во Поглавје II, по можност проследена со идентификационен број или друг препознатлив референтен податок. Четирите карактери претставуваат шифри врз основа на сопствената номенклатура на таа земја.

3/2. Шифра на статус на застапникот

Внесете една од следните шифри (n1) пред целосниот назив и адреса, за да го назначите статусот на застапникот:

- 2 Застапник – директно застапување (царинскиот застапник настапува во име и за сметка на друго лице)
- 3 Застапник – индиректно застапување (царинскиот застапник настапува во свое име, но за сметка на друго лице)

Кога овој податок е отпечатен на документ во хартиена форма, истиот стои во квадратни загради (пр.: [2] или [3]).

7/2. Контејнер

- 0 Стока која не се превезува во контејнери
- 1 Стока која се превезува во контејнери

ПРИЛОГ В5а **ПОЈАСНУВАЧКА БЕЛЕШКА ЗА ТОВАРНИЦА**

Освен ако не е поинаку назначено, овој Прилог ќе се применува од датумите на поставување на надградбата на НКТС наведена во Анексот на Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/578.

ПОГЛАВЈЕ I **ОПШТО**

1. Дефиниција
Товарницата од член 7 Додаток III е документ кој ги содржи карактеристиките објаснети во овој Прилог.
2. Образец на товарница
 - 2.1. Само предната страна од образецот може да биде употребена како товарница.
 - 2.2. Карактеристиките на товарницата се следниве:
 - (а) наслов „Товарница“;
 - (б) рубрика од 70 мм на 55 мм, поделена во горен дел од 70 мм на 15 мм и долен дел од 70 мм на 40 мм;
 - (в) колони со следните наслови по следниот редослед:
 - реден број,
 - ознаки, броеви, број и вид на колети, опис на стока,
 - земја на испраќање/извоз,
 - бруто маса во килограми,
 - резервирано за управата.

Корисниците може да ја прилагодат ширината на колоните во зависност од нивните потреби. Меѓутоа, колоната со наслов „резервирано за управата“ мора секогаш да има ширина од најмалку 30 мм. Корисниците исто така можат сами да одлучат како да ги користат

- просторите различни од оние наведени во точките (а), (б) и (в).
- 2.3. Веднаш под последно внесениот податок мора да се повлече хоризонтална линија и да се прецрта неискористениот простор за да се оневозможат подоцнежни дополнувања.

ПОГЛАВЈЕ II ПОЕДИНОСТИ КОИ СЕ ВНЕСУВААТ ВО РАЗЛИЧНИТЕ НАСЛОВИ

1. Рубрика
 - 1.1. Горен дел
Кога товарницата ја придружува транзитната декларација, носителот на транзитната постапка во горниот дел од рубриката треба да внесе „T1“, „T2“ или „T2F“.
Кога товарницата ја придружува документ T2L, засегнатото лице во горниот дел на рубриката мора да внесе „T2L“ или „T2LF“.
 - 1.2. Долен дел
Во овој дел од рубриката мора да се внесат поединостите кои се наведени во став 4 на Поглавјето III, даден подолу.
2. Колони
 - 2.1. Реден број
На секое наменување од товарницата мора да му претходи реден број.
 - 2.2. Ознаки, броеви, број и вид на колетите, опис на стока
Кога товарницата ја придружува транзитната декларација, поединостите мора да бидат внесени во согласност со Прилозите Б1 и Б6а од Додатокот III. Таа мора да ги содржи информациите внесени во рубриците 31 (Колети и опис на стока), 44 (Дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобрености), и доколку е соодветно, 33 (тарифна ознака) и 38 (нето маса) од транзитната декларација .
Кога товарницата ја придружува документот T2L, поединостите мора да се внесат во согласност со Прилог Б2а од Додаток III.
 - 2.3. Земја на испраќање/извоз
Се внесува името на земјата од која стоката се испраќа или извезува. Оваа колона не треба да се користи кога товарницата ја придружува документот T2L.
 - 2.4. Бруто маса (кг)
Се внесуваат поединостите внесени во рубрика 35 од ЕЦД (види Прилог Б2а и Б6а од овој Додаток).

ПОГЛАВЈЕ III УПОТРЕБА НА ТОВАРНИЦИ

1. Кон една иста транзитна декларација не може одеднаш да се приложат и товарница и еден или повеќе дополнителни листови.
2. При користење на товарница, рубриците 15 (Земја на испраќање/извоз), 32 (Број на наменување на стока), 33 (тарифна ознака), 35 (брuto маса (кг)) и, каде што е соодветно, 44 (дополнителни информации, приложени документи, потврди и одобренија) од образецот на транзитната декларација мора да се прецртаат и рубриката 31 (колети и опис на стоката) не може да се користи за внесување на ознаки, броеви, број и вид на колети или опис на стоката. Повикувањето на редниот број и ознаките за различните товарници се внесува во рубриката 31 (Колети и опис на стока) од образецот на употребената транзитната декларација.
3. Товарницата мора да биде изготвена во ист број примероци со бројот на примероците од транзитната декларација на која таа се однесува.
4. При регистрирање на транзитната декларација, на товарницата мора да ѝ се додели истиот регистарски број каков што го имаат обрасците на транзитната декларација на кои таа се однесува. Овој број мора да биде внесен со печат што го содржи името на појдовната царинска испостава, или рачно. Доколку се внесува рачно, тогаш тој мора да биде заверен со службен печат на појдовната царинска испостава. Потпишувањето на обрасците од страна на службеникот од појдовната царинска испостава не е задолжително.
5. Кога кон еден образец употребен за цели на T1 или T2 постапката се приложуваат повеќе товарници, тие мора да содржат сериски број доделен од носителот на транзитната постапка, а во рубриката 4 (Товарници) од наведениот образец мора да се внесе бројот на приложените товарници.
6. Кога товарницата е приложена кон документот T2L соодветно се применуваат одредбите од ставовите од 1 до 5.“

ДОДАТОК IV ЗАЕМНА ПОМОШ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

Цел Член 1

Овој Додаток ги пропишува правилата за обезбедување наплата, во секоја земја, на побарувањата од член 3 настанати во друга земја. Одредбите за спроведување се дадени во Прилог I кон овој Додаток.

Дефиниции

Член 2

Во овој Додаток:

- „Орган барател“ е надлежниот орган на земја кој упатува барање за помош во врска со побарување од член 3;
- „Орган до кој е упатено барањето“ е надлежниот орган на земја до кого е упатено барање за помош.

Опфат

Член 3

Овој Додаток се применува на:

- (а) сите побарувања во однос на долгови опфатени со член 3, точка (1) од Додатокот I, во врска со операција на заеднички транзит која започнала после стапувањето на сила на овој Додаток;
- (б) сите камати и трошоци сврзани со наплатата на погоре споменатите побарувања.

Барање на информации

Член 4

1. На барање на органот барател, органот до кој е упатено барањето ги обезбедува сите информации кои на органот барател му се од корист за наплатата на побарувањата.
За да ги обезбеди ваквите информации, органот до кој е упатено барањето ги применува овластувањата кои ги има согласно закон, прописите или управните одредби во однос на наплатата на слични побарувања настанати во земјата каде што тој има седиште.
2. Во барањето информации треба да ги содржи најмалку следните информации:
 - (а) име, адреса и други податоци важни за идентификација на лицето за кое се бара информацијата;
 - (б) информации за побарувањето (та) како што се природата и износот на побарувањето;
 - (в) други информации, доколку се потребни.
3. Органот до кој е упатено барањето не е обврзан да достави информации:
 - (а) што тој не би можел да ги обезбеди со цел наплата на слични побарувања настанати во земјата во која тој има седиште;
 - (б) со кои би се открила која било деловна, индустриска или професионална тајна; или

- (в) чие соопштување би ја загрозило безбедноста на земјата или би биле во спротивност со јавната политика на земјата.
4. Органот до кој е упатено барањето го информира органот барател за основите врз кои го одбива барањето за доставување информации.
 5. Информациите добиени во согласност со овој член се користат единствено за целите на оваа Конвенција, и во земјата примател им се обезбедува истата заштита каква што се обезбедува за информациите од слична природа во рамките на националното законодавство на таа земја. Ваквите информации можат да бидат употребени за други цели само со писмена согласност на надлежниот орган кој ги обезбедил, и во рамките на ограничувањата пропишани од страна на тој орган.
 6. Барањето за доставување на информации се изготвува на образецот од Прилог II на овој Додаток.

Барање за известување

Член 5

1. Органот до кој е упатено барањето, по барање на органот барател и во согласност со важечките законски правила што го регулираат доставувањето на слични такви инструменти или одлуки во земјата каде што органот до кој е упатено барањето има седиште, го известува примачот за сите инструменти и одлуки, вклучувајќи и судски, кои потекнуваат од земјата во која органот барател има седиште и кои се во врска со побарување и/или на неговата наплата.
2. Барањето за известување го содржи името и адресата на засегнатиот примател, природата и предметот на инструментот или на одлуката за кои се бара известување, а доколку е неопходно и име и адреса на должникот и побарувањето на кое се однесува инструментот или одлуката, како и било кои други корисни информации.
3. Органот до кој е упатено барањето веднаш го информира органот барател за преземените мерки по барањето за известување, а посебно, за датумот на кој инструментот или одлуката биле доставени до примачот.
4. Барањето за известување се изготвува на образецот од Прилог III на овој Додаток.

Барање за наплата

Член 6

1. На барање на органот барател, органот до кој е упатено барањето ги наплатува побарувањата што се предмет на инструмент со кој се одобрува извршување согласно законите, прописите или управните одредби во однос на наплатата на слични побарувања настанати во земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште.
2. За таа цел, секое побарување што е предмет на барање за наплата се третира како побарување на земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште, освен во случаите за кои се применува членот 12.

Член 7

1. Барањето за наплата на побарување, упатено од органот барател до органот до кој е упатено барањето, мора да биде придружено од службен примерок или заверена копија на инструментот кој дозволува извршување, издаден во земјата во која органот барател има свое седиште, и доколку е соодветно, и со оригинал или со заверена копија на други документи кои се неопходни за извршување на наплатата.
2. Органот барател може да поднесе барање за наплата само ако:
 - (а) побарувањето и/или инструментот кој дозволува извршување не се оспорени во земјата во која органот барател има седиште;
 - (б) во земјата на неговото седиште тој веќе отпочнал постапка за наплата врз основа на инструментот од став 1, и преземените мерки не довеле до целосна наплата на побарувањето;
 - (в) износот на побарувањето е поголем од 1.500 евра. Противвредноста во националната валута на износите изразени во евра се пресметува согласно одредбите од член 22 од Додаток II¹¹.
3. Барањето за наплата мора да го содржи:
 - (а) името, адресата и други податоци, важни за идентификација на засегнатото лице,
 - (б) природата на побарувањето,
 - (в) износот на побарувањето (та)
 - (г) други релевантни информации, доколку се потребни
 - (ѓ) изјава од органот барател во која се наведува датумот од кој е можно извршувањето согласно важечките закони во земјата каде тој има седиште и со која се потврдува дека се исполнети условите предвидени со став 2.

¹¹Изменето со Одлуката бр. 1/2000 од 20.12.2000 (Сл. весник бр. L 9 од 12.1.2001, стр.1).

4. Органот барател веднаш штом ќе има сознание за какви било релевантни информации кои се однесуваат на основот по кој е поднесено барањето за наплата, ќе му ги препрати на органот до кој е упатено барањето.

Член 8

Каде што е соодветно и во согласност со важечките одредби во земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште, инструментот што дозволува извршување на побарувањето се прифаќа, признава, дополнува или заменува со инструмент кој овозможува извршување на територијата на таа земја.

Таквото прифаќање, признавање, дополнување или заменување мора да се изврши во најкус можен рок по датумот на прием на барањето за наплата. Овие мерки не може да бидат одбиени доколку инструментот кој дозволува извршување во земјата во која органот барател има седиште е прописно изготвен.

Членот 12 се применува во случај некои од овие формалности да предизвикаат испитување или оспорување во однос на побарувањето и/или на инструментот кој дозволува извршување, издадени од органот барател.

Член 9

1. Наплатата на побарувањата се врши во валутата на земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште.
2. Органот до кој е упатено барањето може, по консултација со органот барател, и доколку дозволуваат законите, прописите или управните одредби кои се во сила во земјата во која тој има седиште, да му одобри на должникот рок за плаќање или да одобри плаќање на рати. Каматата што органот до кој е упатено барањето ја засметува за овој дополнителен рок за плаќање му се префрла на органот барател.
На органот барател му се префрла и секоја друга камата за задоцнето плаќање наплатена според законите, прописите или управните одредби кои се во сила во земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште.

Член 10

Побарувањето за наплата не ужива повластен третман во земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште.

Член 11

Органот до кој е упатено барањето веднаш го информира органот барател за мерките кои ги презел во врска со барањето за наплата.

Оспорени барања

Член 12

1. Доколку побарувањето или инструментот кој дозволува извршување на побарувањето издаден во земјата во која органот барател има седиште се оспорени од заинтересирана страна во текот на постапката на наплата, тогаш таа страна ќе поведе постапка пред надлежните тела во земјата во која органот барател има седиште, согласно тамошните важечки закони. Органот барател мора за овие околности да го извести органот до кој е упатено барањето. Исто така, и засегнатата страна може за преземеното дејство да го извести органот до кој е упатено барањето.
2. Веднаш штом органот до кој е упатено барањето го добие известување од став 1, било од органот барател, или пак од заинтересираната страна, тој ќе ја запре постапката за извршување во очекување на одлуката на надлежното тело за случајот.
- 2а. Доколку органот до кој е упатено барањето смета дека е неопходно, и без да е во спротивност со членот 13, тој може да преземе заштитни мерки за обезбедување на наплатата, доколку важечките закони или прописи на сила во земјата во која тој има седиште дозволуваат такви мерки за слични побарувања.
3. Кога мерките на извршување преземени во земјата во која органот до кој е упатено барањето има седиште се оспорени, тогаш постапката се поведува пред надлежното тело на оваа земја, согласно нејзините закони и прописи.
4. Кога надлежното тело пред кое е поведена постапката согласно ставот 1 е суд или управен суд, одлуката на тој суд, доколку е поволна за органот барател и доколку овозможува наплата на побарувањето во земјата во која органот барател има седиште, се смета за документ кој дозволува извршување во смисла на членовите 6, 7 и 8, и наплатата на побарувањето ќе се врши врз основа на оваа одлука.

Заштитни мерки

Член 13

1. На барање од органот барател, органот до кој е упатено барањето ќе преземе, доколку тоа е дозволено со неговото национално законодавство и во согласност со неговите административни практики, за да се обезбеди наплата кога побарувањето или инструментот што дозволува извршување во земјата каде што се наоѓа органот барател, доколку се исто така можни заштитни мерки, во слична ситуација, според

националното право и административните практики во оваа земја.

- 1а. Во прилог на барањето за заштитни мерки може да се достават и други документи во врска со побарувањата, издадени во земјата каде што се наоѓа органот барател.
2. За спроведување на одредбите од првиот став, се применуваат членовите 6, 7 ставови (1), (3) и (5), 8, 11, 12 и 14 соодветно.
3. Барањето за преземање заштитни мерки се изготвува на образецот од Прилог IV на овој Додаток.

Исклучоци

Член 14

Органот до кој е упатено барањето не е обврзан:

- (а) да одобри заемна помош од членовите 6 до 13, доколку, поради положбата на должникот, наплатата на побарувањето може да доведе до големи економски или социјални потешкотии во земјата во која овој орган има седиште;
- (б) да прифати наплата на некое побарување доколку смета дека тоа може да се одрази на јавната политика или на другите суштествени интереси на земјата во која тој има седиште;
- (в) да пристапи кон наплата на побарувањето кога органот барател не ги исцрпил средствата за наплата на територијата на земјата во која тој има седиште;
- (г) да одобри заемна помош доколку вкупниот износ на побарувањата за кои се бара заемна помош е помал од 1.500 евра.

Органот до кој е упатено барањето го информира органот барател за основите врз кои се одбива барањето за помош.

Член 15

1. Прашањата во однос на периодите на ограничување се регулираат исклучиво согласно законите што се во сила во земјата во којашто органот барател има седиште.
2. Чекорите преземени за наплата на побарувања од страна на органот до кој е упатено барањето во обид за извршување на барањето за помош, што доколку би биле преземени од страна на органот барател би довеле до суспендирање или прекинување на периодот на ограничување согласно законите што се во сила во земјата во која органот барател има седиште, се сметаат како да се преземени во земјата на органот барател, во мерка во која тој ефект е во прашање.

3. Органот барател и органот до кој е упатено барањето се информираат меѓусебно за секое дејство што го прекинува, суспендира или го продолжува периодот на ограничување на побарувањето за што се бара наплата или мерки на претпазливост, или што може да го имаат овој ефект.

Доверливост

Член 16

Во согласност со овој Додаток, документите и информациите доставени до органот до кој е упатено барањето смеат да бидат соопштени од страна на истиот само до:

- (а) лицето споменато во барањето за помош;
- (б) оние лица и органи задолжени за наплатата на побарувања и тоа единствено за таа цел;
- (в) судските органи кои се надлежни за прашања по однос на наплатата на побарувањата.

Јазици

Член 17

1. Во прилог на барањата за помош и соодветните документи се доставува превод на службениот јазик или на еден од службените јазици на земјата во која се наоѓа органот до кој е упатено барањето, или пак на јазик кој е прифатлив за овој орган.
2. Информациите и другите податоци доставени од органот од кој е упатено барањето до органот барател се пренесуваат на службениот јазик или на еден од официјалните јазици на земјата во која се наоѓа органот од којшто се бара или на друг јазик договорен помеѓу подносителот на барањето и органите од коишто се бара.

Трошоци

Член 18

1. Засегнатите земји се откажуваат од сите меѓусебни побарувања за надомест на трошоците произлезени од меѓусебната помош што едни на други ја обезбедуваат во согласност со овој Додаток.
Меѓутоа, онаму каде што наплатата создава специфичен проблем, се однесува на многу големи трошоци или се однесува на организиран криминал, подносителот на барањето и органите до кои се бара може да договорат специфични аранжмани за надоместување на предметните случаи.
2. По исклучок на ставот 1, земјата во која барателот има седиште останува во обврска на земјата во која органот до кој е упатено

барањето има седиште да ги наплати направените трошоци поради постапки што се сметаат за неосновани од аспект на оправданоста на тужбеното барање или на исправата издадена од барателот.

Надлежни органи

Член 19

Земјите ја информираат Комисијата за нејзините надлежни органи овластени да поднесуваат или примаат барања за помош, како и за сите последователни релевантни промени. Комисијата ги прави достапни информациите на другите земји.

Членови 20 до 22

(Овој Дополнителен не содржи членови од 20 до 22).

Завршни одредби

Член 23

Одредбите од овој Дополнителен нема да спречат обезбедување на поголема мерка на меѓусебна помош ниту сега, ниту во иднината, од страна на одредени земји според какви било договори или аранжмани, вклучувајќи ги и оние за известување за правни или вонправни акти.

Член 24 до 26

(Овој Дополнителен не содржи членови од 24 до 26).

ПРИЛОЗИ КОН ДОДАТОКОТ IV

ПРИЛОГ I

ОДРЕДБИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

ПОГЛАВЈЕ I

Опфат

Член 1

1. Овој Прилог ги пропишува деталните правила за спроведување на Дополнителен IV.
2. Овој Прилог, исто така, ги пропишува деталните правила за конверзија и трансфер на наплатените износи.

ПОГЛАВЈЕ II

Општи одредби

Член 1a

1. Органот барател може да поднесе барање за помош во однос на едно побарување или за неколку барања доколку тие се наплатливи од едно исто лице.
2. Барањето за информации, известување, наплатата или заштитните мерки може да се однесува на кое било од следниве лица:
 - (а) должникот или должниците;
 - (б) секое лице одговорно за намирување на побарувањето според важечкиот закон во земјата каде што органот барател се наоѓа.Кога органот барател знае дека трето лице поседува имот што му припаѓа на едно од лицата споменати во претходниот потстав, барањето може да се однесува и на таа трета страна.
3. Ако органот до кој е упатено барањето одбие да постапи по барањето за помош, ќе го извести органот барател за причините за одбивањето, наведувајќи ги одредбите од член 4 (3) од Додаток IV на кои одбивањето се заснова. Таквото известување го дава органот до кој е упатено барањето веднаш штом ќе ја донесе својата одлука и во секој случај во рок од еден месец од датумот на потврдување на приемот на барањето.
4. Секое барање за информации, известување, наплата или заштитни мерки треба да содржи податоци дали слично барање е упатено до кој било друг орган.

ПОГЛАВЈЕ III Барање за информации

Член 2

Барањето за информации од членот 4 од Додатокот IV се изготвува во писмена форма, во два примероци, користејќи го образецот од Прилог II. Наведеното барање содржи службен печат на подносителот на барањето и потпис од службеник на органот овластен да изготвува такво барање.

Член 3

(Овој Анекс не содржи член 3).

Член 4

Органот до кој е упатено барањето ќе го потврди приемот на барањето за информации во писмена форма (на пример по е-пошта или факс) веднаш кога е можно и во секој случај во рок од седум дена од таквиот прием.

По приемот на барањето, органот до кој е упатено барањето, каде е потребно, ќе побара од барателот да обезбеди дополнителни информации. Барателот ги обезбедува сите дополнителни информации до коишто вообичаено има пристап.

Член 5

1. Веднаш штом ќе ја добие, органот до кој е упатено барањето ќе ја испрати секоја барана информација до барателот.
2. Кога целата или дел од бараната информација не може да се добие во разумен рок, имајќи го предвид конкретниот случај, органот до кој е упатено барањето за тоа ќе го информира барателот, наведувајќи ги причините.
3. Во секој случај, на истекот на шест месеци од датумот на приемот на барањето, органот до кој е упатено барањето ќе го информира барателот за исходот од истрагите што ги спровел со цел да ги добие бараните информации.
4. Врз основа на информациите добиени од органот до кој е упатено барањето, барателот може да побара од органот до кој е упатено барањето да ги продолжи своите истраги. Ова барање ќе биде поднесено во писмена форма (на пример, по е-пошта или факс) во рок од два месеца од приемот на известувањето за исходот од истрагите спроведени од страна на органот до кој е упатено барањето и ќе биде третирано од страна на органот до кој е упатено барањето во согласност со одредбите кои кои важат за првичното барање.

Член 6

(Овој Анекс не содржи член 6)

Член 7

Органот барател може во секое време да го повлече барањето информации што го испратил до органот до кој е упатено барањето. Одлуката за повлекување се доставува до органот до кој е упатено барањето во писмена форма (на пр. по е-пошта или факс).

ПОГЛАВЈЕ IV Барање за известување

Член 8

Барањето за известување наведено во членот 5 од Додаток IV се доставува во писмена форма, во дупликат користејќи го образецот наведен во Прилог III. Наведеното барање ќе содржи службен печат

на органот барател и ќе биде потпишан од службеник овластен да поднесе такво барање.

Се прикачуваат две копии од актот или одлуката којашто е побарана.

Член 9

Барањето за известување може да се однесува на секое физичко или правно лице кое, во согласност со важечкиот закон во земјата на барателот, треба да биде информирано за секој акт или одлука којашто се однесува на тоа лице.

Член 10

1. Веднаш по приемот на барањето за известување, органот до кој е упатено барањето ќе ги презема неопходните мерки за да го изврши тоа известување во согласност со важечкиот закон во земјата во која се наоѓа.

Доколку е потребно, без да се наруши крајниот датум за известување наведен во барањето за известување, органот до кој е упатено барањето ќе побара од органот барател да обезбеди дополнителни информации.

Органот барател ги обезбедува сите дополнителни информации до кои вообичаено има пристап.

2. Органот до кој е упатено барањето го информира барателот за датумот на известувањето веднаш кога ќе биде испратено, со тоа што ќе му врати една од копиите на неговото барање со пополнета потврда на задната страна.

ПОГЛАВЈЕ V

Барање за наплата и/или за преземање заштитни мерки

Член 11

1. Барањето за наплата и/или за преземање заштитни мерки од членовите 6 и 13 од Додаток IV, се изготвува во писмена форма користејќи го образецот наведен во Прилог IV. Барањето, кое вклучува изјава дека се исполнети условите утврдени во Додатокот IV за започнување на постапката за заштитни мерки во комкретниот случај, ќе го носи службениот печат на органот барател и ќе биде потпишан од негов службеник соодветно овластен да изготвува такво барање.

2. Инструментот што дозволува извршување во земјата каде што се наоѓа органот до кој е упатено барањето, што го придружува барањето, се пополнува од или под одговорност на органот барател, врз основа на првичниот инструмент што

дозволува извршување во земјата каде што се наоѓа органот барател.

- 2а. Инструментот што дозволува извршување може да се издаде во однос на неколку побарувања, кога се однесува на едно исто лице.
За целите на членовите 12 до 19, сите побарувања, што се опфатени се истиот инструмент што дозволува извршување, ќе се смета дека претставуваат едно побарување.

Член 12

(Овој Анекс не содржи член 12).

Член 13

1. Органот барател ги наведува износите на побарувањето што треба да се поврати и во валутата на земјата во која се наоѓа и исто така и во валутата на земјата во која се наоѓа органот до кој е упатено барањето.
2. Девизниот курс што треба да се користи за целите од став 1 е најновиот продажен курс забележан на најрепрезентативниот девизен пазар или пазари во земјата во која се наоѓа органот барател, на датумот кога се потпишува барањето за наплата.

Член 14

1. Органот до кој е упатено барањето ќе го потврди приемот на барањето за наплата и/или за преземање заштитни мерки во писмена форма (на пр. по е-пошта или факс) што е можно поскоро и во секој случај во рок од седум дена од примањето на барањето.
2. Органот до кој е упатено барањето може да побара од органот барател да обезбеди дополнителни информации или да го комплетира актот што дозволува извршување во земјата примател, доколку е потребно. Органот барател ги обезбедува сите дополнителни потребни информации до кои вообичаено има пристап.

Член 15

1. Имајќи го предвид конкретниот случај, кога во разумен рок, целото или дел од побарувањето не може да се врати или не може да се преземат заштитни мерки, органот до кој е упатено барањето ќе го информира органот барател, наведувајќи ги причините за тоа.
Врз основа на информациите добиени од органот до кој е упатено барањето, органот барател може да побара од органот

до кој е упатено барањето да продолжи со постапката што ја презел за наплата и/или за преземање на заштитни мерки. Ова барање ќе биде поднесено во писмена форма (на пр. по е-пошта или по факс) во рок од два месеци од приемот на известувањето за исходот на постапката преземена од органот до кој е упатено барањето за наплата и/или преземање заштитни мерки, и истото се третира од страна на органот до кој е упатено барањето во согласност со одредбите што се применуваат на првичното барање.

2. Најдоцна на крајот на од секој шестмесечен период по датумот на потврда за приемот на барање, органот до кој е упатено барањето ќе го информира органот барател за состојбата на напредокот или за исходот од постапката за наплата или за мерки на претпазливост.
3. Доколку законите, регулативите и административните практики кои се во сила во земјата каде што се наоѓа органот до кој е упатено барањето не дозволуваат заштитни мерки или мерки за наплата согласно член 12 (2а) од Додаток IV, органот до кој е упатено барањето ќе го извести органот барател за тоа колку што е можно поскоро, но во секој случај во рок од еден месец од приемот на известувањето од член 14 (1).

Член 16

Органот барател писмено го известува (на пр. по е-пошта или факс) органот до кој е упатено барањето за секое дејствие што го оспорува побарувањето или актот што дозволува негово извршување кое е преземено во земјата во која органот барател има седиште веднаш откако ќе биде информиран за таквото дејство.

Член 17

1. Доколку барањето за наплата и/или за преземање заштитни мерки стане ништовно како резултат на плаќање на побарувањето или неговото откажување или поради која било друга причина, органот барател веднаш писмено ќе го извести органот до кој е упатено барањето (на пр. по е-пошта или факс), за да може да го запре секое дејствие што го презел.
2. Кога износот на побарувањето предмет на барањето за наплата и/или за заштитни мерки е изменет од која било причина, органот барател веднаш писмено ќе го извести органот до кој е упатено барањето (на пр. по е-пошта или факс). Доколку измената се однесува на намалување на износот на побарувањето, органот до кој е упатено барањето продолжува со започнатите мерки во врска со наплата и/или преземањето заштитни мерки, но оваа мерка е ограничена на заостанатиот

износ. Ако првичниот износ веќе е наплатен во моментот кога органот до кој е упатено барањето е информиран за намалувањето на износот на побарувањето, без да започне постапка за пренос од член 18, органот до кој е упатено барањето го враќа преплатениот износ на лицето кое има право на враќање.

Доколку измената се однесува на зголемување на износот на побарувањето, органот барател, што е можно поскоро упатува до органот до кој е упатено барањето дополнително барање за наплата и/или преземање заштитни мерки. Со ова дополнително барање, колку што е можно, органот до кој е упатено барањето ќе постапи истовремено со првичното барање на органот барател. Доколку, со оглед на состојбата на напредокот на постојната постапка, спојувањето на дополнителното барање и оригиналното барање не е можно, од органот до кој е упатено барањето ќе се бара само да се усогласи со дополнителното барање доколку се работи за износ не помал од оној наведен во член 7 од Додаток IV.

3. За конверзија на изменетиот износ на побарувањето во валутата на земјата во која се наоѓа органот до кој е упатено барањето, барателот ќе го користи девизниот курс користен во неговото првобитно барање.

Член 18

Секоја сума наплатена од органот до кој е упатено барањето, вклучувајќи, каде што е применливо, каматата наведена во член 9 став (2) од Додатокот IV, ќе биде предмет на пренос до органот барател во валутата на земјата на органот до кој е упатено барањето. Овој трансфер ќе се изврши во рок од еден месец од датумот на кој е извршена наплатата.

Меѓутоа, ако мерките за наплата што ги применува органот до кој е упатено барањето се оспорени поради причина што не спаѓа во рамките на надлежноста на земјата во која се наоѓа органот барател, органот до кој е упатено барањето може да чека да ги префрли сите наплатени суми во однос на побарувањата, додека спорот не се реши, доколку истовремено се исполнети следните услови:

(а) органот до кој е упатено барањето смета дека е веројатно дека исходот од ова оспорување ќе биде поволен за засегнатата страна, и

(б) органот барател не изјавил дека ќе ги надомести веќе префрлените суми доколку исходот од тоа оспорување е поволено за засегнатата страна

Член 19

Без оглед на износите наплатени од органот до кој е упатено барањето за камата наведена во член 9 став (2) на Додатокот IV, се смета дека побарувањето е наплатено пропорционално на наплатата на износот изразен во националната валута на земјата во која органот до кој е упатено барањето, врз основа на девизниот курс наведен во член 13 став (2).

ПОГЛАВЈЕ VI Општи и завршни одредби

Член 20

1. Органот барател може да поднесе барање за помош во однос на едно побарување, или за повеќе побарувања доколку тие се наплативи од едно исто лице.
2. Информациите наведени во Прилозите II, III и IV може да се состават на обична хартија со помош на системи за обработка на податоци, под услов добиените отпечатоци да се во согласност со форматот на обрасците содржани во Прилозите.

Член 21

Информациите и другите податоци доставени од органот до кој е упатено барањето до органот барател ќе бидат доставени на службениот јазик или на еден од службените јазици на земјата во која се наоѓа органот барател.

ПРИЛОГ II КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА ОД 20 МАЈ 1987 ГОДИНА

(Член 4 од Додаток IV)

(Опис на органот барател,
адреса, телефон, електронска
пошта и број на банковна
сметка, итн)

.....

.....
(Место и датум на испраќање на
барање)

.....

.....
(Повикување на предмет на
органот барател)

До:

.....

.....
(Име на органот до кој е
упатено барањето, поштенски

(Простор резервиран за органот
до кој е упатено барањето)

фах, место, итн.)

БАРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Јас,
 долупотпишаниот.....

службено

(име и
 својство)

вршејќи ја должноста претставник, законски овластен од страна на горенаведениот орган барател, барам согласно членот 4 од Додаток IV кон Конвенцијата да се обезбедат следниве информации

Информации за засегнато лице (*)	Информации за побарувања	Барање за информации
<p>(а) име и адреса</p> <p>Познато (*) Претпоставено (*)</p> <p>{ (б) Други релевантни информации кои се однесуваат на погоре наведеното лице</p> <ul style="list-style-type: none"> - главен должник - содолжник - трето лице кое располага со имот 	<p>-Износ на соодветното побарување или побарувања (вклучително со евентуалните камати и трошоци)</p> <p>- Точната природа на побарувањата</p> <p>- Други информации</p>	
	<p>Други органи до кои се упатува барање</p>	<p>..... (потпис)</p> <p>(службен печат)</p>
<p>(*) Да се избрише она што не е соодветно (1) Физичко или правно лице</p>		

ПРИЛОГ III
**КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА ОД 20 МАЈ
 1987 ГОДИНА**
 (Член 5 од Додаток IV)

(Опис на органот барател,
 адреса, телефон, електронска
 пошта и број на банковна
 сметка, итн)

.....

 (Место и датум на испраќање
 на барање)

.....

 (Повикување на предмет на
 органот барател)

До: (Име на органот до кој е упатено барањето, поштенски фах, место, итн.)	(Простор резервиран за органот до кој е упатено барањето)
---	---

БАРАЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Јас,
 долупотпишаниот.....

(име и
 својство)

службено
 вршејќи ја должноста претставник, законски овластен од страна
 на горенаведениот орган барател, согласно членот 5 од Додаток
 IV кон Конвенцијата барам известување за следниов инструмент /
 одлука(*)

Информации за засегнато лице (1)	Природа и предмет на инструмен тот (или одлуката) за кој(а) се бара	Информаци и за побарувањ а	Други информации

	известува		
(а) Познато (*) име и Претпостав ено (*) адреса са {		-Износ на побарувањ е(а) (вклучител но со евентуални те камати и трошоци) - Точната природа на побарувањ ата - Други информаци и	
(б) Име и адреса на главниот должник доколку не е идентичен со адресатот			
(в) Други информации		 (потпис) (службен печат)
(*) Да се избрише она што не е соодветно (1) Физичко или правно лице			

ПОТВРДА

Долупотпишаниот со ова потврдува:

- Дека лицето посочено во барањето од
датум е известно за
инструментот/одлуката(*) приложен(а) на задната страна на
барањето. Известувањето е направено на следниов начин(1) (*):

- Дека лицето посочено во барањето не е известно за
инструментот/одлуката (*) приложен(а) на задната страна на
барањето од следниве причини(*):

.....
(датум)

.....
(потпис)

(Службен печат)

(*) Да се избрише она што не е соодветно

(1) Точно да се наведе дали известувањето е доставено лично до адресатот или е изведено на друг начин.

ПРИЛОГ IV
**КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАЕДНИЧКА ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА ОД 20 МАЈ
1987 ГОДИНА**
(Член 6 до 13 од Додаток IV)

(Опис на органот барател, адреса, телефон, електронска пошта и број на банковна сметка, итн)

.....

.....

(Место и датум на испраќање на барање)

.....

.....

(Повикување на предмет на органот барател)

До: (Име на органот до кој е упатено барањето, поштенски фах, место, итн.)	(Простор резервиран за органот до кој е упатено барањето)
---	---

БАРАЊЕ ЗА НАПЛАТА/ПРЕЗЕМАЊЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ (*)

Јас,
долупотпишаниот.....

.....

(име и службено својство)

вршејќи ја должноста претставник, законски овластен од страна на горенаведениот орган барател, барам:

- наплата на следниве побарувања покриени со приложениот документ за извршување согласно членот 7 од Додаток IV кон конвенцијата; условите од член 7 став (2) точки (а) и (б) се исполнети(*),

- да се преземат заштитни мерки согласно член 13 од Додаток IV кон Конвенцијата во однос на подолу наведеното лице за побарувањето(а) покриени со приложениот документ за извршување; Приложувам изјава за причините од кои произлегува

ова барање(*)

		Информации за побарувањата				
		Точна природа на побарувањата	Износ изразен во валута на земјата во која органот кој барат ел има седиште	Износ изразен во валутата на земјата во која органот до упатено барањето има седиште	Употребен девизен курс	Други информации
Информации за засегнато лице (1)						
(а) име и адреса	{ Познато (*) Претпоставено (*)		Износ на главнина (2)			Датум на кој извршувањето станува можно
			Износ на камата до денот на потпишување на овој документ (2)			Период на ограничување
(б) Други релевантни информации			Износ на трошоци до денот на потпишување на овој документ (2)			Имот на должникот со кој располага трето лице
			Вкупно			(потпис)
Детали за приложените документи						(службен печат)
(*) Да се избрише она што не е соодветно						
(1) Физичко или правно лице						
(2) Кога приложениот документ за извршување е општ, да се наведат износите на поединечните побарувања						

